


ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ



ГЛАСНИК

Скопје
Год. 2016 Бр. 4
31 Август 2016

Република Македонија

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потекло на производитите

Лицени

Застапување

Скопје

Год. 2016 Бр. 3

31 Август 2016

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	LB - Либан	SA - Саудиска Арабија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LC - Света Луција	SB - Соломонски Острови
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LI - Лихтенштајн	SC - Сејшелски Острови
AG - Антика и Бардуба	ER - Еритреја	LK - шри Ланка	SD - Судан
AI - Антигуа	ES - шпанија	LR - Либерија	SE - шведска
AL - Албанија	ET - Етиопија	LS - Лесото	SG - Сингапур
AM - Ерменија	FI - Финска	LT - Литванија	SH - Света Елена
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LU - Луксенбург	SI - Словенија
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LV - Латвија	SK - Словачка
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LY - Либија	SL - Сiera Леоне
AT - Австрија	FR - Франција	MA - Мароко	SM - Сан Марино
AU - Австралија	GA - Габон	MC - Монако	SN - Сенегал
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MD - Молдавија	SO - Сомалија
AZ - Азејберџан	GD - Гранада	ME - Црна Гора	SR - Суринам
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MG - Мадагаскар	ST - Сао Томе и Принципе
BB - Барбадос	GH - Гана	MK - Македонија	SV - Салвадор
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	ML - Мали	SY - Сирија
BE - Белгија	GL - Гренланд	MM - Бурма	SZ - Свазиленд
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	MN - Монголија	TC - Турки
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MO - Макао	TD - Чад
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MP - Северни Маријански Острови	TG - Того
BI - Бурунди	GR - Грција	MR - Мавританија	TH - Тајланд
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич	MS - Монсерато	TJ - Таџикистан
BM - Бермуди	GT - Гватемала	MT - Малта	TM - Туркменија
BN - Брунеј Даресалам	GW - Гвинеа Бисао	MU - Маврициус	TN - Тунис
BO - Боливија	GY - Гвајана	MV - Малдиви	TO - Тонга
BR - Бразил	HK - Хонг Конг	MW - Малави	TP - Источни Тимор
BS - Бахами	HN - Хондурас	MX - Мексико	TR - Турција
BT - Бутан	HR - Хрватска	MY - Малезија	TT - Тринидад и Тобаго
BV - Островот на Буве	HT - Хаити	MZ - Мозамбик	TV - Тувалу
BW - Боцвана	HU - Унгарија	NA - Намибија	TW - Тајван
BY - Белорусија	ID - Индонезија	NE - Нигер	TZ - Танзанија
CF - Централноафриканска Република	IE - Ирска	NG - Нигерија	UA - Украина
CG - Конго	IL - Израел	NI - Никарагва	UG - Уганда
CH - швајцарија	IN - Индија	NL - Холандија	US - Соединети Американски Држави
CI - Брегот на слоновата коска	IQ - Ирак	NO - Норвешка	UY - Уругвај
CK - Острови на Кук	IR - Иран	NP - Непал	UZ - Узбекистан
CL - Чиле	IS - Исланд	NR - Науру	VA - Ватикан
CM - Камерун	IT - Италија	NZ - Нов Зеланд	VC - Св. Винсент и Гренадин
CN - Кина	JM - Јамајка	OM - Оман	VE - Венецуела
CO - Колумбија	JO - Јордан	PA - Панама	VG - Британски Девствени Острови
CR - Костарика	JP - Јапонија	PE - Перу	VN - Виетнам
CU - Куба	KE - Кенија	PG - Нова Гвинеа	VU - Вануату
CV - Капе Верде	KG - Киргизија	PH - Филипини	WS - Самоа
CY - Кипар	KH - Камбоџа	PK - Пакистан	YE - Јемен
CZ - Чешка	KI - Кирибати	PL - Полска	YU - Југославија
DE - Германија	KM - Коморски Острови	PR - Порторико	ZA - Јужноафричка Република
DJ - Џибути	KN - Св. Китис и Невис	PT - Португалија	ZM - Замбија
DK - Данска	KP - Демократска Република Кореа	PY - Парагвај	ZR - Заир
DM - Доминика	KR - Република Кореа	QA - Катар	ZW - Зимбабве
DO - Доминиканска Република	KW - Кувајт	RO - Романија	
DZ - Алжир	KY - Кајмански Острови	RS - Србија	
EC - Еквадор	KZ - Казакстан	RU - Руска Федерација	
	LA - Лаос	RW - Руанда	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Бирото на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Биро за хармонизација (жигови и модели/мостри) (EU)
EP	- Европско патентно биро (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапските земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

Год. 2016 бр.3, 31 Август 2016

©2016

Државен завод за индустриска сопственост

двомесечник

за издавачоѝ

САФЕТ ЕМРУЛИ, *дирекѝор*

уредувачки одбор

НАТАША ЗДРАВКОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

ѝлавен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

компјутерска и ѝрафичка обрабоѝка

АРЈЕТОН УЗАИРИ

адреса на издавачоѝ

11 Октомври 25, Скопје

ѝел. ++389 2 31 16 379

факс ++389 2 31 16 041

e-mail mail@ippo.gov.mk

<http://www.ippo.gov.mk>

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и на англиски јазик.



СОДРЖИНА

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

Огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост

..... 1

ПАТЕНТИ

..... 2 – 136

Национални патенти

4

ПРЕГЛЕДИ

..... 4

Промени, Престанок

..... 5

Меѓународни патенти

..... 6 – 124

ПРЕГЛЕДИ

..... 125 – 136

ТРГОВСКИ МАРКИ

..... 137 - 323

Пријави на Трговски Марки

..... 137 – 285

Прегледи

..... 286 – 297

Решенија на Трговски Марки

..... 298 – 319

Прегледи

..... 320 – 322

Промени, пренос, обновувања

..... 322 – 323

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

..... 324 – 343

Пријави на Индустриски дизајн

..... 324 – 337

Прегледи

..... 338

Решенија на Индустриски дизајн

..... 339 – 342

Прегледи

..... 343

Застапници

..... 344



I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду–стриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на правото на индустрииска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската сопственост може да поднесе заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност.

Предлогот за огласување за ништовно решение за признавање на правата од индустриска сопственост може да се поднесе за сето време на траењето на заштитата.

ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите. Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање. Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со ИНИД* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни кодови.

(11) Регистарски број на документот

(13) Вид на документот:

A-патент A1-патент со доказ

A2-дополнителен патент

T1-превод на патентни барања за признаен европски патент

T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања

(21) Број на пријавата

(22) Датум на поднесувањето

(23) Дата на изложбено или саемско првенство

(30) Право на првенство: датум држава број

(45) Дата на објавување

(45) Објава на првичните патентни барања

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(54) Назив на пронајдокот

(56) Цитирани документи

(57) Апстракт или патентно барање



- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - SU број на пријавата година ех - YU број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен)

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data

(51) **C 12M 1/00, 1/34**

(11) **6120**

(21) **2013/378**

(13) A

(22) 20/09/2013

(45) 31/08/2013

(72) Лилјана Симјановска and Папучкоски

Бојан

(54) **CO2 ИНКУБАТОР СО УРЕД ЗА**

ДИРЕКТНО КОНТРОЛИРАНО

ЈОНИЗИРАЊЕ НА ВОЗДУХ

(73) **Лилјана Симјановска and Папучкоски**

Бојан

бул.Партизански одреди бр.103/13, Скопје,

МК and ул.Алексо Демниевски 7/15 Скопје,

МК

(51)

(11) **6111**

(21) **2014/487**

(13) A

(22) 05/11/2014

(45) 31/08/2013

(73) **Расте Мацески**

с. Враништа, Струга, МК

(72) **Расте Мацески**

(54) **ШЕРПАС ВЕЛОСИПЕД НА ТРИ**

ТРКАЛА ЗА ДОСТАВА

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8C12M1/00	8C12M1/00	6120	A
8C12M1/34	8C12M1/00	6120	A

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
Лилјана Симјановска and Папучкоски Бојан	C 12M 1/00, 1/34	6120	A
Расте Мацески		6111	A



ПРОМЕНИ

(11) 1031

(73) Biogen International GmbH
Landis + Gyr-Strasse 3 6300 Zug, CH

(11) 982

(73) Biogen International GmbH
Landis + Gyr-Strasse 3 6300 Zug, CH

(11) 1002

(73) Biogen International GmbH
Landis + Gyr-Strasse 3 6300 Zug, CH

(11) 1150

(73) Biogen International GmbH
Landis + Gyr-Strasse 3 6300 Zug, CH

(11) 2276

(73) Biogen International GmbH
Landis + Gyr-Strasse 3 6300 Zug, CH

ПРЕСТАНОК

(11) 663

(73) CASCO PRODUCTS AB
P.O.Box 11538 S-100 61 Stockholm, SE

(11) 2239

(73) Друштво за производство,
трговија, застапување и услуги СГС-
2003 ДООЕЛ
ул.Ѓорѓи Сугаре бр.10/1-4 Скопје, МК

(11) 2156

(73) МЗТ-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
ул."Климент Охридски" лам.2/6 7000
Битола, МК

(11) 2816

(73) ENDORECHERCHE INC.
2989 de la Promenade Sainte-Foy, Quebec
G1 W 2J5,, CA

(51) **A 61K 9/20, 31/485, 9/22**
 (11) **6119** (13) T1
 (21) **2012/277** (22) 06/08/2012
 (45) 31/08/2013
 (30) 0001754 27/01/2006 EP
 (96) 25/01/2007 EP07704144.0
 (97) 13/06/2012 ep1986650
 (73) **EURO-CELTIQUE S.A.**
2, avenue Charles de Gaulle / 1653
Luxembourg, LU
 (74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
 ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
 (72) FLEISCHER, Wolfgang; LEUNER,
 Christian and SCHERER, Sabine
 (54) **ДОЗНИ ОБЛИЦИ ОТПОРНИ НА**
МЕНУВАЊЕ
 (57) 1 Употреба на одредено количество на
 антагонист на опијатот доволна да најмалку
 во целост го антагонизира терапевтското
 количество на агонистот на опијатот, при што
 и агонистот на опијатот и антагонист на
 опијатот се даваат интравенски истовремено,
 во облик на дозен вид на контролирано
 ослободување које опфаќа формулација на
 хомоген матрикс за контролирано
 ослободување које опфаќа
 хидрофобен материал,
 вклучувајќи
 најмалку еден хидрофобен
 полимер, каде хидрофобен полимер е етил
 целулоза, и најмалку еден
 мрсен алкохол или мрсна киселина одбрани
 од C12 до C36 од алифатични
 алкохоли или киселини,
 и споменатото терапевтско
 количество на агонистот на опијатот како и
 споменатото доволно количество на

антагонист на опијатот,
 да се оневозможи формирање на екстракт на
 споменатата формулација на матрикс за
 ослободување што го содржи агонистот на
 опијатот по пат на процедура на екстракција
 во еден чекор кој ги опфаќа чекорите:
 а) дробење на формулацијата од
 еден дозен облик со употреба на направа
 за дробење на пилули или аван,
 или со употреба на две лажици, при што
 дробењето се обавува најмалку 4
 пати со користење на лажици,
 б) екстракција на здробената
 формулација на еден дозен облик на лажица
 користејќи 2мл зовриена вода од
 чешма како агенс за екстракција и запалка
 за цигари како направа за
 загревање во текот на период од времето
 потре-
 бно водата да зоврие, и
 ц) како и филтрирање на раствор со
 користење на вата,
 при што е антагонистот на опијатот присатен
 во споменатиот екстракт во процент на
 тежинското количество, базирано на вкупното
 количество на антагонистот на опијатот во
 дозен облик, при што е повеќе од 20%- поени
 помалку од процентот на тежината на
 количество на агонистот на опијатот кој е
 присатен во екстрактот, врз основа на вкупно
 количество на агонистот на опијатот во дозен
 облик, при што агонистот на опијатот е
 оксикодон хлороводород и антагонистот на
 опијатот е налоксен хлороводород што се
 присатни во дозен облик во однос 2:1.
 има уште 14 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) **A 61K 31/4965, 47/14, 47/32, 47/36, 47/38, 9/14, 9/20**

(11) **6279**

(21) **2013/465**

(96) 12/03/2010 EP10750921.8

(97) 21/08/2013 EP2407166

(73) **Toyama Chemical Co., Ltd.**

2-5 Nishishinjuku 3-Chome Shinjuku-ku Tokyo 160-0023, JP

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(13) T1

(22) 07/11/2013

(45) 31/08/2013

(72) KAKUDA, Saho; NISHIMURA, Setsuko and HIROTA, Takafumi

(54) **"ТАБЛЕТА И ГРАНУЛИРАНА ПРАВ ШТО СОДРЖАТ 6-ФЛУОРО-3-ХИДРОКСИ-2-ПИРАЗИНКАРБОКСАМИД**

(57) 1 Таблета што содржи (1) 6-флуоро-3-хидрокси-2-пиразинкарбоксамид или негова сол, (2) ниска заменета хидроксипропил целулоза или кроскармелоза натриум и (3) врзувач, каде што износот на 6-флуоро-3-хидрокси-2-пиразинкарбоксамид или сол содржана во него е 50 до 95% од масата на таблетата.

има уште 15 патентни барања.

(51) **A 61K 31/00, A 61P 3/00, C 07D 471/00**

(11) **6275**

(21) **2013/470**

(96) 22/09/2009 EP09787268.3

(97) 14/08/2013 EP2349261

(73) **GenKyo Tex SA,**

1228 Plain-les-Ouates, CH

(13) T1

(22) 12/11/2013

(45) 31/08/2013


(74) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, Скопје

(72) PAGE, Patrick.; ORCHARD, Mike, ; LALEU, Benoit, and GAGGINI, Francesca,

(54) **ДЕРИВАТИ НА ПИРАЗОЛО КАКО ИНХИБИТОРИ НА НАДПХ ОКСИДАЗА**

(57) 1 Пирозоло пиридин дериват, според Формула

(I):



(I)

(I)

кадешто G1 е H; G2 е селектирано од H; по избор заменет C1-C6 алкил; по избор заменет арил; по избор заменет C1-C6 алкил арил; по избор заменет арил C1-C6 алкил; по избор заменет хетероарил; по избор заменет C1-C6 алкил хетероарил; по избор заменет хетероарил C1-C6 алкил; по избор заменет алкил C3-C8-циклоалкил; по избор заменет циклоалкил; по избор заменет алкил C3-C8-циклоалкил; по избор заменет C3-C8-циклоалкил C1-C6 алкил; по избор заменет C1-C6 алкил хетероциклоалкил и по избор заменет хетероциклоалкил C1-C6 алкил; G3 е селектиран од $-(CH_2)_n-R_1$ и $-(CH_2)_p-R_5$; R1 е селектиран од $-NR_2R_3$; $-OR_4$; по избор заменет хетероциклоалкил селектиран од по избор заменет морфолинил, по избор заменет пирролидинил, по избор заменет пиперидинил, по избор заменет дихидроиндолил и по избор заменет пиперазинил; $-CHR_6R_7$; по избор заменет акил и $-C(O)NR_2R_3$; R2 и R3 се независно селектирани од H; по избор заменет C1-C6 алкил; по избор заменет C2-C6 алкенил; по избор заменет C2-C6 алкинил; по избор заменет арил; по избор заменет C1-C6 алкил арил; по избор заменет арил C1-C6 алкил; по избор заменет хетероарил; по избор заменет алкил хетероарил; по избор заменет хетероарил C1-C6 алкил; по избор заменет C2-C6 алкенил арил; по избор заменет арил C2-C6 алкенил; по избор заменет C2-C6 алкенил хетероарил; по избор заменет хетероарил C2-C6 алкенил; по избор заменет C3-C8-циклоалкил; по избор заменет

хетероциклоалкил; по избор заменет алкил C3-C8-циклоалкил; по избор заменет C3-C8-циклоалкил C1-C6 алкил; по избор заменет C1-C6 алкил хетероциклоалкил и по избор заменет хетероциклоалкил C1-C6 алкил или NR₂R₃ формираат прстен селектиран од по избор заменет хетероарил и по избор заменет хетероциклоалкил; R4 е селектиран од H; по избор заменет алкокси C1-C6 алкил; по избор заменет C1-C6 алкил; по избор заменет C2-C6 алкенил; по избор заменет C2-C6 алкинил; по избор заменет арил; по избор заменет C1-C6 алкил арил; по избор заменет арил C1-C6 алкил; по избор заменет хетероарил; по избор заменет алкил хетероарил; по избор заменет хетероарил C1-C6 алкил; по избор заменет C2-C6 алкенил арил; по избор заменет арил C2-C6 алкенил; по избор заменет C2-C6 алкенил хетероарил; по избор заменет хетероарил C2-C6 алкенил; по избор заменет C3-C8-циклоалкил; по избор заменет хетероциклоалкил; по избор заменет алкил C3-C8-циклоалкил; по избор заменет C3-C8-циклоалкил C1-C6 алкил; по избор заменет C1-C6 алкил хетероциклоалкил и по избор заменет хетероциклоалкил C1-C6 алкил; R5 е селектиран од по избор заменет алкокси; по избор заменет алкокси C1-C6 алкил; по избор заменет метил; по избор заменет C1-C6 алкил арил; по избор заменет алкил хетероарил; по избор заменет C2-C6 алкенил арил; по избор заменет C2-C6 алкенил хетероарил; по избор заменет алкил C3-C8-циклоалкил; по избор заменет C3-C8-циклоалкил C1-C6 алкил; по избор заменет C1-C6 алкил хетероциклоалкил и по избор заменет хетероциклоалкил C1-C6 алкил; R6 и R7 се независно селектирани од по избор заменетите C2-C6 алкенил; по избор заменет C2-C6 алкинил; по избор заменет арил; по избор заменет C1-C6 алкил арил; по избор заменет арил C1-C6 алкил; по избор заменет



хетероарил; по избор заменет алкил хетероарил; по избор заменет хетероарил С1-С6 алкил; по избор заменет С2-С6 алкенил арил; по избор заменет арил С2-С6 алкенил; по избор заменет С2-С6 алкенил хетероарил; по избор заменет хетероарил С2-С6 алкенил; по избор заменет С3-С8-циклоалкил; по избор заменет хетероарил С2-С6 алкенил; по избор заменет С3-С8-циклоалкил; по избор заменет хетероциклоалкил; по избор заменет алкил С3-С8-циклоалкил; по избор заменет С3-С8-циклоалкил С1-С6 алкил; по избор заменет С1-С6 алкил хетероциклоалкил и по избор заменет хетероциклоалкил С1-С6 алкил или -CHR6R7 форми и по избор заменет прстен селектиран од по избор заменет хетероарил, по избор заменет циклоалкил и по избор заменет хетероциклоалкил; n е цел број од 0 до 5; p е цел број селектиран од 3 до 5; G4 е селектиран од H; по избор заменет акил; по избор заменет акил аминок; по избор заменет акил С1-С6 алкил; по избор заменет С1-С6 алкил; по избор заменет С2-С6 алкенил; по избор заменет С2-С6 алкинил; по избор заменет арил; по избор заменет С1-С6 алкил арил; по избор заменет арил С1-С6 алкил; по избор заменет хетероарил; по избор заменет С1-С6 алкил хетероарил; по избор заменет хетероарил С1-С6 алкил; по избор заменет

С2-С6 алкенил арил; по избор заменет арил С2-С6 алкенил; по избор заменет С2-С6 алкенил хетероарил; по избор заменет хетероарил С2-С6 алкенил; по избор заменет С3-С8-циклоалкил; по избор заменет хетероциклоалкил; по избор заменет С1-С6 алкил С3-С8-циклоалкил; по избор заменет С3-С8-циклоалкил С1-С6 алкил; по избор заменет С1-С6 алкил хетероциклоалкил и по избор заменет хетероалкил С1-С6 алкил; G5 е H; како и фармацевтски прифатливи соли, каде што терминот "заменети" на групи заменети со субститутите од формулите од 1 до 5 селектирани од групите кои се состојат од "С1-С6 алкил," "С2-С6 алкенил," "С2-С6 алкинил," "С3-С8-циклоалкил," "хетероциклоалкил," "С1-С6 алкил арил," "С1-С6 алкил хетероарил," "С1-С6 алкил циклоалкил," "С1-С6 алкил хетероциклоалкил," "амино," "аминосулфонил" "амониум" "акиламино," "амино карбонил," "арил," "хетероарил," "сулфинил," "сулфонил," "алкокси," "алкокси карбонил," "карбамат," "сулфанил," "халоген," трихалометил, циано, хидрокси, меркапто, нитро.

има уште 15 патентни барања.

(51) **E 05C 17/24, 17/02**

(11) **6256**

(13) T1

(21) **2014/239**

(22) 04/06/2014

(45) 31/08/2013

(30) 0175 11/10/2010 IT

(96) 10/10/2011 EP11184539.2

(97) 05/03/2014 EP2439364

(73) **Quattro S.r.l.**

Viale del Lavoro, 3 60030 San Macello, IT

(74) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(72) Cirilli Alessandro

(54) **ПОДВИЖЕН ЗАТВАРАЧ ЗА РАМКА НА ПРОЗОРЕЦ**

(57) 1 Подвижниот затварач за рамка на прозорец ги содржи следните делови: - механизам за подигање (Л) составен од: * Прва плоската дршка (З), која е заоблена и се врти на задниот крај (З') со помош на првата спојка (чивија) (П1) која е прилагодена да биде монтирана со вертикална оска во фиксна точка на попречното(вкрстено)-парче (ТТ) на рамката (Т) на затварачот (ИМ); при што е предвидено да споменатата прва

дршка (3) има преден накосен дел (3г) на предниот крај (3"),


* Втора плосната дршка (4), која е потполно праволиниска и која е заоблена и се врти на задниот крај (4') под таканаречената прва дршка (3) со помош на трета спојка со вертикална оска (П3) во основа поставена на место каде што е закривен предниот накосен дел (3б) од првата дршка (3); при што е предвидено таканаречената втора дршка (4) совршено да се порамни со закривениот накосен дел (3б) од првата дршка,

* Втора обликувана плочка (5), која е прилагодена да со лизгање се вметнува во надолжен жлеб (С1) во погоре предвиденото попречно(вкрстено)-парче (ТИМ) на затварачот (ИМ); каде што е предвидено втората плочка (5) да ротира на четвртата

спојка (чивија) со вертикална оска (П4) под предниот крај (4") на таканаречената втора дршка (4);

- Брава (6) која е прилагодена да се монтира вертикално во надворешна позиција стоејќи (МИМ2) на затварачот (ИМ) на кој соодветни шарки се фиксирани; при што е предвидено на таканаречената брава (6) завршетокот на горниот крај (6а) да е прилагоден истовремено да навлезе, од долу нагоре, во таканаречениот отвор (3г) на втората дршка (4) и таканаречениот петти отвор (3г) на првата дршка (3), кога наведените прва и втора дршка (3,4) се совршено подредени во максимална отворена позиција на затварачот (ИМ).

има уште 10 патентни барања.



(51) **G 01N 33/74, C 07K 16/22**

(11) **6251**

(21) **2014/254**

(30) 0828203 04/10/2006 US

(96) 03/10/2007 EP07868362.0

(97) 16/04/2014 EP2069798

(73) **Genentech, Inc.**

(13) T1

(22) 13/06/2014

(45) 31/08/2013

1 DNA Way South San Francisco CA 4080-4990, US

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје



(72) **MENG, Yu-Ju G.; HONG, Kyu H. and GUTIERREZ, Johnny**

(54) **ЕЛИСА ЗА VEGF**

(57) 1 In vitro метод за откривање на имобилизирани фатен реагенс; селективен васкуларен ендотелски растечки (ц) контактирање на имобилизираниот фактор (VEGF) форми (VEGF110+) во фатениот целен реагенс молекула комплекс биолошки примерок која ги опфаќа чекорите на:

(а) контактирање и инкубирање на биолошки примерок со фаќање реагенс имобилизирани на цврста потпора, назначена со тоа, фатениот реагенс е 5С3 моноклонално антитело произведено од хибридомата 5С3.1.1 АТСС депозит број РТА-7737; антитело.

(б) одделување на биолошки примерок од има уште 19 патентни барања.



(51) **B 01D 46/00, 45/10, 47/02**

(11) **6128**

(13) T1

(21) **2014/348**

(22) 12/08/2014

(45) 31/08/2013

(96) 12/11/2009 EP09175857.3

(97) 06/08/2014 EP2327466

(73) **Novomatic AG and DEXWET USA LLC
Wiener Strasse 158 2352 Gumpoldskirchen,
AT and 1201 Peachtree Street, N.E. Atlanta
GA 30361, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) Bichl, Christoph; Winkler, Heinz; Homer,
Alois; Peteln, Erich and Vojta, Maximilian

(54) **ПРОЧИСТУВАЧ НА ВОЗДУХ ЗА
ОТСТРАНУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ ВО
ЗАГАДЕН ВОЗДУХ ОД ВОЗДУХОТ КОЈ
СТРУИ**

(57) 1 Прочистувач на воздух за отстранување на материјали во загаден воздух од воздухот кој струи, се состои од филтер (1) којшто вклучува најмалку еден филтерски слој (4) присутен при воздушното струење (3) и во основа поставен вертикално во однос на струењето, споменатиот слој на филтерот е формиран од множество на елементи на филтерот во форма на прачка

(6) за апсорција или адсорбција на загадените материјали, кадешто споменатото множество елементи на филтерот во форма на прачка (6) се држат меѓусебно со помош на елементи за носење (9) кон кого сите елементи на филтерскиот слој се цврсто поврзани, кадешто прочистувачот на воздух понатаму содржи монтажна рамка (26) кој опкружува најмалку еден слој на филтерот (4) обезбедена со вдлабнатина за вметнување (27) која целосно го поклопува проектираниот простор (28) на филтерскиот слој (4) гледано од правец на воздушниот проток (3), кадешто филтерскиот слој (4) и носечките елементи (9) можат да се вметнуваат и отстрануваат во и од монтажната рамка (26) во правец на воздушниот проток (3), кадешто вдлабнатината за вметнување не го опфаќа целиот обем на филтерскиот слој и кадешто спротивните краеве на елементите на филтерот во форма на прачка (6) и/или носечките елементи (9) обезбедени на овие краеве се втиснати во вдлабнатината за вметнување (27) употребувајќи ги елементите на филтерот како притисни плочи или столбови.

има уште 8 патентни барања.



Слика 1

(51) **A 61K 8/36, 47/10, 47/12, 47/18, 8/34,**

8/42, 9/00, A 61P 17/06, A 61Q 19/00

(11) **6156**

(13) T1

(21) **2015/355**

(22) 20/07/2015

(45) 31/08/2013

(30) PCT/GB2013/050654 15/03/2013 GB

(96) 28/02/2014 EP14157373.3

(97) 27/05/2015 EP2777689

(73) **Moberg Pharma AB**
167 51 Bromma, SE

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(54) **НОВ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ГАБИЧНИ ИНФЕКЦИИ**

(72) Karlsson, Ewa; Ashkar, Sahar Feizollahi
 and Kaufmann, Peter

(51) **C 07D 277/20, A 61K 31/415, 31/4155, 31/42, 31/426, 31/428, 31/433, 31/437, 31/44, 31/454, 31/496, 31/4965**

(11) **6122** (13) T1
 (21) **2015/371** (22) 28/07/2015
 (45) 31/08/2013
 (30) 2008116995 28/04/2008 JP and
 2008164502 24/06/2008 JP
 (96) 27/04/2009 EP09738624.7
 (97) 10/06/2015 EP2275414

(73) **Teijin Pharma Limited and Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd.**
Tokyo 100-0013, JP and Tokyo 101-8311, JP

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (72) FUKUDA, Yasumichi; ASAHINA, Yoshikazu; TAKADOI, Masanori and YAMAMOTO, Masanori
 (54) **ДЕРИВАТИ НА ЦИКЛОПЕНТИЛАКРИЛАМИД**

(51) **C 07D 498/04, A 61K 31/424, 31/55, A 61P 35/00, C 07D 498/14**

(11) **6117** (13) T1
 (21) **2015/372** (22) 29/07/2015
 (45) 31/08/2013
 (30) 201161451332P 10/03/2011 US;
 201161482473P 04/05/2011 US;
 201161540725P 29/09/2011 US;
 201161540788P 29/09/2011 US and 419119P
 02/12/2010 US


(96) 02/12/2011 EP11844513.9
 (97) 13/05/2015 EP2646446

(73) **Constellation Pharmaceuticals, Inc.**
215 First Street, Suite 200,
Cambridge, MA 02142
, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (72) ALBRECHT, Brian K.; AUDIA, James Edmund; CÔTÉ, Alexandre; GEHLING, Victor S.; HARMANGE, Jean-christophe; HEWITT, Michael C.; LEBLANC, Yves; NASVESCHUK, Christopher G.; TAYLOR, Alexander M. and VASWANI, Rishi G.

(54) **БРОМОДОМЕН ИНХИБИТОРИ И НИВНИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Соединение претставено со следнава структурна формула:



или негова фармацевтски прифатлива сол, назначено со тоа, што: R5a е одбрано од водород, хало, и алкокси; R5b е одбрано од водород, хало, и алкил; RC е одбрано од фенил, хетероарил, и заситен хетероциклически, назначено со тоа, што групата претставена со RC е опционално супституирана со 1 до 2 супституенти независно одбрани од хало, -CN, алкил, алкокси, халоалкокси, халоалкил, и карбамил; и R' е одбрано од водород, алкил, и алкоксиалкил.

има уште 13 патентни барања.

(51) **C 07D 491/20, A 61K 31/407, A 61P 25/00, C 07D 491/10, 495/20, 498/20, 513/20**

(11) **6112**

(13) T1

(21) **2015/373**

(22) 29/07/2015

(45) 31/08/2013

(30)

(96) 13/10/2009 EP09740589.8

(97) 03/06/2015 EP2350090

(73) **Xenon Pharmaceuticals Inc.**

3650 Gilmore Way, Burnaby, BC V5G 4W8, CA

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) CHAFEEV, Mikhail; CHOWDHURY,

Sultan; LIU, Shifeng; SUN, Shaoyi; FRASER,

Lauren; FU, Jianmin; LANGILLE, Jonathan;

SUN, Jianyu; SVIRIDOV, Serguei; WOOD,

Mark; ZENOVA, Alla; JIA, Qi; CADIEUX, Jean-


Jacques; GAUTHIER, Simon, J.; DOUGLAS,

Amy Frances; HSIEH, Tom; CHAKKA, Nagasree

and CIKOJEVIC, Zoran

(54) **СПИРО-ОКСИНОДОЛ СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА УПОТРЕБА КАКО ТЕРАПЕВТСКИ СРЕДСТВА**

(57) 1 Соединение со формулата (I):



назначено со тоа, што: п е 1 или 2; едно од J и K е -CH₂- и другото е -O-; или обете J и K се секое -CH₂-; R₁ е водород, метил, циклопропил, карбоксиметил, (3-карбокси)бензил, (3-метилсулфониламино)бензил, [(3-метилсулфониламино)пиридин-2-ил]метил, [(3-карбокси)пиридин-2-ил]метил, [(етокси)карбонил]метил, 2-циклопропилетил, 1,3-тиазол-5-илметил, 3-метоксипропил, (6-метилпиридин-2-ил)метил, пиридин-3-илметил, [3-(циано)пиридин-2-ил]метил, [3-

(дифлуорометил)пиридин-2-ил]метил, 3-(5-метил-1,2,4-оксадиазол-3-ил)бензил, 4-(5-метил-1,2,4-оксадиазол-3-ил)бензил, [5-(трифлуорометил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]метил, [5-(трифлуорометил)-1,3,4-оксадиазол-2-ил]метил, [4-(трифлуорометил)пиридин-2-ил]метил, (4-метил-1,2,5-оксадиазол-3-ил)метил, пиазин-2-илметил, пиримидин-2-илметил, (1-метил-1H-бензотриазол-5-ил)метил, [2-(терц-бутоксикарбониламино)пиридин-5-ил]метил, [6-(диметиламино)-пиридин-3-ил]метил, [6-(диметиламино)пиридин-2-ил]метил, {6-[(дифенилметилен)-амино]пиридин-2-ил}метил, (5-морфолин-4-илпиридин-2-ил)метил, [5-(диметиламино)-пиридин-2-ил]метил, (6-аминопиридин-2-ил)метил, (6-оксо-1,6-дихидропиридин-3-ил)метил, (2-хидроксипиримидин-5-ил)метил, (1-метил-6-оксо-1,6-дихидропиридин-3-ил)метил, (6-аминопиридин-3-ил)метил, [1,2,4]триазоло[1,5-а]пиридин-6-илметил, (5-хидроксипиридин-2-ил)метил, (5-бромопиридин-2-ил)метил, хидразинокарбонилметил, [6-деокси-D-галактопираноза]-6-ил, (6-морфолин-4-илпиридин-3-ил)метил, [3-(метилсулфонил)пиридин-2-ил]метил, (4S)-2,2-диметил-1,3-диоксолан-4-ил]метил, (3-бромопиридин-2-ил)метил, [(2-иминоформамидо)пиридин-5-ил]метил, (6-цианопиридин-2-ил)метил, (6-аминокарбонилпиридин-2-ил)метил, дифенилметил, 4-метоксибензил, 2-(флуорометил)бензил, 2-етоксиетил, 4-флуорофенил, (2-флуорофениламинокарбонил)метил, 2-(2-метоксиетокси)етил, 4-изоксазол-5-илбензил, 3-(бензилокси)пропил, (2S)-2,3-дихидроксипропил, 4-метоксибутил, пентил, изопентил, хексил, 3-нитробензил, [3-(трифлуорометил)пиридин-2-ил]метил, [5-(трифлуорометил)пиридин-2-ил]метил,



[(терц-бутоксикарбониламино)пиридин-2-ил]метил, (3-(трифлуорометил)пиридин-2-ил)метил, (5-(трифлуорометил)фуран-2-ил)метил, тетрагидрофуран-2-илметил, 3-метилбутил, цианометил, 4-гидроксибензил, 3-цианобензил, 4-флуоро-3-метоксибензил, 4-цианобензил, [6-(трифлуорометил)-пиридин-3-ил]метил, [4-(трифлуорометил)-1,3-тиазол-2-ил]метил, (3-флуоропиридин-2-ил)метил, (4-флуоропиридин-2-ил)метил, (5-флуоропиридин-3-ил)метил, (5-флуоропиридин-2-ил)метил, (3-хлоропиридин-2-ил)метил, (3,5-дифлуоропиридин-2-ил)метил, (3-пиридин-3-илизоксазол-5-ил)метил, (2,2-дифлуороциклопропил)метил, 2-оксобутил, 2,1,3-бензотиаадиазол-5-илметил, 2,1,3-бензоксадиазол-5-илметил, 1,3-бензотиазол-2-илметил, (1-метил-1Н-бензимидазол-2-ил)метил, [2-(1-метилетил)-1,3-тиазол-4-ил]метил, терц-бутоксикарбонил, [1-(терц-бутоксикарбонил)пиперидин-4-ил]метил, (2-метоксипиримидин-5-ил)метил, (6-метоксипиридин-3-ил)метил, (1-оксидопиридин-2-ил)метил, (3-аминопиридин-2-ил)метил, пиперидин-4-илметил, [1-(1-метилетил)пиперидин-4-ил]метил, (1-метилпиперидин-4-ил)метил, морфолин-2-илметил, [4-(1-метилетил)морфолин-2-ил]метил, (4-метилморфолин-2-ил)метил, (2S)-морфолин-2-илметил, [(2S)-4-метилморфолин-2-ил]метил, [5-(дифлуорометил)фуран-2-ил]метил, тетрагидро-2Н-пиран-4-илметил, тетрагидро-2Н-пиран-2-илметил, (5-хлоро-1-метил-1Н-имидазол-2-ил)метил, (6-хлоропиридин-2-ил)метил, (4,6-диметокси-пиримидин-2-ил)метил, [(3-метиламинокарбонил)пиридин-2-ил]метил, 1-[2-(амино-етил)аминокарбонилпиридин-3-ил]метил, пиридин-2-илметил, (2R)-1,4-диоксан-2-илметил, 1,4-диоксан-2-илметил, 3,4-диметоксибензил, 3,5-диметоксибензил, 3-гидроксипропил, 3-фталимидопропил, 3-аминобензил, (3-аминокарбонил)бензил, (4-аминокарбонил)бензил, (3-N,N-диметиламинокарбонил)бензил, 4-(бензилокси)бензил, 4-флуоробензил, 2,3-дифлуоробензил, 3,5-дифлуоробензил, 2-хлоро-4-флуоробензил, [3-(2-флуорофенил)аминокарбонил]бензил, 3-(метоксикарбонил)бензил, 4-(етоксикарбонил)бензил, 3-(диметиламино-сулфонил)бензил, 3-(3-метил-1,2,4-оксадиазол-5-ил)бензил, 4-(3-амино-1Н-пиразол-5-ил)бензил, 4-(3-метил-1,2,4-оксадиазол-5-ил)бензил, 3-(морфолин-4-илсулфонил)бензил, 2-(дифлуорометил)-бензил, (3-трифлуорометокси)бензил, (2-флуоро-6-трифлуорометил)бензил, (2-флуоро-5-трифлуорометил)бензил, (2-трифлуорометокси)бензил, 3-(амино(гидроксиимино)-метил)бензил, 2-(амино-2-(гидроксиимино)етил, (6-(N'-гидроксиформимидамидо)-пиридин-3-ил)метил, 2-(2,2,5-триметил-1,3-диоксан-2-ил)етил, (4-бензилморфолин-2-ил)метил, [(2S)-4-бензилморфолин-2-ил]метил, 2,3-дихидро-1,4-бензодиоксин-6-илметил, [5-(трифлуорометил)фуран-2-ил]метил, 3-(трифлуорометил)бензил, [3-(трифлуорометил)пиразин-2-ил]метил, [4-(трифлуорометил)пиридин-3-ил]метил, (5-метоксикарбонилфуран-2-ил)метил, 5-карбоксивуран-2-илметил, 5-(диметиламинокарбонил)фуран-2-илметил, [2-(трифлуорометил)пиридин-3-ил]метил, метилкарбонил, етоксикарбонил, терц-бутоксикарбонил или [(3aR,5R,5aS,8aS,8bR)-2,2,7,7-тетраметилтетрагидро-3aH-бис[1,3]диоксоло[4,5-b:4',5'-d]пиран-5-ил]метил;

секое R² е независно водород, хидрокси, amino, (хексаниламинокарбонил)амино, (циклопентиламинокарбонил)амино, бензиламино,

(циклохексиламинокарбонил)амино, метилсулфониламино, (метил)карбониламино, диметиламинокарбонил, карбониламино, (бутил)карбониламино, (терц-бутил)карбониламино, (пентанил)-карбониламино, (хексанил)карбониламино, (метоксиметил)карбониламино, циклобутилкарбониламино, метокси(етоксиметил)]карбониламино, (метил-сулфонил)амино, трифлуорометилфенил)карбониламино, (циклохексанил)-карбониламино, (циклопентанил)карбониламино, (циклопропанил)карбониламино, (фенил)карбониламино, бромо, циано, флуоро, метил, метокси, хидроксикарбонил, метилкарбонил, пиролидинилкарбонил, аминокарбонил, метиламинокарбонил, (2-метоксиетил)аминокарбонил, (циклопропил)аминокарбонил, пентиламинокарбонил, (циклобутил)аминокарбонил, (циклопентил)аминокарбонил, хексаниламинокарбонил, (циклохексил)аминокарбонил, флуорофенил)аминокарбонил, флуоробензил)-аминокарбонил, (пиридин-2-илметил)аминокарбонил, 2-(2-метоксиетокси)етокси, (трифлуорометил)пиридин-2-ил]оксил, хинолинил, феноксикарбонил, 2-оксохроменил, 2-оксопиролидинил, морфолинил, 2-оксопиридинил, бензилоксил, [3-(трифлуорометил)пиридин-2-ил]метокси, пиридин-2-илметокси, пиридин-2-илокси, 4-(трифлуорометил)фенокси, 2-метил-1,3-тиазол-4-ил, 2-амино-1,3-тиазол-4-ил, 6-(диметиламино)пиридин-3-ил, фуран-3-ил, [2-1Н-пиразол-3-ил, 1Н-пиразол-4-ил, 1-метил-1Н-пиразол-4-ил, 5-хидрокси-1Н-пиразол-3-ил, 5-метил-1,2,4-оксадиазол-3-ил, (6-метоксипиридин-3-ил)окси, 1,3-бензодиоксол-5-илокси, 4-флуоробензилоксил, 3,5-диметилизоксазол-4-ил, фенокси, 3-метоксифенокси, 4-метоксифенокси, 3-морфолин-4-илфенокси, 4-флуорофенокси, 4-метоксифенил или 4-феноксифенил; или два соседни R₂, заедно со соседните јаглероди на кои тие се прикачени, формираат фузиран тиазолил прстен, фузиран пиридил прстен или фузиран диоксинил прстен; како негов стереоизомер, енантиомер, таутомер или нивни мешавини; или негова фармацевтски прифатлива сол, солват или пролек, каде што пролекот е одбран од ацетат, формат и бензоат деривати на алкохол или амид деривати на амин функционалните групи во соединението.

има уште 14 патентни барања.

(51) **C 12N 15/09, A 61K 39/00, 39/395, A 61P 1/04, 1/16, 11/00, 11/06, 13/12, 15/08, 17/00, 17/06, 19/02, 19/10, 21/00, 25/00, 3/10, 7/06, 9/00, 9/10, C 07K 16/28**

(11) **6113** (13) T1

(21) **2015/385** (22) 05/08/2015

(45) 31/08/2013

(30) 20080248213 26/09/2008 JP;
20090060806 13/03/2009 JP; 20090067925

19/03/2009 JP and 2009JP66590 25/09/2009 WO

(96) 25/09/2009 EP09816184.7

(97) 17/06/2015 EP2330193

(73) **Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha 5-1, Ukima 5-chome Kita-ku Tokyo 115-8543, JP**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА



ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) IGAWA, Tomoyuki; ISHII, Shinya; MAEDA, Atsuhiko; SAKURAI, Mika; KOJIMA, Tetsuo; TACHIBANA, Tatsuhiko; SHIRAIWA, Hirotake; TSUNODA, Hiroyuki and HIGUCHI, Yoshinobu

(54) ПОДОБРЕНА МОЛЕКУЛА НА АНТИТЕЛО ВРЗ ИЛ-6 РЕЦЕПТОР

(57) 1 Анти ИЛ-6 рецептор на антитело од било кое:

(а) антитело кое се состои од варијабилен дел на тежок синџир кој ја сочинува низата од SEQ ID NO: 20 (варијабилен дел од VH3-M73) и варијабилен дел на лесен синџир кој ја сочинува низата од SEQ ID NO: 23

(варијабилен дел од VL3);

(б) антитело кое се состои од варијабилен дел на тежок синџир кој ја сочинува низата од SEQ ID NO: 19

(варијабилен дел од од VH4-M73) и варијабилен дел на лесен синџир кој ја сочинува низата од SEQ ID NO: 22 (варијабилен дел од VL1); и

(в) антитело кое се состои од варијабилен дел на тежок синџир кој ја сочинува низата од SEQ ID NO: 21

(варијабилен дел од од VH5-M83) и варијабилен дел на лесен синџир кој ја сочинува низата од SEQ ID NO: 24 (варијабилен дел од VL5).

има уште 6 патентни барања.

CDR КЛАСИФИКАЦИЈА	TOCILIZUMAB CDR НИЗА	СТРАНА НА МУТАЦИЈА (Kabat No.)	амино киселина	амино киселина после мутација	CDR НИЗА после мутација
HCDR2	YISYSGITTYNPSLKS	50	Y	F	FISYSGITTYNPSLKS (SEQ ID NO: 82)
HCDR2	YISYSGITTYNPSLKS (SEQ ID NO: 81)	58	T	N	YISYSGITTYNPSLKS (SEQ ID NO: 83)
HCDR3	SLARTTAMDY	95	S	L	LLARTTAMDY (SEQ ID NO: 85)
HCDR3	SLARTTAMDY (SEQ ID NO: 84)	99	T	A	SLARATAMDY (SEQ ID NO: 86)
LCDR1	RASQDISSYLN	27	Q	T	RASTDISSYLN (SEQ ID NO: 88)
LCDR1	RASQDISSYLN (SEQ ID NO: 87)	27	Q	R	RASRDISSYLN (SEQ ID NO: 89)
LCDR3	QQGNTLPYT	89	Q	G	QQGNTLPYT (SEQ ID NO: 91)
LCDR3	QQGNTLPYT (SEQ ID NO: 90)	93	T	R	QQGNRLPYT (SEQ ID NO: 92)

НАЦРТ 1.

(51) **C 07C 51/08, 62/34, C 07D 223/16, C 12P 41/00, 7/40**

(11) **6115**

(21) **2015/386**

(30)

(96) 27/02/2014 EP14156910.3

(13) T1

(22) 05/08/2015

(45) 31/08/2013

(97) 08/07/2015 EP2772547

(73) **Les Laboratoires Servier**


35, rue de Verdun

92284 Suresnes Cedex, US

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА


ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) Pedragosa Moreau, Sandrine and
Lefoulon, François
(54) **МЕТОД ЗА ЕНЗИМСКА СИНТЕЗА НА
(7S)-3,4-ДИМЕТОКСИБИЦИКЛО[4.2.0]ОКТ-
1,3,5-ТРИЕН-7-КАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА
И УПОТРЕБА НА СИНТЕЗАТА НА
ИВАБРАДИН И НЕГОВИТЕ СОЛИ**

(57) 1 Процеси на синтеза на оптички чисто
соединение од формула (I):




со енанциоселективна ензимска хидролиза
на рецемик(винска киселина), или не оптички

чист, нитрил од формула (IV):



со употреба на нитрил Rhodococcus
rhodocrous NCIMB 11216 значително изразен
кај друг организам со здрав биолошки систем,
Со мешавина на органски растворувач и
воден растовор со рН од 5 до 10, со
концентрација од 1 до 500г. на нитрил од
формула (IV) на литар од мешавина на
растор,
на Е/С сооднос од 1/1 до 1/100,
На температура од 25С до 40С.
има уште 13 патентни барања.



Надиг 1 - Ензимска хидролиза на нитрил со надгизаена нитрипаза на Rhodococcus
rhodocrous - хроматограм HPLC после 6 ч.

(51) **A 61K 31/496, C 07D 487/06**

(11) **6118**

(21) **2015/389**

(30) 20050693525P 22/06/2005 US

(96) 22/06/2006 EP06773773.4

(97) 06/05/2015 EP1906965

(73) **ChemoCentryx, Inc.**

**850 Maude Avenue Mountain View
California 94043, US**

(13) T1

(22) 06/08/2015

(45) 31/08/2013


(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) ZHANG, Penglie; PENNELL, Andrew M.
K.; WRIGHT, John J. Kim; CHEN, Wei; LELETI,
Manmohan R.; LI, Yandong; LI, Lianfa and XU,
Yuan

(54) **АЗАИНДАЗОЛ СОЕДИНЕНИЈА И
МЕТОДИ НА УПОТРЕБА**

(57) 1 Соединение со формула одбрана од групата која се состои од:



или негова фармацевтски прифатлива сол, хидрат или N-оксид, каде што индексот m е цел број од 0 до 4;

R1 е независно одбран од групата која се состои од C1-8 алкил, C1-8 халоалкил, C3-6 циклоалкил, C3-6 циклоалкенил, -CO2Ra, -S(O)3Ra, -X1CO2Ra, -X1SO2Ra, -X1S(O)3Ra, -X1ORa, -CORa, -CONRaRb, -X1NRaRb, -X1NRaCORb, -X1CONRaRb, X1S(O)2NRaRb, -ORa, -NRaRb, -NRaCORb, -NRaS(O)2Rb, -S(O)2NRaRb, -S(O)2Ra, -X1CORa и -X1NRaS(O)2Rb, каде што X1 е C1-4 алкилен и секој Ra и Rb е независно одбран од групата која се состои од водород, C1-8 алкил, C1-8 халоалкил, C3-6 циклоалкил, C3-6 циклоалкенил, или кога Ra и Rb се прикачени за истиот азотен атом можат да се комбинираат и да формираат тричлен до седумчлен прстен којшто има од 0-2 дополнителни хетероатоми како членови на прстенот; и каде што алифатичните делови на секој од горенаведените R1 супституенти можат да бидат супституирани со еден до три членови одбрани од групата која се состои од -OH, -ORm, -OC(O)NHRm, -OC(O)N(Rm)2, -SH, -SRm, -S(O)Rm, -S(O)2Rm, -SO2NH2, -S(O)2NHRm, -S(O)2N(Rm)2, -NHS(O)2Rm, -NRmS(O)2Rm, -C(O)NH2, -C(O)NHRm, -C(O)N(Rm)2, -C(O)Rm, -NHC(O)Rm, -NRmC(O)Rm, -NRmC(O)Rm, -NHC(O)NH2, -NRmC(O)NH2, -NRmC(O)NHRm, -NHC(=NH)NH2, -NHC(=NRm)NH2, -NRmC(=NRm)N(Rm)2, -NRmC(=NRm)NH(Rm),

-NHC(=NRm)NH(Rm), -NHC(=NRm)N(Rm)2, -NHC(=NH)N(Rm)2, -NHC(=NH)NH(Rm), -C(=NH)NH2, -C(=NRm)NH2, -C(=NRm)NH2, -C(=NRm)N(Rm)2, -C(=NRm)NH(Rm), -NHC(O)NHRm, -NRmC(O)N(Rm)2, -NHC(O)N(Rm)2, -CO2H, -CO2Rm, -NHCO2Rm, -NRmCO2Rm, -CN, -NO2, -NH2, -NHRm, -N(Rm)2, -NRmS(O)NH2 и -NRmS(O)2NHRm, каде што секој Rm е независно несупституиран C1-6 алкил; секој R2a, R2c и R2d е независно одбран од група која се состои од водород, халоген, цијано, арил, хетероарил, -NO2, -CO2Rc, -CONRcRd, -C(O)RC, -S(O)Re, -S(O)2Re, -S(O)3Rc, -Re, -C(NORc)Rd, -C(NRcV)=NV, -N(V)C(Rc)=NV, -X2C(NORc)Rd, -X2C(NRcV)=NV, -X2N(V)C(Rc)=NV, -X2NRcRd, -X2SRc, -X2CN, -X2NO2, -X2CO2Rc, -X2CONRcRd, -X2C(O)Rc, -X2OC(O)NRcRd, -X2NRdC(O)Rc, -X2NRdC(O)2Re, -X2NRcC(O)NRcRd, -X2NH-C(NH2)=NH, -X2NRcC(NH2)=NH, -X2NH-C(NH2)=NRe, -X2NH-C(NHRe)=NH, -X2S(O)Re, -X2S(O)2Re, -X2NRcS(O)2Re, -X2S(O)2NRcRd, -X2N3, -ORc, -SRc, -NRdC(O)Rc, -NRdC(O)2Re, -X2S(O)3Rc, -S(O)2NRcRd, -X2ORc, -O-X2ORc, -X2NRcRd, -O-X2NRcRd, -NRd-X2CO2Rc, -NRc-C(O)NRcRd, -NH-C(NH2)=NH, -NReC(NH2)=NH, -NH-C(NH2)=NRe, -NH-C(NHRe)=NH, -NReC(NHRe)=NH, -NReC(NH2)=NRe, -NH-C(NHRe)=NRe, -NH-C(NReRe)=NH, -NRcS(O)2Re, -NRcC(S)NRcRd, -X2NRcC(S)NRcRd, -X2OC(O)Rc, -O-X2CONRcRd, -OC(O)Rc, -NRcRd, -NRd-X2ORc и -NRd-X2NRcRd, каде што

во секој R2a, R2c и R2d, X2 е C1-4 алкилен и секој Rc и Rd е независно одбран од водород, C1-8 алкил, C1-8 халоалкил, C3-6 циклоалкил, и C3-6 циклоалкенил, или кога Re и Rd се прикачени за истиот водороден атом можат да бидат комбинирани со азотниот атом и да формираат пет или

шестчлен прстен којшто има 0 до 2 дополнителни хетероатоми како членови на прстенот; и секој Re е независно одбран од групата која се состои од C1-8 алкил, C1-8 халоалкил, C3-6 циклоалкил, и C3-6 циклоалкенил, C2-8 алкенил, C2-8 алкинил, арил и хетероарил, а секој Rc, Rd и Re може да биде дополнително супституирани со еден до три членови одбран од групата која се состои од -OH, -ORn, -OC(O)NHRn, -OC(O)N(Rn)2, -SH, -SRn, -S(O)Rn, -S(O)2Rn, -S(O)2NH2, -S(O)2NHRn, -S(O)2N(Rn)2, -NHS(O)2Rn, -NRnS(O)2Rn, -C(O)NH2, -C(O)NHRn, -C(O)N(Rn)2, -C(O)Rn, -NHC(O)Rn, -NRnC(O)Rn, -NHC(O)NH2, -NRnC(O)NH2, -NRnC(O)NHRn, -NHC(O)NHRn, -NRnC(O)N(Rn)2, -NHC(O)N(Rn)2, -CO2H, -CO2Rn, -NHC(O)2Rn, -NRnCO2Rn, -CN, -NO2, -NH2, -NHRn, -N(Rn)2, -NRnS(O)NH2 и -NRnS(O)2NHRn каде што секој Rn е независно несупституиран C1-6 алкил; и каде што V е независно одбран од групата која се состои од -Rc, -CN, -CO2Re and -NO2; секое од прстеновите темиња a, b и c во формулите Ia и Ib е независно одбрано од N и C(R3a) и од еден или два од наведените прстенови темиња e N; и R3a е независно одбран од групата која се состои од водород, халоген, -ORf, -OC(O)Rf, -NRfRg, -SRf, -Rh, -CN, -NO2, -CO2Rf, -CONRfRg, -C(O)Rf, -OC(O)NRfRg, -NRgC(O)Rf, -NRSC(O)2Rh, -NRf-C(O)NRfRg, -NH-C(NH2)=NH, -NRhC(NH2)=NH, -NH-C(NH2)=NRh, -NH-C(NHRh)=NH, -C(=NRf)NRgRh, -S(O)3Rf, -S(O)Rh, -S(O)2Rh, -S(O)3Rh, -NRfS(O)2Rh, -S(O)2NRfRg, -NRfS(O)2NRfRg, -N3, -C(C=NORf)NRfRg, X3SO3Rf, -X3C(=NRf)NRgRh, -X3ORf, -X3OC(O)Rf, -X3NRfRg, -X3SRf, -X3CN, -X3NO2, -X3CO2Rf, -X3CONRfRg, -X3C(O)R, -X3OC(O)NRfRg, -X3NRgC(O)Rf, -X3NRgC(O)2Rh, -X3NRf-C(O)NRfRg, -X3NH-C(NH2)=NH, -X3NRhC(NH2)=NH, -X3NH-C(NH2)=NRh, -X3NH-C(NHRh)=NH, -X3S(O)Rh, -X3S(O)2Rh, -X3NRfS(O)2Rh, -Y, -X3Y, -X3N3, -C(O)NRfS(O)Rh, -P=O(ORf)(ORg), -X3C(O)NRfS(O)2Rh, -X3C(O)NRfS(O)Rh и -X3P=O(ORf)(ORg), каде што Y е арилен, хетероарилен или хетероциклоалкилен прстен со пет до десет членови и може да биде супституиран со еден до три супституенти одбран од групата која се состои од халоген, -ORf, -NRfRg, -Rh, -SRf, -CN, -NO2, -CO2Rf, -CONRfRg, -C(O)Rf, -NRgC(O)Rf, -S(O)Rh, -S(O)2Rh, -NRfS(O)2Rh, -S(O)2NRfRg, -X3ORf, -X3NRfRg, -X3NRfS(O)2Rh и -X3S(O)2NRfRg и каде што секој X3 е независно одбран од групата која се состои од C1-4 алкилен, C2-4 алкенилен и C2-4 алкинилен и секој Rf и Rg е независно одбран од водород, C1-4 алкил, C1-8 халоалкил, C3-6 циклоалкил, C3-6 циклоалкенил, C2-8 алкенил, C2-8 алкинил, арил, хетероарил, арил C1-4, алкил и арилокси-C1-4 алкил, или кога е прикачен за истиот азотен атом може да биде комбиниран со азотниот атом и да формира пет или шестчлен прстен којшто има 0 до 2 дополнителни хетероатоми како членови на прстенот, а секој Rh е независно одбран од групата која се состои од C1-8 алкил, C1-8 халоалкил, C3-6 циклоалкил, C3-6 циклоалкенил, C2-8 алкенил, C2-8 алкинил, арил, хетероарил, арил-C1-4, алкил и арилокси-C1-4 алкил, каде што алифатичните делови на X3, Rf Rg и Rh може дополнително да се супституираат со еден до три членови одбран од групата која се состои од -OH, -ORo, -OC(O)NHRo, -OC(O)N(Ro)2, -SH, -SRo, -S(O)Ro, -S(O)2Ro, -SO2NH2, -S(O)2NHRo, -S(O)2N(Ro)2 -NHS(O)2Ro, -NRoS(O)2Ro, -C(O)NH2, -C(O)NHRo, -C(O)N(Ro)2, -C(O)Ro, -NHC(O)RO, -NROC(O)Ro, -NHC(O)NH2, -NRoC(O)NH2, -NRoC(O)NHRO, -NHC(O)NHRo, -NRoC(O)N(Ro)2, -



NHC(O)N(Ro)_2 , $-\text{CO}_2\text{H}$, $-\text{CO}_2\text{Ro}$, $-\text{NHCO}_2\text{Ro}$, $-\text{Ro}$ е несупституиран C1-6 алкил. NRoCO_2Ro , $-\text{CN}$, $-\text{NO}_2$, $-\text{NH}_2$, $-\text{NHRo}$, $-\text{N(Ro)}_2$, има уште 39 патентни барања. $-\text{NRoS(O)NH}_2$ и $-\text{NRoS(O)}_2\text{NHRo}$ каде што

(51) **C 07K 16/18**

(11) **6127**

(21) **2015/390**

(13) T1

(22) 06/08/2015

(45) 31/08/2013

(30) 20080022188 19/12/2008 -- and

20080139253PP 19/12/2008 US

(96) 21/12/2009 EP09795723.7

(97) 06/05/2015 EP2370466

(73) **Biogen International Neuroscience**

GmbH and University of Zurich

Landis + Gyr-Strasse 3

6300 Zug, CH and Prorektorat Forschung

Rämistrasse 71

8006 Zurich, CH

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) WEIHOFFEN, Andreas; GRIMM, Jan;

NITSCH, Roger and НОСК, Christoph

(54) **ЧОВЕКОВИ АНТИ-АЛФА-СИНУКЛЕИН**

АВТОАНТИТЕЛА

(57) 1 Хумано моноклонално анти-алфа-синуклеин антитело или негов алфа-синуклеин сврзувачки фрагмент; назначен со тоа, што антителото или неговиот алфа-синуклеин сврзувачки фрагмент во својот варијабилен регион содржи VH CDR1 кој ја содржи аминокиселинската секвенца на остатоци 31-35 како во SEQ ID NO: 9, VH CDR2 кој ја содржи аминокиселинската секвенца на остатоци 50-68 како во SEQ ID NO: 9, VH CDR3 кој ја содржи аминокиселинската секвенца на остатоци 101-102 како во SEQ ID NO: 9, VL CDR1 кој ја содржи аминокиселинската секвенца на остатоци 23-33 како во SEQ ID NO: 12, VL CDR2 кој ја содржи аминокиселинската секвенца на остатоци 49-55 како во SEQ ID NO: 12 и VL CDR3 кој ја содржи аминокиселинската секвенца на остатоци 88-98 како во SEQ ID NO: 12.

има уште 15 патентни барања.

A

NI-202.3G12-VHB1 (варијабилна секвенца на сложен синџир VHB1; SEQ ID NO: 3)

FR1-----CDR1-FR2-----CDR2-----
 EVQLVQSGAEVKKPGASVRLSCRASGYNFI~~DFH~~HWVRQAPGEGLEWVGHS~~SP~~QSGNS~~SS~~EAQ

-----FR3-----CDR3-----JH-----
 EFQGRVTMTTDTSM~~SA~~AYMDLN~~N~~WLTLD~~D~~TA~~V~~Y~~V~~Y~~C~~T~~R~~~~F~~H~~D~~GA~~Q~~N~~Y~~F~~E~~D~~T~~M~~G~~Q~~G~~T~~L~~V~~T~~V~~S~~S

варијабилна секвенца на VHB1, наредени по должината на
 низата на SEQ ID NO: 4)
 Микроб Линџата

FR1-----CDR1-FR2-----CDR2-----
 QVQLVQSGAEVKKPGASVRLSCRASGYNFI~~DFH~~HWVRQAPGEGLEWVGHS~~SP~~QSGNS~~SS~~EAQ

-----FR3-----CDR3-----JH-----
 EFQGRVTMTTDTSM~~SA~~AYMDLN~~N~~WLTLD~~D~~TA~~V~~Y~~V~~Y~~C~~T~~R~~~~F~~H~~D~~GA~~Q~~N~~Y~~F~~E~~D~~T~~M~~G~~Q~~G~~T~~L~~V~~T~~V~~S~~S

NI-202.3G12-VLc1 (варијабилна низа на лесен синџир VLc1, SEQ ID NO: 6)

FR1-----FR2-----CDR2---FR3---
 QSVLTQPPFVSVAPGQTARITC~~GDALPKHYA~~M~~V~~Q~~Q~~K~~Q~~GVPIV~~V~~IY~~K~~D~~T~~E~~R~~P~~S~~G~~I~~P~~E~~R~~F~~S

-----CDR3-----JH-----
 GSTSGTTVTLTISGVQAEANHYC~~Q~~S~~A~~D~~V~~S~~T~~Y~~V~~V~~F~~G~~G~~O~~T~~K~~L~~T~~V~~L

варијабилна низа на VLc1, наредена по должината на низата
 на SEQ ID NO: 7)
 Микроб Линџата

FR1-----FR2-----CDR2---FR3---
 EYELTOPPFSVAPGQTARITC~~GDALPKHYA~~M~~V~~Q~~Q~~K~~Q~~GVPIV~~V~~IY~~K~~D~~T~~E~~R~~P~~S~~G~~I~~P~~E~~R~~F~~S

-----CDR3-----JH-----
 GSTSGTTVTLTISGVQAEANHYC~~Q~~S~~A~~D~~V~~S~~T~~Y~~V~~V~~F~~G~~G~~O~~T~~K~~L~~T~~V~~L

Нацрт 1.

(51) **A 61P 25/00, A 01N 43/42, A 61K 31/136, 31/4704, 38/16, 45/06**

(11) **6130**

(13) T1

(21) **2015/581**

(22) 28/10/2015

(45) 31/08/2013

(30) US20090269070P 19/06/2009 US

(96) 18/06/2010 EP10789873.6

(97) 29/07/2015 EP2442651

(73) **Teva Pharmaceutical Industries Ltd.**

5 Basel Street P.O. Box 3190 49131 Petah

Tiqva, IL

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) TARCIC, Nora; BAR-ZOHAR, Dan and
 KOFLER, Dina

(54) **ЛЕКУВАЊЕ НА МУЛТИПЛЕКС
 СКЛЕРОЗА СО ЛАКВИНИМОД**

(57) 1 Лаквинимод за употреба во
 намалување на стапката на повторни
 заболувања и / или намалување на
 акумулацијата на телесна попреченост што
 се оценува преку времето потребно за да се
 потврди прогресијата на болеста во
 релапсирачка-ремитирачка мултиплекс
 склероза кај човек пациент, назначен со тоа
 што лаквинимод се припрема да се
 распредели во режим на дозирање од 0,6 mg
 лаквинимод дневно.
 има уште 13 патентни барања.

(51) **A 61K 9/16**

(11) **6129**

(13) T1

(21) **2015/585**

(22) 02/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) DE20081004893 17/01/2008 DE

(96) 12/01/2009 EP09702374.1

(97) 05/08/2015 EP2244696

(73) **ADD Advanced Drug Delivery
 Technologies, Ltd.**

Kraftwerkstrasse 6 4133 Pratteln, CH

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
 ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) WEIGT, Antje; KEMPE, Wolfgang and
 SCHLÜTERMANN, Burkhard

(54) НОСЕЧКИ ПЕЛЕТИ, ПОСТАПКА ЗА НИВНО ПРОИЗВОДСТВО И НИВНА УПОТРЕБА

(57) 1 Постапка за производство на пелети за активна супстанција, во кој

а) течната формулација се произведува со растворување и/или диспегување на најмалку едно физиолошки добро толериран рН регулатор и најмалку еден физиолошки добро толерирано врзиво во најмалку еден растворувач кој се избира помеѓу вода и/или некој органски растворувач,

б) течната формулација се воведува во дизните во уредот со флуидизиран слој или со млазен слој,

в) се образуваат суштински сверични носечки пелети со спреј гранулација во

уредот во кој растварачот се впарува со протекување на гас за сушење и д) во кој носечките пелети се празнат од

уредот,

назначен со тоа, што течната формулација содржи 30 до 80 мас.% на најмалку еден рН регулатор, 0,5 до 5 мас% најмалку на едно врзиво и 15 до 69,5 мас.% на најмалку еден растворувач и што рН регулаторот се избира од групата која се состои од

- i) C1-C18 моно-,ди- и трикарбоксилна киселина како и нивните мешавини;
 - ii) пуферен систем кој опфаќа кисела или базна сол заедно со соодветен каустичен раствор или киселина, каде пуферскиот систем ја стабилизира рН вредноста;
 - iii) органски бази; и
 - iv) бази неоргански соли.
- има уште 10 патентни барања.

(51) **C 07D 213/73**

(11) **6126**

(13) T1

(21) **2015/594**

(22) 05/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) US295821P 18/01/2010 US

(96) 17/01/2011 EP11704673.0

(97) 19/08/2015 EP2526090


(73) **MMV Medicines for Malaria Venture
20, route de Pré-Bois, ICC, CH-1215 Geneva,
CH**

(74) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(72) WITTY, Michael John and HARDICK,
David

(54) **НОВИ АНТИ-МАЛАРИЧНИ АГЕНСИ**

(57) 1 Аминопиридин во согласност со формулата (I),



(I)

каде што X и Y се независно одбрани од опционално супституиран арил и опционално супституиран хетероарил, како и таутомери, геометриски изомери, оптички активни форми, фармацевтски прифатливи соли, комплекси и фармацевтски активни дериват од тоа за употреба во третирање или профилакса на маларија. има уште 15 патентни барања.

(51) **A 61K 31/192, A 61P 29/00**

(11) **6125**

(13) T1

(21) **2015/595**

(22) 05/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) GC2012LO20561 20/12/2012 --

(96) 19/02/2013 EP13000827.9

(97) 12/08/2015 EP2636406

(73) **Pharmaceutical Solutions Industry Ltd
Industrial City - Phase (2) P.O. Box 17476
21484 Jeddah, SA**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Selmi, Khalil A.H.; Jamil, Irfan J. M. and
Idris, Yahya H.A.

(54) **ИНТРАВЕНСКА ИНФУЗИЈА НА
ИБУПРОФЕН**

(57) 1 Фармацевтска композиција која опфаќа 4 mg/ml ибупрофен во воден раствор, трис-пуфер и аргинин, каде моларниот однос на аргининот и ибупрофенот е поголем или еднаков на 1.000625:1, при што споменатата композиција е изотонична со телесната течност, пуферирана на физиолошка pH од 7.2 до 8.5, и подготвена за користење како интравенска инфузија.

има уште 8 патентни барања.

(51) **C 07D 213/36, A 61K 31/341, 31/381,
31/4025, 31/4402, A 61P 29/00, C 07D 207/323,
307/52, 307/56, 333/20, 333/28**

(11) **6124**

(13) T1

(21) **2015/596**

(22) 05/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) EP20110425021 28/01/2011 --

(96) 27/01/2012 EP12705078.9

(97) 12/08/2015 EP2668160

(73) **Dompé farmaceutici s.p.a.**


**Via S. Martino Della Battaglia 12 20122
Milano, IT**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) BECCARI, Andrea; MORICONI, Alessio;
ARAMINI, Andrea; BIANCHINI, Gianluca;
BRANDOLINI, Laura; LIBERATI, Chiara;
BOVOLENTA, Silvia and LORENZI, Simone

(54) **АНТАГОНИСТИ НА РЕЦЕПТОРОТ
TRPM8**

(57) 1 Соединенија кои имаат формула (I):



и нивните фармацевтски прифатливи соли,

во која:

R е избрано помеѓу:

- H, Br, CN, NO₂, SO₂NH₂, SO₂NHR'

и SO₂N(R')₂, каде R' е избрано помеѓу рамен

или разгранет C1-C4 алкил;

X е избрано помеѓу:

- F, Cl, C1-C3 алкил, NH₂ и OH

Y е избрано помеѓу

- -O-, CH₂, NH и SO₂

R1 и R2, независно еден од друг, избрани се помеѓу

- H, F и рамен или разгранет C1-C4

алкил;

R3 и R4, независно еден од друг, избрани се

помеѓу

- H и рамен или разгранет C1-C4

алкил;

Z е избрано помеѓу:

-NR₆ и R₆R₇N⁺, каде R₆ и R₇, се

независно еден од друг, избрани помеѓу:

• H и рамен или разгранет C1-

C4

алкил

R5 е остаток избран помеѓу:

- H и рамен или разгранет C1-C4

алкил

Het е хетероарил група избрана помеѓу

пиридил, N-метилпропил, тиофенил, фурил и



пиридинил, несупституиран или супституиран помеѓу F, Cl, CH₃, NH₂ и OH. со еден или повеќе супституенти избрани има уште 11 патентни барања.

СЛИКА 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	TYR	IC ₂₀	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	ANT
B	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	IC ₂₀	ANT
C	TYR	IC ₂₀	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	ANT
D	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	IC ₂₀	ANT
E	TYR	IC ₂₀	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	ANT
F	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	IC ₂₀	ANT
G	TYR	IC ₂₀	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	ANT
H	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	IC ₂₀	ANT
I	TYR	IC ₂₀	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	ANT
J	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	IC ₂₀	ANT
K	TYR	IC ₂₀	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	ANT
L	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	IC ₂₀	ANT
M	TYR	IC ₂₀	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	ANT
N	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	IC ₂₀	ANT
O	TYR	IC ₂₀	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	ANT
P	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	TYR	IC ₂₀	ANT

(51) **A 61K 39/00, C 07K 16/28, G 01N 33/50**

(11) **6123**

(13) T1

(21) **2015/597**

(22) 05/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) EP20090174104 27/10/2009 -- and
US20090255290P 27/10/2009 US

(96) 27/10/2010 EP10771102.0

(97) 12/08/2015 EP2493503

(73) **Amgen Research (Munich) GmbH
Staffelseestrasse 2 81477 München, DE**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) KUFER, Peter; BAEUERLE, Patrick;
ZUGMAIER, Gerhard and NAGORSEN, Dirk

(54) **ДОЗЕН РЕЖИМ ЗА**

**АДМИНИСТРИРАЊЕ НА CD19XCD3
БИСПЕЦИФИЧНО АНТИТЕЛО**

(57) 1 CD19XCD3 биспецифично антитело за употреба во постапка за лекување на малигни CD19 позитивни лимфоцити кај човечки пациент, споменатиот пациент има В:Т клеточен однос од околу 1:5 или понизок, споменатата постапка содржи:

(a) администрирање на прва доза на CD19XCD3 биспецифично антитело во првиот период на време и последователно
(b) администрирање на втора доза од споменатото антитело во втор период на време; кадешто споменатата втора доза ја надминува споменатата прва доза. има уште 20 патентни барања.

(51) **A 61K 45/06, 31/7076, 38/44, A 61P 25/28**

(11) **6121**

(13) T1

(21) **2015/598**

(22) 06/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) EP08425123 29/02/2008 --

(96) 25/02/2009 EP09714406.7

(97) 02/09/2015 EP2249868

(73) **Gnosis S.p.A.**

Piazza del Carmine 4 20121 Milano, IT

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) SCARPA, Sigfrido; FUSO, Andrea;
DAMIANI, Rosellina and ROSSINI, Mauro

(54) **УПОТРЕБА НА S-**

АДЕНОЗИЛМЕТИОНИН (SAM) И


СУПЕРОКСИД ДИСМУТАЗА (SOD) ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА МЕДИКАМЕНТИ ЗА ТРЕТМАНОТ НА АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ

дисмутаза (SOD) за подготвување на медикаменти за третманот на Алцхајмерова болест.


(57) 1 Употребата на S-аденозилметионин (SAM) во комбинација со супероксид

има уште 4 патентни барања.

Нацрт 1а



Нацрт 1б



(51) С 07К 16/30, А 61К 39/395, 47/48, 51/10, А 61Р 35/00, С 12Н 5/12

(11) 6116

(21) 2015/599

(30) EP05025657 24/11/2005 --

(96) 24/11/2006 EP10011773.8

(97) 26/08/2015 EP2311877

(73) **Ganymed Pharmaceuticals AG and Johannes Gutenberg-Universität Mainz, vertreten durch den Präsidenten An der Goldgrube 12 55131 Mainz , DE and Saarstrasse 21 55122 Mainz, DE**

(13) T1

(22) 06/11/2015

(45) 31/08/2013

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) Sahin, Ugur; Türeci, Özlem; Usener, Dirk; Fritz, Stefan; Uherek, Christoph; Brandenburg, Gunda; Geppert, Harald-Gerhard; Schröder, Anja Kristina and Thiel, Philippe

(54) **МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА ПРОТИВ КЛАУДИН-18 ЗА ТРЕТМАН НА КАРЦИНОМ**

(57) 1 Моноклонално антитело што ја има способноста да се врзува за клаудин 18A2 (CLD18A2) и да посредува во уништувањето на клетки што изразуваат CLD18A2, назначено со тоа, што антителото се врзува за епитоп

локализиран на CLD18A2-loop1 или на клетки преку индуцирање лиза
 CLD18A2-loopD3 и каде што уништувањето е посредувана додатно зависна цитотоксичност
 индуцирано со врзување на антителото за (CDC) и/или лиза посредувана од антитело
 CLD18A2 изразено со наведените клетки, зависна клеточна цитотоксичност (ADCC).
 каде што антителото посредува уништување има уште 28 патентни барања.

Имавр-1



(51) **C 12N 15/85, A 01K 67/027, C 07K 16/46**
 (11) **6114** (13) T1
 (21) **2015/600** (22) 06/11/2015
 (45) 31/08/2013
 (30) US20100302282P 08/02/2010 US
 (96) 08/02/2011 EP11703799.4
 (97) 26/08/2015 EP2501817
 (73) **REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.**
777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591, US
 (74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
 (72) STEVENS, Sean; MURPHY, Andrew, J.;
 MACDONALD, Lynn; MCWHIRTER, John;
 DAVIS, Samuel and BUCKLER, David R.


(54) **ГЛУШЕЦ СО ЗАЕДНИЧКИ ЛЕСЕН СИНЦИР**

(57) 1 Глушец, сочинет од:
 (а) замена на ендегениот глувчев к
 имуноглобулински лесен синцир варијабилен
 регион локус од ендегени глувчеви к
 имуноглобулински лесен синцир варијабилен
 регион сегменти со единечен преуреден
 хуман Vk1-39/Jk генски сегмент или со

единечен преуреден хуман V κ 3-20/J χ генски сегмент, каде хуманиот генски сегмент е функционално поврзан со ендеген глувчев к константен ген и каде глушецот нема ендеген глувчев к имуноглобулински лесен синџир регион локус способен за преуредување и формирање ген кој кодира глувчев к варијабилен регион;


(б) замена на 90-100% на ендегениот глувчев тежок синџир варијабилен регион

локус со мноштво хумани тежок синџир варијабилен регион генски сегменти, каде хуманите тежок синџир варијабилен регион генски сегменти се функционално поврзани со ендеген глувчев тежок синџир константен ген, и хуманите тежок синџир варијабилен регион генски сегменти се способни за преуредување и формирање на преуреден хуман/глувчев химерски тежок синџир ген. има уште 13 патентни барања.



- (51) **C 07D 209/42, A 61K 31/404, A 61P 9/12**
- (11) **6155**
- (21) **2015/601**
- (30) IN2008CH01535 24/06/2008 IN
- (96) 22/06/2009 EP09769810.4
- (97) 12/08/2015 EP2318365
- (73) **MYLAN LABORATORIES LIMITED**
Plot No. 564/A/22, Road No. 92 Jubilee Hills
Hyderabad 500033 Andhra Pradesh, IN
- (74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

- (72) DATTA, Debashish; JETTI, Ramakoteswara, Rao; RAVAL, Chetan, Kanaiyalal and AGGI, Ramireddy, Bommareddy
- (54) **НОВИ ПОЛИМОРФНИ ФОРМИ НА ПЕРИНДОПРИЛ (L)-АРГИНИН И ПОСТАПКА ЗА НИВНО ПОДГОТВУВАЊЕ**
- (57) 1 Полиморфна форма на γ Периндроприл (L)-Аргинин се карактеризира со тоа што модел на прашкастата дифракција со X-зраци со највисоки врвови на 4.21, 7.87, 13.19, 14.12, 17.16, 20.15 \pm 0.2 степени 2-тета.
- има уште 12 патентни барања.



Слика 1

(51) **A 47J 19/02**

(11) **6154**

(13) T1

(21) **2015/602**

(22) 06/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) KR20120126516 09/11/2012 KR and
KR20120148417 18/12/2012 KR

(96) 08/11/2013 EP13192226.2

(97) 02/09/2015 EP2730200

(73) **NUC Electronics Co. Ltd. and Kim, Ji Tae**

**280 Nowon-ro Buk-gu Daegu 702-858, KR
and 103-2002 Daehyeon-e-Pyenhansasang
APT. Daehyeon-dong Buk-gu**

Daegu 702-918, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Kim, Jong Woo

(54) **МОДУЛ ЗА ИСТИСНУВАЊЕ НА СОК ЗА
СОКОВНИК**


(57) 1 Модул за истиснување на сок за соковник кој вклучува сад за собирање (100) формиран со излез за празнење на сокот (101), цедилка (200) сместена во садот за собирање (100), навртка (300) позиционирана во внатрешноста на цедилката (200), за да

истиснува сок од материјал, и капак (400) споен за горниот крај на садот за собирање (100) и формиран со вклучен влезен отвор (410) преку кој материјалот се внесува, при што модулот за истиснување на сок содржи:

отвор за гмечење (500) кој се формира на горниот крај на навојот (300) накосен нагоре, отвор за гмечење (500) кој поседува сечило за гмечење (510) формирано на истата; и дел за обработка со гмечење (600) поврзан со влезен отвор (410) формиран во дното на капакот (400) да биде конкавен за сместување на делот за гмечење (500), кадешто сечилото за гмечење (510) го гмечи материјалот предходно во рамките на делот за обработка на гмечење (600) е назначена со тоа, што внатрешната површина на делот за обработка со гмечење (600) се состои од површината за обработка со гмечење (610), формирана со цел да биде постепено во близина на сечилото за гмечење (510) во правец во кој сечилото за гмечење (510) поминува од отворот за влез (410) за време на работата, при што, внатрешната површина

од делот за обработка со гмечење(600) се спроведување на материјалот (620) го состои од површина за спроведување на спроведува материјалот така што подолжната материјал (620) која продолжува од влезниот страна на материјалот да се гмечи со ножот отвор (410) и обликувана да биде наклонета за гмечење (510). кон централната оска на делот за има уште 8 патентни барања. гмечење(500), при што површината за

СЛИКА 1



(51) **A 61K 9/16, 31/165, 9/20**

(11) **6153**

(21) **2015/603**

(30) 1200580 28/02/2012 FR

(96) 25/02/2013 EP13715262.5

(97) 09/09/2015 EP2819654

(73) **DEBREGEAS ET ASSOCIES PHARMA 75008 Paris, FR**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(13) T1

(22) 09/11/2015

(45) 31/08/2013

(72) SUPLIE, Pascal; LEBON, Christophe;

LEBOEUF, Fabrice; JUNG, Jennifer and

DESCHAMPS, Frantz

(54) **МЕТОД ЗА ПОДГОТОВКА НА ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ ШТО СОДРЖИ МОДАФИНИЛ, СОСТАВ ДОБИЕН СО ОВОЈ МЕТОД И НЕГОВА ПРИМЕНА**

(57) 1 Метод за добивање фармацевтски состав кој што се карактеризира со тоа што се состои во растворање на S модафинил во гас во суперкритична состојба, и потоа, по проширувањето на споменатиот гас, повторно добивање на споменатиот S модафинил со негово апсорбирање на

површината од страна на инертен носител во форма на гранули. има уште 9 патентни барања.

(51) **A 01K 67/027, A 61K 39/00, 39/395, 45/06, C 07K 16/28, 16/30**

(11) **6152**

(13) T1

(21) **2015/605**

(22) 10/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) EP20070114128 09/08/2007 --

(96) 08/08/2008 EP08787055.6

(97) 14/10/2015 EP2178915

(73) **Boehringer Ingelheim International GmbH**

**Boehringer Ingelheim GmbH CD Patents
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am
Rhein, DE**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) HEIDER, Karl-Heinz; BORGES, Eric and OSTERMANN, Elinborg


(54) **АНТИ CD37 АНТИТЕЛА**

(57) 1 Химерна антителимолекула којашто се врзува за човечки CD37 и коешто е дефинирано со

i) варијабилна тешка низа којашто ја содржи аминокиселинска секвенца прикажана на SEQ ID NO:2;

ii) варијабилна лесна низа којашто ја содржи аминокиселинската секвенца прикажана во SEQ ID NO:4;

iii) константни тешки и лесни низи коишто се од човечко потекло. има уште 23 патентни барања.



(51) **C 07K 14/47**

(11) **6151**

(21) **2015/607**

(13) T1

(22) 11/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) WO2010IB03158 18/11/2010 --

(96) 17/11/2011 EP11785011.5

(97) 02/09/2015 EP2640739


(73) **Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) and Université de Montpellier**
3, rue Michel-Ange 75794 Paris Cedex 16, FR and 163, Rue Auguste Broussonnet 34090 Montpellier, FR

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат
 ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **BARRERE, Stéphanie; NARGEOT, Joël; LEBLEU, Bernard; BOISGUERIN, Prisca and PIOT, Christophe**

(54) **ИНХИБИТОРИ НА АПОПТОЗА И НИВНИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Пептид кој се состои од: - фрагменти од 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 или 24 последователни аминокиселински остатоци од DAXX протеини од SEQ ID BR: 1, каде споменатиот фрагмент опфаќа секвенца на аминокиселина изнесена во SEQ ID BR: 5, каде споменатиот пептид е способен да инхибира клеточен апоптозис. има уште 16 патентни барања.



(51) **C 07D 401/12, A 61K 31/439, 31/4709, 9/00, A 61P 11/06, 11/08, C 07C 213/10, C 07D 215/20, 221/22, 451/06, 453/02**

(11) **6150**

(21) **2015/608**

(13) T1

(22) 11/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) EP11169537 10/06/2011 -- and EP12165283 24/04/2012 --

(96) 07/06/2012 EP12730176.0

(97) 16/09/2015 EP2718280

(73) **Chiesi Farmaceutici S.p.A.**

Via Palermo, 26/A 43100 Parma, IT

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) **AMARI, Gabriele; RIZZI, Andrea;**

RANCATI, Fabio; BIAGETTI, Matteo and

LINNEY, Ian


(54) **СОЕДИНЕНИЈА ШТО ИМААТ АКТИВНОСТ НА АНТАГОНИСТ НА МУСКАРИНСКИ РЕЦЕПТОР И АГОНИСТ НА БЕТА2 АДРЕНЕРГИЧЕН РЕЦЕПТОР**

(57) 1 Соединение со општата формула I




каде што Q е група со формулата Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 или Q6

Z е Н или ОН; Y е одбран од Y' и Y1 кои се дивалентни групи со формулата



Y

или



каде што A1 и A2 се независно одсутни или се одбрани од групата составена од (C1-C12)алкилен, (C3-C8)циклоалкилен и (C3-C8)хетероциклоалкилен, опционално се супституирани од еден или повеќе супституенти одбрани од групата составена од (C1-C6)алкил, (C1-C6)арилалкил и (C1-C6)хетероарилалкил;

B е отсутен или е одбран од групата составена од (C3-C8)циклоалкилен, (C3-C8)хетероциклоалкилен, арилен, хетероарилен или е група со формулата B1

опционално супституирана со помош на една или повеќе групи одбрани од халогени, нитрили, (C1-C6)алкил, (C1-C6)алкокси и (C1-C6)арилалкил;

C е отсутен или е одбран од групата составена од -O-, -CO-, -OC(O)-, -C(OO)-, -S-,

-S(O)-, -S(O)2-, -N(R7)-, -N(CO)R7-, -N(CO)NHR7-, -N(SO2)R7- или е една од следниве групи C1-C18 каде што R7 е Н или е одбран од групата составена од линеарни или разгранети ланци (C1-C8)алкил, (C3-C8)циклоалкил, (C3-C8)хетероциклоалкил, арил, (C1-C6)арилалкил, (C1-C6)алкокси(C1-C6)алкил и хетероарил и R8 е (C1-C8)алкокси карбонил; D е отсутен или е одбран од групата составена од (C1-C12)алкилен, -C(CH3)2-, арилен, (C2-C12)алкенилен, хетероарилен, (C3-C8)хетероциклоалкилен и (C2-C6)алкинилен;

n е 0 или е цел број од 1 до 3; E е отсутен или е одбран од -O-, -NR7-, -OC(O)- и -S-;

G е арилен или хетероарилен, опционално супституиран од еден или повеќе супституенти одбрани од групата составена од халогени атоми, -OH, оксо (=O), -SH, -NO2, -CN, -CON(R6)2, -NH2, -NHCOR6, -CO2R6, (C1-C10)алкилсулфанил, (C1-C10)алкилсулфинил, (C1-C10)алкилсулфонил, (C1-C10)алкил, арил, халоарил, хетероарил и (C1-C10)алкокси; R1 и R2 су се независно Н или се одбрани од групата составена од (C1-C8)алкил, (C3-C8)циклоалкил, (C3-C8)хетероциклоалкил, арил, хетероарил, арил(C1-C6)алкил, хетероарил(C1-C6)алкил и (C3-C8)циклоалкил(C1-C6)алкил, опционално супституирана со помош на една или повеќе групи одбрани од халогени атоми, (C1-C8)алкил групи или, земено заедно со јаглеродниот атом на кој тие се врзани, R1 и R2 може да формираат (C3-C8)циклоалкил, каде што R1 и R2 не се истовремено Н; M е -O- или -N(R3)-; R3 е Н или е одбран од групата составена од (C1-C8)алкил, (C3-C8)циклоалкил, арил и хетероарил;

R4 е група со формулата J1, J2, J3, J4 или J5

R5 е група со формулата K каде што p 0 или е цел број од 1 до 4; q е 0 или е цел број од 1 до 4; R е отсутен или е одбран од дивалентната група составена од O, S, SO, SO₂-, CO, NR₆ CH=CH, N(R₆)SO₂, N(R₆)COO, N(R₆)C(O), SO₂N(R₆) CO(O)N(R₆) и C(O)N(R₆); W е одбран од групата составена од H, (C1-C6)алкил, (C3-C8)циклоалкил, арил и хетероарил, опционално супституиран од еден или повеќе супституенти одбрани од групата составена од халогени атоми, -OH, оксо (=O), -SH, -NO₂, -CN, -CONH₂, -COOH, (C1-C10)алкоксикарбонил, (C1-C10)алкилсулфанил, (C1-C10)алкилсулфинил, (C1-C10)алкилсулфонил, (C1-C10)алкил и (C1-C10)алкокси; и фармацевтски прифатливи соли или нивни растворувачи.

X- е физиолошки прифатлив анјон; има уште 17 патентни барања.

(51) **A 61B 5/151, 5/145, 5/15, 5/157, A 61J 1/05, B 01L 3/00**

(11) **6149** (13) T1
(21) **2015/610** (22) 12/11/2015
(45) 31/08/2013

(30) AU2010901175 19/03/2010 AU
(96) 18/03/2011 EP11755574.8
(97) 19/08/2015 EP2547259
(73) **Atomo Diagnostics Pty Limited**

21 Marlborough Street Drummoyne, New South Wales 2047, AU

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(72) KELLY, John, Michael; SIU, Eric;
NORCOTT, Alison, Ruth; DUNN, Christopher,
David; JOHNSON, Ian, Frederick; HUESO,
Ernesto, Monis and SOKOLOV, Richard
(54) **СИСТЕМ ЗА ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ**

(51) **A 61M 5/20, 5/24**

(11) **6148** (13) T1
(21) **2015/612** (22) 13/11/2015
(45) 31/08/2013

(30) EP04100647 18/02/2004 --
(96) 17/02/2005 EP05708040.0
(97) 09/09/2015 EP1715904
(73) **ARES TRADING S.A.**
Zone Industrielle de l'Ourietaz 1170

Aubonne, CH
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8,
1000, Скопје


(72) PONGPAIROCHANA, Vincent; MACLEAN,
Timothy John; PRASSER, Robert; LAUCHARD,
Gerhard; WURMBAUER, Werner and KOGLER,
Gerhard

(54) **РАЧНА ЕЛЕКТРОНСКИ
КОНТРОЛИРАНА НАПРАВА ЗА
ИНЈЕКТИРАЊЕ ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ НА
ТЕЧНИ ЛЕКОВИ**

(57) 1 Рачна, електронски контролирана
направа за инјектирање (1; 80) за

инјектирање на утврдени дози на течни лекови, која што вклучува куќиште (2; 81) кое што е прилагодено за прием на контејнер за лек (4; 83) кој што содржи течен лек и кое што има контактна површина (16; 97) за контактирање со кожата на пациентот, и први средства на придвижувачот (41; 87) за движење на наведениот контејнер за лек (4; 83) во наведеното куќиште (2; 81) до и од наведената контактна површина (16; 97), карактеристична во тоа што наведената контактна површина (16; 97) од наведеното куќиште (2; 81) вклучува кружен отвор (30; 98) за примање на склоп на игла (32; 105); и со вклучување на ослободувачки средства за задржување (60; 106, 107) за заклучување на наведениот склоп на игла (32; 105) во претходно утврдена позиција завземајќи го наведениот отвор (30; 98) за време на поместувањето на наведениот контејнер за лек (4; 83) кон наведената контактна површина (16; 97) од првата оперативна позиција повлечен внатре во наведеното куќиште (2; 81) до втората оперативна позиција поврзан со игла (25; 96) од наведениот склоп на иглата (32; 105). има уште 30 патентни барања.

Слика 1



(51) **B 01D 53/14, 53/18**

(11) **6147**

(21) **2015/613**

(30) АТ7942012 17/07/2012 АТ

(96) 13/06/2013 EP13003033.1

(97) 16/09/2015 EP2687281

(73) **Andritz AG**

8045 Graz, АТ

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Baumann, Christian; Köck, Josef; Reissner, Harald and Resch, Andreas

(54) **СИСТЕМ И МЕТОД ЗА АПСОРБИРАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ КОМПОНЕНТИ ВО ГАСОВИ**


(57) 1 Постројка (1) за апсорбирање на индивидуални компоненти, како што се загадувачи или материјали кои што можат да се рециклираат, во гасови, во кои што растворот за апсорбирање (5) е доведен во контакт со гасот во комора за апсорбирање

(13) Т1

(22) 13/11/2015

(45) 31/08/2013

(3), каде што растворот за апсорбирање (5) се дотура во комората за апсорбирање (3) преку млазници за распрснување (8, 8a) и каде што комората за апсорбирање (3) има ниво за дистрибуција на гас (7), што предизвикува турбуленции при влегување то во протокот на гас, над отвор за напојување (6) за гасот, каде што нивото за дистрибуција на гас (7) има млазници за распрснување (8, 8a) преку кои растворот за апсорбирање (5) се внесува и каде што нивото за дистрибуција на гас (7) се формира со голем број на цевки (11), при што млазниците за распрснување (8, 8a) се поставени на цевките (11) и растворот за апсорбирање (5) може да се дотура преку цевките (11) во комората за апсорбирање (3), што се карактеризира со тоа што вреќето за преместување (14) со пресек кој што се проширува во правец на протокот (20) на растворот за апсорбирање (5) е сместен во секоја од цевките (11). има уште 6 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) **C 07D 498/04, A 61K 31/4375, A 61P 3/00, 9/12**

(11) **6146** (13) T1
(21) **2015/614** (22) 13/11/2015
(45) 31/08/2013


(30) KR20080030067 31/03/2008 KR
(96) 31/03/2009 EP09754921.6
(97) 02/09/2015 EP2266989

(73) **C&c Research Laboratories**
146-141 Annyeong-dong Hwaseong-city
Gyeonggi-do 445-380, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) АНН, Sung Oh; PARK, Chan Hee; IM, Jun Hwan; LEE, Soon Ok; LEE, Kyoung June; CHO, Seong Wook; KO, Kwang Seok; HAN, Sun Young and LEE, Won Il

(54) **ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ ДЕРИВАТИ**

(57) 1 Соединение на хетероцикличен дериват којшто има Формула I:



кадешто, во Формула I, секој од X1, X2, и X3 е независно јаглерод или азот, под услов кога барем еден од X1, X2, и X3 е азот, секој од R1, R2, R3 и R4 може да биде ист или различен и е независно избран од групата составена од водород; хидрокси; C1-C6 алкил; C2-C7 алкенил; C2-C7 алкинил; C1-C6 хидроксиалкил; C1-C6 халоалкил; C1-C6 алкокси; C1-C6 халоалкокси; халоген; фенил; цијано; нитро; amino; карбоксилна киселинска група; фосфорно киселинска група; N-оксид; амид; C1-C6 алкиламид; алдехид; хидроксамин киселина; C1-C6 алкилсулфид; C1-C6 алкилтиоксо; C1-C6 алкилсулфонил; C1-C6

оксималкил; C1-C6 aminoалкил; C3-C8 алкилкарбонилалкил; C2-C7 алканоил; C2-C7 алкоксикарбонил; C2-C7 алканоилокси; C3-C12 моно или бициклоалкил; C4-C12 циклоалкилалкил; C6-C12 арил; заситен или незаситен C3-C12 моно или поликарбоцикпил; и заситен или незаситен 3- до 12-член моно или полихетероцикпил којшто содржи 1 до 3 хетероатоми, под услов кога X1 е азот, R2 не постои; кога X2 е азот, R3 не постои; и кога X3 е азот, R4 не постои, или секој од R1-R2, R2-R3 и R3-R4 парови може да биде независно фузиран да формира заситен или незаситен 5- до 11-член карбоцикпил или хетероцикпил, секој од R5, R6, R7 и R8 може да биде ист или различен и е независно избран од групата составена од водород; хидрокси; C1-C6 алкил; C2-C7 алкенил; C2-C7 алкинил; C1-C6 хидроксиалкил; C1-C6 халоалкил; C1-C6 алкокси; C1-C6 халоалкокси; C2-C7 алканоил; фосфорна киселинска група; N-оксид; амид; C1-C6 алкиламид; алдехид; хидроксаминска киселина; C1-C6 алкилсулфид; C1-C6 алкилтиоксо; C1-C6 алкилсулфонил; C1-C6 оксималкил; C1-C6 aminoалкил; C3-C8 алкилкарбонилалкил; халоген; фенил; цијано; нитро; amino; и карбоксилна киселинска група или R5 и R6 заедно со јаглероден атом кон којшто се сврзани може да формира карбонил група (C=O) или тиоксо група (C=S), или R7 и R8 заедно со јаглероден атом кон којшто тие се сврзани може да формира карбонил група (C=O) или тиоксо група (C=S), L може да формира карбонил група (-C(=O)-), сулфонил група (-S(=O)2-), C1-C6 алкил карбонил, карбонил C1-C6 алкил или тиоксо група (-C(=S)-), и Y е избран од групата составена од заситен или незаситен C3-C12 моно или поликарбоцикпил супституиран со R9, R10, и R11; и заситен или незаситен 3- до 12-член моно или полихетероцикпил којшто содржи 1

до 3 хетероатоми и се супституирани со R9, R10, и R11, каде што секој од R9, R10 и R11 е независно избран од групата составена од водород; хидрокси; C1-C6 алкил; C2-C7 алкенил; C2-C7 алкинил; C1-C6 хидроксиалкил; C1-C6 халоалкил; C1-C6 алкокси; C1-C6 халоалкокси; халоген; C1-C6 алкилсулфид; C1-C6 алкилтиоксо; хидроксаминска киселина; фенил; цијано; нитро; amino; карбоксилна киселинска група; амид; C1-C6 алкиламид; C2-C7 алканоил; алдехид; C3-C8 естер; C3-C8 естери; C1-C6

алкилсулфонил; C1-C6 оксималкил; C1-C6 aminoалкил; C3-C8 алкилкарбонилалкил; фосфорна киселинска група; и N-оксид, под услов кога Y е фенил, i) барем еден од R9, R10 и R11 е хидрокси или ii) сите од R9, R10 и R11 се различни од водород ако ни еден од R9, R10 и R11 не е хидрокси, и кога Y е пиридил, барем еден од R9, R10 и R11 не е водород, или рацемат или негова фармацевтска прифатлива сол. има уште 26 патентни барања.

(51) **B 26D 7/32, 7/06**

(11) **6145**

(21) **2015/615**

(30) DE201220104910U 17/12/2012 DE

(96) 24/09/2013 EP13185664.3

(97) 23/09/2015 EP2743046

(73) **Georg Hartmann Maschinenbau GmbH
Schwalbenweg 24 33129 Delbrück, DE**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72)

(54) **ДИСПАНЗЕР ЗА ЛЕБ ВО ПАРЧИЊА**

(57) 1 Уред за делење (1) за производство на делови (19), кои се состојат од мноштво парчиња (18) од векна леб (16), зад ножот (3), одделувајќи парчиња (18) леб, на уредот за сечење на леб (2), каде што уредот за делење (1) поседува ѕвездесто тркало (7) со мноштво на приемни членови (8) кои се подредени на исто аголно растојание околу оската на ротација (9) и секој од нив формира, на нивниот краен дел оддалечен од оската на ротација (9), приемен џеб (10) за прифаќање на исечените парчиња (18) леб, парчињата

(18) леб се држат во позиција на прием (G) во споменатиот приемен џеб (10) со помош на дел за држење, и откако предходно утврден број на парчиња (18) леб е постигнат, ѕвездестото тркало (7) се завртува по аголното растојание во првец на уредот за транспорт (20), назначен со тоа што средството за држење се формира од запци на неподвижниот канал (15), разделник (14) и против-држач (12), и исто така средството за придржување (13), и, откако ќе се пресечат, парчињата (18) леб се притискаат кон сепараторот (14) и/или кон против-држачот (12) во позиција на прием (G) а во процесот се водени од нивната долна страна по запците на каналот (15) и на приемните членови (8), и на нивната горна страна од страна на средството за придржување (13), на начин што, при ротација на ѕвездестото тркало (7) кон уредот за транспорт (20), парчињата (18) леб се држат на приемните членови (8) и се водени со помош на плочата за водење (11). има уште 7 патентни барања.



(51) **C 07D 277/82, A 61K 31/428, 31/496, A 61P 35/00, C 07D 417/12**

(11) **6144**

(13) T1

(21) **2015/617**

(22) 16/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) JP2008307581 02/12/2008 JP and JP2009125256 25/05/2009 JP

(96) 01/12/2009 EP09775337.0

(97) 30/09/2015 EP2358689

(73) **Takeda Pharmaceutical Company Limited**

1-1, Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 541-0045, JP

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) OKANIWA, Masanori; TAKAGI, Terufumi and HIROSE, Masaaki

(54) ДЕРИВАТИ НА БЕНЗОТИАЗОЛ КАКО АНТИКАНЦЕРНИ СРЕДСТВА

(51) **H 05B 37/02, F 21V 23/04**

(11) **6143**

(13) T1

(21) **2015/618**

(22) 17/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) DEA102011008571 14/01/2011 --

(96) 12/01/2012 EP12000158.1

(97) 25/11/2015 EP2482621

(73) **Eaton Safety IP GmbH & Co. KG Airport Center Schönefeld Mittelstrasse 5-5a 12529 Schönefeld, DE**

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу," 28 лок.8, 1000, Скопје


(72) Prasuhn, Jürgen

(54) СВЕТИЛКА И ПОСТАПКА ЗА КОНТРОЛА НА ИСТАТА

(57) 1 Светилка за случај на опасност (1) која вклучува најмалку еден извор на светлина (2) и најмалку еден контролен и мониторинг модул (3) поврзани преку линија за снабдување со енергија (4) со мрежно напојување на електрична енергија (5) или со напојување со електрична енергија во случај на опасност (6), светилката (1) има придружено на неа сензор за амбиентална светлина (7) поврзан со контролниот и мониторинг модул, каде што контролниот и мониторинг модул (3) вклучува контролна единица за регулирање (10) за регулирање на најмалку еден извор на светлина (2), и каде што сензорот за амбиентална светлина (7) е прилагоден за да пренесува, зависно од измереното осветлување, сигнали до контролниот и мониторинг модул (3) за

прилагодливо контролирање на изворот на светлина (2) од светилката (1) за автоматска локална контрола на светлината од светилката, карактеристична во тоа што времето на доцнење и/или брзината на регулирање може да биде прилагодена преку

средствата на контролниот и мониторинг модул (3), и во тоа што времето потребно за регулирање на изворот на светлина (2) по активирањето или деактивирањето на општото осветлување може да биде претходно одредено. има уште 19 патентни барања.



СПИКА 1

(51) **A 61K 31/353, A 61P 1/08, 29/00, 3/00, C 07D 311/80**

(11) **6142**

(21) **2015/619**

(30) **USP630556 22/11/2004 US**

(96) **18/11/2005 EP10179360.2**

(97) **14/10/2015 EP2289509**

(73) **EURO-CELTIQUE S.A.**

2, avenue Charles de Gaulle 1653 Luxembourg, LU

(13) **T1**

(22) **17/11/2015**

(45) **31/08/2013**

(74) **Адвокатско друштво ПОЛЕНАК**

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) **Gutman, Arie L.; Nisnevich, Gennady A.;**

Rukhman, Igor; Tishin, Boris; Etinger, Marina M.;

Fedotev, Irina M.; Pertsikov, Boris M. and

Khanolkar, Ram

(54) ПОСТАПКИ ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ТРАНС-(-)-ДЕЛТА9-

ТЕТРАИДРОКАНАБИНОЛ И ТРАНС -(+)-ДЕЛТА9-ТЕТРАИДРОКАНАБИНОЛ

(51) **C 23C 18/16, A 61B 5/00, C 12Q 1/00, 1/54, C 23C 18/12, G 01N 33/543**

(11) **6141** (13) T1
(21) **2015/620** (22) 17/11/2015
(45) 31/08/2013

(30) FI20060322 13/12/2006 IT
(96) 11/12/2007 EP07122884.5
(97) 09/09/2015 EP1935331

(73) **A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 50131 Firenze, IT**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Palleschi, Giuseppe; Ricci, Francesco; Moscone, Danila and Poscia, Alessandro


(54) **ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА МОДИФИЦИРАНИ ЕЛЕКТРОДИ, ЕЛЕКТРОДИ ПОДГОТВЕНИ СО СПОМЕНАТИОТ ПРОЦЕС И ЕНЗИМСКИ БИОСЕНЗОРИ КОИ ШТО ГИ СОДРЖАТ СПОМЕНАТИТЕ ЕЛЕКТРОДИ**

(57) 1 Процес за подготовка на ситопечатена електрода модифицирана со Пруско сино, што се карактеризира со тоа

што опфаќа последователно таложување на површината на споменатата ситопечатена електрода на раствор кој што содржи Железо (III) или јон на Железо (II) и најмалку еден површински-активен агенс во еден соодветен растворувач и еден раствор кој што содржи ферицијанид (II) или јон на ферицијанид (III) и најмалку еден површински-активен агенс во соодветен растворувач, при што споменатите раствори имаат такви концентрации кои што го овозможуваат создавањето на Пруско сино директно на површината на електродата; при што растворот се наталожени во еднаков волумен и со еднаква концентрација; при што модифицираната електрода потоа се остава да се суши во печка на температура помеѓу 50°C и 200°C за период од помеѓу 10 минути и 3 часа; при што споменатиот површински-активен агенс е избран од групата која што се состои од натриум лаурил сулфат и лаурил етоксид сулфат, бензалкониум хлорид, полиоксиетиленски деривати од естери на масни киселини со сорбитол, и нивни мешавини.

има уште 22 патентни барања.

СЛИКА 1



(51) **F 02M 27/04**

(11) **6139**

(21) **2015/621**

(30) RM20110198 19/04/2011 IT

(96) 28/03/2012 EP12717866.3

(97) 09/09/2015 EP2699786

(73) **Titano S.R.L.**

80122 Napoli (NA), IT

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) BOVE, Fabrizio and BOVE, Alessandro

(54) **МЕТОД ЗА ОПТИМИЗИРАЊЕ НА МОТОРИ СО ВНАТРЕШНО СОГОРУВАЊЕ**

(57) 1 Метод за третирање на мешавина од воздух и гориво за напојување на кој било мотор со внатрешно согорување, што се карактеризира со следните чекори на магнетизација:

а) магнетизација и третирање на горивото кое што е присутно внатре во кој било резервоар (2) со помош на најмалку еден контејнер за потопување (1), опремен со голем број дупки (40) поставени во близина на каналот за гориво (8) и кој што има најмалку еден цилиндричен контејнер (3), опремен со голем број дупки (41), наизменично прилагоден така да содржи голем број магнетни елементи (5) оддалечени едни од други со истиот број на керамички дистанцери (6);


б) префрлување на третираното гориво од резервоарот (2), преку каналот за гориво (8), во контејнерот за премин (9) кој што се состои од низа кривини (12) направени од погоре споменатиот канал за гориво (8), при што споменатиот канал (8) е опремен со најмалку еден пар магнети (10) прилагодени да го поларизираат горивото со електрично напојување со истиот пол како полот кој што

ќе биде произведен со магнетизацијата по последователните премини на горивото во системот;


ц) внесување на третираното гориво во уредите а и б, преку каналот (8), во најмалку еден филтер за гориво (31) наизменично магнетизиран со помош на најмалку еден пар магнети (16) поставени директно на споменатиот филтер за гориво (31) и кои што можат да создадат напојување со пол кој што е аналоген на оној од чекорите а и б; д) излез од каналот за гориво (8) од филтерот за гориво и понатамошна магнетизација на горивото кое што е присутно во каналот за гориво (8) со помош на најмалку еден пар магнети (14) поставени директно во контакт со споменатиот канал за гориво (8) и сместени во близина на системот за инјектирање на споменатото гориво во комората за согорување, со пол кој што е аналоген на оној индуциран во уредите б, ц;

е) магнетизација на водата и/или на течноста за разладување на моторот со помош на најмалку еден пар магнети (16) поставени директно на цевката за водата за разладување (20) и кои што можат да создадат напојување со пол кој што е аналоген на оној кој што е индуциран во уредите б, ц, д; ф) магнетизација на воздухот кој што се дотура во моторот со внатрешно согорување со помош на најмалку еден пар магнети (16), поставени на каналот за вшмукување (17) во близина на моторот и прилагодени да го обезбедат воздухот кој што се дотура во моторот со напојување со пол кој што е спротивен на оној што го има горивото дотурено во моторот со помош на уредите б, ц, д;

г) мешање во комората за согорување на кој б, ц, д со воздух напоен со спротивен пол било мотор со внатрешно сого-рување на согласно уредот ф. горивото како што е третирано во уредите а, има уште 9 патентни барања.



СЛИКА 1



СЛИКА 4

(51) **A 47J 31/36, 31/40, B 65D 85/804**

(11) **6137**

(21) **2015/622**

(30) EP20090162895 17/06/2009 --;

EP20090162914 17/06/2009 --;

EP20090162931 17/06/2009 --;

EP20090163310 19/06/2009 --;

EP20090167851 13/08/2009 -- and

EP20090170590 17/09/2009 --

(96) 30/12/2009 EP09796107.2

(97) 19/08/2015 EP2361205

(73) **Koninklijke Douwe Egberts B.V.
Vleutensevaart 35 3532 AD Utrecht, NL**


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **KAMERBEEK, Ralf; FLAMAND, John
Henri; POST VAN LOON, Angenita Dorothea;
KOELING, Hendrik Cornelis and BIESHEUVEL,
Arend Cornelis Jacobus**

**(54) КАПСУЛА, СИСТЕМ И ПОСТАПКА ЗА
ПОДГОТОВКА НА ПРЕТХОДНО
ОПРЕДЕЛЕНА КОЛИЧИНА НА ПИЈАЛОК
ПОГОДЕН ЗА КОНЗУМАЦИЈА**

(57) 1 Капсула (110) за подготовка за претходно определена количина на пијалок погоден за конзумација со употреба на производ кој може да се екстрахира, со помош на уред за подготовка на пијалок (4) којшто содржи сад (108) за прием на капсулата (110), содржи чаша којашто содржи периферен ѕид (102),

дно (18) кое го затвора периферниот ѕид за формирање на меѓусебен контакт со (102) во прв завршеток, и затворање со садот (108), капак (14) кој при употреба е поврзан со се карактеризира со тоа што чашата во втор завршеток од периферниот најмалку едната проекција (127) има ѕид (102) спротивно на дното (18), модулирана површина која се состои од кадешто ѕидот (102), дното (18) и капакот материјал со текстура, кадешто материјалот (14), при употреба, создаваат внатрешен со текстура (127) вклучува мешавина на простор којшто содржи производ кој може да правилно одалечени вдлабнати и издигнати се екстрахира, и површини, кадешто разликата во висина кадешто најмалку дел од површина (104a) на помеѓу издигнатите површини и вдлабнатите капсулата (110) е замислено да , при површини изнесува најмалку 0.05 mm, по употреба, дојде во контакт со садот (108) е можност најмалку 0.15 mm. обезбедена со најмалку една проекција (127) има уште 21 патентни барања.



Слика 1

(51) **A 61K 39/00, C 07K 16/00**

(11) **6136**

(21) **2015/623**

(30) GB20030015457 01/07/2003 GB and

GB20030019588 20/08/2003 GB

(96) 01/07/2004 EP04743158.0

(97) 09/09/2015 EP1644412

(73) **UCB Biopharma SPRL**

(13) T1

(22) 18/11/2015

(45) 31/08/2013

Allée de la Recherche 60 1070 Brussels, BE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **HUMPHREYS, David Paul and**


HEYWOOD, Sam Philip

(54) **МОДИФИЦИРАНИ АНТИТЕЛО FАВ**

ФРАГМЕНТИ

(57) 1 Антитело Fab фрагмент се на тешката низа завршува на карактеризира со тоа што константен регион цистеинот помеѓу низата на СН1. има уште 36 патентни барања.

Слика 1



(51) **B 65D 85/804**

(11) **6138**

(21) **2015/624**

(30) PT20110105599U 30/03/2011 PT

(96) 30/03/2012 EP12720302.4

(97) 19/08/2015 EP2692664

(73) **Novadelta-Comércio e Industria de Cafés, S.A.**

Avenida Infante D. Henrique, 151 A 1900-264 Lisboa, PT

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) NABEIRO, Rui Miguel and Freire Falcão Teles Caramelo, Daniel

(54) **КАПСУЛА КОЈА ВКЛУЧУВА АКТИВИРАЧКИ ЕЛЕМЕНТ, МЕТОД И УРЕД**

(13) T1


(22) 19/11/2015

(45) 31/08/2013

ЗА ОБРАБОТКА НА СПОМЕНАТАТА КАПСУЛА

(57) 1 Капсула (1, 1') која содржи барем една ароматична супстанција за производство на пијалак по пат на нејзино вкрстување со проток на течност под притисок, со тоа што споменатата капсула е изградена од барем еден составен елемент кој дефинира една зона (2) соодветна за соочување со текот узводно и една зона (3) соодветна да се соочи со текот низводно поставени една наспроти друга, претставувајќи еден активирачки елемент (5) кој се приширува по дел, по можност значителен, од растојанието помеѓу споменатите зони (2, 3), и се задржува на отстранлив начин по пат на делови од два елементи (5e, 5s), во соодветен склоп од елементи (7, 7e, 7s) обезбедени соодветно во споменатите зони (2, 3), назначени со тоа

што активирачкиот елемент (5; 5e, 5s) вклучува и/или дефинира заедно со споменатиот склоп од елементи (7; 7e, 7s) обезбеден од една страна на зоната (3) соодветна за справување со текот низводно, една акумулациска комора за текот (6), и со тоа што активирачкиот елемент (5; 5e, 5s) вклучува и/или дефинира заедно со споменатиот склоп од елементи (7; 7e, 7s) барем еден излезен премин на проток (S2) за испуштање на текот од споменатата акумулациска комора (6) и на капсулата (1, 1'), барем делумно како резултат на акумулирањето на текот во споменатата комора за акумулација на текот (6). има уште 14 патентни барања.



(51) **C 07D 237/06, A 61K 31/165, 31/33, A 61P 13/00, 25/00, 27/00, 9/00, C 07D 213/30, 213/38, 261/08, 295/08, 295/18, 307/14, 307/52, 309/06**

(11) **6135**

(13) T1

(21) **2015/625**

(22) 19/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) EP05028147 22/12/2005 --

(96) 29/11/2006 EP06829177.2

(97) 28/10/2015 EP1963280

(73) **Newron Pharmaceuticals S.p.A.**

Via Ariosto, 21 20091 Bresso (MI), IT

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(72) NAPOLETANO, Mauro; MORIGGI, Ermanno; CACCIA, Carla; SALVATI, Patricia; THALER, Florian; SABIDO-DAVID, Cibele; FARAVELLI, Laura and RESTIVO, Alessandra

**(54) 2-ФЕНИЛТИЛАМИНО ДЕРИВАТИ
КАКО КАЛЦИУМ И/ИЛИ НАТРИУМ КАНАЛ
МОДУЛАТОРИ**

(51) **C 12Q 1/68, A 01K 67/033, C 12Q 1/66**

(11) **6134**

(13) T1

(21) **2015/626**

(22) 19/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) EP20080009344 21/05/2008 --

(96) 20/05/2009 EP09769081.2

(97) 19/08/2015 EP2279264

(73) **Dr. Falk Pharma GmbH**

Leinenweberstrasse 5 79108 Freiburg, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) WILHELM, Rudolf and TEWES, Bernhard

(54) ПОСТАПКА ЗА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА НА
БИОЛОШКАТА АКТИВНОСТ НА TRICHURIS
ЈАЈЦА

(51) C 07D 237/16, A 61K 31/50, 31/501, A 61P
25/18, 25/28, 29/00, C 07D 401/10, 407/10

(11) 6133 (13) T1
(21) 2015/628 (22) 20/11/2015
(45) 31/08/2013

(30) GB20110014399 22/08/2011 GB;
GB20110018658 27/10/2011 GB and
GB20120003533 29/02/2012 GB

(96) 21/08/2012 EP12753164,8

(97) 21/10/2015 EP2748149


(73) Takeda Pharmaceutical Company
Limited

1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osaka-
shi, Osaka 541-0045, JP

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) FARNABY, William; FIELDHOUSE,
Charlotte; HAZEL, Katherine; KERR, Catrina;
KINSELLA, Natasha; LIVERMORE, David;
MERCHANT, Kevin and MILLER, David

(54) СОЕДИНЕНИЈА НА ПИРИДАЗИНОН И
НИВНА УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА
DAAO

(57) 1 Соединение со формула (I)



кадешто

R1 претставува атом на водород или
флуорин или трифлуорометил група;
R претставува група -X-Y-R3;
X и Y секој независно претставуваат
врска, атом на кислород или група -C(O),
-S(O)n, -C(O)NR4, -S(O)2NR4, -NR4,

или -CR4R5-, со тоашто доколку X и Y не
можат да бидат заедно истовремено
претставува врска и со тоашто доколку X и Y
се двата различно од врска врска, тогаш
најмалку еден од X и Y претставува -CR4R5-;
n е 0, 1 или 2;
секој R4 независно претставува водороден
атом C1-C6 алкил или C1-C6 халоалкил
група;

секој R5 независно претставува а водороден
атом, а C1-C6 алкил или C1-C6 халоалкил
група или =CH-;
R3 претставува а 3- до 10-член заситен или
незаситен карбоциклилен или
хетероцикличен прстенест систем, самиот
прстенест сисетм е опционално
супституиран со најмалку еден супституент
избран од халоген, хидроксил, цијано, оксо,
C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C1-C6
халоалкил, C1-C6 Хидроксиалкил, C1-C6
алкокси, C1-C6 халоалкокси, C1-C6 алкилтио,
C1-C6 алкилсулфонил, C1-C6
алкилсулфонил, C1-C6 алкилкарбонил, C1-
C6 алкилкарбонилокси, C1-C6
алкоксикарбонил,

амино(-NH2), -CON(R6)2, C1-C6 алкиламино,
ди-(C1-C6 алкил)амино, C3-C6 циклоалкил,
C3-C6 циклоалкилокси, C3-C6
циклоалкилметил, -[O]p-(CH2)q-O-R7 и а 4- до
6-член заситен или незаситен
хетероцикличен прстен (опционално
супституиран со најмалку еден супституент
избран од C1-C4 алкил и C1-C4 алкокси);
секој R6 независно претставува водороден
атом или C1-C6 алкил група;
p е 0 или 1;
q е 1, 2, 3 или 4; и

R7 претставува а C1-C6 алкил група; или негова фармацевтски прифатлива сол. има уште 15 патентни барања.

(51) **A 61K 38/17, 39/395, 47/48, A 61P 37/00, C 07K 16/24, 16/28**

(11) **6132**

(21) **2015/629**

(13) T1

(22) 20/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) GB20030027181 21/11/2003 GB and GB20040017115 30/07/2004 GB

(96) 16/11/2004 EP08008814.9

(97) 02/09/2015 EP1983000

(73) **UCB Biopharma SPRL**

Allée de la Recherche 60 1070 Brussels, BE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) Christie, Mark Ian; Mead, Richard James; Robinson, Martyn Kim and Rapecki, Stephen Edward

(54) **ПОСТАПКА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА МУЛТИПЛЕКС СКЛЕРОЗА СО**

ИНХИБИРАЊЕ НА АКТИВНОСТА НА IL-17

(57) 1 Инхибитор на IL-17 активност за употреба во постапка за лекување и/или профилакса на повторена-повратена мултиплекс склероза (MS), каде што инхибитор е IL-17R:Fc фузиран протеин или е антитело или функционално активен фрагмент од антитело кој се поврзува со IL-17 или IL-17R. има уште 3 патентни барања.

Слика 1



(51) **C 07D 413/12, A 61K 31/444, 31/505, 31/506, 31/5377, 31/541, A 61P 3/00, 31/12, 35/00, 37/06, 9/00, C 07D 239/42, 401/12, 401/14, 403/12, 413/14, 417/12**

(11) **6131**

(13) T1

(21) **2015/630**

(22) 23/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) 16252 21/12/2007 US and US894264P
12/03/2007 US

(96) 12/03/2008 EP08714386.3

(97) 11/11/2015 EP2152701


(73) **YM BioSciences Australia Pty Ltd
Melbourne VIC 3004, AU**

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) BURNS, Christopher John; DONOHUE, Andrew Craig; FEUTRILL, John Thomas; NGUYEN, Thao Lien Thi; WILKS, Andrew Frederick and ZENG, Jun

(54) **СОЕДИНЕНИЈА НА ФЕНИЛ АМИНО
ПИРИМИДИН И НИВНИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Соединение со формула Ib



при што Z е независно селектиран од N и CH; R1 е независно селектиран од H, халоген, OH, CONHR2, CON(R2)2, CF3, R2OR2, CN, морфолино, тиоморфолинил, тиоморфолино-1, 1-диоксид, заменет или незаменет пиперидинил, заменет или незаменет пиперазинил, имидазолил, заменет или незаменет пирролидинил и C1-4алкилен при што јаглеродните атоми се незадолжително заменети со NRY и/или O заменет со морфолино, тиоморфолинил, тиоморфолино-1, 1-диоксид, заменет или незаменет пиперидинил, заменет или незаменет пиперазинил, имидазолил или

заменет или незаменет пирролидинил; R2 е заменет или незаменет C1-4алкил; RY е H или заменет или незаменет C1-4алкил;


R8 е RXCN;

RX е заменет или незаменет C1-4алкилен при што најмногу 2 јаглеродни атоми може да бидат незадолжително заменети со CO, NS2R, NRY, CONRY, SO, SO2 или O; R11 е H или C1-4алкил, при што супституентите се селектирани од групата која што се состои од C1-4 алкил, C3-6 циклоалкил, C2-6 алкенил, C2-балкинил, C1-6 алкиларил, арил, хетероциклил, хало, халоарил, халохетероциклил, хидрокси, C1-4 алкокси, арилокси, карбокси, amino, C1-балкилацил, арилацил, хетероциклилацил, ациламино, ацилокси, C1-6 алкилсулфенил, арилсулфонил и цијано;

или енантиомер од тоа, пролек од тоа или фармацевтски прифатлива сол од тоа, при што пролековите се селектирани од • соединенија при што еден аминокиселински остаток, или еден полипептиден синџир од два или повеќе аминокиселински остатоци се ковалентно споени преку една пептидна врска со слободна amino, хидрокси или карбоксилна киселинска група која што се состои од споменатото соединение со формула Ib;

• соединенија при што еден карбонат, карбамат, амид или алкил естер е ковалентно споен со слободна amino, амидо, хидрокси или карбоксилна киселинска група која што се состои од споменатото соединение со формула Ib преку страничен на синџир карбонил јаглероден пролек; и • соединенија при што еден слободен хидроксил од споменатото соединение со формула Ib е споен преку фосфорно-кислородна врска со еден фосфатен дериват

од едно соединение (како што е киселина, има уште 17 патентни барања.
сол од киселина или естер).



(51) C 07D 401/14, A 61K 31/4184, 31/437, 31/4439, 31/444, 31/454, 31/4709, 31/496, 31/501, 31/5377, A 61P 35/00, 35/02, 43/00, C 07D 403/14, 405/14, 409/14, 413/14, 417/14, 471/04, 491/056

(11) 6259

(13) T1

(21) 2015/631

(22) 23/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) JP2009184822 07/08/2009 JP

(96) 05/08/2010 EP10806527.7

(97) 04/11/2015 EP2471786

(73) **F.Hoffmann-La Roche AG and Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha**


4070 Basel, CH and Kita-ku Tokyo 115-8543, JP

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) ТАКА, Naoki; OHMORI, Masayuki; TAKAMI, Kyoko; MATSUSHITA, Masayuki; HAYASE, Tadakatsu; HYODO, Ikumi; KOCHI, Masami; NISHII, Hiroki; EBIIKE, Hiroshiro; NAKANISHI, Yoshito; MIO, Toshiyuki; WANG, Lisha and ZHAO, Weili

(54) **ДЕРИВАТ НА АМИНОПИРАЗОЛ**

(57) 1 Соединение претставено со следната општа формула (I), или фармацевтски прифатлива сол од тоа:



при што R1, R2, R3, и R4 секој независно ја претставува групата која што е наведена подолу:

R1 претставува водород, хидрокси, халоген, цијано, нитро, C1-4 халоалкил, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-7 циклоалкил, C6-10 арил C1-4 алкил, -OR5, -NR6R7, -(CR8R9)_nZ1, -C(O)NR12R13, -SR14, -SOR15, -SO2R16, -NR17SO2R18, COOH, C6-10 арил кој што е незадолжително заменет со една или повеќе групи независно селектирани од групата P, 5- до 10-член хетероарил или 3- до 10-член хетероциклил кој што е незадолжително заменет со една или повеќе групи независно селектирани од групата Q, -COR19, -COOR20, -OC(O)R21, -NR22C(O)R23, -NR24C(S)R25, -C(S)NR26R27, -SO2NR28R29, -OSO2R30, -SO3R31, или -Si(R32)3;

R2 претставува водород, хидрокси, халоген, цијано, нитро, C1-4 халоалкил, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-7 циклоалкил, C6-10 арил C1-4 алкил, -OR5, -NR6R7, -(CR8R9)_nZ1, -C(O)NR12R13, -SR14, -SOR15, -SO2R16, -NR17SO2R18, COOH, C6-10 арил кој што е незадолжително заменет со една или повеќе групи независно селектирани од групата P, 5- до 10-член хетероарил или 3- до 10-член хетероциклил кој што е незадолжително заменет со една или повеќе групи независно селектирани од групата Q, -COR19, -COOR20, -OC(O)R21, -

NR22C(O)R23, -NR24C(S)R25, -C(S)NR26R27, -SO2NR28R29, -OSO2R30, -SO3R31, или -Si(R32)3; или R1 и R2, заедно со еден атом поврзан за него, формираат 3- до 10-член хетероциклил или 5- до 10-член хетероарил, при што хетероциклот или хетероарилот е незадолжително заменет со халоген;

R3 претставува водород, C1-5 алкил, C6-10 арил C1-6 алкил, или C1-4 халоалкил; R4 претставува водород, халоген, C1-3 алкил, C1-3 перфлуороалкил, цијано, метансулфонил, хидроксил, алкокси, или amino;

A претставува индол или пирол; R5 претставува C1-5 алкил, C3-7 циклоалкил, C3-7 циклоалкил C1-3 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-4 халоалкил, C1-3 алкокси C1-4 алкил, C1-3 алкокси C1-4 алкокси C1-4 алкил, C1-4 аминоалкил, C1-4 алкиламино C1-4 алкил, ди(C1-4 алкил)амино C1-4 алкил, C6-10 арил, C6-10 арил C1-3 алкил, или 3- до 10-член хетероциклил C1-3 алкил, 3- до 10-член хетероциклил, 5- до 10-член хетероарил, 5- до 10-член хетероарил C1-3 алкил, C1-6 монохидрокси алкил, C1-6 дихидрокси алкил, или C1-6 трихидрокси алкил кој што е незадолжително заменет со една или повеќе групи независно селектирани од групата Q; R6 и R7, кои што се истите или различни, секој претставува водород, C1-4 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-4 халоалкил, C1-3 алкокси C1-4 алкил, C6-10 арил C1-3 алкил, 3- до 10-член хетероциклил C1-3 алкил, 5- до 10-член хетероарил C1-3 алкил, C1-6 монохидрокси алкил, C1-6 дихидрокси алкил, C1-6 трихидрокси алкил, 3- до 10-член хетероциклил, C1-4 аминоалкил, C1-4 алкиламино C1-4 алкил, ди(C1-4 алкил)амино C1-4 алкил, или цијано(C1-3

алкил); или R6 и R7, заедно со еден азотен атом поврзан за нив, формираат 3- до 10-член хетероциклил или 5- до 10-член хетероарил;

n претставува 1 до 3; R8 и R9, кои што се истите или различни, секој претставува водород, C1-4 алкил, или халоген; или алтернативно, R8 и R9, заедно со еден јаглероден атом поврзан за нив, формираат циклоалифатичен прстен; Z1 претставува водород, NR10R11, -OH, или 3- до 10-член хетероциклил или 5- до 10-член хетероарил кој што е незадолжително заменет со една или повеќе групи независно селектирани од групата Q; R10 и R11, кои што се истите или различни, секој претставува C1-4 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-4 халоалкил, C1-3 алкокси C1-4 алкил, цијано(C1-3 алкил), или C1-3 алкилсулфонил C1-4 алкил; или алтернативно, R10 и R11, заедно со еден азотен атом поврзан за нив, формираат 3- до 10-член хетероциклил или 5- до 10-член хетероарил;

R12 и R13, кои што се истите или различни, секој претставува водород, C1-4 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-4 халоалкил, C1-3 алкокси C1-4 алкил, C6-10 арил, 5- до 10-член хетероарил, 3- до 10-член хетероциклил, C6-10 арил C1-4 алкил, 3- до 10-член хетероциклил C1-3 алкил, 5- до 10-член хетероарил C1-3 алкил, цијано(C1-3 алкил), C1-3 алкилсулфонил C1-4 алкил, 3- до 10-член циклоалифатичен прстен, 5- до 10-член хетероарил, или 3- до 10-член хетероциклил; или алтернативно, R12 и R13, заедно со еден азотен атом поврзан за нив, формираат 3-до 10-член хетероциклил или 5- до 10-член хетероарил кој што е незадолжително заменет со една или повеќе групи независно селектирани од групата Q;

R14 претставува C1-4 алкил, C2-6 алкенил,

C2-6 алкинил, C1-4 халоалкил, C6-10 арил кој што е незадолжително заменет со една или повеќе групи независно селектирани од групата P, или 5- до 10-член хетероарил или 3- до 10-член хетероциклил кој што е незадолжително заменет со една или повеќе групи независно селектирани од групата Q; R15 претставува C1-4 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-4 халоалкил, C6-10 арил кој што е незадолжително заменет со една или повеќе групи независно селектирани од групата P, или 5- до 10-член хетероарил или 3- до 10-член хетероциклил кој што е незадолжително заменет со една или повеќе групи независно селектирани од групата Q; R16 претставува C1-4 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-4 халоалкил, C6-10 арил кој што е незадолжително заменет со една или повеќе групи независно селектирани од групата P, или 5- до 10-член хетероарил или 3- до 10-член хетероциклил кој што е незадолжително заменет со една или повеќе групи независно селектирани од групата Q; R17 претставува водород или C1-4 алкил; R18 претставува C1-4 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-4 халоалкил, C6-10 арил кој што е незадолжително заменет со една или повеќе групи независно селектирани од групата P, или 5- до 10-член хетероарил или 3- до 10-член хетероциклил кој што е незадолжително заменет со една или повеќе групи независно селектирани од групата Q; R19 претставува водород, C1-4 алкил, C3-7 циклоалкил, C1-4 халоалкил, C6-10 арил, или 5- до 10-член хетероарил или 3- до 10-член хетероциклил кој што е незадолжително заменет со една или повеќе групи независно селектирани од групата Q; R20 претставува C1-4 алкил, C3-7 циклоалкил, C1-4 халоалкил, C6-10 арил, 5- до 10-член хетероарил, или 3- до 10-член хетероциклил;

R21 претставува C1-4 алкил, C3-7



циклоалкил, С1-4 халоалкил, С6-10 арил, 5- до 10-член хетероарил, или 3- до 10- член хетероциклил;

R22 претставува водород, С1-4 алкил, или С1-4 халоалкил;

R23 претставува водород, С1-4 алкил, С3-7 циклоалкил, С1-4 халоалкил, С6-10 арил, 5- до 10-член хетероарил, или 3- до 10-член хетероциклил;

R24 претставува водород, С1-4 алкил, или С1-4 халоалкил;

R25 претставува С1-4 алкил, С3-7 циклоалкил, С1-4 халоалкил, С6-10 арил, 5- до 10-член хетероарил, или 3- до 10- член хетероциклил;

R26 и R27, кои што се истите или различни, секој претставува водород, С1-4 ал-кил, С2-6 алкенил, С2-6 алкинил, С1-4 халоалкил, С1-3 алкоксил С1-4 алкил, С6-10 арил, 5- до 10-член хетероарил, 3-до 10-член хетероциклил, С6-10 арил С1-4 ал-кил, 3- до 10-член хетероциклил С1-3 алкил, 5-до 10-член хетероарил С1-3 алкил, цијано(С1-3 алкил), С1-3 алкилсулфонил С1-4 алкил, или 3- до 10-член циклоали-фатичен прстен; или атернативно, R26 и R27, заедно со еден азотен атом повр-зан за нив, формираат 3- до 10-член хетероциклил или 5- до 10-член хетероа-рил;

R28 и R29, кои што се истите или различни, секој претставува водород, С1-4 ал-кил, С2-6 алкенил, С2-6 алкинил, С1-4 халоалкил, С1-3 алкоксил С1-4 алкил, С6-10 арил, 5- до 10-член хетероарил, 3-до 10-член хетероциклил, С6-10 арил С1-4 ал-кил, 3- до 10-член хетероциклил С1-3 алкил, 5-до 10-член хетероарил С1-3 алкил, цијано(С1-3 алкил), С1-3 алкилсулфонил С1-4 алкил, или 3- до 10-член циклоали-фатичен прстен; или атернативно, R28 и R29, заедно со еден азотен атом повр-зан за нив, формираат 3- до 10-член хетероциклил или 5- до 10-член хетероа-рил;

R30 претставува С1-4 алкил, С3-7 циклоалкил, С1-4 халоалкил, С6-10 арил, 5- до 10-член хетероарил, или 3- до 10- член хетероциклил;

R31 претставува С1-4 алкил, С3-7 циклоалкил, С1-4 халоалкил, С6-10 арил, 5- до 10-член хетероарил, или 3- до 10- член хетероциклил;

R32 претставува С1-4 алкил или С6-10 арил; <групата P> халоген, С1-4 алкил, С1-4 халоалкил, -ОН, С1-3 алкокси, С1-3 халоалкокси, 3- до 10-член хетероциклиламино, -SO₂R₁₆, -CN, -NO₂, и 3- до 10-член хетероциклил; <групата Q> халоген, С1-4 алкил, С1-4 халоалкил, -ОН, С1-3 алкокси, С1-6 монохидрокси алкил, С1-6 дихидрокси алкил, С1-6 трихидрокси алкил, 3- до 10-член хетероциклил амин, -SO₂R₁₆, -CN, -NO₂, С3-7 циклоалкил, -COR₁₉, и 3- до 10- член хетероциклил кој што е незадолжително заменет со С1-4 алкил;

под услов дека споменатото соединение претставено со општа формула (I) не вклучува [5-амино-1-(2-метил-1Н-бензимидазол-5-ил)-1 Н-пиразол-4-ил]- [5-(4-три-флуорометил-фенил)-1 Н-индол-2-ил]-метанон, и при што циклоалкил се однесува на заситен или делумно заситен циклична моно-валентна алифатична јегленоводородна група.

има уште 10 патентни барања.

(51) **A 01G 25/16**

(11) **6258**

(21) **2015/632**

(30)

(96) 11/05/2010 EP10726309.7

(97) 02/09/2015 EP2568798

(73) **Autoagronom Israel Ltd.**

P.o. Box 7526 20692 Yokneam, IL

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) DANIELY, Nissim; REDLER, Yeshaiahu and ISRAELI, Eitan

(54) **СИСТЕМ ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА БАЗА НА НИВО НА ДОСТАПНОСТ НА КИСЛОРОД**


(57) 1 Систем за управување со наводнување (36) се состои од: најмалку еден сензор (24) податок за пренос кој може да се издвои на начин да го

(13) T1

(22) 23/11/2015

(45) 31/08/2013

покажува нивото на достапност на кислород во воден раствор од околината на корените на растенијата; средство за обработка (32), при што споменатиот податок и споменатото ниво на достапност на кислород се користат од страна на средството за обработка (32) за да се одредат количините и времето на наводнување на растенија, и е определено со тоа што понатаму се состои од пумпа (10) оспособена за пренос на воден раствор од земјата, во близина на наведените корени на растенијата, преку цевка (18), при што наведената пумпа (10) обезбедува раствор на вода во комората (20), која го содржи наведениот најмалку еден сензор (24). има уште 14 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) **A 61K 31/7076, A 61P 27/02, C 07H 19/167**

(11) **6257**

(13) T1

(21) **2015/633**

(22) 23/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) US20090174655P 01/05/2009 US and US20090219990P 24/06/2009 US

(96) 30/04/2010 EP10770402.5

(97) 28/10/2015 EP2424546

(73) **Inotek Pharmaceuticals Corporation
91 Hartwell Avenue Second Floor Lexington,
MA 02421, US**

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје**

(72) **BARMAN, Shikha and BAUMGARTNER,
Rudolf, A.**

(54) **ПОСТАПКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА
ОЧНИОТ ПРИТИСОК КАЈ ЛУЃЕТО**

(57) 1 Соединение за употреба во третирање на зголемениот очен притисок, глаукомот, очната хипертензија, или примарниот глауком на отворениот агол кај човекот, каде е спомнато соединението ((2R, 3S, 4R, 5R)-5-(6-(циклопентиламино)-9H-пурин-9-ил)-3,4-дихидрокситетрахидрофуран-2-ил)метилнитрат. има уште 12 патентни барања.

слика . 1

СОЕДИНЕНИЕ А


ИСПИТУВАЊЕ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ДОЗА КАЈ **Glaukoma/OHT**

SRC = РАЗМИСЛИЈА ЗА ПРЕГЛЕД НА БЕЗБЕДНОСТ

- 7 ТРЕТИРАНИ ГРУПИ

- 12 СУБЈЕКТИ ПО ТРЕТИРАНА ГРУПА

- 8 АКТИВНИ + 4 СООДВЕТНИ ПЛАЦЕБА



(51) **C 07D 241/24, A 61K 31/4965, 9/08, 9/19, A 61P 31/12, 31/16**

(11) **6255**

(13) T1

(21) **2015/634**

(22) 24/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) JP20100221682 30/09/2010 JP

(96) 29/09/2011 EP11829253.1

(97) 18/11/2015 EP2623498


(73) **Toyama Chemical Co., Ltd.
2-5 Nishishinjuku 3-Chome Shinjuku-ku
Tokyo 160-0023, JP**

(74) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје**

(72) TAKAKURA, Keiko; NAKAMATSU, Namika; TAKESHIMA, Sakiko and UENARA, Sayuri

(54) **НАТРИУМОВА СОЛ НА 6-ФЛУОРО-3-ХИДРОКСИ-2-ПИРАЗИН КАРБОКСАМИД**

(57) 1 Кристал на натриумова сол на 6-флуоро-3-хидрокси-2-пиазинкарбоксамид или хидрат на истиот има уште 4 патентни барања.



(51) **C 12P 21/06, A 61K 39/395, C 07K 16/28**

(11) **6254**

(21) **2015/635**

(13) T1

(22) 24/11/2015

(45) 31/08/2013

N515, N516, N517, H539, N541, S571, L595, и K619 на SEQ ID NO: 2. има уште 8 патентни барања.

(30) US20090173686P 29/04/2009 US and US20090609675 30/10/2009 US

(96) 29/04/2010 EP10770329.0

(97) 16/09/2015 EP2425008

(73) **Janssen Biotech, Inc.**

800/850 Ridgeview Drive Horsham, PA 19044, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) CUNNINGHAM, Mark;

RAUCHENBERGER, Robert; SWEET,

Raymond; FENG, Yiqing; HEERINGA,

Katharine; LUO, Jinquan; RUTZ, Mark; SAN


MATEO, Lani; SARISKY, Robert T.; TENG,

Fang; TEPLYAKOV, Alexey and WU, Sheng-jiun

(54) **АНТАГАНОСТИ НА РЕЦЕПТОР 3 ОД**

TOLL ТИП

(57) 1 Изолирано антителио или негов фрагмент, кадешто антителото се врзува за сличен рецептор 3 (TLR3) аминокиселински остатоци K416, K418, L440, N441, E442, Y465, N466, K467, Y468, R488, R489, A491, K493,



(51) **C 07D 239/48, A 61K 31/4965, A 61P 11/00**

(11) **6253**

(13) T1

(21) **2015/637**

(22) 25/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) USP201161501687 27/06/2011 US and
USP201261635745 19/04/2012 US

(96) 26/06/2012 EP12733368.0

(97) 09/09/2015 EP2723722

(73) **Parion Sciences, Inc.**

**2525 Meridian Parkway Suite 260 Durham,
NC 27713, US**

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) JOHNSON, Michael, R.

(54) **3,5-ДИАМИНО-6-ХЛОРО-Н-(Н-(4-(4-(2-(ХЕКСИЛ(2,3,4,5,6-ПЕНТАГИДРОКСИХЕКСИЛ)АМИНО)ЕТОКСИ) ФЕНИЛ) БУТИЛ)КАРБАМИДИОИЛ) ПИРАЗИН-2-КАРБОКСАМИД**

(51) **A 01N 43/40, A 61K 31/445, A 61P 3/00, 43/00**

(11) **6252**

(13) T1

(21) **2015/638**

(22) 25/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) US252806P 19/10/2009 US

(96) 05/10/2010 EP10825397.2

(97) 16/09/2015 EP2490533

(73) **Amicus Therapeutics, Inc.**

1 Cedar Brook Drive Cranbury, NJ 08512, US


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) RYBCZYNSKI, Philip; BOYD, Robert and
LEE, Gary

(54) **НОВИ СОСТАВИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И/ИЛИ ТРЕТИРАЊЕ ЛИЗОЗОМНИ БОЛЕСТИ НА НАТРУПУВАЊЕ**

(57) 1 Соединение со формулата II:



назначено со тоа, што:
R1 е C(R2)(R3)(R4);
R2 е водород, -ОН или халоген;
R3 е водород, -ОН, халоген или -CH₃;
R4 е халоген, -CH₃, фенил, флуорофенил, метилфенил, циклохексилметил, каде што кога R4 е халоген двете R2 и R3 не може да се водород;
R3 и R4 може да се соединат со јаглеродниот атом на кој тие се прикачени за да формираат циклоалкил прстен, кој може да е

опционално супституиран со еден или повеќе халоген атоми; R6 е водород или фенилалкил; Z е опционално, кога присутно Z е -(CH₂)-, -C(=O)-, -S(=O)₂NH-, -S(=O)₂-, -S(=O)₂-CH₂-, C(=O)-NH-, -S(=O)₂-NR₉-, -C(=S)NH- или -C(=O)CH₂-; R9 е водород или CH₃; R5 е водород или аминофенилалкил; R7 е -OH или халоген; и R8 е водород, халоген или -CH₃,

под услов да R2 и R3 не можат двете да бидат водород кога R4 е халоген, и кога Z не е присутно, R7 е -OH, R5, R6 и R8 се водород; или негова фармацевтски прифатлива сол или солват; за употреба во спречување и/или третирање лизозомна болест на натрупување кај пациент со ризик од развивање или дијагнозиран со истата. има уште 12 патентни барања.

(51) **C 07D 401/12, A 61K 31/506, 31/5377, 31/538, 31/5383, 31/54, A 61P 27/02, 35/00, 37/00, C 07D 403/14, 413/12, 417/14, 451/02, 471/04, 471/08, 491/08, 498/04**

(11) **6250**

(13) T1

(21) **2015/639**

(22) 25/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) US147059P 23/01/2009 US and US241630P 11/09/2009 US

(96) 22/01/2010 EP10701189.2

(97) 09/09/2015 EP2389372

(73) **Rigel Pharmaceuticals, Inc.**

1180 Veterans Boulevard South San Francisco, CA 94080, US


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) SINGH, Rajinder; LI, Hui; HECKRODT, Thilo, J.; CHEN, Yan; YEN, Rose; DING, Pingyu; MCMURTRIE, Darren, John; TAYLOR, Vanessa and THOTA, Sambaiah

(54) **СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА ИНХИБИЦИЈА НА ЈАК ПАТЕКАТА**

(57) 1 Соединение со формулата I:



I

или негова сол, каде што:

X и Y се секое независно O, S, S(O), SO₂ или NR₁;

секое R1 е независно за секоја појава H, опционално супституиран C1-балкил, C(O)-C1-балкил, CO₂-C1-балкил или R50; секое R50 е C(R9)₂-O-R10 или C(R9)₂-S-R10; секое R9 е независно за секоја појава H, опционално супституиран C1-балкил, опционално супституиран C6-10арил или опционално супституиран C7-16арилалкил; или алтернативно, две R9, заедно со јаглеродот на кој тие се поврзани, формираат опционално супституирана C3-8циклоалкил група или опционално супституиран 3-8 член хетероалицикл; R10 е Ra или -P(O)(OR11)₂; секое R11 е независно за секоја појава Ra или моновалентна катјонска група; или две R11, заедно со атомите на кој тие се поврзани, формираат 4-8 члена цикличен фосфат група, или две R11 заедно претставуваат двовалентна катјонска група; прстен A е C6-10арил или 5-10 член хетероарил;

секое R2 е независно за секоја појава H, Re, Rb, Rc супституирани со едно или повеќе од истите или различните Ra и/или Rb, -ORc супституирано со едно или повеќе од истите или различните Ra и/или Rb, -SRc супституирано со едно или повеќе од истите



или различните Ra и/или Rb, $-C(O)Re$ и што е опционално супституиран со едно или повеќе од истите или различните Ra и/или Rb, $-N(Ra)Re$ при и/или Rd групи; што Re е супституирано со едно или повеќе секое Rd е $=O$, $-ORa$, халоC1-Залкилокси, C1- од истите или различните Ra и/или Rb, балкил, $=S$, $-SRa$, $=NRa$, $=NORa$, $-N(Ra)_2$, $-S(O)_2Re$ супституирано со едно или повеќе хало, $-CF_3$, $-CN$, $-NC$, $-OCN$, $-SCN$, $-NO$, $-NO_2$, од истите или различните Ra и/или Rb, $=N_2$, $-N_3$, $-S(O)Ra$, $-S(O)_2Ra$, $-SO_3Ra$, $-B(ORa)_2$, $-B(N(Rc)_2)_2$, $-(C(Ra)_2)_m-Rb$, $-O-$ $S(O)N(Ra)_2$, $-S(O)_2N(Ra)_2$, $-OS(O)Ra$, $-(C(Ra)_2)_m-Rb$, $-S-(C(Ra)_2)_m-Rb$, $-O-(C(Rb)_2)_m-$ $OS(O)_2Ra$, $-OSO_3Ra$, $-OS(O)_2N(Ra)_2$, $-Ra$, $-N(Ra)-(C(Ra)_2)_m-Rb$, $-O-(CH_2)_m-$ $C(O)Ra$, $-CO_2Ra$, $-C(O)N(Ra)_2$, $-CH((CH_2)_mRb)Rb$, $-C(O)N(Ra)-(C(Ra)_2)_m-Rb$, $-C(NRa)N(Ra)_2$, $-C(NOH)Ra$, $-C(NOH)N(Ra)_2$, $-O-(C(Ra)_2)_m-C(O)N(Ra)-(C(Ra)_2)_m-Rb$, $-OCO_2Ra$, $-OC(O)N(Ra)_2$, $-OC(NRa)N(Ra)_2$, $-N((C(Ra)_2)_mRb)_2$, $-S-(C(Ra)_2)_m-C(O)N(Ra)-$ $[N(Ra)C(O)]_nRa$, $-(C(Ra)_2)_n-ORa$, $-N(Ra)-$ $S(O)_2Ra$, $-C(O)-C_1-6$ халоалкил, $-S(O)_2C_1-$ $(C(Ra)_2)_m-Rb$, $-N(Ra)-C(O)-(C(Ra)_2)_m-C(Ra)(Rb)_2$ или -6 халоалкил, $-OC(O)Ra$, $-O(C(Ra)_2)_m-ORa$, $-N(Ra)-C(O)-(C(Ra)_2)_m-C(O)-N(Ra)-(C(Ra)_2)_m-Rb$; $S(C(Ra)_2)_m-ORa$, $-N(Ra)C_1-6$ халоалкил, $-P(O)(ORa)_2$, $-N(Ra)-(C(Ra)_2)_m-ORa$, $-[N(Ra)C(O)]_nORa$, $-[N(Ra)C(O)]_nN(Ra)_2$, $-[N(Ra)C(NRa)]_n(Ra)_2$ или $-N(Ra)C(O)C_1-$ $-N(Ra)-C(O)-(C(Ra)_2)_m-C(O)-N(Ra)-(C(Ra)_2)_m-Rb$; 6 халоалкил; или две Rd, земени заедно со атомот или атомите на кој тие се поврзани, комбинирани за да формираат 3-10 член делумно или целосно заситен моно или бицикличен прстен, опционално содржи еден или повеќе хетероатоми и опционално супституиран со еден или повеќе Ra; секое Re е независно за секоја појава C1-балкил, C3-8циклоалкил, C4-11циклоалкилалкил, C6-10арил, C7-16барилалкил, 2-6 член хетероалкил, 3-10 член хетероалициклил, 4-11 член хетероалициклилалкил, 5-15 член хетероарил или 6-16 член хетероарилалкил; секое Rb е независно за секоја појава $=O$, $-ORa$, $-O-(C(Ra)_2)_m$, $-ORa$, халоC1-Залкилокси, $=S$, $-SRa$, $=NRa$, $=NORa$, $-N(Rc)_2$, хало, $-CF_3$, $-CN$, $-NC$, $-OCN$, $-SCN$, $-NO$, $-NO_2$, $=N_2$, $-N_3$, $-S(O)Ra$, $-S(O)_2Ra$, $-SO_3Ra$, $-S(O)N(Rc)_2$, $-OS(O)Ra$, $-OS(O)_2Ra$, $-OSO_3Ra$, $-OS(O)_2N(Rc)_2$, $-C(O)Ra$, $-CO_2Ra$, $-C(O)N(Rc)_2$, $-C(NRa)-N(Rc)_2$, $-C(NOH)-Ra$, $-C(NOH)-N(Rc)_2$, $-OC(O)Ra$, $-OC(O)ИЛИа$, $-OC(O)N(Rc)_2$, $-OC(NH)-N(Rc)_2$, $-OC(NRa)-N(Rc)_2$, $-[N(Ra)C(O)]_nRa$, $-[N(Ra)C(O)]_nORa$, $-[N(Ra)C(O)]_nN(Rc)_2$ или $-[N(Ra)C(NRa)]_n-N(Rc)_2$; секое Rc е независно за секоја појава Ra, или, алтернативно, две Rc се земени заедно со азотниот атом на кој тие се врзани за да формираат 3 до 10-член хетероалициклил или 5-10 член хетероарил што може опционално да вклучува едно или повеќе од истите или различните додатни хетероатоми

Rb;
 Z1 и Z2 се секое независно CH, CR2 или N;
 R3 е H, опционално супституиран C1-балицил
 или R50;
 R4 е H, опционално супституиран C1-балкил
 или R50; и има уште 18 патентни барања.

(51) **A 47J 31/40, B 65D 85/804**

(11) **6249**

(13) T1

(21) **2015/640**

(22) 25/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) IT2011BO00524 14/09/2011 IT

(96) 14/09/2012 EP12784686.3

(97) 09/09/2015 EP2747615

(73) **Macchiavelli S.r.l.**

Via della Fisica, 15 San Lazzaro di Savena, IT

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) RONDELLI, Raffaele


(54) **МЕТОД, СИСТЕМ И КАПСУЛА ЗА**

ПОДГОТВУВАЊЕ НА ПИЈАЛОК

(57) 1 Метод за подготвување на пијалок,
 назначен со тоа што се состои од:

прва фаза во текот на која со помош на
 капсулата (7), која е вметната во комората за
 филтрирање (55) на елементот за
 филтрирање (6) и каде што наведената
 капсула (7) е од типот кој прикажува различни
 комори на инфузија (26 и 27), од кои секој
 содржи соодветен материјал за добивање на
 инфузија, со кој протокот на вода што доаѓа
 од резервоарот (2) достигнува предодредена

температура; и
 втора фаза при која предодредената
 температура достигната од водата во
 разменувачот (4) на топлина, контролира
 пумпа (5), каде што наведената пумпа (5) ја
 турка водата по должината на линијата (3) и
 по должината на два канали;
 првиот канал што е дефиниран од страна на
 првата цевка (8), со отворањето на првиот
 влезен отвор (56) за проток на вода во
 наведената комора за филтрирање (55) на
 наведениот елемент за филтрирање (6), на
 првата инфузиона комора (26) на капсулата
 (7) и првиот излезен отвор (58) за проток на
 вода од наведената комора за филтрирање
 (55) на наведениот елемент за
 филтрирање(6); и
 назначен со тоа што вториот канал е
 дефиниран од страна на втората цевка (11), а
 другиот за довод на отворот (57) за проток на
 вода во наведената комора за филтрирање
 (55) на наведениот елемент за
 филтрација(6), втората инфузиона комора
 (27) на капсулата (7) и на отворот на вториот
 излез (61) за проток на вода од наведената
 комора за филтрирање (55) на наведениот
 елемент за филтрирање (6).
 има уште 10 патентни барања.



НАЦРТ 1.

(51) C 12N 9/88

(11) 6248

(21) 2015/641

(13) T1

(22) 25/11/2015

(45) 31/08/2013


(30) US20070807227 25/05/2007 US

(96) 23/05/2008 EP08754717.0

(97) 02/09/2015 EP2152868

(73) **BioMarin Pharmaceutical Inc.****105 Digital Drive Novato, CA 94949, US**(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје(72) VELLARD, Michel, C.; FITZPATRICK,
Paul, A.; KAKKIS, Emil, D. and WENDT, Daniel,
J.(54) **СОЕДИНЕНИЈА НА ПРОКАРИОТСКА
ФЕНИЛАЛАНИН АМОНИЈА-ЛИЈАЗА И
МЕТОДИ ЗА УПОТРЕБА НА СПОМЕНАТИТЕ
СОЕДИНЕНИЈА**(57) 1 Една *Anabaena variabilis* фенилаланин
амонија-лијазна (AvPAL) варијанта каде
споменатата AvPAL варијанта има поголема
фенилаланин-конвертирачка активност и/или
намалена имуногеност во споредба со дивниот
тип на AvPAL (Seq. ID No:4) каде една или
повеќе цистеински резидуи избрани од
групата сочинета од цистеински резидуи на
позиции 503 и 565 се заменети со серинска
резидуа.

има уште 18 патентни барања.



(51) **C 07D 401/06**


(11) **6247**

(21) **2015/642**

(13) T1

(22) 25/11/2015

(45) 31/08/2013



(30) GB201121557 15/12/2011 GB

(96) 14/12/2012 EP12805725.4

(97) 07/10/2015 EP2791129

(73) **Atopix Therapeutics Limited**

London WC2R 1BH, GB

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) TONNEL, Jacques; PINTUS, Tony and BURGOS, Alain

(54) **ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА ЕСТЕРИ НА (5-ФЛУОРО-2-МЕТИЛ-3-КВИНОЛИН-2-ИЛ)МЕТИЛИНДОЛ-1-ИЛ)-ОЦЕТНА КИСелиНА**

(57) 1 Процес за подготовка на соединение со формула (I):

при што R1 е C1-C6 алкил или бензил; процесот опфаќа

i. подложување на реакција на едно соединение со формула (II):

при што R1 е онака како што е дефиниран за формула (I);

со 2-квинолин карбоксалдехид под кисели услови и на температура од $\leq 10^\circ\text{C}$; за да даде кисела дополнителна сол од соединение со формула (III):

при што R1 е онака како што е дефиниран за формула (I);

ii. кога реакцијата од чекорот (i) е значително завршена, третирање на киселата

до-полнителна сол со база за да се добие алкохолот од формула (III), додека во исто време се одржува температурата на $\leq 10^{\circ}\text{C}$; и

iii. подложување на реакција на соединението со формула (III) со агенс за редуцирање за да се добие соединението со формула (I). има уште 14 патентни барања.

(51) **C 12N 9/16, A 61K 39/00, A 61P 35/00, C 07K 7/06, 7/08**

(11) **6246**

(13) T1

(21) **2015/643**

(22) 25/11/2015

(45) 31/08/2013

(30)

(96) 27/03/2008 EP08005889.4

(97) 07/10/2015 EP2105501

(73) **Immatics Biotechnologies GmbH**

72076 Tübingen, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Hilf, Norbert; Weinschenk, Toni; Trautwein,

Claudia; Walter, Steffen; Singh, Harpreet;


Emmerich, Niels and Schoor Oliver

(54) **НОВА ИМУНОТЕРАПИЈА ПРОТИВ НЕВРОНАЛНИ И МОЗОЧНИ ТУМОРИ**

(57) 1 Пептид што се состои од аминокиселинската секвенца според SEQ ID No. 1.

има уште 11 патентни барања.

СЛИКА 1а: PTP-001 (GV1006)



(51) **B 60F 5/02, B 64C 3/56, 37/00**

(11) **6237**

(13) T1

(21) **2015/644**

(22) 25/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) SK20110005039 30/08/2011 SK and

SK20110005044 30/08/2011 SK

(96) 22/08/2012 EP12783374.7

(97) 23/09/2015 EP2750905

(73) **Aeromobil S.r.o.**

Búdková 28 811 04 Bratislava, SK

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) KLEIN, Stefan

(54) **ХИБРИДНО ТРАНСПОРТНО ВОЗИЛО ЗА КОПНО И ВОЗДУХ И ПОСТАПКА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ТАКВОТО ВОЗИЛО**

(57) 1 Хибридно транспортно возило за копно и воздух се состои од тело, кабина, собирачки крила, шасија и погонска единица со преклопување на преносот на вртежниот момент помеѓу, пропелер сместен на задниот дел од возилото и погонските тркала, возилото вклучува соодветен механизам за трансформација во стерлинг автомобил со две или четири тркала или во стерлинг летало за полетување и слетување на копно

или вода, подолжната оска на возилото; -кадешто еден или два механизми за соодветна трансформација за вовлекување или испуштање на крилата(1) од и на позиција за летање се сместени во средината на телото (4); се карактеризира со тоа што: секој механизам за прва соодветна трансформација содржи прв поместувачки мотор и вертикална оска (2) за вовлекување и испуштање на крило (1) со издигање околу вертикална оска помеѓу позиција за летање, во кој оската на крилото е приближно во нормална позиција со подолжната оска на возилото, и повлечена позиција при која оската на крилото е приближно паралелна со

вода, подолжната оска на возилото; - два механизми за втора соодветна трансформација за промена на контурата на платформата на крилата, секоја одделно сместена во телото на крилото (1) и секоја содржи хоризонтална оска (3) на крилото и втор поместувачки мотор, за издигање на задните делови на секое крило(1) врз горниот предендел на крилото (1); и - погонските тркала се предни тркала, соодветен трет механизам за трансформација кој содржи трет мотор за придвижување за промена на патеката на предните тркала е сместен во предниот дел на телото (4) има уште 9 патентни барања



Слика 1

(51) **A 61K 39/00, 39/02, 39/09, 39/102, 39/12, 39/145, 39/295, 39/39**

(11) **6238**

(13) T1

(21) **2015/645**

(22) 25/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) US20080045291P 16/04/2008 US

(96) 16/04/2009 EP09732491.7

(97) 23/09/2015 EP2271360

(73) **GlaxoSmithKline Biologicals S.A.**

Rue de l'Institut, 89 1330 Rixensart, BE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) BALLOU JR, William Ripley and HANON, Emmanuel Jules

(54) **ВАКЦИНА**


(57) 1 Имуноген состав којшто содржи некоњугирани пневмококи PhtD и некоњугиран пневмококен пнеумолизин и адјувантен состав којшто е составен од масло во вода емулзија, кадешто споменатото масло во вода емулзија содржи

0.5-10 mg метаболизирано масло, 3-9 mg агенс се во воден носач, каде што волуменот токол и 0.1 – 4 mg емулзифицирачки агенс по на дозата е помеѓу 0.4 и 1.5 ml. човечка доза и маслото и емулзифицирачки има уште 9 патентни барања.

Сл.1 - Геометриски средентитар (GMTs) за анти-НА антитело на различни точки на време (ATP група за имуногеност)



Сл.2 - SPR за HI антитело титар со 95% доверлив интервал на ден 0 и ден 21 (ATP група за имуногеност)



(51) A 61K 36/315, 9/06, 9/107, A 61P 17/06
 (11) 6239 (13) T1
 (21) 2015/646 (22) 26/11/2015
 (45) 31/08/2013


(30) TW20110105463 18/02/2011 TW
 (96) 21/10/2011 EP11186142.3
 (97) 14/10/2015 EP2489358
 (73) Galderma S.A.

Zugerstrasse 8 6330 Cham, CH

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (72) Lin, Yin-Ku

(54) МАСЛЕНО-ЕКСТРАХИРАН ПРОИЗВОД
 ОД ИНДИГО НАТУРАЛИС И ПОСТАПКА ЗА
 НЕГОВА ПОДГОТОВКА И УПОТРЕБА

(57) 1 Маслено-екстрахиран производ од индиго натуралис кој се добива преку постапка кој опфаќа екстракција на прав од индиго натуралис со масло при загревање, проследено со рафинирање по пат на филтрација, каде што, во споменатата постапка, екстракција на прав од индиго натуралис се врши на температура во опсег од 100 °C до 155 °C. има уште 9 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) A 61K 31/58, A 61P 1/16, 17/02, 9/14

(11) 6240

(21) 2015/647

(30) EP20070109779 07/06/2007 --

(96) 04/06/2008 EP08760508.5

(97) 04/11/2015 EP2160190

(73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.

Viale Shakespeare, 47 00144 Rome, IT

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) FERRARI, Patrizia; BIANCHI, Giuseppe; BERRINO, Liberato; CASCINO, Antonio;

CIPOLLARO, Marilena; FORTE, Amalia and ROSSI, Francesco

(54) ДЕРИВАТИ НА 5БЕТА, 14БЕТА-АНДРОСТАН КОРИСНИ ВО ЛЕКУВАЊЕТО НА ЗАБОЛУВАЊА ПОРАДИ ФИБРОЗА НА ОРГАН

(57) 1 Соединение со формула (I)



кадешто:



симболот - - - претставува единечна или двојна врска; алкил е несупституиран или суспституиран со еден или повеќе NR10R11 или NR10R11 и хидрокси;

Y е кислород или гванидиноимидони кога - - - во позиција 3 е двојна врска; хидрокси;

Y е хидрокси, OR4 или SR4, кога - - - во позиција 3 е единечна врска и може да има алфа или бета конфигурација; R8, R9 се независно водород; метил; C2-C6 алкил од C3-C6 алкенил, овие алкил и алкенил групи се несупституирани или супституирани со еден или повеќе NR10R11, или NR10R11 и хидрокси, или R8 и R9 земени заедно со азотниот атом формира несупституиран или супституиран заситен или незаситен пента- или хекса-монохетероцикличен прстен, којшто опционално содржи друг хетероатом избран од кислород или сулфур или азот; или R8 е водород и R9 е амидино; или NR8R9 претставува пропаргиламино,

R е несупституиран или супституиран 3-фурил или 4-пириданизил група; R10, R11 се независно водород, C1-C6 алкил, или R10 and R11, земени заедно со азотниот формира несупституиран или супституиран заситен или незаситен пента- или хекса-монохетероцикличен прстен за превенција или лекување на болест поради фиброза на орган избран од групата којашто се состои од фиброза на бубрег; фиброза на срце; фиброза на панкреас; фиброза на бели дробови ; фиброза на васкуларен сад; фиброза на коскена срж, фиброза на црн дроб; или фиброза на орган поради системска склероза.

R1 е водород; метил; етил или n-пропил супституиран со OH или NR5R6;

R2 е водород или заедно со R3 е врска на оксиран прстен;


R3 е водород или заедно со R2 е врска на оксиран прстен;

R4 е водород; метил; C2-C6 алкил од C3-C6 алкенил или C2-C6 ацил, овие алкил, алкенил и ацил групи се несупституирани или супституирани со квартенарна амониум група или една или повеќе OR7, NR8R9, формил, амидино, гванидиноимино или со NR8R9 и хидрокси;

R5, R6 се независно водород; метил; C2-C6 алкил несупституирани или супституирани со еден NR10R11, или NR10R11 и хидрокси, или R5 и R6 земени заедно со азотниот атом формира несупституиран или супституиран заситен или незаситен пента- или хекса-монохетероцикличен прстен, којшто опционално содржи друг хетероатом избран од кислород или сулфур или азот;

има уште 12 патентни барања.


Слика 1 (А) Неповреден МНС каротид



Слика 1 (В) Повреден МНС каротид добиен 30 дена по операција: носач (Метоцел 0.5%) орален третман



Слика 1 (С) Повреден МНС каротид добиен 30 дена по операција: орален третман со Ростафуроксин (100µg/kg)



(51) С 07D 213/81, А 61К 31/4412, А 61Р 31/10

(11) 6241

(13) Т1

(21) 2015/648

(22) 27/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) US201161488842P 23/05/2011 US

(96) 23/05/2012 EP12724507.4

(97) 30/09/2015 EP2714661

(73) Janssen Pharmaceutica, N.V.

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) CHAKRAVARTY, Devraj; SHOOK, Brian;


XU, Guozhang; ZHANG, Rui; KREUTTER,

Kevin; POWELL, Mark; SONG, Fengbin; YANG,

Shyh-ming and ZHAO, Bao-ping

(54) ДЕРИВАТИ НА ПИКОЛИНАМИДО - ПРОПАНСКА КИСЕЛИНА КОРИСНИ КАКО ГЛУКАГОН РЕЦЕПТОРСКИ АНТАГОНИСТИ

(57) 1 Соединение со формула (I)



кадешто

L1 е избран од групата којашто се состои од-CH2-, -CH(CH3)- и -C(O)-; а е цел број од 0 до 3;



секој R1 е независно избран од групата којашто се состои од халоген, хидрокси, цијано, C1-4 алкил, флуориниран C1-4 алкил, C2-4 алкенил, C1-4 алкокси, флуориниран C1-4 алкокси, -SO2-(C1-2 алкил), -C(O)-C1-2 алкил, фенил, C3-6 циклоалкил и C5-6 суалоалкенил; в е цел број од 0 до 3; секој R2 е независно избран од групата којашто се состои од халоген, цијано, C1-4 алкил, флуориниран C1-4 алкил, C1-4

алкокси и флуориниран C1-4 алкокси; с е цел број од 0 до 4; секој R3 е независно избран од групата којашто се состои од халоген, цијано, нитро, C1-4 алкил, флуориниран C1-4 алкил, C1-4 алкокси, флуориниран C1-4 алкокси и -C(O)-C1-2 алкил; или негова фармацевтски прифатлива сол. има уште 18 патентни барања.

(51) **A 61K 35/64, 38/05, A 61P 25/20**

(11) **6242**

(13) T1

(21) **2015/649**

(22) 27/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) GR20110008343 18/05/2011 GB

(96) 16/05/2012 EP12723520.8

(97) 30/09/2015 EP2709638

(73) **Benenox Limited**

8 Walker Street Edinburgh EH3 7LH, GB

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **MCINNES, Mike**

(54) **СОСТАВ НА МЕД СО L-АЛАНИЛ-L-ГЛУТАМИН**

(57) 1 Состав којшто содржи мед и L-аланил-L-глутамин.

има уште 14 патентни барања.

(51) **C 12Q 1/68**

(11) **6243**

(13) T1

(21) **2015/650**

(22) 30/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) US201113080616 05/04/2011 US and

US321124P 05/04/2010 US

(96) 05/04/2011 EP11766613.1

(97) 02/09/2015 EP2556171

(73) **Prognosis Biosciences, Inc.**

La Jolla, CA 92037, US

(74) **ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО**

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) **СНЕЕ, Mark, S.**

(54) **ПРОСТОРНО КОДИРАНИ БИОЛОШКИ АНАЛИЗИ**

(57) 1 Метод за одредување на просторни обрасци за избилство или за активност или и за двете на повеќекратните

нуклеинскокиселински таргети на повеќе места во еден примечок, кој што ги опфаќа следните чекори:

обезбедување примерок прицврстен за подлога;

доставување на олигонуклеотидни сонди за повеќекратни нуклеинскокиселински

таргети на повеќето места во примерокот; овозможување на олигонуклеотидните сонди

да се хибридизираат со нуклеинскокиселинските таргети;

миење на нехибридизирани олигонуклеотидни сонди од примерокот;


доставување на кодирачки средства до локациите на повеќето места во примерокот

според познат просторен образец, при што најмалку два кодирачки агенси се достапни до секое од повеќето места и комбинацијата

од кодирачките агенци доставени до секое место е различна; впарување на кодирачките агенци со олигонуклеотидните сонди хибридувани со нуклеинскокиселинските таргети за да се формираат кодирани сонди; одредување на целата или на дел од една

низа од кодираните сонди; и поврзување на изобилството или активноста или на двете од повеќекратните био-лошки таргети на локациите на повеќето места во примерокот.

има уште 14 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) С 07D 215/227, А 61К 31/47, А 61Р 31/00, С 07D 215/12, 401/04, 401/06, 401/12, 401/14, 405/06, 405/12, 413/06, 417/06

(11) 6245

(13) Т1

(21) 2015/651

(22) 30/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) EP05106962 28/07/2005 --

(96) 26/07/2006 EP06777972.8

(97) 09/09/2015 EP1912948



(73) **Janssen Pharmaceutica, NV**
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
, BE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) GUILLEMONT, J.E.G., ; LANÇOIS, D.F.A., ; PASQUIER, E.T.J.; ANDRIES, K.J.L.M., and KOUL, Anil,

(54) **АНТИБАКТЕРИСКИ ДЕРИВАТИ НА ХИНОЛИН**

(57) 1 Соединение според општата формула (Ia) или Формула (Ib):





негова фармацевтски прифатлива киселинска или базна адитивна сол, негов кватернарен амин, негова стереохемиска изомерна форма, негова таутомерна форма или негова N-оксидна форма, назначено со тоа,

што: p е цел број еднаков на нула, 1, 2, 3 или 4; q е цел број еднаков на 1, 2 или 3; Z е радикал одбран од формулите:

R_1 е циано, хало, алкил, халоалкил, хидрокси, алкилокси, алкилтио, алкилоксиалкил, алкилтиоалкил, арилалкил, ди(арил)алкил, арил или Het; R_2 е водород, алкилокси, арил, арилокси, хидрокси, меркапто, алкилоксиалкилокси, алкилтио, моно или ди(алкил)амино, пиролидино или радикал со формула

назначено со тоа, што Y е CH_2 , O, S, NH или N-алкил;

R_3 е алкил, арилалкил, арил, моно- или ди-алкиламиноалкил, Het или Het-алкил; R_4 и R_5 секое независно е водород; алкил; алкилоксиалкил; арилалкил; Het-алкил; моно- или диалкиламиноалкил; Het; или арил; или R_4 и R_5 заедно со азотниот атом на кој тие се прикачени формираат радикал одбран од групата составена од пиролидино, пиперидино, пиперазино, морфолино, 4-тиоморфолино, 2,3-дихидроизоиндол-1-ил, тиазолидин-3-ил, 1,2,3,6-тетрахидро-пиридил, 1,4-диазациклохептил, 1-аза-4-оксациклохептил, 1,2,3,4-тетрахидроизохинолин-2-ил, 2H-пиролил, пиролинил, пиролил, имидазолидинил, пиразолидинил, 2-имидазолинил, 2-пиразолинил, имидазолил, пиразолил, триазолил, пиридинил, пиридазинил, пиримидинил, пиразинил и триазинил, опционално супституирани со еден или повеќе супституенти, секој супституент независно одбран од алкил, халоалкил, хало,

арилалкил, хидрокси, алкилокси, amino, моно- или диалкиламино, алкилтио, алкилоксиалкил, алкилтиоалкил, арил, пиридил или пиримидинил; R_6 е арил или Het; R_7 е водород, хало, алкил, арил или Het; R_8 е праволиниски или разгранет заситен јаглеводороден радикал што има 1 до 6 јаглеродни атоми; R_9 е водород или алкил; R_{10} е оксо; и X е $-CH_2-$ или $-CO-$; алкил е праволиниски или разгранет заситен јаглеводороден радикал што има 1 до 6 јаглеродни атоми; или е цикличен заситен јаглеводороден радикал што има 3 до 6 јаглеродни атоми; или е цикличен заситен јаглеводороден радикал што има 3 до 6 јаглеродни атоми прикачени на праволиниски или разгранет заситен јаглеводороден радикал што има 1 до 6 јаглеродни атоми; назначено со тоа, што секој јаглероден атом може да е опционално супституиран со циано, хидрокси, алкилокси или оксо; арил е хомоцикл одбран од фенил, нафтил, аценафтил или тетрахидронафтил, секое е опционално супституирано со 1, 2 или 3 супституенти, секој супституент е независно одбран од хидрокси, хало, циано, нитро, amino, моно- или диалкиламино, алкил, халоалкил, алкилокси, карбоксил, алкилоксикарбонил, аминокарбонил, морфолинил или моно- или диалкиламинокарбонил; Het е моноцикличен хетероцикл одбран од N-феноксипиперидинил, пиперидинил, пиролил, пиразолил, имидазолил, фуранил, тиенил, оксазолил, изоксазолил, тиазолил, изотиазолил, пиридинил, пиримидинил, пиразинил или пиридазинил; или бицикличен хетероцикл одбран од хинолинил, хиноксалинил, индолил, бензимидазолил, бензоксазолил, бензизоксазолил,

бензотиазолил, бензизотиазолил, бензофуранил, бензотиенил, 2,3-дихидробензо[1,4]диоксинил или бензо[1,3]диоксолил; секој моноцикличен и бицикличен хетероцикл е опционално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти, секој супституент независно одбран од хало, хидрокси, алкил или алкилокси; хало е супституент одбран од флуоро, хлоро, бромо или јодо; и халоалкил е праволиниски или разгранет заситен јаглеродороден радикал што има 1

до 6 јаглеродни атоми или цикличен заситен јаглеродороден радикал што има 3 до 6 јаглеродни атоми или цикличен заситен јаглеродороден радикал што има 3 до 6 јаглеродни атоми прикачени на праволиниски или разгранет заситен јаглеродороден радикал што има 1 до 6 јаглеродни атоми; назначено со тоа, што еден или повеќе јаглеродни атоми се супституирани со еден или повеќе хало атоми. има уште 10 патентни барања.

(51) **A 61K 31/4965, A 61P 25/00, C 07D 241/20**

(11) **6244**

(13) T1

(21) **2015/653**

(22) 30/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) JP2008162638 23/06/2008 JP

(96) 22/06/2009 EP09770106.4

(97) 21/10/2015 EP2292231

(73) **Nippon Shinyaku Co., Ltd.**

14, Kisshoin Nishinosho Monguchicho Minami-ku Kyoto-shi Kyoto 601-8550, JP

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ


ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) KUWANO, Keiichi

(54) **ТЕРАПЕВТСКО СРЕДСТВО ЗА СТЕНОЗА НА СПИНАЛНИОТ КАНАЛ**

(57) 1 Средство кое се користи за третирање на стеноза на спиналниот канал, назначено со тоа, што содржи 2-{4-[N-(5,6-дифенилпиразин-2-ил)-N-изопропил-амино]бутилокси}оцетна киселина или 2-{4-[N-(5,6-дифенилпиразин-2-ил)-N-изопропил-амино]бутилокси}-N-(метилсулфонил)ацетамид, или негова фармацевтски прифатлива сол, како активна состојка. има уште 2 патентни барања.

СЛИКА 1



(51) **A 61K 31/198, 31/519, C 07D 487/04**(11) **6236**

(13) T1

(21) **2015/654**

(22) 30/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) US20060860840P 22/11/2006 US

(96) 19/11/2007 EP12158715.8

(97) 28/10/2015 EP2497470


(73) **Incyte Holdings Corporation****1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, US**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Yao, Wenqing; Zhuo, Jincong; Zhang, Colin; Metcalf, Brian; Xu, Meizhong; He, Chunhong; Qian, Ding-quan; Burns, David M. and Li, Yunlong

(54) ИМИДАЗОТРИАЗИНИ И ИМИДАЗОПИРИМИДИНИ КАКО КИНАЗНИ ИНХИБИТОРИ

(57) 1 Соединение со Формула I:



или негова фармацевтски прифатлива сол или пролек, кадешто:

A е N;

Cy1 е арил, хетероарил, циклоалкил или

хетероциклоалкил, секој опционално е

супституиран со 1, 2, 3, 4, или 5 -W'-X'-Y'-Z';

Cy2 е арил, хетероарил, циклоалкил или

хетероциклоалкил, секој опционално е

супституиран со 1, 2, 3, 4, или 5 -W'-X'-Y'-Z';

L1 е (CR4R5)m;

L2 е (CR7R8)r, (CR7R8)s-(циклоалкилен)-

(CR7R8)t, (CR7R8)s-(арилен)-(CR7R8)t,

(CR7R8)s-(хетероциклоалкилен)-(CR7R8)t,

(CR7R8)s-(хетероарилен)-(CR7R8)t,

(CR7R8)sO(CR7R8)t, (CR7R8)sS(CR7R8)t,

(CR7R8)sC(O)(CR7R8)t,

(CR7R8)sC(O)NR9(CR7R8)t,

(CR7R8)sC(O)O(CR7R8)t,

(CR7R8)sOC(O)(CR7R8)t,

(CR7R8)sOC(O)NR9(CR7R8)t,

(CR7R8)sNR9(CR7R8)t,

(CR7R8)sNR9C(O)NR9(CR7R8)t,

(CR7R8)sS(O)(CR7R8)t,

(CR7R8)sS(O)NR7(CR8R9)t,

(CR7R8)sS(O)2(CR7R8)t,

(CR7R8)sS(O)2NR9(CR7R8)t, кадешто

споменатиот циклоалкилен, арилен,

хетероциклоалкилен или хетероарилен е

опционално супституиран со 1, 2, или 3

супституенти независно избрани од Cy4,

хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6

алкинил, C1-6 халоалкил, халосулфанил, CN,

NO2, N3, ORa1, SRa1, C(O)Rb1,

C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1,

OC(O)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1,

NRc1C(O)NRc1Rd1, NRc1C(O)ORa1,

C(=NRg)NRc1Rd1, NRc1C(=NRg)NRc1Rd1,

P(Rf1)2, P(ORe1)2, P(O)Re1Rf1,

P(O)ORe1ORf1, S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1,

S(O)2Rb1, NRc1S(O)2Rb1, и S(O)2NRc1Rd1;

R1 е H или -W'-X'-Y'-Z";

R2 е H, хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6

алкинил, C1-6 халоалкил, CN, NO2, ORA,

SRA, C(O)RB, C(O)NRCRD, C(O)ORA,

OC(O)RB, OC(O)NRCRD, NRCRD,


NRCC(O)RB, NRCC(O)NRCRD, NRCC(O)ORA,

S(O)RB, S(O)NRCRD, S(O)2RB, NRCS(O)2RB,

или S(O)2NRCRD; или

R2 и -L2-Cy2 се поврзани заедно за да

формира група со формула:



кадешто прстен B е фузиран арил или

фузиран хетероарил прстен, секој

опционално супституиран со 1, 2, или 3 -W'-

X'-Y'-Z';

R4 е Н; амино, C1-6 алкиламино, и C2-8
 R5 е избран од Н, хало, ОН, C1-6 алкил, и диалкиламино;
 циклоалкил; Y, Y', и Y'' се независно отсутен или независно
 или R4 и R5 заедно со С атом кон којшто тие избран од C1-6 алкилен, C2-6 алкенилен, C2-
 се сврзани формира 3, 4, 5, 6, или 7-член 6 алкинилен, O, S, NRh, CO, COO, CONRh,
 циклоалкил; SO, SO₂, SONRh, и NRhCONRi, кадешто секој
 R7 и R8 се независно избрани од Н, хало, од C1-6 алкилен, C2-6 алкенилен, и C2-6
 ОН, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, алкинилен е опционално супституиран со 1, 2
 C1-6 алкокси, C1-6 халоалкил, CN, и NO₂; или 3 супституенти независно избран од
 или R7 и R8 заедно со С атом кон којшто тие хало, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, ОН, C1-6
 се сврзани формира 3, 4, 5, 6, или 7-член алкокси, C1-6 халоалкокси, амино, C1-6
 циклоалкил или хетероциклоалкил прстен, алкиламино, и C2-8 диалкиламино;
 секој опционално супституиран со 1, 2, или 3 Z, Z' и Z'' се независно избран од Н, хало, C1-
 супституент независно избран од хало, ОН, 6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6
 C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, халосулфанил, CN, NO₂, N₃,
 алкокси, C1-6 халоалкил, CN, и NO₂; OR₃₂, SR₃₂, C(O)Rb₂, C(O)NRc₂Rd₂,
 R9 е Н, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, или C2-6 C(O)ORa₂, OC(O)Rb₂, OC(O)NRc₂Rd₂,
 алкинил; NRc₂Rd₂, NRc₂C(O)Rb₂, NRc₂C(O)NRc₂Rd₂,
 W, W', и W'' се независно отсутен или NRc₂C(O)ORa₂, C(=NRg)NRc₂Rd₂,
 независно избран од C1-6 алкилен, C2-6 NRc₂C(=NRg)NRc₂Rd₂, P(Rf₂)₂, P(ORe₂)₂,
 алкенилен, C2-6 алкинилен, O, S, NRh, CO, P(O)Re₂Rf₂, P(O)ORe₂OR₁₂, S(O)Rb₂,
 COO, CONRh, SO, SO₂, SONRh и NRhCONRi, S(O)NRc₂Rd₂, S(O)2Rb₂, NRc₂S(O)2Rb₂,
 кадешто секој од C1-6 алкилен, C2-6 S(O)2NRc₂Rd₂, арил, циклоалкил,
 алкенилен, и C2-6 алкинилен е опционално хетероарил и хетероциклоалкил, кадешто
 супституиран со 1, 2 или 3 супституенти споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6
 независно избран од хало, C1-6 алкил, C1-6 алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил, и
 халоалкил, ОН, C1-6 алкокси, C1-6 хетероциклоалкил се опционално
 халоалкокси, амино, C 1-6 алкиламино, и C2- супституиран со 1, 2, 3, 4 или 5 супституенти
 8 диалкиламино; независно избран од хало, C1-6 алкил, C2-6
 X, X', и X'' се независно отсутен или независно алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил,
 избран од C1-6 алкилен, C2-6 алкенилен, C2- халосулфанил, CN, NO₂, N₃, OR₃₂, SR₃₂,
 6 алкинилен, арилен, циклоалкилен, C(O)Rb₂, C(O)NRc₂Rd₂, C(O)ORa₂,
 хетероарилен и хетероциклоалкилен, OC(O)Rb₂, OC(O)NRc₂Rd₂, NRc₂Rd₂,
 кадешто секој од C1-6 алкилен, C2-6 NRc₂C(O)Rb₂, NRc₂C(O)NRc₂Rd₂,
 алкенилен, C2-6 алкинилен, арилен, NRc₂C(O)ORa₂, C(=NRg)NRc₂Rd₂,
 циклоалкилен, хетероарилен и NRc₂C(=NRg)NRc₂Rd₂, P(Rf₂)₂, p(ORe₂)₂,
 и хетероциклоалкилен е опционално P(O)Re₂Rf₂, P(O)ORe₂ORf₂, S(O)Rb₂,
 супституиран со 1, 2 или 3 супституенти S(O)NRc₂Rd₂, S(O)2Rb₂, NRc₂S(O)2Rb₂, и
 независно избран од хало, CN, NO₂, ОН, C1-6 S(O)2NRc₂Rd₂;
 алкил, C1-6 халоалкил, C2-8 алкоксиалкил, кадешто два соседни -W-X-Y-Z, заедно со
 C1-6 алкокси, C1-6 халоалкокси, C2-8 атомите кон којшто тие се сврзани,
 алкоксиалкокси, циклоалкил, опционално формира фузиран 4-20 член
 хетероциклоалкил, C(O)ORj, C(O)NRhRi, циклоалкил прстен или фузиран 4-20 член



хетероциклоалкил прстен, секој опционално супституиран со 1, 2, или 3 супституенти независно избрани од хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, халосулфанил, CN, NO₂, ORa₃, SRa₃, C(O)Rb₃, C(O)NRc3Rd₃, C(O)ORa₃, OC(O)Rb₃, OC(O)NRc3Rd₃, NRc3Rd₃, NRc3C(O)Rb₃, NRc3C(O)NRc3Rd₃, NRc3C(O)ORa₃, C(=NRg)NRc3Rd₃, NRc3C(=NRg)NRc3Rd₃, S(O)Rb₃, S(O)NRc3Rd₃, S(O)2Rb₃, NRc3S(O)2Rb₃, S(O)2NRc3Rd₃, арил, циклоалкил, хетероарил, и хетероциклоалкил; кадешто два соседни -W'-X'-Y'-Z', заедно со атомите кон којшто тие се сврзани, опционално формира фузиран 4-20 член циклоалкил прстен или фузиран 4-20 член хетероциклоалкил прстен, секој опционално супституиран со 1, 2, или 3 супституенти независно избран од хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, халосулфанил, CN, NO₂, ORa₃, SRa₃, C(O)Rb₃, C(O)NRc3Rd₃, C(O)ORa₃, OC(O)Rb₃, OC(O)NRc3Rd₃, NRc3Rd₃, NRc3C(O)Rb₃, NRc3C(O)NRc3Ra₃, NRc3C(O)ORa₃, C(=NRg)NRc3Ra₃, NRc3C(=NRg)NRc3Ra₃, S(O)Rb₃, S(O)NRc3Rd₃, S(O)2Rb₃, NRc3S(O)2Rb₃, S(O)2NRc3Rd₃, арил, циклоалкил, хетероарил и хетероциклоалкил; Су₄ е избран од арил, циклоалкил, хетероарил, и хетероциклоалкил, секој опционално супституиран со 1, 2, 3, 4, или 5 супституенти независно избран од хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, халосулфанил, CN, NO₂, N₃, ORa₄, SRa₄, C(O)Rb₄, C(O)NRc4Rd₄, C(O)ORa₄, OC(O)Rb₄, OC(O)NRc4Rd₄, NRc4Rd₄, NRc4C(O)Rb₄, NRc4C(O)NRc4Rd₄, NRc4C(O)ORa₄, C(=NRg)NRc4Rd₄, NRc4C(=NRg)NRc4Rd₄, P(Rf₄)₂, P(OR₄)₂, P(O)Re4Rf₄, P(O)ORe4ORf₄, S(O)Rb₄, S(O)NRc4Rd₄, S(O)2Rb₄, NRc4S(O)2Rb₄, и

S(O)2NRc4Rd₄; RA е H, C1-4 алкил, C2-4 алкенил, C2-4 алкинил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арил, или хетероарил кадешто споменатиот C1-4 алкил, C2-4 алкенил, C2-4 алкинил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арил или хетероарил е опционално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти независно избран од OH, CN, amino, хало и C1-4 алкил; RB е H, C1-4 алкил, C2-4 алкенил, C2-4 алкинил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арил или хетероарил кадешто споменатиот C1-4 алкил, C2-4 алкенил, или C2-4 алкинил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арил, или хетероарил е опционално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти независно избран од OH, CN, amino, хало, и C1-4 алкил; RC и RD се независно избран од H, C1-4 алкил, C2-4 алкенил или C2-4 алкинил, кадешто споменатиот C1-4 алкил, C2-4 алкенил, или C2-4 алкинил, е опционално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти независно избран од OH, CN, amino, хало и C1-4 алкил; или RC и RD заедно со N атом кон којшто тие се сврзани формира 4-, 5-, 6- или 7-член хетероциклоалкил група или хетероарил група, секој опционално супституиран со 1, 2, или 3 супституенти независно избран од OH, CN, amino, хало и C1-4 алкил; Ra, Ra₁, Ra₂, Ra₃, и Ra₄ се независно избрани од H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил, хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил, и хетерозиклоалкилалкил, кадешто спомеантиот C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил, хетероарилалкил, хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил или хетероциклоалкилалкил е опционално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти

независимо избран од ОН, CN, amino, halo, C1-6alkil, C1-6alkoksi, C1-6haloalkil и C1-6 haloalkoksi; Rb, Rb1, Rb2, Rb3 и Rb4 се независимо избрани од Н, C1-6 alkil, C1-6 haloalkil, C2-6 alkencil, C2-6 alkinil, aril, cikloalkil, heteroaril, heterocikloalkil, arilalkil, heteroarilalkil, cikloalkilalkil, и heterocikloalkilalkil, кадешто споменатиот C1-6 alkil, C1-6 haloalkil, C2-6 alkencil, C2-6 alkinil, aril, cikloalkil, heteroaril, heterocikloalkil, arilalkil, heteroarilalkil, cikloalkilalkil, или heterocikloalkilalkil е опционално супституиран со 1, 2, или 3 супституенти независимо избран од ОН, CN, amino, halo, C1-6 alkil, C1-6 alkoksi, C1-6 haloalkil, и C1-6 haloalkoksi; Rc и Rd се независимо избрани од Н, C1-10 alkil, C1-6 haloalkil, C2-6 alkencil, C2-6 alkinil, aril, heteroaril, cikloalkil, heterocikloalkil, arilalkil, heteroarilalkil, cikloalkilalkil или heterocikloalkilalkil, кадешто споменатиот C1-10 alkil, C1-6 haloalkil, C2-6 alkencil, C2-6 alkinil, aril, heteroaril, cikloalkil, heterocikloalkil, arilalkil, heteroarilalkil, cikloalkilalkil или heterocikloalkilalkil е опционално супституиран со 1, 2, или 3 супституенти независимо избран од ОН, CN, amino, halo, C1-6 alkil, C1-6 alkoksi, C1-6 haloalkil, и C1-6 haloalkoksi; или Rc и Rd заедно со N атомот кон којшто тие се сврзани формира 4-, 5-, 6- или 7-член heterocikloalkil група или heteroaril група, секој опционално супституиран со 1, 2, или 3 супституенти независимо избран од ОН, CN, amino, halo, C1-6alkil, C1-6alkoksi, C1-6haloalkil, и C1-6 haloalkoksi; Rc1 и Rd1 се независимо избран од Н, C1-10

alkil, C1-6 haloalkil, C2-6 alkencil, C2-6 alkinil, aril, heteroaril, cikloalkil, heterocikloalkil, arilalkil, heteroarilalkil, cikloalkilalkil or heterocikloalkilalkil, кадешто во споменатиот C1-10 alkil, C1-6 haloalkil, C2-6 alkencil, C2-6 alkinil, aril, heteroaril, cikloalkil, heterocikloalkil, arilalkil, heteroarilalkil, cikloalkilalkil или heterocikloalkilalkil е опционално супституиран со 1, 2, или 3 супституенти независимо избран од ОН, CN, amino, halo, C1-6 alkil, C1-6alkoksi, C1-6haloalkil, и C1-6haloalkoksi; или Rc1 и Rd1 заедно со N атомот кон којшто тие се сврзани формира 4-, 5-, 6- или 7-член heterocikloalkil група или heteroaril група, секој опционално супституиран со 1, 2, или 3 супституенти независимо избран од ОН, CN, amino, halo, C1-6alkil, C1-6alkoksi, C1-6haloalkil, и C1-6 haloalkoksi; Rc2 и Rd2 се независимо избрани од Н, C1-10 alkil, C1-6 haloalkil, C2-6 alkencil, C2-6 alkinil, aril, heteroaril, cikloalkil, heterocikloalkil, arilalkil, heteroarilalkil, cikloalkilalkil, heterocikloalkilalkil, arilcikloalkil, arilheterocikloalkil, arilheteroaril, биарил, heteroarilcikloalkil, heteroarilheterocikloalkil, heteroarilaril и бихeteroaril, кадешто споменатиот C1-10 alkil, C1-6 haloalkil, C2-6 alkencil, C2-6 alkinil, aril, heteroaril, cikloalkil, heterocikloalkil, arilalkil, heteroarilalkil, cikloalkilalkil, heterocikloalkilalkil, arilcikloalkil, arilheterocikloalkil, arilheteroaril, биарил, heteroarilcikloalkil, heteroarilaril и бихeteroaril се секој опционално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти



независно избран од ОН, CN, amino, хало, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 халоалкил, C1-6 халоалкокси, хидроксиалкил, цијаноалкил, арил, хетероарил, C(O)ORa4, C(O)Rb4, S(O)2Rb3, алкоксиалкил, и алкоксиалкокси; или Rc2 и Rd2 заедно со N атом кон којшто тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6- или 7-член хетероциклоалкил група или хетероарил група, секој опционално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти независно избран од ОН, CN, amino, хало, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 халоалкил, C1-6 халоалкокси, хидроксиалкил, цијаноалкил, арил, хетероарил, C(O)ORa4, C(O)Rb4, S(O)2Rb3, алкоксиалкил и алкоксиалкокси; Rc3 и Rd3 се независно избрани од H, C1-10 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил или хетероциклоалкилалкил, каде што споменатиот C1-10 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, хетероарилалкил, арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил или хетероциклоалкилалкил е опционално супституиран со 1, 2, или 3 супституенти независно избран од ОН, CN, amino, хало, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 халоалкил, и C1-6 халоалкокси; или Rc3 и Rd3 заедно со N атом кон којшто тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6- или 7-член хетероциклоалкил група или хетероарил група, секој опционално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти независно избран од ОН, CN, amino, хало, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 халоалкил и C1-6 халоалкокси; Rc4 и Rd4 се независно избрани од H, C1-10 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил или хетероциклоалкилалкил,

хетероарилалкил, циклоалкилалкил или хетероциклоалкилалкил, каде што споменатиот C1-10 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил или хетероциклоалкилалкил е опционално супституиран со 1, 2, или 3 супституенти независно избран од ОН, CN, amino, хало, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 халоалкил и C1-6 халоалкокси; или Rc4 и Rd4 заедно со N атом кон којшто тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6- или 7-член хетероциклоалкил група или хетероарил група, секој опционално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти независно избран од ОН, CN, amino, хало, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 халоалкил и C1-6 халоалкокси; Re, Re1, Re2, и Re4 се независно избрани од H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, (C1-6 алкокси)-C1-6 алкил, C2-6 алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил, хетероциклоалкил, арилалкил, циклоалкилалкил, хетероарилалкил, и хетероциклоалкилалкил; Rf, Rf1, Rf2 и Rf4 се независно избрани од H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил и хетероциклоалкил; Rg е H, CN, и NO2; Rh и Ri се независно избрани од H и C1-6 алкил; Rj е H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил, хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил, или хетероциклоалкилалкил; m е 1, или 2; r е 0, 1, 2, 3, 4, 5, или 6; s е 0, 1, 2, 3, или 4; и t е 0, 1, 2, 3 или 4. има уште 26 патентни барања.

(51) **C 07D 471/10, A 61K 31/435, 31/4747, 31/497, 31/506, 31/53, 45/06, A 61P 3/04, 3/10, C 07D 491/056, 513/04, 519/00**

(11) **6235**

(13) T1

(21) **2015/655**

(22) 30/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) US20100315522P 19/03/2010 US and US20110444401P 18/02/2011 US

(96) 11/03/2011 EP11713083.1

(97) 04/11/2015 EP2547679

(73) **Pfizer Inc.**

235 East 42nd Street New York, NY 10017, US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) BHATTACHARYA, Samit Kumar; CAMERON, Kimberly O'Keefe; FERNANDO, Dilinie Prasadhini; KUNG, Daniel Wei-Shung; LONDREGAN, Allyn Timothy; MCCLURE, Kim Francis and SIMILA, Suvu Tuula Marjukka

(54) **ДЕРИВАТИ НА 2,3 ДИХИДРО-1Н-ИНДЕН-1-ИЛ-2,7-ДИАЗАСПИРО[3.6]НОНАН И НИВНА УПОТРЕБА КАКО АГОНИСТИ ИЛИ ИНВЕРЗНИ АГОНИСТИ НА ГРЕЛИНСКИОТ РЕЦЕПТОР**

(57) 1 Соединение со формула (I)



кадешто:

R1 е -L1-R1', фенил или 5- до 6-член хетероарил којшто содржи 1 до 4 хетероатоми секој независно избрани од N, O, или S, кадешто споменатиот фенил или споменатиот 5-до 6-член хетероарил е опционално фузиран за (C4-C7)циклоалкил, (C5-C6)циклоалкенил, фенил, заситен или делумно незаситен 5- до 6-член хетероцикпил којшто содржи 1 до 4

хетероатоми секој независно избран од N, O или S, илиа 5- до 6-член хетероарил којшто содржи

1 до 4 хетероатоми секој независно избран од N, O, или S, кадешто споменатиот опционално фузиран фенил и споменатиот опционално фузиран 5- до 6-член хетероарил е опционално супституиран со 1 до 3 супституенти избрани од хало, хидрокси, оксо, цијано, (C1-C3)алкил, хало-супституиран

(C1-C3)алкил, (C1-C3)алкокси, хало-супституиран (C1-C3)алкокси, (C1-C3)алкил-S(O)-, (C3-C6)циклоалкил, (C3-C6)циклоалкокси, -(C0-C3)алкилNRxRy, -(C0-C3)алкил-NRxC(O)Ry, и -(C0-C3)алкилC(O)NRxRy;

R1' е фенил или 5- до 6-член хетероарил којшто содржи 1 до 4 хетероатоми секој независно избран од N, O, илиS, кадешто споменатиот фенил илиспоменатиот 5- до 6-член хетероарил е опционално фузиран за (C4-C7)циклоалкил, (C5-C6) циклоалкенил, фенил, заситен или делумно незаситен 5- до 6-член хетероцикпил којшто содржи 1 до 4 хетероатоми секој независно избрани од N, O или S, или 5- до 6-член хетероарил којшто содржи 1 до 4 хетероатоми секој независно избран од N, O, или S, кадешто споменатиот опционално фузиран фенил и споменатиот опционално фузиран 5- до 6-член хетероарил е опционално супституиран со 1 до 3 супституенти избрани од хало, хидрокси, оксо, цијано, (C1-C3)алкил, хало-супституиран (C1-C3)алкил, (C1-C3)алкокси, хало-супституиран (C1-C3)алкокси, (C1-C3)алкил-S(O)n-, (C3-C6)циклоалкил, (C3-C6)суслоалкокси, -(C0-C3)алкилNRxRy, -(C0-C3)алкил-NRxC(O)Ry, и -(C0-C3) алкил C(O)NRxRy;

L1 е O, S, NH, N(C1-C3)алкил или(C1-



(C3)алкилен;
 Ra на секое појавување е избран од водород,
 (C1-C3)алкил и халоген;
 Z, Z1 и Z2 се секој независно N или CH
 опционално супституирани со хало, (C1-
 C3)алкокси или (C1-C3)алкил;
 L е а директна врска, O, S, NH, N(C1-
 C3)алкил или (C1-C3)алкилен;
 R2 е водород, хало, цијано, (C1-C6)алкил,
 (C3-C6)циклоалкил, фенил, заситен или
 делумно незаситен 5- до 6- член
 хетероциклически којшто содржи 1 до 4
 хетероатоми секој независно избран од N, O
 или S, или 5- до 6-член хетероарил којшто
 содржи 1 до 4 хетероатоми секој независно
 избрани од N, O, или S, каде што споменатиот
 (C1-C6)алкил, (C3-C6)циклоалкил, фенил,
 заситен или делумно незаситен 5- до 6-член
 хетероциклически, или 5-до 6-член хетероарил е
 опционално супституиран со 1 до 3
 супституенти независно избрани од групата
 којашто се состои од хало, хидрокси, цијано,
 (C1-C3)алкил, хало-супституиран (C1-

(C3)алкил, (C1-C3)алкокси, хало-супституиран
 (C1-C3)алкокси, (C1-C3)алкил-S(O)n-, (C3-
 C6)циклоалкил, (C3-C6)циклоалкокси, -(C0-
 C3)алкилNRxRy, -(C0-C3)алкилNRxC(O)Ry, и -
 (C0-C3)алкилC(O)NRxRy; под услов кога L е
 O, S, NH или N(C1-C3)алкил тогаш R2 не е
 хало;
 n во секое појавување е независно 0, 1 или 2;
 и
 Rx и Ry во секое појавување се независно
 избрани од водород и
 (C1-C6)алкил каде што споменатиот (C1-
 C6)алкил е опционално прекинат со една или
 две групи независно избрани од NH, N(C1-
 C3)алкил, O
 и S, и е опционално супституиран со 1 до 4
 хало; или Rx и Ry земени заедно се (C2-
 C6)алкилен којшто е опционално прекинат со
 една или две групи независно избрани од NH,
 N(C1-C3)алкил, O и S;
 или негова фармацевтски прифатлива сол.
 има уште 16 патентни барања.

(51) **H 04L 29/06**

(11) **6234**

(13) T1

(21) **2015/656**

(22) 30/11/2015

(45) 31/08/2013

(30) EP20110005796 15/07/2011 --

(96) 16/07/2012 EP12738039.2

(97) 09/09/2015 EP2732598

(73) **Deutsche Telekom AG**

Friedrich-Ebert-Allee 140 53113 Bonn, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) MAURER, Jürgen

(54) **ПОСТАПКА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА
 ВИСОКА ДОСТАПНОСТ НА БЕЗБЕДНА
 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА И
 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА КОЈА СЕ
 СОСТОИ ОД ПОВЕЌЕ ДАЛЕЧИСКИ ЈАЗЛИ**

(57) 1 Метод за унапредување на висока
 достапност во безбедна телекомуникациска
 мрежа (10), телекомуникациската мрежа (10)
 се состои од мноштво на далечински јазли
 (20), еден или множество на понатамошни
 мрежни јазли (40), како и најмалку еден
 безбедносен портал (31), при што секоја од
 мноштво на далечински јазли (20)
 комуницира со еден или со мноштво на
 понатамошно мрежни јазли (40),
 назначена со тоа што, во прв оперативен
 режим на мноштвото на далечински јазли
 (20), за време на нормална работа на барем
 еден безбедносен портал (31), секој од
 мноштвото на далечински јазли (20)
 комуницира со барем еден безбедносен
 портал (31) со помош на безбеден
 комуникациски тунел,

назначена со тоа што, во втор оперативен режим на мноштвото на далечински јазли (20), за време на прекин на безбедниот комуникациски тунел, најмалку еден специфичен далечински јазол (21) од мноштвото на далечински јазли (20) е поврзан на една или на мноштво на натамошни мрежни јазли (40) заобиколувајќи го безбедносниот портал (31), назначена со тоа што, од првиот оперативен режим се префрла во вториот оперативен режим со помош на размена на најмалку прва порака и втора порака помеѓу барем еден

специфичен далечински јазол (21) од мноштвото на далечински јазли (20) и на еден или мноштво на натамошни мрежни јазли (40) со користење на DHCP (Dinamic Host Configuration Protocol) протокол, кадешто првата порака содржи барање од најмалку еден специфичен далечински јазол (21) од мноштвото на далечински јазли (20), а втората порака содржи одговор на првата порака од јазолот за управување на мрежата, при што втората порака содржи лозинка за еднократна употреба. има уште 9 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) A 61K 31/728, 31/722, A 61P 41/00

(11) 6160

(21) 2015/657

(30) KR20080120346 01/12/2008 KR

(96) 25/11/2009 EP09830544.4

(97) 04/11/2015 EP2371371

(73) **Shin Poong Pharmaceutical Co. Ltd. and Postech Academy-industry Foundation**
434-4 Moknae-dong Ansan-shi Gyeonggi-do
425-100, KR and Pohang University of Science and Technology San 31, Hyoja-dong Nam-gu Pohang-si
Gyeongsangbuk-do 790-784, KR

(13) T1

(22) 30/11/2015

(45) 31/08/2013

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) CHO, Il Hwan; HAHN, Sei Kwang;
 HWANG, Eui Jin; SHIN, Jang Sik and YEOM, Junseok

(54) **СОСТАВ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА АДХЕЗИЈА**

(57) 1 Состав за спречување на адхезија којашто содржи хијалуронска киселина и хидроксиетил скроб, кадешто содржината на хидроксиетил скроб е во опсегот од 0.1% од тежината до 2.0% од тежината, базирано на вкупната тежина од составот. има уште 7 патентни барања.

[Сл.1]



(51) **C 07D 277/56, C 07C 211/45, C 07D 417/04**

(11) **6157**

(13) T1

(21) **2015/658**

(22) 01/12/2015

(45) 31/08/2013

(30) EP05107074 29/07/2005 --; EP05107417 11/08/2005 -- and EP06101280 03/02/2006 --

(96) 28/07/2006 EP10187197.8

(97) 23/09/2015 EP2322516

(73) **MEDIVIR AB and Janssen Sciences Ireland UC**

Lunastigen 7 141 44 Huddinge, SE and Eastgate Village, Eastgate Little Island, County Cork, IE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) Raboisson, Pierre Jean-Marie Bernard;

Tahri, Abdellah; De Kock, Herman Augustinus;

Hu, Lili; Vendeville, Sandrine Marie Helene;

Surleraux, Dominique Louis Nestor Ghislain;

Simmen, Kenneth Alan; Nilsson, Karl Magnus;


Samuelsson, Bengt Bertil; Ivanov, Vladimir;

Pelcman, Michael; Belfrage, Anna Karin Gertrud

Linnea; Johansson, Per-Ola Mikael and Rosenquist, Åsa Annica Kristina

(54) **ПОЛУПРОИЗВОДИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ МАКРОЦИКЛИЧНИ ИНХИБИТОРИ НА ХЕПАТИТИС Ц ВИРУС**

(57) 1 Постапка за подготвување на соединение со формулата



што опфаќа затворање на прстенот и дехидрација на соединение со формулата има уште 9 патентни барања.

(51) **A 61K 31/727, A 61P 43/00**

(11) **6158**

(21) **2015/659**

(30) EP11174070 14/07/2011 --

(96) 12/07/2012 EP12735296.1

(97) 09/09/2015 EP2731616

(73) **Universiteit Maastricht and Academisch Ziekenhuis Maastricht**

Minderbroedersberg 4-6 6211 LK Maastricht, NL and P. Debyelaan 25 6229 HX Maastricht, NL

(13) T1

(22) 01/12/2015

(45) 31/08/2013

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) NICOLAES, Gerardus Anna Franciscus; REUTELINGSPERGER, Christiaan Peter Maria and HEMKER, Hendrik, Coenraad

(54) МЕТОДА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ТРЕТМАН НА СЕПСА

(57) 1 Пентасахарид-осиромашен хепарин за употреба во третманот или спречувањето на сепса, SIRS, сериозна сепса или септичен шок.

Нацрт 1



(51) **C 07D 495/04, A 61K 31/495, A 61P 9/00**

(11) **6159**

(21) **2015/660**

(30) GB20110005659 01/04/2011 GB

(96) 29/03/2012 EP12718725.0

(97) 07/10/2015 EP2694518

(73) **Xention Limited**

**Iconix Park London Road Pampisford
Cambridge Cambridgeshire CB22 3EG, GB**

(13) T1

(22) 01/12/2015

(45) 31/08/2013


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) JOHN, Derek Edward and FORD, John

(54) ТИЕНО[2,3-D]ПИРИМИДИН ДЕРИВАТИ И НИВНА УПОТРЕБА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА АРИТМИЈА

(57) 1 Соединение со формула (Ia)



или негов фармацевтски прифатлив естер
или сол.
има уште 12 патентни барања.

(51) **H 04L 29/08, B 60R 25/00, E 05B 49/00, G 06K 19/00, G 07C 9/00, H 04L 29/06**

(11) **6278**

(13) T1

(21) **2015/661**

(22) 01/12/2015

(45) 31/08/2013

(30)

(96) 21/12/2009 EP09180063.1

(97) 02/09/2015 EP2337311

(73) **Deutsche Telekom AG**

Friedrich-Ebert-Allee 140 53113 Bonn, DE

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје


(72) Dr. Marcus Heitmann, Heitmann

(54) **ПОСТАПКА И УРЕД ЗА ИНТЕГРИРАЊЕ
НА МОБИЛНА РАДИО ТЕХНОЛОГИЈА ВО
КЛУЧ И ПРЕДМЕТИ СЛИЧНИ НА КЛУЧ**

(57) 1 Постапката за обезбедување на информации од СИМ-картичка за некој објект кој се отвара со клуч, кој ги опфаќа фазите:
- При отварање на објектот со клуч Обезбедување на информации од СИМ-картичката до објектот и/или компоненти на објектот така што клучот овозможува аутентификација за една или повеќе мрежи;
- Воспоставување врска со една или повеќе информациона мрежи, кои пренесуваат податоци и/или говор преку објектот и/или компоненти на објектот користејќи информации кои се обезбедени на СИМ-картичката.

има уште 17 патентни барања.

СЛИКА 1 : ВОЗМОЖНО ВКЛУЧУВАЊЕ НА SIM ВО ВАРИЈАНТА СО КЛУЧ



(51) **B 25J 13/00, 18/00, 19/00**

(11) **6277**

(13) T1

(21) **2015/663**

(22) 03/12/2015

(45) 31/08/2013

(30) TO20120425 11/05/2012 IT

(96) 10/05/2013 EP13730351.7

(97) 09/09/2015 EP2750839

(73) **DALMEC S.p.A.**

38023 Cles (Trento), IT

(74) Друштво за застапување од областа на

индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) LORENZO, Giovanni

(54) **ИЗБАЛАНСИРАН ПНЕВМАТСКИ**

МАНИПУЛАТОР

(57) 1 Избалансиран пневматски манипулатор, кој што се состои од:

- помошен уред (11) кој што има еден склоп

(13) кој што може да ротира околу вертикалната оска (z);


- подвижен паралелограмен механизам (21) кој што има рачка за вртење (24) сместена во склопот (13) за ротација околу хоризонтална оска на осцилација (x);

- најмалку еден пневматски линеарен активатор (22), кој што дејствува помеѓу склопот кој што ротира (13) и подвижниот паралелограмен механизам (21), и кој што предизвикува рачката (24) да ротира околу оската на осцилација (x);


што се карактеризира со тоа што манипулаторот понатаму се состои од:

- лизгач (23) поврзан со активаторот (22) и кој што е така поставен на ротирачкиот склоп (13) за да може да се лизга со помош на прво праволиниско средство за насочување (30) кое што продолжува во прв даден правец (c);
- второ праволиниско средство за насочување (31), кое што е интегрално со лизгачот (23) и кое што продолжува во втор правец вертикален во однос на првиот правец;


- елемент за покренување (32, 33), поставен на рачката за вртење (24), при што елементот (32, 33) го покренува второто средство за насочување (31).
има уште 6 патентни барања.



СЛИКА 1
(ПРЕТХОДНО РЕШЕНИЕ)



СЛИКА 2
(ПРЕТХОДНО РЕШЕНИЕ)



СЛИКА 3
(ПРЕТХОДНО РЕШЕНИЕ)

(51) **A 61K 9/20, 31/4184, 31/501, 47/12**

(11) **6276**

(21) **2015/664**

(30) EP20110195015 21/12/2011 -- and

EP20120185714 24/09/2012 --

(96) 19/12/2012 EP12813324.6

(97) 25/11/2015 EP2793866

(73) **Novartis Tiergesundheit AG**

Werk Rosental Schwarzwaldallee 215 WRO-1032 4058 Basel, CH

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **GRMAS, Jernej; JERALA-STRUKELJ, Zdenka and REVEN, Sebastjan**

(54) **НОВИ КОМБИНАЦИИ**

(57) 1 Комбинација со фиксна доза која што содржи беназеприл хидрохлорид и пимобендан во сооднос од 2 : 1, во форма на двослојна таблета, каде што слојот беназеприл се состои од 2.5, 5 или 10 mg беназеприл хидрохлорид кои се содржани во форма на пелети, и каде што слојот пимобендан се состои од 1.25, 2.5 или 5 mg пимобендан.

има уште 12 патентни барања.

(51) **C 07D 487/04, A 61K 31/498, A 61P 19/08,**

21/04

(11) **6274**

(13) T1

(21) **2015/665**

(22) 03/12/2015

(45) 31/08/2013

(30) US20060835272P 02/08/2006 US and
US20070921054P 30/03/2007 US

(96) 01/08/2007 EP13151376.4

(97) 14/10/2015 EP2583970

(73) **Cytokinetics, Inc.**

**280 East Grand Avenue South San
Francisco, CA 94080, US**


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Muci, Alex; Finer, Jeffrey T.; Lu, Pu-Ping;
Russell, Alan James; Morgan, Bradley P. and
Morgans, David J., Jr.

(54) **ОДРЕДЕНИ ХЕМИСКИ ЕНТИТЕТИ,
СОСТАВИ И ПОСТАПКИ КОЈШТО
СОДРЖАТ ИМИДАЗОПИРИМИДИНИ**

(57) 1 Најмалку еден хемиски ентитет
избран од соединенија со Формула I и
соединенија со Формула II:



Formula II

и нивни фармацевтски прифатливи соли,
кадешто:

R1 е избран од водород, бром, хлоро,
флуоро, метил, етил, n-пропил, изопропил,
диметиламино, изобутен-1-ил, (Z)-пропен-1-
ил, (E)-пропен-1-ил, пропен-2-ил, винил,
етинил, метокси, етокси, метилсулфанил, и
трифлуорометил;

R4 е H; и
R2 е избран од 3-пентил, 4-хептил, 4-метил-1-
морфолинопентан-2-ил изобутил,
циклохексил, циклопропил, секбутил, терт-
бутил, изопропил, 1-хидроксибутан-2-ил,
тетрахидро-2H-пиран-4-ил, 1-метоксибутан-2-
ил, 1-аминобутан-2-ил, и 1-морфолинобутан-
2-ил.

има уште 6 патентни барања.

(51) **A 61K 9/127, 39/00, C 12N 15/86**

(11) **6273** (13) T1

(21) **2015/666** (22) 03/12/2015

(45) 31/08/2013

(30) US20100361830P 06/07/2010 US and
US20100378837P 31/08/2010 US

(96) 06/07/2011 EP11736500.7

(97) 28/10/2015 EP2590626

(73) **GlaxoSmithKline Biologicals SA
Rue de l'Institut 89 1330 Rixensart, BE**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) GEALL, Andrew

(54) **ЛИПОЗОМИ СО ЛИПИДИ КОИ ИМААТ
ПОВОЛНИ РКА ВРЕДНОСТИ ЗА
ДОСТАВУВАЊЕ НА РНК**

(57) 1 Липозом за *in vivo* (во живо) испорака
на РНА на клетка од 'рбетник, липозомот има
липиден двослој кој енкапулира водено јадро,
каде што: (i) на липидниот двослој се состои
од липиди кој има рКа во опсег од 5,0 до 6,8,
кога се мери како што е опишано во делот "
рКа мерење " од описот; и (ii) на воденото
јадрото вклучува РНА која е кодира
имуноген.

има уште 12 патентни барања.

СИЛКА 1
FIGURE 1



(51) C 08J 11/04, B 29B 17/00, 17/02, 17/04, 7/88, 7/90, B 29C 47/10, C 08J 11/06

(11) 6272

(13) T1

(21) 2015/667

(22) 03/12/2015

(45) 31/08/2013

(30)

(96) 10/11/2011 EP11802177.3

(97) 16/09/2015 EP2760924

(73) Guven, Ali Hakan

Paris Caddesi 16/7 06540 Ankara, TR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Guven, Ali Hakan

**(54) ПОСТАПКА ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ НА
ОТПАДНИ ТЕРМОПЛАСТИЧНИ
МАТЕРИЈАЛИ И КОРИСТЕЊЕ НА ТАКА
РЕЦИКЛИРАНАТА ТЕРМОПЛАСТИКА ВО
ПРОИЗВОДСТВО НА КОМПОЗИТНИ
МАТЕРИЈАЛИ**

(57) 1 Постапка за рециклирање на отпадни пластични материјали и користење на оваа рециклирана пластика во производство на композитни материјал, се состои од чекорите на:

- Пуштање на различни видови на компримирани термопластични отпадни материјали со доведување во машина за отварање на бали (110),

- Доведување на отпадните пластични материјали во единицата за сепарација каде што се врши одвојување од камења, земја, песок и други крупни несоодветни материјали (120),

- Доведување на отпадните пластични материјали во машина за сечење, сечење на отпадниот пластичен материјал во мали парчиња со помош на ножеви со голема брзина, а во исто време перење со инјектирање на вода во машината (130),

- Доведување на отпадните пластични материјали, исечени на мали парчиња, до машина за сепарација на заматена вода и одвојување на исечениот материјал од загадената вода со помош на центрифугалните сили (140),


- Пренесување на отпадните пластични материјали во базен полн со вода, каде што во исто време се испираат остатоците од песок и други тешки материјали кои може да се останати на него (150),

- Пренесување на отпадните пластични материјали во машина за одвојување на органските загадувачи, каде се врши чистење на маслените и други органски туѓи материјали од пластичниот отпаден материјал што не можел да се отстрани во

претходните процеси со помош на центрифугалните сили (160). се карактеризира со тоа што, постапката, исто така, се состои од следните чекори;

- Пренесување на отпадниот пластичен материјал до машината за сепрација на вода и каде се врши издвојување на водата и влагата од материјалот со помош на центрифугалните сили (170),
- Чување на пластичниот отпаден материјал со пренесување во силоси (180),
- Пренесување на отпадните пластични материјали во машина за сушење каде се врши сушење на отпадните пластични материјали со загревање, а во исто време доведување до прашок со прекршување за лесно вовлекување во машини во идните процеси (190),
- Чување на исушениот и прекршен отпаден пластичен материјал со пренесување до силоси за чување (200),
- Пренесување на отпадниот пластичен материјал во хоризонтален реактор (210),
- Загревање на отпаден пластичен материјал во хоризонталниот реактор додека не се истопи под притисок и при температура од 350 ° C (220),
- Додавање на хемиските материјали за боење и зацврснување на отпадниот пластичен материјал кој се топи во хоризонтален реактор, преку единица за странично снабдување(230),
- Додавање на минерални суровини, преку друга странична единица за снабдување во хоризонталниот реактор, на стопениот отпаден пластичен материјал во кој се додадени хемиските материјали за боење и зацврснување (240),
- Натамошно вртење и мешање на стопениот отпаден пластичен материјал со додатоките (250),
- Моментално истурање на растопениот композитен материјал слободно да тече од хоризонталниот реактор во независни разединети калапи пред да се излади ипроследено со ладење под притисок, со компресирање во внатрешноста на калапите, со помош на индивидуални хидраулични преси (260).

СЛИКА 1



(51) A 61K 47/48, A 61P 35/00, C 07D 487/04, 519/00

(11) 6271

(21) 2015/668

(30) US201161547187P 14/10/2011 US

(96) 12/10/2012 EP12780356.7

(97) 16/09/2015 EP2750713

(73) Genentech, Inc. and MedImmune Limited


1 DNA Way South San Francisco, CA 94080, US and Milstein Building Granta Park Cambridge CB21 6GH, GB

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) FLYGARE, John, A.; GUNZNER-TOSTE, Janet, L.; PILLOW, Thomas; HOWARD, Philip, Wilson and MASTERSON, Luke

(54) ПИРОЛОБЕНЗОДИАЗЕПИНИ И КОНЈУГАТИ ОД ИСТИТЕ

(57) 1 Конјугат со формула (A):



испрекинатите линии ја индицираат опционалната присутност на двојната врска

помеѓу C1 and C2 or C2 and C3; R2 е независно избран од H, OH, =O, =CH₂, CN, R, OR, =CH-RD, =C(RD)₂, O-SO₂-R, CO₂R и COR, и опционално понатаму избран од хало или дихало; кадешто RD е независно избран од R, CO₂R, COR, CHO, CO₂H, и хало; R6 и R9 се независно избрани од H, R, OH, OR, SH, SR, NH₂, NHR, NRR', NO₂, Me₃Sn и хало;

R7 е независно избран од H, R, OH, OR, SH, SR, NH₂, NHR, NRR', NO₂, Me₃Sn и хало; Y е избран од единечна врска , и група од формулите A1 или A2: кадешто N покажува каде групата се врзува за N10 од PBD остаток; RL1 и RL2 се независно избрани од H и метил, или заедно со јаглеродниот атом на кој тие се врзани од циклопропиленската група;

СВА претставува агенс кој се врзува за клетка;

Q е независно избран од O, S и NH; R11 е или H, или R или, каде Q е O, SO₃M, каде M е катјон на метал; R и R' се секој независно избрани од опционално супституиран C1-12 алкил, C3-20 хетероциклил и C5-20 арил групи, и опционално во врска со групата NRR', R и R' заедно со атомот на азот на кој тие се закачени од опционално супституиран од 4-, 5-, 6- или 7-член хетероцикличен прстен; кадешто R12, R16, R19 и R17 се како што се дефинирани за R2, R6, R9 и R7 респективно; кадешто R" е C3-12 алкилен група, чиј синџир може да биде прекинат од еден или повеќе хетероатоми, на пр. O, S, N(H), NMe и /или ароматични прстени, на пр. бензен или пиридин, кои прстени се опционално супституирани;

X и X' се независно избрани од O, S и N(H). има уште 29 патентни барања.

(51) **A 61K 31/501, A 61P 25/18, C 07D 401/14, 403/04, 403/14, 405/04, 405/14, 409/04, 409/14, 413/04, 413/14**

(11) **6270**

(13) T1

(21) **2015/669**

(22) 04/12/2015

(45) 31/08/2013

(30) US202207 05/02/2009 US and US213927 30/07/2009 US

(96) 04/02/2010 EP10738857.1

(97) 04/11/2015 EP2393360

(73) **Takeda Pharmaceutical Company Limited**

1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) TANIGUCHI, Takahiko; KAWADA, Akira; KONDO, Mitsuyo; QUINN, John, F.;

KUNITOMO, Jun; YOSHIKAWA, Masato and FUSHIMI, Makoto

(54) **СОЕДИНЕНИЈА НА ПИРИДАЗИНОН**



(51) **C 07D 401/14, A 61K 31/4439, A 61P 35/00**

(11) **6269** (13) T1
(21) **2015/670** (22) 04/12/2015
(45) 31/08/2013

(30) US20100389911P 05/10/2010 US

(96) 29/09/2011 EP11771312.3

(97) 18/11/2015 EP2625175

(73) **Eli Lilly and Company**
Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **DISEROAD, Benjamin Alan**

(54) **КРИСТАЛЕН (R)-(E)-2-(4-(2-(5-(1-(3,5-ДИХЛОРОПИРИДИН-4-ИЛ)ЕТОКСИ)-1Н-ИНДАЗОЛ-3-ИЛ)ВИНИЛ)-1Н-ПИРАЗОЛ-1-ИЛ)ЕТАНОЛ И НЕГОВА УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОР НА FGFR**

(57) 1 Кристален ((R)-(E)-2-(4-(2-(5-(1-(3,5-дихлоропиридин-4-ил)етокси)-1Н-индазол-3-ил)винил)-1Н-пиразол-1-ил)етанол

монохидрат.

има уште 6 патентни барања.

(51) **A 61K 31/426, 9/16, 9/20, 9/24, 9/28, A 61P 25/00, 3/10**

(11) **6260** (13) T1
(21) **2015/671** (22) 07/12/2015
(45) 31/08/2013

(30) US201161434637P 20/01/2011 US

(96) 20/01/2012 EP12736674.8

(97) 09/09/2015 EP2665477

(73) **Bionevia Pharmaceuticals Inc.**
1 Nichols Place Cambridge, MA 02138, US

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **KALOFONOS, Isabel; CARON, Judy and MARTIN-DOYLE, William**

(54) **МОДИФИКОВАНО ОСЛОБОДУВАЧКИ КОМПОЗИЦИИ НА ЕПАЛРЕСТАТ ИЛИ**

НЕГОВИТЕ ДЕРИВАТИ И ПОСТАПКИ ЗА НИВНИ УПОТРЕБИ

(57) 1 Модификувано ослободувачка фармацевтска композиција која опфаќа: епалрестат или негов фармацевтски прифатлив дериват; полимер кој бабри во вода и независен е од рН;

анјонски полимер кој не е базиран врз целулоза а кој бабри во вода; и агенс за подесување на брзина на ослободување базиран на сахарид. има уште 14 патентни барања.

(51) **C 07D 317/44, C 07B 57/00**

(11) **6261** (13) T1
(21) **2015/672** (22) 07/12/2015
(45) 31/08/2013

(30) US201161485691P 13/05/2011 US and

US201161540084P 28/09/2011 US

(96) 11/05/2012 EP12785416.4

(97) 21/10/2015 EP2707363

(73) **AstraZeneca AB**

151 85 Södertälje, SE

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) **MUSIL, Tibor**

(54) **ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА БЕНЗИЛ [(3AS,4R,6S,6AR)-6-ХИДРОКСИ-2,2-ДИМЕТИЛТЕТРАХИДРО-3АН-ЦИКЛОПЕНТА[D][1,3]ДИОКСОЛ]-4-**

ИЛЈКАБРАМАТ И ПОЛУПРОИЗВОДИ ВО ПОСТАПКАТА

(57) 1 Постапка за подготвување бензил [(3aS,4R,6S,6aR)-6-хидрокси-2,2-диметилтетрахидро-3aH-циклопента[d][1,3]диоксол-4-ил]карбамат (VI),

што ги опфаќа чекорите на (а) мешање на соединение со формулата (III), со 0.5 до 0.8 еквиваленти од енантиомерно чиста заштитена аминокиселина одбрана од L-Вос-фенилаланин или L-Вос-леуцин за да се формира диастереоизомерна сол; (б) кристализирање на наведената сол да се испорача заштитена аминокиселинска сол на соединение со формулата (IV), (ц) третирање на заштитената аминокиселинска сол на соединение со формулата (IV) со киселина; и (д) реагирање на производот од ц) со бензил хлороформат во присуство на погодна база, како на пример калиум карбонат. Има уште 9 патентни барања.

(51) **E 02B 3/16**

(11) **6262**

(13) T1

(21) **2015/673**

(22) 07/12/2015

(45) 31/08/2013

(30) IT2011MI00028 14/01/2011 IT

(96) 12/01/2012 EP12700958.7

(97) 09/09/2015 EP2663693

(73) **Carpi Tech B.V.**

Spoorhaven 88 2651 AV Berkel en Rodenrijs, NL

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) SCUERO, Alberto


(54) **МЕТОД И УРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ И ЗАТЕГНУВАЊЕ НА**

ВОДОНЕПРОПУСТЛИВА ПОКРИВКА ЗА ХИДРАУЛИЧНА ИЗВЕДБА ВО РАСТРЕСИТ МАТЕРИЈАЛ

(57) 1 Метод за полагање и затегање на водонепропустлива покривка која се состои од низа геоленти (20) од еластичен растеглив материјал, на површина (12, 13) за хидраулична изведба во растресит материјал, а се состои од следните чекори: ископ на поголем број на раздвоени засебни

ровови (14) кои се простираат во една насока на површината и во почвата (12, 13) од хидрауличната изведба; формирање на пооделните ровови (14) со правилно завршно обработена површина соодветна за контакт со геолентите (20); и полагање на геотраки (20), во несвиткана и контактна состојба со површината (12, 13) на хидрауличната изведба, со преклопување на спротивните краеви на соседните геоленти (20) и стабилизирајќи ги геолентите (20) во рововите (14) со помош на материјал за стабилизирање (оптоварување) (22, 22A); назначен со тоа што со ископување на спомнатото монжество на ровови кое се состои од прв и втор комплет (14A, 14B) на наизменични ровови (14); спојувајќи ги со лепење преклопените краеви на множинството геоленти (20) и, при полагањето на множинството на геоленти (20), одржување на диспозиција на премостување на геолентите (20) во рововите (14); потиснување на геолентите (20) да навлезат во празнините на првиот комплет на ровови (14A), со нивно прицврстување со првиот материјал за стабилизирање; и последователно затегање на геолентите (20),

со нивно потиснување во празнините на материјал за стабилизирање (22А). вториот комплет на ровови (14В), со нивно има уште 17 патентни барања. прицврстување со помош на вториот



(51) **B 65D 85/804, A 47J 31/06**

(11) **6263**

(13) T1

(21) **2015/674**

(22) 09/12/2015

(45) 31/08/2013

(30) PT20110105598 30/03/2011 PT

(96) 30/03/2012 EP12720301.6

(97) 09/09/2015 EP2692663

(73) **Novadelta-Comércio e Industria de Cafés, S.A.**

Avenida Infante D. Henrique, 151 A 1950-406 Lisboa, PT


(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) NABEIRO, Rui Miguel and FREIRE FALCÃO TELES CAMELO, Daniel

(54) **КАПСУЛА СО КОНТРОЛИРАНО ОТВОРАЊЕ, МЕТОД И УРЕД ЗА УПОТРЕБА НА КАПСУЛАТА**

(57) 1 Капсула (1,1'), која содржи најмалку една ароматска супстанција за производство на пијалок со премин при проток на течноста под притисок, изграден од еден конструктивен елемент кој одердува барем една зона (2) од капсулата која е способна да го насочи текот узводно, и втора зона (3) на капсулата која е способна да го насочи текот низводно, имената капсула која вклучува најмалку еден контролиран елемент за отворање (5e) задржан на подвижен начин во однос на зададениот вграден елемент (6e) во зоната (2) погоден да го насочи текот узводно, имената капсула е назначена со тоа што барем еден контролиран елемент за отворање (5s) задржан на начин со кој може да се отстрани во однос на зададениот елемент за прицврстување (6c) во зоната (3) погоден да го насочи текот низводно од каде што со додавање на сила на активација врз

имениот контролиран елемент за отворање (5; 5e, 5s), протокот може да се измести од соодветната почетна позиција (А) на ретенција до следната соодветна позиција (Б) на ретенција кај елементот за прицврстување (6; 6e, 6s), секој наведен контролиран елемент за отворање е способен да ослободи барем еден дел од текот на протокот спроведен во контролиран елемент за отворање (5; 5e, 5s), и / или во елементот за прицврстување (6; 6e, 6s). има уште 14 патентни барања.



(51) **A 61K 31/437, 31/496, 31/55, 31/5517, A 61P 25/00, C 07D 413/12, 417/12, 471/04, 498/04**

(11) **6264**

(13) T1

(21) **2015/676**

(22) 09/12/2015

(45) 31/08/2013

(30) IN2010CH02551 02/09/2010 IN

(96) 15/11/2010 EP10803396.0

(97) 14/10/2015 EP2611444

(73) **Suven Life Sciences Limited
Serene Chambers Road No. 5, Avenue 7,
Banjara Hills Hyderabad 500 034, Andhra
Pradesh, IN**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) JASTI, Venkateswarlu; NIROGI,
Ramakrishna; SHINDE, Anil, Karbhari;
DWARAMPUDI, Adi, Reddy; JAYARAJAN,
Pradeep; KAMBHAMPATI, Ramasastri;

AHMAD, Ishtiyaque; NAMALA, Rambabu;
KOTA, Laxman; GAMP, Murlimohan; KODRU,
Padmavathi; TIRIVEEDHI, Taraka, Naga,
Vinaykumar; KANDIKERE, Vishwottam,
Nagaraj; MUDDANA, Nageshwara, Rao;
SARALAYA, Ramanatha, Shrikantha and
SHANMUGANATHAN, Dhanalakshmi

(54) **СОЕДИНЕНИЈА НА ХЕТЕРОЦИКЛИЛ
КАКО ХИСТАМИН Н3 РЕЦЕПТОРСКИ
ЛИГАНДИ**

(57) 1 Соединение со основна формула (I):



кадешто,

R1 е -C(O)-R4, -S(O)2-R4,
супституиран или несупституиран
циклоалкил, арил или хетероарил; кадешто
супституентите, можат да бидат еден или



повеќе и се независно избрани од водород, хидрокси, халоген, алкил, алкокси, халоалкил или халоалкокси;

R4 е супституиран или несупституиран алкил, циклоалкил, циклоалкилалкил, арил, хетероарил, хетероциклил или хетероциклилалкил; кадешто супституентите, можат да бидат еден или повеќе и се независно избрани од водород, хидрокси, халоген, алкил, алкокси, халоалкил или халоалкокси;

R5 е водород, алкил или циклоалкил; Во секое појавување, R3 е независно избран од водород, хало, алкил или алкокси;

R2 е водород, супституиран или несупституиран алкил или циклоалкил; кадешто супституентите, можат да бидат еден или повеќе и се независно избрани од водород, хидрокси, халоген, алкил, алкокси, халоалкил или халоалкокси; X е S, N или O; Y е C или N; "p" е цел број во опсег од 0 до 2; "q" е цел број во опсег од 0 до 2; "r" е цел број во опсег од 0 до 1; или негова фармацевтски прифатлива сол. има уште 11 патентни барања.

(51) **C 07D 401/12, A 61K 31/444, A 61P 35/00, C 07D 401/14**

(11) **6265**

(13) T1

(21) **2015/677**

(22) 09/12/2015

(45) 31/08/2013

(30) 225660P 15/07/2009 US and 93666P 02/09/2008 US

(96) 31/08/2009 EP09782396.7

(97) 23/09/2015 EP2344474

(73) **Novartis AG**

Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) BURGER, Matthew, T.; HAN, Wooseok;

LAN, Jiong and NISHIGUCHI, Gisele

(54) **ПИКОЛИНАМИД ДЕРИВАТИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗА**

(57) 1 Соединение со формулата II, или негов стереоизомер, таутомер, или фармацевтски прифатлива сол, назначено со тоа, што, Y е циклохексил, супституиран со еден до три супституенти, наведените супституенти одбрани од хидрокси, amino, C1-4 алкил или C1-4 хало алкил; R1 е водород, NH₂, или хало; R12 се секое независно водород или хало; и R5 е циклохексил, фенил, или пиридил, назначено со тоа, што наведениот циклохексил, наведениот фенил и наведениот пиридил се секое независно супституирани со до три супституенти одбрани од хало, хидрокси, C1-4 алкил, и C1-4 алкокси. има уште 15 патентни барања.

Пример 99 (P.O.)



Нацрт 1

(51) C 07K 16/30, A 61K 39/395, 47/48, 51/10, A 61P 35/00, C 12N 5/12

(11) 6266

(21) 2015/678

(30) EP05025657 24/11/2005 --

(96) 24/11/2006 EP10011775.3

(97) 07/10/2015 EP2311878

(73) **Ganymed Pharmaceuticals AG and Johannes Gutenberg-Universität Mainz, vertreten durch den Präsidenten An der Goldgrube 12 55131 Mainz, DE and Saarstrasse 21 55122 Mainz, DE**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) Sahin, Ugur; Türeci, Özlem; Usener, Dirk; Fritz, Stefan; Uherek, Christoph; Brandenburg, Gunda; Geppert, Harald-Gerhard; Schröder, Anja Kristina and Thiel, Philippe


(54) **МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА ПРОТИВ КЛАУДИН-18 ЗА ТРЕТМАН НА КАРЦИНОМ**

(57) 1 Антитело што содржи комбинација од тешки ланци и лесни ланци одбрани од следниве можности (i) до (ix):
(i) тешкиот ланец содржи аминокиселинска секвенца претставена со СЕК ИД БР: 115 и лесен ланец содржи аминокиселинска секвенца претставена со СЕК ИД БР: 122,
(ii) тешкиот ланец содржи аминокиселинска секвенца претставена со СЕК ИД БР: 116 и лесен ланец содржи аминокиселинска секвенца претставена со СЕК ИД БР: 121,
(iii) тешкиот ланец содржи аминокиселинска секвенца претставена со СЕК ИД БР: 117 и лесен ланец содржи аминокиселинска секвенца претставена со СЕК ИД БР: 123,
(iv) тешкиот ланец содржи аминокиселинска секвенца претставена со СЕК ИД БР: 119 и лесен ланец содржи аминокиселинска секвенца претставена со СЕК ИД БР: 126,
(v) тешкиот ланец содржи аминокиселинска секвенца претставена со СЕК ИД БР: 118 и



лесен ланец содржи аминокиселинска секвенца претставена со СЕК ИД БР: 125, (vi) тешкиот ланец содржи аминокиселинска секвенца претставена со СЕК ИД БР: 120 и лесен ланец содржи аминокиселинска секвенца претставена со СЕК ИД БР: 124, (vii) тешкиот ланец содржи аминокиселинска секвенца претставена со СЕК ИД БР: 120 и лесен ланец содржи аминокиселинска секвенца претставена со СЕК ИД БР: 127, (viii) тешкиот ланец содржи аминокиселинска секвенца претставена со СЕК ИД БР: 120 и лесен ланец содржи аминокиселинска секвенца претставена со СЕК ИД БР: 128, и (ix) тешкиот ланец содржи аминокиселинска секвенца претставена со СЕК ИД БР: 120 и лесен ланец содржи аминокиселинска секвенца претставена со СЕК ИД БР: 129. има уште 12 патентни барања.

Нацрт 1



(51) **C 07D 207/10, A 61K 31/4025**
 (11) **6267** (13) T1
 (21) **2015/679** (22) 11/12/2015
 (45) 31/08/2013
 (30) 188307P 08/08/2008 US
 (96) 07/08/2009 EP13172357.9
 (97) 07/10/2015 EP2682387
 (73) **Tetraphase Pharmaceuticals, Inc.**
480 Arsenal Street, Suite 110 Watertown, MA
02472, US

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (72) Zahler, Robert, B.; Clark, Roger, B.; Hunt,
 Diana, Katharine; Plamondon, Louis; Xiao, Xiao-
 Yi and Zhou, Jingye
 (54) **C-7 ФЛУОРО СУПСТИТУИРАНИ**
ТЕТРАЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА



(51) **A 61K 9/08, 31/055**

(11) **6268**

(13) T1

а) обезбедување сол на левотироксин,

(21) **2015/680**

(22) 11/12/2015

пожелно натриумова сол на левотироксин

(45) 31/08/2013

б) мешање на левотироксин со воден

(96) 10/03/2011 EP11711688.9

солвент, при што водениот солвент е меша-

(97) 25/11/2015 EP2683361

ви-тна од вода и, при што органскиот солвент

(73) **EMP Pharma GmbH**

кој што може да се меша со вода со-др-жи

8002 Zürich, CH

глицерол,

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

ц) прилагодување на рН вредноста на рН

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

вредност од најмалку 8 за да се добие

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

ос-т-новен воден солвент, и

(72) PSARRAKIS, Yannis and LIOUMIS, Kosta

д) растворање на левотироксинот во

(54) **МЕТОД ЗА ПОДГОТОВКА НА**

ос-новниот воден солвент за да се добие

РАСТВОР НА ЛЕВОТИРОКСИН

рас-т-вор на левотироксин, и

(57) 1 Метод за подготовка на состав на левотироксин за орална употреба, кој што ги опфаќа следните чекори:

е) спуштање на рН вредноста на растворот

на левотироксин на вредност помеѓу 5-6.

има уште 13 патентни барања.

(51) **A 61K 31/445, A 61P 11/00, C 07D 401/12**

(11) **6287**

(13) T1

(57) 1 Кристална слободна база на

(21) **2015/682**

(22) 11/12/2015

бифенил-2-ил карбамоична киселина 1- (2 -

(45) 31/08/2013

{[4- (4-карбамоил пиперидин-1-илметил)

(30) US20090225803P 15/07/2009 US

бензоил] метиламино} етил) пиперидин-4-ил

(96) 14/07/2010 EP10732616.7

естер назначена со тоа што моделот добиен

(97) 04/11/2015 EP2453894

при дифракција со x-зраци на прашок, содржи

(73) **Theravance Biopharma R&D IP, LLC**

врвови на дифракција на 2(θ вредности од

901 Gateway Boulevard South San

6.660.1, 13.160.1, 18.660.1, 19.760.1 и

Francisco, CA 94080, US

20.260.1 и има пет или повеќе дополнителни

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

врвови на дифракција на 2(θ вредности

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

одбрани од 8.860.1, 10.160.1, 11.460.1,

(72) WOOLLAM, Grahame

11.660.1, 14.860.1, 15.260.1, 16.160.1,

(54) **КРИСТАЛНА СЛОБОДНО БАЗНА**


16.460.1, 16.960.1, 17.560.1, 18.260.1,

ФОРМА НА СОЕДИНЕНИЕ НА БИФЕНИЛ

19.360.1, 19.960.1, 20.860.1, 21.160.1,

21.760.1 и 22.360.1.

има уште 13 патентни барања.



(51) **A 61K 39/395, A 61P 35/00, C 07K 16/22**

(11) **6286**

(13) T1

i) врзувањето IGF-1 и IGF-2 кон IGF-1 рецепторот е спречено и

(21) **2015/683**

(22) 11/12/2015

ii) сигнализирачкиот медијарен IGF-1 рецептор е инхибиран,

(45) 31/08/2013

(30) EP20080171554 12/12/2008 --

(96) 11/12/2009 EP09771361.4

(97) 09/12/2015 EP2376116

b) се врзува кон IGF-1 и IGF-2 на глушец и стаорец,

(73) **Boehringer Ingelheim International GmbH**

c) не се врзува кон човечки инсулин;

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein, DE

кадешто споменатата молекула на антителото е молекула на антитело којашто има тешко ланчани CDRи којшто содржат аминокиселински секвенци на SEQ ID NO:21 (CDR1), SEQ ID NO:22 (CDR2) и SEQ ID NO:23 (CDR3) и којашто има лесно ланчани CDRи којшто содржат аминокиселински секвенци на SEQ ID NO:24 (CDR1), SEQ ID NO:25 (CDR2) и SEQ ID NO:26 (CDR3). има уште 30 патентни барања.

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **BORGES, Eric and ADAM, Paul**

(54) **АНТИ-IGF АНТИТЕЛА**

(57) 1 Молекула на изолирано човечко антитело, којашто

a) се врзува кон човечки IGF-1 и IGF-2 такашто



СЛИКА 1А

(51) **C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00, C 07D 487/04**

(11) **6285**

(13) T1

(21) **2015/685**

(22) 14/12/2015

(45) 31/08/2013

(30) 20070019998 12/10/2007 GB;

GB20060025827 22/12/2006 GB;

US20060871538P 22/12/2006 US and

US20070979582P 12/10/2007 US

(96) 21/12/2007 EP07848681.8

(97) 14/10/2015 EP2121687

(73) **Astex Therapeutics Limited**

**436 Cambridge Science Park Milton Road,
Cambridge CB4 0QA, GB**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MURRAY, Christopher William; BERDINI,

Valerio; SAXTY, Gordon; CALLAGHAN, Owen;

MADIN, Andrew; PIKE, Andrew;

VICKERSTAFFE, Emma; BESONG, Gilbert

Ebai; CARR, Maria Grazia; CONGREVE, Miles

Stuart; GILL, Adrian Liam; GRIFFITHS-JONES,

Charlotte Mary; NIJJAR, Rajdeep Kaur;


O'BRIEN, Michael Alistair and TAYLOR, Richard

David

(54) **ДЕРИВАТИ НА ТРИЦИКЛИЧЕН АМИН**

КАКО ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕИН

ТИРОЗИН КИНАЗА



(I)

кадешто

X1 е јаглерод;
X2 и X3 се секој независно избрани од јаглерод или азот, такашто најмалку еден од X1-X3 претставува азот;
X4 претставува CR3 или азот;
X5 претставува CR6, азот или C=O;
под услов не повеќе од три од X1-X5 претставуваат азот;
----- претставува единечна или двојна врска, такашто најмалку една врска о рамките на 5 члениот прстенест систем е двојна врска;
R3 претставува водород, халоген, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 алкокси, C3-6 циклоалкил, C3-6 циклоалкенил, суапо, халоC1-6 алкил, халоC1-6 алкокси или =O;

А претставува фенил или пиридинил група којашто може да биде опционално супституирана со еден или повеќе (пр. 1, 2 или 3) Ra групи; В претставува -V-карбоциклична група или -W-хетероциклил група каде што споменатите карбоциклични и хетероциклични групи може да бидат опционално супституирана со еден или повеќе (пр. 1, 2 или 3) Ra групи; R2 претставува арилна или хетероциклилна група каде што споменатите арилни и хетероциклилни групи може да бидат опционално супституирани со еден или повеќе Rb групи; R6 претставува халоген, водород, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, -C≡N, C3-8 циклоалкил, C3-8 циклоалкенил, -NHSO₂R_w, -CH=N-OR_w, арил или хетероциклил група каде што споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, арил и хетероциклил групи може да бидат опционално супституирани со еден или повеќе Rb групи; Re, Rf и R_w независно претставуваат водород или C1-6 алкил; Ra претставува халоген, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-8 циклоалкил, C3-8 циклоалкенил, -OR_x, -(CH₂)_n-OC1-6 алкил, -O-(CH₂)_n-OR_x, халоC1-6 алкил, халоC1-6 алкокси, C1-6 алканол, =O, =S, nitro, Si(R_x)₄, -(CH₂)_s-CN, -SR_x, -SO-R_x, -SO₂-R_x, -COR_x, -(CR_xR_y)_s-COOR_z, -(CH₂)_s-CONR_xR_y, -(CH₂)_s-NR_xR_y, -(CH₂)_s-NR_xCO₂R_y, -(CH₂)_s-NR_xSO₂-R_y, -(CH₂)_s-NH-SO₂-NR_xR_y, -CONR_xR_y, -(CH₂)_s-NR_xCO₂R_y, -O-(CH₂)_s-CR_xR_y-(CH₂)_t-OR_z или -(CH₂)_s-SO₂NR_xR_y групи; R_x, R_y и R_z независно претставува водород, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 алканол, хидрокси, C1-6 алкокси, халоC1-6 алкил, -CO-(CH₂)_n-C1-6 алкокси, C3-8 циклоалкил или C3-8 циклоалкенил; R1 и R_b независно претставува Ra група или -Y-карбоциклил или -Z-хетероциклил група каде што споменатиот карбоциклил и хетероциклил групи можат да бидат опционално супституирани со една или повеќе (пр. 1, 2 или 3) Ra групи; V и W независно претставуваат врска или -C(ReRf)_n- група; Y и Z независно претставуваат врска, -CO-(CH₂)_s-, -COO-, -(CH₂)_n-, -NR_x-(CH₂)_n-, -(CH₂)_n-NR_x-, -CONR_x-, -NR_xCO-, -SO₂NR_x-, -NR_xSO₂-, -NR_xCONR_y-, -NR_xCSNR_y-, -O-(CH₂)_s-, -(CH₂)_s-O-, -S-, -SO- или -(CH₂)_s-SO₂-; n претставува цел број од 1-4; s и t независно претставуваат цел број од 0-4; q претставува цел број од 0-2; или негова фармацевтски прифатливо сол или солват. има уште 14 патентни барања.

(51) **C 07D 233/56, A 61K 31/4164, 31/4436, A 61P 31/12, C 07D 401/04, 401/14**

(11) **6284**

(13) T1

(21) **2015/686**

(22) 15/12/2015

(45) 31/08/2013

(30) US201261591710P 27/01/2012 US

(96) 24/01/2013 EP13703675.2

(97) 18/11/2015 EP2807151

(73) **Gilead Sciences, Inc.**

Foster City, CA 94404, US

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) NOTTE, Gregory

(54) **СИГНАЛ ЗА АПОПТОЗА -**


РЕГУЛИРАЊЕ НА КИНАЗЕН ИНХИБИТОР

(57) 1 Соединение со формула (I)

имено, 5-(4-циклопропил-1H-имидазол-1-ил)-N-(6-(4-изопропил-4H-1,2,4-триазол-3-

ил)пиридин-2-ил)-2-флуоро-4- прифатлива сол
метилбензамид, или негова фармацевтски има уште 11 патентни барања.

Слика 1



(51) **G 01N 33/574**

(11) **6283**

(21) **2015/687**

(30) US20080127539P 13/05/2008 US

(96) 13/05/2009 EP09746950.6

(97) 16/09/2015 EP2291659

(73) **Yale University**

Two Whitney Avenue New Haven, CT 06510, US

(13) T1

(22) 15/12/2015

(45) 31/08/2013

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **SPIEGEL, David; MURELLI, Ryan and ZHANG, Andrew**

(54) **ХИМЕРИЧНИ МАЛИ МОЛЕКУЛИ ЗА РЕГУТИРАЊЕ НА АНТИТЕЛА ЗА КЛЕТКИ НА КАНЦЕР**

(51) **A 61K 31/365, 31/425, 31/7048, 45/06, 47/18, 47/26, 47/44, 9/00, A 61P 33/00, 33/10**

(11) **6282**

(21) **2015/688**

(30) US20100333882P 12/05/2010 US

(96) 12/05/2010 EP11731566.3

(97) 11/11/2015 EP2568980

(73) **Merial, Inc.**

3239 Satellite Boulevard Bldg. 500 Duluth, GA 30096, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **HOLMES, Robert; RAZZAK, Majid; JOHNSON, Alan; GOSWAMI, Jitendra and AWASTHI, Atul**

(13) T1


(22) 16/12/2015

(45) 31/08/2013

(54) **ИНЈЕКТИРАЧКИ ПАЗАРИТИЦИДАЛНИ ФОРМУЛАЦИИ НА ЛЕВАМИСОЛ И МАКРОЦИКЛИЧНИ ЛАКТОНИ**

(57) 1 Фармацевтска или ветеринарно прифатлива формулација приспособена да може да се инјектира во животно, која формулација содржи;
а. ефективна количина на левамисол;
б. ефективна количина на барем еден макроцикличен лактон;
в. фармацевтски прифатлив систем на растворувачи и сурфактанти кадешто, системот обезбедува за прифатлива стабилност и за левамисолот и макроцикличниот лактон и кадешто системот обезбедува за вискозност која е погодна за

инјектирање; мешање органски растворувач што е кадешто, системот се состои од најмалку диметилацетамид (DMA). еден сурфактант, при што сурфактантот е има уште 13 патентни барања. КРЕМОФОР ЕЛ, и воден способен за



СЛИКА 1

(51) A 61J 1/20, 1/10, 1/14

(11) 6281

(21) 2015/690

(30) FR20110057309 11/08/2011 FR and

US201161522495P 11/08/2011 US

(96) 07/08/2012 EP12745691.1

(97) 07/10/2015 EP2741727

(73) Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg, DE

(13) T1

(22) 17/12/2015

(45) 31/08/2013

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје


(72) EYRARD, Thierry; FAYE, Bruno; LAFFAY, Philippe and LUAIRE, Benoît

(54) КОНТЕЈНЕР ЗА ДИЈАЛИЗА

(57) 1 Контејнер содржи концентрат за дијализа, кој што контејнерот вклучува:

- кеса или кертриџ кој содржи концентрат во цврста состојба на компонентите на составот на растворот за дијализа, така што кесата

или кертриџот е затворен со помош на: машината за дијализа
 - конектор (9) кој има назначена со тоа што,
 - Канал за полнење (93) кој се протега каналот за полнење (93) е затворен со
 целосно преку приклучокот и е наменет за затворац(10, 20, 30, 40) опремен со
 пополнување на кесите или кертриџите со - резервоар (R1, R2, R3, R4) кој содржи втора
 цврст концентрат, компонента или група компоненти на
 - средства за воведување на течност за да се составот на растворот за дијализа, и
 формира раствор во кесата или кертриџот, и - средства (131, 24, 34, 44) за да се создаде
 раствор добиен со екстракција од кесата или во резервоарот отвор за излез (128, 228, 328,
 кертриџот, каде што средството за 428) кој ги вклучува внатрешната страна на
 воведување и она за екстракција се снабдени резервоарот со страничниот дел на
 со најмалку еден поврзувачки дел за нивно затворацот кој се наоѓа во резервоарот.
 поврзување со соодветниот приклучок на има уште 14 патентни барања.



(51) **C 07C 17/20, 17/25, 17/42, 19/10, 21/08, 21/18**

(11) **6280**

(21) **2015/691**

(30)

(96) 23/12/2009 EP09812442.3

(97) 07/10/2015 EP2516367

(73) **Arkema France**

420, rue d'Estiennes d'Orves 92705

Colombes, FR

(13) T1

(22) 17/12/2015

(45) 31/08/2013

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **PIGAMO, Anne; DEUR-BERT, Dominique and WENDLINGER, Laurent**

(54) КАТАЛИЗАТОРСКА ФЛУОРИНАЦИЈА ВО ГАСНА ФАЗА НА 243DB ВО 1234YF

(57) 1 Постапка за подготовка на 2,3,3,3-тетрафлоропропен (1234yf), којашто содржи:

(i) контактирање на 2,3-дихлоро-1,1,1-трифлуоропропан (243db) со хидроген

флуорид HF во гасна фаза во присуството на флуоронациски катализатор во услови доволни за да се произведе реакционна смеса;


(ii) одвојување на реакционата смеса во прв проток којшто содржи HCl, 2,3,3,3-тетрафлуоропропен (1234yf) и втор проток

којшто содржи HF, 2-хлоро-3,3,3-трифлуоро-1-пропен (1233xf) и 1,1,1,2,2-пентафлуоропропен (245cb);

(iii) рециклирање најмалку дел од вториот проток барем во делови враќајќи се кон чекор (i).

има уште 15 патентни барања.

Слика 1



(51) С 07D 491/04, А 61К 31/4741, А 61P 25/00

(11) 6288

(13) T1

(21) 2015/693

(22) 18/12/2015

(45) 31/08/2013

(30) DK20070001250 31/08/2007 DK

(96) 28/08/2008 EP08784472.6

(97) 18/11/2015 EP2197883

(73) H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9 2500 Valby, DK

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) BANG-ANDERSEN, Benny; JORGENSEN,

Morten; PÜSCHL, Ask; MORK, Niels and

LARSEN, Jennifer

(54) ДЕРИВАТ НА КАТЕХОЛЕМИН
КОРИСЕН ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА
ПАРКИНСОВАТА БОЛЕСТ


(57) 1 Соединение,

(6aR, 10aR)-7-n-пропил-6,6a, 7,8,9,10,10a, 11-октахидро-1,3-диокса-7-аза-циклопента[а]антрацен,

назначено со тоа, што е скоро во потполност чист (6aR, 10aR)-енантиомер, каде (6aR, 10aR)-енантиомерни е вишок најмалку 60%,

или неговата фармацевтски прифатлива кисела адициона сол.

има уште 8 патентни барања.



(51) **C 07D 487/04, A 61K 31/5517, A 61P 35/00**

(11) **6289**

(21) **2015/694**

(30) GB20080019095 17/10/2008 GB

(96) 16/10/2009 EP09740185.5

(97) 14/10/2015 EP2350080

(73) **MedImmune Limited**

**Milstein Building Granta Park Cambridge
CB21 6GH, GB**

(13) T1

(22) 18/12/2015

(45) 31/08/2013

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **MASTERSON, Luke; HOWARD, Philip,**
Wilson and GREGSON, Stephen, John

(54) **НЕСИМЕТРИЧНО
PYRROLOBENZODIAZEPINE-ДИМЕРИ ЗА
ТРЕТИРАЊЕ НА РАЗМНОЖУВАЧКИ
ЗАБОЛУВАЊА**

(51) **A 61K 39/395, A 61P 7/02, 9/10, C 07K 16/28**

(11) **6290**

(13) T1

(21) **2015/695**

(22) 18/12/2015

(45) 31/08/2013

(30) US19990137038P 01/06/1999 US and US20000185336P 29/02/2000 US

(96) 01/06/2000 EP04018151.3

(97) 09/12/2015 EP1488806

(73) **Biogen MA Inc.**

250 Binney Street Cambridge, MA 02142, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) De Fougerolles, Antonin R. and

Kotelianski, Victor E.

(54) **БЛОКИРАЧКО МОНОКЛОНАЛНО АНТИТЕЛО НА VLA-1 И НЕГОВА УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕ НА ВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА**

(57) 1 Антитело или фрагмент на споменатото антитело, способно за 1) врзување на α 1-I домен на VLA-1 и 2) способен за инхибиција на K562- α 1-зависна адхезија во колаген IV, за употреба во лекување на воспалително нарушување во васкуларно заболување кај субјект. има уште 13 патентни барања.



СЛИКА 1А

(51) **C 07D 401/04, A 61K 31/45, A 61P 35/00, C 07D 401/14, 405/14, 413/14, 417/14**

(11) **6291**

(13) T1

(21) **2015/697**

(22) 21/12/2015

(45) 31/08/2013

(30) US20080109475P 29/10/2008 US

(96) 26/10/2009 EP09741174.8

(97) 21/10/2015 EP2358697

(73) **CELGENE CORPORATION**


86 Morris Avenue Summit, NJ 07901, US

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) MULLER, George, W. and RUCHELMAN, Alexander, L.

(54) **ИЗОИНДОЛИНСКИ СОЕДИНЕНИЈА ЗА УПОТРЕБА ВО ТРЕТМАНОТ НА РАК**

(57) 1 Соединение со Формула I:



или фармацевтски прифатлива сол, солват, или соодветен стереоизомер, назначен со тоа што:

X е C(=O) или CH₂;
 Y е O;
 m е цел број 0, 1, 2, или 3;
 R₁ е водород;
 R₂ е -NO₂, C₀-балкил-(5-10 член хетероарил), C₀-балкил-(5 до 6 член хетероациклил), C₀-балкил-OH, C₀-4алкил-NH₂, -NHCO-C₁-балкил, -OR₂₁, или (CH₂-Z)₀₋₂-(5 до 10 член хетероарил), каде секој хетероарил и хетероациклил е по избор заменет со едел или повеќе C₁-балкил;

R₃ е водород, халоген, -NO₂, C₀-балкил-(5 до 10 член хетероарил), C₀-балкил-(5 до 6 член хетероациклил), C₀-балкил-OH, C₀-4алкил-NH₂, -NHCO-C₁-6 алкил, -OR₂₁, или -(CH₂-Z)₀₋₂-(5 до 10 член хетероарил), каде секој хетероарил и хетероациклил се по избор заменети со еден или повеќе Алкил; R₂₁ е C₆-10арил, 5 до 10 член хетероарил, 5 до 10 член хетероациклил, или -CO(CH₂)₀₋₂; R₂₂, каде арилот, хетероарилот, или хетероациклилот се поединечно по избор заменети со еден или повеќе C₁-балкил; R₂₂ е -NH₂ или 5 до 6 член хетероациклил; и Z е CH₂, NH, или O; под услов да кога R₃ е халоген, тогаш R₂ е C₀-балкил-(5-6 член хетероациклил) има уште 14 патентни барања.

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/427, 31/4402, 31/472, 31/4725, 31/496, 31/506, 45/06, A 61P 31/18, C 07D 487/04

(11) 6292

(13) T1

(21) 2015/698

(22) 21/12/2015

(45) 31/08/2013

(30) 214982 07/08/2002 US

(96) 05/08/2003 EP14164659.6

(97) 09/12/2015 EP2801576

(73) **Bristol-Myers Squibb Company**
Princeton, NJ 08543, US


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Wang, Tao; Zhang, Zhongxing; Meanwell, Nicholas, A.; Kadow, John, F.; Yin, Zhiwei; Xue, Qiufen, May; Regueiro-Ren, Alicia; Matiskella, John, D. and Ueda, Yasutsugu


(54) **СОСТАВ И АНТИВИРАЛНА АКТИВНОСТ НА ЗАМЕНЕТИ**

АЗАИНДОЛОКСОАЦЕТНИ ПИПЕРАЗИН ДЕРИВАТИ

(57) 1 Фармацевтски состав кој што содржи антивирална ефективна количина на едно соединение кое што е селектирано од групата



II



вклучително фармацевтски прифатливи соли од тоа, фармацевтски пренесувал и инхибитор на HIV протеаза. има уште 8 патентни барања.

(51) **A 61K 39/285, C 07K 14/07**

(11) **6293**

(13) T1

(21) **2015/699**

(22) 22/12/2015

(45) 31/08/2013

(30) US26612 06/02/2008 US; US924048P 27/04/2007 US and US935920P 06/09/2007 US

(96) 25/04/2008 EP08749145.2

(97) 23/09/2015 EP2152305

(73) **Bavarian Nordic A/S**

Hejreskovvej 10 A 3490 Kvistgaard, DK

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) HOCHREIN, Hubertus and O'KEEFFE, Meredith

(54) **МОМЕНТАЛНА ЗАШТИТА ОД ПАТОГЕНИ ПРЕКУ MVA**

(57) 1 Вирус на сипаници за употреба за заштита на човек од мали сипаници после изложување на истите, каде што имуногенски состав што го содржи наведениот вирус на сипаници треба да се администрира на човек во период помеѓу 0 и 72 часа после изложување на мали сипаници, каде што наведениот вирус на сипаници е модифициран Вакцинија Вирус Анкара (MVA). има уште 9 патентни барања.

Напре 1



(51) **B 65D 41/22, A 47J 36/06, B 65D 43/02, 55/08, 65/04, 65/10**

(11) **6294**

(13) T1

(21) **2015/700**

(22) 22/12/2015

(45) 31/08/2013

(30) 0800349 15/02/2008 SE

(96) 11/02/2009 EP09710587.8

(97) 16/12/2015 EP2254803

(73) **Eaz Pac AB**

223 63 Lund, SE


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) MOGHADDAM JAVID, Hassan and AXELSSON, Ove

(54) **ФЛЕКСИБИЛЕН КАПАК ЗА КУТИЈА ЗА ХРАНА И МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФЛЕКСИБИЛЕН КАПАК**

(57) 1 Флексибилен капак (1) за кутија за храна (4) кој што е составен од флексиби-

лна фолија (2) и еластичен конец (3), при што еластичниот конец (3) е зачачен за периферниот раб (8) на флексибилната фолија (2) преку канал (5) кој што е формиран од флексибилната фолија (2) околу еластичниот конец (3), при што каналот (5) врши рабен, компресивен притисок врз еластичниот конец (3), при што еластичниот конец (3) е фиксиран за флексибилната фолија (2) со триење помеѓу флексибилната фолија (2) и еластичниот конец (3), а еластичниот конец (3) формира јазол околу периферниот раб (8) на флексибилната фолија (2), што се карактеризира со тоа што јазолот има два краја (6, 7) кои што се преклопуваат и продолжуваат во лонгитудинален правец во однос на еластичниот конец (3).
има уште 14 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) **C 12N 1/20, A 01N 63/00, C 12R 1/01**

(11) **6295**

(13) T1

(21) **2015/701**

(22) 22/12/2015

(45) 31/08/2013

(30) JP2008141201 29/05/2008 JP

(96) 15/05/2009 EP13150194.2

(97) 04/11/2015 EP2578675

(73) **Japan Tobacco Inc.**

Tokyo 105-8422, JP

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Koga, Kazuharu and Masuda, Shingo

(54) **БАКТЕРИИ КОИ ШТО ЈА РЕДУЦИРААТ СОДРЖИНАТА НА ТЕШКИ МЕТАЛИ КАЈ РАСТЕНИЕ**

(57) 1 Метод за редуцирање на содржината на тешки метали кај едно растение кој што опфаќа аплицирање барем на една бактерија во коренот на растението или во почвата околу корените на растението најмалку еднаш во текот на периодот од сееење до пресадување во полето, при што споменатата бактерија е *Variovov-gax paradoxus* од видот JHP31 со пристапен број: NITE BP-556 и има функција да ја редуцира содржината на тешки метали во едно растение и има колонизација на коренот на растението.

има уште 6 патентни барања.

(51) **A 61K 31/275, 31/225, 38/16, 38/21, A 61P 25/00**

(11) **6296**

(13) T1

(21) **2015/702**

(22) 22/12/2015

(45) 31/08/2013

(30) US20100304325P 12/02/2010 US and US20100321486P 06/04/2010 US

(96) 11/02/2011 EP11742896.1

(97) 21/10/2015 EP2533634

(73) **Biogen MA Inc.**

250 Binney Street Cambridge, MA 02142, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) GOELZ, Susan; DAWSON, Kate; LINKER, Ralf and GOLD, Ralf


(54) **НЕУРО ЗАШТИТА ПРИ ДЕМИЕЛИНИЗИРАЧКИ ЗАБОЛУВАЊА**

(57) 1 Комбинирана терапија која се состои од (а) диметил фумарат (DMF) и/или 1. и / или монометил фумарат (MMF) и (б) глатирамер ацетат, за употреба при лекување на субјект којшто има мултипла склероза (МС).

има уште 14 патентни барања.

Слика 1

Клинички тек на болеста



(51) **A 61K 9/19, C 07K 14/785**

(11) **6297**

(13) T1

(21) **2015/703**

(22) 22/12/2015

(45) 31/08/2013

(30) US201261616827P 28/03/2012 US

(96) 28/03/2013 EP13716655.9

(97) 23/09/2015 EP2723323

(73) **Discovery Laboratories, Inc.**

2600 Kelly Road, Suite 100 Warrington, PA

18976-3622, US

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) CESCO-CANCIAN, Sergio; HOY, Thomas;

TRAPPLER, Edward, H. and THOMAS, Michael,

S.

(54) **ЛИОФИЛИЗАЦИЈА НА СИНТЕТИЧКИ
ЛИПОЗОМАЛЕН БЕЛОДРОБЕН**

СУРФАКТАНТ

(57) 1 Постапката за правење на лиофилизиран синтетички белодробен сурфактант кој има редуцирана или елиминирана левитација на колачот во текот на постапката, каде постапката опфаќа: воведување во комора за лиофилизација на пред-лиофилизациона мешавина која опфаќа дипалмитоил фосфатидилхолин (DPPC), палмитоилолеоил фосфатидилглицерол (POPG), палмитинска киселина и синтетички пептид со SEQ ID BR: 1 (KL4 полипептид) дисперзиран во растворувач кој има органски растворувач во опсег од помеѓу 3% (v/v) и под


20% (v/v) од вкупната зафатнина на пред-лиофилизационата мешавина со остаток кој е вода и/или пуфер, каде пред-лиофилизационата мешавина е истурена во контејнер;

снижување на температурата во внатрешноста на комората за лиофилизација како би започнало ладењето и зацврстувањето на пред-лиофилизационата мешавина во фаза на замрзнување каде фазата на замрзнување опфаќа ладење на пред-лиофилизационата мешавина до првата температура од -45°C или под -45°C со брзина помеѓу 0.1 и 1.0°C по минута и задржување на пред-лиофилизационата мешавина на првата температура во текот на првиот период на време доволно да се зацврсти најмалку 76% од растворувачот како би се образувала прва зацврстена мешавина; спроведување на фазата на отпуштање пред примарната фаза на сушење и на тој начин редуцирање или елиминирање на левитацијата на колачот на првата заврстена мешавина и во лиофилизиран синтетички белодробен сурфактант, каде фазата на отпуштање опфаќа (i) загревање на првата зацврстена мешавина до втората температура одбрана на редуцира или елиминира левитација на првата зацврстена мешавина, (ii) задржување на првата зацврстена мешавина на втората

температура во текот на вториот период на време доволно да се редуцира или елиминира левитацијата на првата зацврстена мешавина, и (iii) ладење на првата зацврстена мешавина со третата температура од -45°C , или под -45°C , со брзина помеѓу 0.1 до 1.0°C по минута како би се формирала втората зацврстена мешавина, каде втората зацврстена мешавина се одржува на третата температура во текот на третиот временски период доволно да потпомогне сепарација на незамрзнат органски растворувач од втората зацврстена мешавина и да така постигне миграција на незамрзнатиот органски растворувач до меѓупросторот помеѓу контејнерот и втората зацврстена мешавина; спроведување на примарната фаза на сушење под редуциран притисок од 30 mT или повисок, каде втората зацврстена мешавина се одржува на третата температура во текот на четвртиот период на

време доволно да се отстрани најмалку 5% од органскиот растворувач, пропратено со загревање до четвртата температура доволно да ја чува втората зацврстена мешавина од левитација во контејнерот и да ја задржи структурата востановена во текот на фазата на отпуштање, и понатамошно одржување на четвртата температура во текот на петиот период на време доволно да се отстрани 70% од растворувачот и да така формира трета зацврстена мешавина; и спроведување на секундарна фаза на сушење под редуциран притисок во текот на шестиот период на време доволно да се произведе лиофилизиран синтетички белодробен сурфактант кој има содржина од преостанатиот растворувач од најмногу 2% ; каде лиофилизираниот синтетички белодробен сурфактант има специфична површина од најмалку од $2.2\text{ m}^2/\text{g}$. има уште 12 патентни барања.

Слика . 1



(51) **C 07D 471/10, A 61K 31/438, A 61P 3/04, 3/10, C 07D 519/00**

(11) **6298** (13) T1
(21) **2015/706** (22) 23/12/2015
(45) 31/08/2013

(30) US201161478240P 22/04/2011 US
(96) 09/04/2012 EP12718387.9
(97) 09/12/2015 EP2699576

(73) **Pfizer Inc.**

235 East 42nd Street New York, NY 10017, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) DOW, Robert, Lee; GRIFFITH, David, Andrew; SOUTHERS JR., James, Alfred and EDMONDS, David James

(54) **ДЕРИВАТИ НА**

ПИРАЗОЛОСПИРОКЕТОН ЗА УПОТРЕБА

**КАКО ИНХИБИТОРИ НА АЦЕТИЛ-СОА
КАРБОКСИЛАЗА**

(57) 1 Соединение со формула (I)



Formula (I)

Формула (I)

или негова фармацевтски прифатлива сол.
има уште 4 патентни барања.

(51) **A 61K 47/48, A 61P 39/00, C 07D 489/04**

(11) **6299** (13) T1
(21) **2015/708** (22) 25/12/2015
(45) 31/08/2013

(30) US388501P 30/09/2010 US
(96) 29/09/2011 EP11829686.2
(97) 16/12/2015 EP2621496

(73) **AstraZeneca AB and Nektar
Therapeutics**

**151 85 Södertälje, SE and 455 Mission Bay
Boulevard South, Suite 100 San Francisco,
CA 94185, US**

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**


ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) ASLUND, Bengt Leonard; AURELL, Carl-Johan; BOHLIN, Martin Hans; SEBHATU, Tesfai; YMÉN, Bo Ingvar; HEALY, Eric Thomas; JENSEN, David Richard; JONAITIS, David Thomas and PARENT, Stephan

(54) **КРИСТАЛЕН НАЛОКСОЛ-PEG
КОЊУГАТ**

(57) 1 Кристална оксалат сол на mPEG7-O-налоксол.

има уште 13 патентни барања.

Наупт 1


(51) С 07D 471/04, А 61К 31/437, А 61Р 35/00, С 07D 487/04

(11) 6300

(13) Т1

(21) 2015/709

(22) 25/12/2015

(45) 31/08/2013

(30) GB20070020041 12/10/2007 GB;

US20070979555P 12/10/2007 US and

US20080061178P 13/09/2008 US

(96) 10/10/2008 EP08806556.0

(97) 23/12/2015 EP2197880

(73) **Astex Therapeutics Limited**

436 Cambridge Science Park Milton Road

Cambridge Cambridgeshire CB4 0QA, GB

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) BERDINI, Valerio; SAXTY, Gordon; CARR,

Maria, Grazia; BESONG, Gilbert, Ebai;


GRIFFITHS-JONES, Charlotte, Mary; MURRAY,

Christopher, William and VICKERSTAFFE,

Emma

(54) **БИЦИКЛИЧНИ ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕИН ТИРОЗИН КИНАЗА**

(57) 1 Соединение со формула (I)



кадешто

претставува единечна или двојна врска, такашто барем една врска во рамките на 5 члениот прстенест систем е двојна врска; прстен А може да биде опционално супституиран со 1, 2 или 3 R_a групи; R₄ и R₅ независно претставуваат водород, C₁-6 алкил, C₂-6 алкенил, C₂-6 алкинил, C₃-8



циклоалкил, C3-8 циклоалкенил, C1-6 алканол, халоC1-6 алкил, $-(CH_2)_n-NR_xR_y$, $-(CH_2)_s-COOR_z$, $-(CH_2)_n-O-(CH_2)_m-OH$, $-(CH_2)_n$ -арил, $-(CH_2)_n-O$ -арил, $-(CH_2)_n$ -хетероциклил или $-(CH_2)_n-O$ -хетероциклил кадешто споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-8 циклоалкил, C3-8 циклоалкенил, арил и хетероциклил групи можат да бидат опционално супституирани со 1, 2 или 3 Ra групи; Rx, Ry и Rz независно претставуваат водород, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 алканол, $-COOC1-6$ алкил, хидрокси, C1-6 алкокси, халоC1-6 алкил, $-CO-(CH_2)_n-C1-6$ алкокси, C1-6 алкиламино, C3-8 циклоалкил или C3-8 циклоалкенил; R2 претставува $-CONR_7R_8$ или $-COR_x$ група; R7 и R8 независно претставуваат водород, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-8 циклоалкил, C3-8 циклоалкенил, арил, хетероциклил или R7 и R8 заедно со азотниот атом кон кого се прикачени може да формираат азот којшто содржи хетероциклил прстен, кадешто споменатиот C1-6 алкил, арил и хетероциклил можат да бидат опционално супституирани со 1, 2 или 3 Rb групи; Ra претставува халоген, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-8 циклоалкил, C3-

8 циклоалкенил, $-OR_x$, $-O-(CH_2)_n-OR_x$, халоC1-6 алкил, халоC1-6 алкокси, C1-6 алканол, $=O$, $=S$, нитро, $Si(R_x)_4$, $-(CH_2)_s-CN$, $-S-R_x$, $-SOR_x$, $-SO_2-R_x$, $-COR_x$, $-(CR_xR_y)_s-COOR_z$, $-(CH_2)_s-CONR_xR_y$, $-(CH_2)_s-NR_xR_y$, $-(CH_2)_s-NR_xCOR_y$, $-(CH_2)_s-NR_xSO_2-R_y$, $-(CH_2)_s-NH-SO_2-NR_xR_y$, $-OCONR_xR_y$, $-(CH_2)_s-NR_xCO_2R_y$, $-O-(CH_2)_s-CR_xR_y-(CH_2)_t-OR_z$ или $-(CH_2)_s-SO_2NR_xR_y$ групи; Rb претставува Ra група или $-Y$ -карбоциклична или $-Z$ -хетероциклил група кадешто споменатите карбоциклични и хетероциклил групи можат да бидат опционално супституирани со 1, 2 или 3 Ra групи; Y и Z независно претставуваат врска, $-CO-(CH_2)_s-$, $-COO-$, $-(CH_2)_n-$, $-NR_x-(CH_2)_s-$, $-(CH_2)_s-NR_x-$, $-CONR_x-$, $-NR_xCO-$, $-SO_2NR_x-$, $-NR_xSO_2-$, $-NR_xCONR_y-$, $-NR_xCSNR_y-$, $-O-(CH_2)_s-$, $-(CH_2)_s-O-$, $-S-$, $-SO-$ или $-(CH_2)_s-SO_2-$; m и n независно претставуваат цел број од 1-4; s и t независно претставуваат цел број од 0-4; или негова фармацевтски прифатлива сол или солват. има уште 13 патентни барања.


(51) **C 07K 16/00, 16/10, 16/12, 16/28**
 (11) **6301** (13) T1
 (21) **2015/710** (22) 25/12/2015
 (45) 31/08/2013
 (30) GB20090005023 24/03/2009 GB
 (96) 19/03/2010 EP10711069.4
 (97) 25/11/2015 EP2411408
 (73) **Craig, Roger Kingdon and Erasmus University Medical Center Rotterdam Department of Cell Biology and Genetics**

Jubilee House Farm, Spen Moss, Smallwood Sandbach, Cheshire CW11 2XB, GB and P.O.Box 1738 3000 DR Rotterdam, NL
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (72) GROVELD, Franklin, Gerardus; JANSSENS, Richard, Wilhelm; DRABEK, Dubravka; CHEN, Tao; DE BOER, Ernie and CRAIG, Roger, Kingdon
 (54) **РАСТВОРЛИВИ „САМО ТЕШКО-ЛАНЧАНИ,, АНТИТЕЛА**

(57) 1 Постапка за производство на “само тешко ланчано” антитело коешто се врзува особено кон антиген, којашто се состои од:

(а) имунизација на трансгенски цицач кој не е човек со антигенот, кадешто цицачот изразува “само тешко ланчани” антитела на кои им недостасува CH1 домен во транскрипцијата и процесирапа тешко ланчана mRNA, и кадешто “само тешко ланчаните” антитела се изразени од трансгенски локус во цицачот; (б) изолација на долго-живеените плазма клетки или мемориски В-клетки од

имунизираниот цицач; (в) изолација на mRNA популација од клетките добиени од чекор (б); (г) клонирање на cDNA популација добиени од mRNA-та изолирана во чекор (в) во изразувачки вектор и изразување на изразувачкиот вектор во клеточна-линија; и (д) селекција на најмалку една клеточна-линија којашто произведува “само тешко ланчано” антитело коешто се врзува особено кон антиген, кадешто цицачот е глушец или стаорец. има уште 11 патентни барања.



(51) **C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00, C 07K 16/46**
 (11) **6302** (13) T1
 (21) **2015/711** (22) 25/12/2015
 (30) US20100407107P 27/10/2010 US (45) 31/08/2013

(96) 27/10/2011 EP11787633.4
 (97) 25/11/2015 EP2632954
 (73) **Amgen Research (Munich) GmbH**
Staffelseestrasse 2 81477 München, DE
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје



(72) ZUGMAIER, Gerhard; NAGORSEN, Dirk and SCHEELE, Juergen

(54) НАЧИН И ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА DLBCL

(57) 1 Состав којшто содржи CD19xCD3 биспецифично антителиво за употреба во постапка за лекување на туморна маса кај

ткиво на лимфните јазли и / или екстранодален лимфом предизвикани од дифузна голема В клеточна лимфома (DLBCL) кај пациент, којашто постапка дополнително се состои од администрација на најмалку еден гликокортикоид. има уште 17 патентни барања.

(51) **A 61K 38/13, A 61P 21/00**

(11) **6303** (13) T1
 (21) **2015/712** (22) 25/12/2015
 (45) 31/08/2013

(30) WO20081B00292 08/02/2008 --

(96) 05/02/2009 EP09707226.8

(97) 14/10/2015 EP2249860

(73) **Debiopharm International SA**

**Forum "après-demain" Chemin Messidor 5-7
 1002 Lausanne, CH**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
 ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје


(72) MOLKENTIN, Jeffery, D.

**(54) НЕ-ИМУНОСУПРЕСИВНИ
 ЦИКЛОСПОРИН ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА
 МУСКУЛНА ДИСТРОФИЈА ВО ПОЈАС НА
 УДОВИ**


(51) E 01B 3/44		(73) Greenrail S.r.l.
(11) 6304	(13) T1	Via Giorgio Castriota 9 90139 Palermo, IT
(21) 2015/713	(22) 25/12/2015	(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
	(45) 31/08/2013	ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(30) EP20130425007 14/01/2013 --		(72) DE LISI, Giovanni Maria
(96) 13/01/2014 EP14702087.9		(54) КОМПОЗИТЕН ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРАГ
(97) 04/11/2015 EP2809846		
<hr/>		
(51) A 61K 38/08, A 61P 9/00, 9/12, C 07K 7/14		1018 West 8th Avenue Suite A King Of Prussia, PA 19406, US
(11) 6305	(13) T1	(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
(21) 2015/714	(22) 25/12/2015	ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
	(45) 31/08/2013	(72) YAMASHITA, Dennis and CHEN, Xiao-Tao
(30) US20080141126P 29/12/2008 US		(54) БЕТА-АРЕСТИН МЕХАНИЗМИ И КОМПОЗИЦИИ И МЕТОДИ ЗА НИВНО КОРИСТЕЊЕ
(96) 28/12/2009 EP09836520.8		
(97) 02/12/2015 EP2376101		
(73) Trevena, Inc.		
<hr/>		
(51) C 07K 16/30, A 61K 39/00, 39/395, 45/06		800 Chesapeake Drive Redwood City, CA 94063, US
(11) 6306	(13) T1	(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
(21) 2015/715	(22) 25/12/2015	ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
	(45) 31/08/2013	(72) GURNEY, Austin; HOEY, Timothy;
(30) US20060847904P 29/09/2006 US;		SATYAL, Sanjeev and AXELROD, Fumiko
US20070886260P 23/01/2007 US and		(54) КОМПОЗИЦИИ И МЕТОДИ ЗА ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ И ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕР
US20070942542P 07/06/2007 US		
(96) 28/09/2007 EP07838966.5		
(97) 04/11/2015 EP2066694		
(73) Oncomed Pharmaceuticals, Inc.		
<hr/>		
(51) A 61K 31/54, C 07B 59/00, C 07D 285/18, 401/12, 401/14, 403/04, 403/12, 417/04, 417/12, 417/14, 471/04, 495/04		(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
(11) 6307	(13) T1	Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(21) 2015/716	(22) 28/12/2015	(72) SCOTT, Jack, D.; ISERLOH, Ulrich;
	(45) 31/08/2013	STAMFORD, Andrew, W.; GILBERT, Eric, J.;
(30) US249685P 08/10/2009 US		CUMMING, Jared, N.; MISIASZEK, Jeffrey, A.
(96) 06/10/2010 EP10822567.3		and LI, Guoqing
(97) 16/12/2015 EP2485736		(54) СОЕДИНЕНИЈА НА ИМИНОТИАДИАЗИН ДИОКСИД КАКО
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. Rahway, NJ 07065-0907, US		

ИНХИБИТОРИ НА ВАСЕ, СОСТАВИ И НИВНА УПОТРЕБА

(57) 1 Соединение, или тавтомер од тоа, или фармацевтски прифатлива сол од споменатото соединение или споменатиот тавтомер, при што споменатото соединение има структура селектирана од:



и



има уште 14 патентни барања.

(51) **C 07K 14/435, C 12N 15/62**

(11) **6308** (13) T1

(21) **2015/717** (22) 28/12/2015

(45) 31/08/2013

(30) US25931P 04/02/2008 US

(96) 03/02/2009 EP09707233.4

(97) 28/10/2015 EP2300614

(73) **Yissum Research Development Company of the Hebrew University of Jerusalem Ltd. and Hadasit Medical Research Services and Development Ltd. Jerusalem 91390, IL and Jerusalem 91120, IL**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) GALSKI-LORBERBOUM, Naya; RAPOPORT, Matan; ELPELEG, Orly and SAADA, Ann

(54) МЕТОДИ И СОСТАВИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА МИТОХОНДРИЧНИ ПОРЕМЕТУВАЊА


(57) 1 Фузиски протеин за употреба во методот за третирање на митохондрично пореметување кај еден субјект, споменатиот фузиски протеин содржи домен на претворање на протеин (protein

transduction domain - PTD) фузиониран со една функционална компонента на митохондричен ензим и низа за таргетирање на митохондрија (mitochondria targeting sequence - MTS), при што споменатата MTS е сметана помеѓу споменатиот PTD и споменатата функционална компонента и при што споменатата MTS е MTS на друг митохондричен ензим кој што е кодиран според нуклеарен ген, при што споменатиот митохондричен ензим е ензим на митохондричен мултикомпонентен ензимски комплекс,


и при што споменатиот домен на претворање на протеин е TAT пептид, при што споменатото третирање опфаќа давање на споменатиот фузиски протеин на споменатиот субјект и третманот континуирано се продолжува за хронично заболување или се состои од единично давање или неколкукратно давање за третирање на акутна состојба. има уште 11 патентни барања.



СЛИКА 1А



СЛИКА 1Б



СЛИКА 1Ц

(51) С 07D 513/04, А 61К 31/433, А 61Р 25/08

(11) 6309

(21) 2015/718

(13) T1

(22) 28/12/2015

(45) 31/08/-

2013

(30) EP20110162853 18/04/2011 -- and

US201161480134P 28/04/2011 US

(96) 17/04/2012 EP12714587.8

(97) 25/11/2015 EP2699581

(73) UCB Biopharma SPRL

Allée de la Recherche 60 1070 Brussels, BE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) PROVINS, Laurent and QUESNEL,

Yannick

(54) ДЕРИВАТИ НА 2-ОКСО-1-ИМИДАЗОЛИДИНИЛ-ИМИДАЗОТИАДИАЗОЛ

(57) 1 Деривати на оксо-1-имидазолинил имидазотиадиазол во согласност со формула (I), нивни геометриски изомери, енантиомери, диастереомери и смеси, или нивни фармацевтски прифатливи соли,



кадешто



R1 е C1-4 алкил или C2-4 алкенил опционално супституирани со еден или повеќе халоген супституенти; R2 е или халоген или C1-4 алкил којшто содржи најмалку еден халоген супституент; R3 е C1-4 алкил којшто содржи најмалку еден хидрокси или алкокси супституент; R4 е или хидроген или метил група. има уште 11 патентни барања.

(51) **B 44C 3/10, B 44F 1/06, 7/00**

(11) **6310**

(13) T1

(21) **2015/719**

(22) 30/12/2015

(45) 31/08/2013

(30) TR20090005721 23/07/2009 TR

(96) 15/12/2009 EP12156400.9

(97) 21/10/2015 EP2460669

(73) **Bicakci, Sevan**

Molla Fenari Mah. Gazi Sinanpasa Sok. Kutlu

Is Hani No:14/3 Nuruosmaniye 34120

Istanbul, TR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Bicakci, Sevan

(54) **ПОСТАПКА ЗА СОЗДАВАЊЕ НА ТРИ**

ДИМЕНЗИОНАЛНА СЛИКА ВО

ВНАТРЕШНОСТ НА КАМЕН


(57) 1 Постапка за формирање на три-димензионална слика во прозрачен камен (1) којашто содржи процедурални чекори на:

- изработка на најмалку една фигура за пополнување (5.4) на површина (5.5) на три димензионален објект (5),


- изработка на најмалку еден прозрачен слој за пополнување (2) на површина (5.5) на споменатиот три.димензионален објект (5),

- спојување на три-димензионалниот објект (5) кон внатрешната површина на лицето на надворешен оклоп (2) формиран со


резбарење од внатрешна страна на споменатиот прозрачен камен. има уште 4 патентни барања.




Слика 1а



Слика 1б



Слика 1с



Слика 1д

(51) С 07D 473/38, А 61К 31/517, 31/52, А 61Р 19/10, 29/00, 7/00, С 07D 403/12, 473/00, 473/16, 473/24, 473/30, 473/34, 473/40, 487/04

(11) 6311

(13) T1

(21) 2016/124

(22)

07/03/2016

(45)

31/08/2013

(96) 24/04/2001 EP10163434.3

(97) 02/03/2016 EP2223922

(73) ICOS Corporation

Indianapolis IN 46285, US

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) Dick, Ken; Kesicki, Edward A.; Oliver, Amy; Treiberg, Jennifer; Sadhu, Chancal and Sowell, Gregory

(54) ИНХИБИТОРИ НА ЧОВЕЧКИ ФОСФАТИДИЛ-ИНОЗИТОЛ 3-КИНАЗА ДЕЛТА



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8A61K47/48	8A61K47/48	6271	T1
8G07C9/00	8H04L29/08	6278	T1
8H04L29/08	8H04L29/08	6278	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	6290	T1
8A47J31/40	8A47J31/40	6249	T1
8B65D41/22	8B65D41/22	6294	T1
8A61P9/00	8C07D237/06	6135	T1
8C07D307/14	8C07D237/06	6135	T1
8A61P19/10	8C07D473/38	6311	T1
8A61K31/485	8A61K9/20	6119	T1
8A61K31/42	8C07D277/20	6122	T1
8A61K31/433	8C07D277/20	6122	T1
8A61K31/454	8C07D277/20	6122	T1
8A61K39/00	8A61K39/00	6123	T1
8A61K31/381	8C07D213/36	6124	T1
8A61P9/00	8C12N15/09	6113	T1
8A61K45/06	8A61K45/06	6121	T1
8A61P3/00	8A61K31/353	6142	T1
8A61K31/428	8C07D277/82	6144	T1
8C07D417/12	8C07D277/82	6144	T1
8A61K31/4375	8C07D498/04	6146	T1
8H04L29/06	8H04L29/06	6234	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	6289	T1
8A01N63/00	8C12N1/20	6295	T1
8A61K31/444	8C07D413/12	6131	T1
8C07K16/00	8A61K39/00	6136	T1
8B65D85/804	8B65D85/804	6138	T1
8A61P27/02	8A61K31/7076	6257	T1
8C07H19/167	8A61K31/7076	6257	T1
8A61K31/4184	8C07D401/14	6259	T1
8A61K31/496	8C07D401/14	6259	T1
8C07D471/04	8C07D401/14	6259	T1
8A61K9/16	8A61K31/426	6260	T1
8A61K9/24	8A61K31/426	6260	T1
8A61K47/32	8A61K31/4965	6279	T1

8A61K47/18	8A61K31/365	6282	T1
8A61P35/00	8C07D471/04	6285	T1
8C07B59/00	8A61K31/54	6307	T1
8A61P3/10	8C07D471/10	6298	T1
8A61K47/48	8A61K47/48	6299	T1
8C07D489/04	8A61K47/48	6299	T1
8A61K38/08	8A61K38/08	6305	T1
8C07K7/14	8A61K38/08	6305	T1
8B65D85/804	8B65D85/804	6263	T1
8A61K9/127	8A61K9/127	6273	T1
8A61K31/498	8C07D487/04	6274	T1
8C07C19/10	8C07C17/20	6280	T1
8A61K31/225	8A61K31/275	6296	T1
8A61K31/275	8A61K31/275	6296	T1
8A61K38/16	8A61K31/275	6296	T1
8A61P3/10	8C07D471/10	6235	T1
8A61P17/02	8A61K31/58	6240	T1
8C12N5/12	8C07K16/30	6266	T1
8C07D207/10	8C07D207/10	6267	T1
8A61K39/02	8A61K39/00	6238	T1
8C07D215/227	8C07D215/227	6245	T1
8C07D413/06	8C07D215/227	6245	T1
8C07D401/06	8C07D401/06	6247	T1
8C12P21/06	8C12P21/06	6254	T1
8A01K67/027	8A01K67/027	6152	T1
8C07D209/42	8C07D209/42	6155	T1
8A61K8/36	8A61K8/36	6156	T1
8A61Q19/00	8A61K8/36	6156	T1
8A61K31/728	8A61K31/728	6160	T1
8B25J13/00	8B25J13/00	6277	T1
8C07D401/14	8C07D401/04	6291	T1
8A61K31/472	8C07D471/04	6292	T1
8A61K31/496	8C07D471/04	6292	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	6292	T1
8A61P43/00	8A01N43/40	6252	T1
8C07D491/04	8C07D491/04	6288	T1

8C07D401/10	8C07D237/16	6133	T1
8A01K67/033	8C12Q1/68	6134	T1
8C07D309/06	8C07D237/06	6135	T1
8A61P7/00	8C07D473/38	6311	T1
8C07D487/06	8A61K31/496	6118	T1
8A61K31/341	8C07D213/36	6124	T1
8C07D207/323	8C07D213/36	6124	T1
8C07D307/56	8C07D213/36	6124	T1
8A61P1/04	8C12N15/09	6113	T1
8A61P13/12	8C12N15/09	6113	T1
8A61P17/06	8C12N15/09	6113	T1
8A61P21/00	8C12N15/09	6113	T1
8A61P9/10	8C12N15/09	6113	T1
8A61K39/395	8C07K16/30	6116	T1
8A61K47/48	8C07K16/30	6116	T1
8C12N5/12	8C07K16/30	6116	T1
8A61P25/28	8A61K45/06	6121	T1
8A61K31/192	8A61K31/192	6125	T1
8A61B5/00	8C23C18/16	6141	T1
8A61P35/00	8C07D277/82	6144	T1
8C07D277/82	8C07D277/82	6144	T1
8C07D498/04	8C07D498/04	6146	T1
8B01D53/18	8B01D53/14	6147	T1
8A61B5/145	8A61B5/151	6149	T1
8A61K31/519	8A61K31/198	6236	T1
8A61K31/437	8A61K31/437	6264	T1
8A61K31/5517	8A61K31/437	6264	T1
8C07D417/12	8A61K31/437	6264	T1
8C07K16/22	8G01N33/74	6251	T1
8A61P35/00	8C07D401/14	6269	T1
8A61K31/501	8A61K31/501	6270	T1
8C07D405/04	8A61K31/501	6270	T1
8C07D413/14	8C07D401/14	6259	T1
8C07D317/44	8C07D317/44	6261	T1
8C07D471/00	8A61K31/00	6275	T1
8A61K31/4436	8C07D233/56	6284	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	6286	T1
8C07K16/22	8A61K39/395	6286	T1
8C07D403/04	8A61K31/54	6307	T1
8A61K31/437	8C07D471/04	6300	T1
8C07D487/04	8C07D471/04	6300	T1
8A61P21/00	8A61K38/13	6303	T1
8B44F1/06	8B44C3/10	6310	T1
8A61P19/08	8C07D487/04	6274	T1
8A61J1/20	8A61J1/20	6281	T1
8A61K45/06	8C07D471/10	6235	T1
8A61P3/04	8C07D471/10	6235	T1

8B60F5/02	8B60F5/02	6237	T1
8A61K31/538	8C07D401/12	6250	T1
8A61P37/00	8C07D401/12	6250	T1
8C07D241/20	8A61K31/4965	6244	T1
8C07D215/12	8C07D215/227	6245	T1
8C12N9/88	8C12N9/88	6248	T1
8A61P11/00	8C07D239/48	6253	T1
8A61P11/08	8C07D401/12	6150	T1
8C07D451/06	8C07D401/12	6150	T1
8A61K39/00	8A01K67/027	6152	T1
8C07C211/45	8C07D277/56	6157	T1
8A61K31/727	8A61K31/727	6158	T1
8A61K31/495	8C07D495/04	6159	T1
8B25J19/00	8B25J13/00	6277	T1
8H04L29/06	8H04L29/08	6278	T1
8A61P35/00	8C07D401/04	6291	T1
8C07D405/14	8C07D401/04	6291	T1
8A61K31/4741	8C07D491/04	6288	T1
8B65D43/02	8B65D41/22	6294	T1
8B65D65/04	8B65D41/22	6294	T1
8A61K31/50	8C07D237/16	6133	T1
8A61P25/28	8C07D237/16	6133	T1
8C07D213/30	8C07D237/06	6135	T1
8C07D487/04	8C07D473/38	6311	T1
8A61K31/4155	8C07D277/20	6122	T1
8A61K31/437	8C07D277/20	6122	T1
8C07C62/34	8C07C51/08	6115	T1
8C12Q1/54	8C23C18/16	6141	T1
8A61K31/496	8C07D277/82	6144	T1
8A61B5/151	8A61B5/151	6149	T1
8A61B5/157	8A61B5/151	6149	T1
8C07D471/04	8A61K31/437	6264	T1
8C07D409/04	8A61K31/501	6270	T1
8C07D413/14	8A61K31/501	6270	T1
8C07K14/785	8A61K9/19	6297	T1
8A61K31/407	8C07D491/20	6112	T1
8C07D491/20	8C07D491/20	6112	T1
8A61K45/06	8A61P25/00	6130	T1
8A61P25/00	8A61P25/00	6130	T1
8A61K31/541	8C07D413/12	6131	T1
8A61P35/00	8C07D413/12	6131	T1
8C07D239/42	8C07D413/12	6131	T1
8B65D85/804	8A47J31/36	6137	T1
8A61K9/20	8A61K31/426	6260	T1
8A61K31/501	8A61K9/20	6276	T1
8A61K47/14	8A61K31/4965	6279	T1
8A61K9/00	8A61K31/365	6282	T1



8A61P31/12	8C07D233/56	6284	T1
8C07D401/14	8C07D233/56	6284	T1
8A61P35/00	8A61K39/395	6286	T1
8C07D285/18	8A61K31/54	6307	T1
8C07D495/04	8A61K31/54	6307	T1
8A61P35/00	8C07D471/04	6300	T1
8C07K16/28	8C07K16/00	6301	T1
8A61P9/12	8A61K38/08	6305	T1
8B44C3/10	8B44C3/10	6310	T1
8A47J31/06	8B65D85/804	6263	T1
8B29B17/02	8C08J11/04	6272	T1
8B29B7/90	8C08J11/04	6272	T1
8B29C47/10	8C08J11/04	6272	T1
8C07D471/10	8C07D471/10	6235	T1
8A61P1/16	8A61K31/58	6240	T1
8C07D401/12	8C07D401/12	6265	T1
8A61K51/10	8C07K16/30	6266	T1
8C07K16/30	8C07K16/30	6266	T1
8C07D471/04	8C07D401/12	6250	T1
8A61P25/20	8A61K35/64	6242	T1
8A61K31/47	8C07D215/227	6245	T1
8C07D417/06	8C07D215/227	6245	T1
8A61K9/08	8C07D241/24	6255	T1
8E05C17/24	8E05C17/24	6256	T1
8A61K31/439	8C07D401/12	6150	T1
8A61P11/06	8C07D401/12	6150	T1
8C07K14/47	8C07K14/47	6151	T1
8A61K45/06	8A01K67/027	6152	T1
8C07K16/28	8A01K67/027	6152	T1
8A61K31/165	8A61K9/16	6153	T1
8A61K8/42	8A61K8/36	6156	T1
8A61P17/06	8A61K8/36	6156	T1
8C07D495/04	8C07D495/04	6159	T1
8A61P35/00	8A61K47/48	6271	T1
8A61P7/02	8A61K39/395	6290	T1
8A61P9/10	8A61K39/395	6290	T1
8C07K16/28	8A61K39/395	6290	T1
8C07D401/04	8C07D401/04	6291	T1
8A61P31/18	8C07D471/04	6292	T1
8B65D85/804	8A47J31/40	6249	T1
8A47J36/06	8B65D41/22	6294	T1
8A61K31/501	8C07D237/16	6133	T1
8A61P25/18	8C07D237/16	6133	T1
8C12Q1/66	8C12Q1/68	6134	T1
8C07D295/08	8C07D237/06	6135	T1
8A61K31/52	8C07D473/38	6311	T1
8A61K31/428	8C07D277/20	6122	T1

8A61P1/16	8C12N15/09	6113	T1
8A61P15/08	8C12N15/09	6113	T1
8C12N15/85	8C12N15/85	6114	T1
8C07D223/16	8C07C51/08	6115	T1
8C07K16/30	8C07K16/30	6116	T1
8C23C18/12	8C23C18/16	6141	T1
8H05B37/02	8H05B37/02	6143	T1
8A61J1/05	8A61B5/151	6149	T1
8A61K31/55	8A61K31/437	6264	T1
8C07D498/20	8C07D491/20	6112	T1
8A61K9/16	8A61K9/16	6129	T1
8A61P3/00	8C07D413/12	6131	T1
8C07D403/12	8C07D413/12	6131	T1
8C07D413/14	8C07D413/12	6131	T1
8A47J31/40	8A47J31/36	6137	T1
8A61K31/7076	8A61K31/7076	6257	T1
8A61K31/444	8C07D401/14	6259	T1
8A61P35/00	8C07D401/14	6259	T1
8A61K47/38	8A61K31/4965	6279	T1
8A61K45/06	8A61K31/365	6282	T1
8A61K47/26	8A61K31/365	6282	T1
8A61K47/44	8A61K31/365	6282	T1
8A61P33/10	8A61K31/365	6282	T1
8C07D401/04	8C07D233/56	6284	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	6285	T1
8A61K31/445	8A61K31/445	6287	T1
8C07D401/12	8A61K31/445	6287	T1
8C07D417/14	8A61K31/54	6307	T1
8A61K31/438	8C07D471/10	6298	T1
8A61P3/04	8C07D471/10	6298	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	6300	T1
8A61K31/53	8C07D471/10	6235	T1
8B64C3/56	8B60F5/02	6237	T1
8B64C37/00	8B60F5/02	6237	T1
8A61P9/14	8A61K31/58	6240	T1
8A61K31/5383	8C07D401/12	6250	T1
8A61P35/00	8C07D401/12	6250	T1
8C07D403/14	8C07D401/12	6250	T1
8C07D451/02	8C07D401/12	6250	T1
8A61K39/39	8A61K39/00	6238	T1
8A61K36/315	8A61K36/315	6239	T1
8A61P31/10	8C07D213/81	6241	T1
8C07D213/81	8C07D213/81	6241	T1
8A61K38/05	8A61K35/64	6242	T1
8A61P25/00	8A61K31/4965	6244	T1
8C07D221/22	8C07D401/12	6150	T1
8A61K9/20	8A61K9/16	6153	T1

8C07D519/00	8A61K47/48	6271	T1
8C07D417/14	8C07D401/04	6291	T1
8A61K31/4402	8C07D471/04	6292	T1
8A61K31/506	8C07D471/04	6292	T1
8A61K45/06	8C07D471/04	6292	T1
8A01N43/40	8A01N43/40	6252	T1
8C07D407/10	8C07D237/16	6133	T1
8A61P27/00	8C07D237/06	6135	T1
8C07D213/38	8C07D237/06	6135	T1
8C07D237/06	8C07D237/06	6135	T1
8A61K31/517	8C07D473/38	6311	T1
8C07D473/34	8C07D473/38	6311	T1
8C07D473/38	8C07D473/38	6311	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	6119	T1
8A61K31/44	8C07D277/20	6122	T1
8C07D277/20	8C07D277/20	6122	T1
8A61P7/06	8C12N15/09	6113	T1
8C12N15/09	8C12N15/09	6113	T1
8A01K67/027	8C12N15/85	6114	T1
8C12P7/40	8C07C51/08	6115	T1
8A61P35/00	8C07K16/30	6116	T1
8A61K31/424	8C07D498/04	6117	T1
8A61K38/17	8A61K38/17	6132	T1
8C07K16/24	8A61K38/17	6132	T1
8A61P29/00	8A61K31/353	6142	T1
8F21V23/04	8H05B37/02	6143	T1
8A61M5/24	8A61M5/20	6148	T1
8C07D487/04	8A61K31/198	6236	T1
8A61P25/00	8A61K31/437	6264	T1
8C07D401/14	8A61K31/501	6270	T1
8C07D413/04	8A61K31/501	6270	T1
8C12R1/01	8C12N1/20	6295	T1
8B01D46/00	8B01D46/00	6128	T1
8A61K31/4704	8A61P25/00	6130	T1
8A61K38/16	8A61P25/00	6130	T1
8C07D401/14	8C07D413/12	6131	T1
8C07D413/12	8C07D413/12	6131	T1
8C07K16/18	8C07K16/18	6127	T1
8A61K31/4439	8C07D401/14	6259	T1
8A61K31/454	8C07D401/14	6259	T1
8A61K31/4709	8C07D401/14	6259	T1
8A61K31/501	8C07D401/14	6259	T1
8A61K31/5377	8C07D401/14	6259	T1
8C07D409/14	8C07D401/14	6259	T1
8A61P25/00	8A61K31/426	6260	T1
8A61P3/10	8A61K31/426	6260	T1
8A61P35/00	8C07K16/28	6302	T1

8A61K31/4184	8A61K9/20	6276	T1
8A61K47/12	8A61K9/20	6276	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	6276	T1
8A61K31/4965	8A61K31/4965	6279	T1
8A61K47/36	8A61K31/4965	6279	T1
8A61K9/14	8A61K31/4965	6279	T1
8A61K31/425	8A61K31/365	6282	T1
8C07D487/04	8C07D471/04	6285	T1
8C07D403/12	8A61K31/54	6307	T1
8C07D519/00	8C07D471/10	6298	T1
8C07K16/10	8C07K16/00	6301	T1
8A61K38/13	8A61K38/13	6303	T1
8E02B3/16	8E02B3/16	6262	T1
8B29B17/04	8C08J11/04	6272	T1
8C08J11/04	8C08J11/04	6272	T1
8A61P21/04	8C07D487/04	6274	T1
8C07C17/20	8C07C17/20	6280	T1
8C07C21/18	8C07C17/20	6280	T1
8A61J1/10	8A61J1/20	6281	T1
8A61K31/58	8A61K31/58	6240	T1
8A61K39/395	8C07K16/30	6266	T1
8A61K31/54	8C07D401/12	6250	T1
8C07D413/12	8C07D401/12	6250	T1
8C07D491/08	8C07D401/12	6250	T1
8C07D498/04	8C07D401/12	6250	T1
8A61K39/09	8A61K39/00	6238	T1
8A61K39/295	8A61K39/00	6238	T1
8C07D401/14	8C07D215/227	6245	T1
8A61K39/395	8C12P21/06	6254	T1
8A61K31/4965	8C07D241/24	6255	T1
8E05C17/02	8E05C17/24	6256	T1
8A61K9/00	8C07D401/12	6150	T1
8A47J19/02	8A47J19/02	6154	T1
8A61P9/12	8C07D209/42	6155	T1
8A61K47/18	8A61K8/36	6156	T1
8A61K9/00	8A61K8/36	6156	T1
8A61P41/00	8A61K31/728	6160	T1
8B25J18/00	8B25J13/00	6277	T1
8E05B49/00	8H04L29/08	6278	T1
8A61K31/45	8C07D401/04	6291	T1
8C07D413/14	8C07D401/04	6291	T1
8A61K31/4725	8C07D471/04	6292	T1
8A61P3/00	8A01N43/40	6252	T1
8A61K39/285	8A61K39/285	6293	T1
8C07K14/07	8A61K39/285	6293	T1
8A61P29/00	8C07D237/16	6133	T1
8A61K31/165	8C07D237/06	6135	T1



8A61P25/00	8C07D237/06	6135	T1
8C07D261/08	8C07D237/06	6135	T1
8A61P29/00	8C07D473/38	6311	T1
8C07D473/00	8C07D473/38	6311	T1
8C07D473/40	8C07D473/38	6311	T1
8A61K9/22	8A61K9/20	6119	T1
8A61K31/496	8C07D277/20	6122	T1
8A61K31/4025	8C07D213/36	6124	T1
8C07D213/36	8C07D213/36	6124	T1
8C07D307/52	8C07D213/36	6124	T1
8A61K39/395	8C12N15/09	6113	T1
8A61P19/02	8C12N15/09	6113	T1
8A61P19/10	8C12N15/09	6113	T1
8A61P3/10	8C12N15/09	6113	T1
8C07C51/08	8C07C51/08	6115	T1
8A61K31/55	8C07D498/04	6117	T1
8C07D498/04	8C07D498/04	6117	T1
8A61K38/44	8A61K45/06	6121	T1
8C12Q1/00	8C23C18/16	6141	T1
8C23C18/16	8C23C18/16	6141	T1
8A61K31/353	8A61K31/353	6142	T1
8A61P3/00	8C07D498/04	6146	T1
8B01L3/00	8A61B5/151	6149	T1
8A61K31/198	8A61K31/198	6236	T1
8A61K31/496	8A61K31/437	6264	T1
8C07D413/12	8A61K31/437	6264	T1
8C07D498/04	8A61K31/437	6264	T1
8A61P25/18	8A61K31/501	6270	T1
8C07D403/14	8A61K31/501	6270	T1
8A61K31/5517	8C07D487/04	6289	T1
8A61P25/00	8C07D491/20	6112	T1
8A01N43/42	8A61P25/00	6130	T1
8A61K31/506	8C07D413/12	6131	T1
8A61P31/12	8C07D413/12	6131	T1
8A61P37/06	8C07D413/12	6131	T1
8A61P9/00	8C07D413/12	6131	T1
8C07D401/12	8C07D413/12	6131	T1
8C07D417/12	8C07D413/12	6131	T1
8A61K39/00	8A61K39/00	6136	T1
8F02M27/04	8F02M27/04	6139	T1
8A61P35/02	8C07D401/14	6259	T1
8C07D417/14	8C07D401/14	6259	T1
8A61K9/28	8A61K31/426	6260	T1
8C07K16/46	8C07K16/28	6302	T1
8A61K31/00	8A61K31/00	6275	T1
8A61P3/00	8A61K31/00	6275	T1
8A61K9/20	8A61K31/4965	6279	T1

8A61K31/365	8A61K31/365	6282	T1
8C07D233/56	8C07D233/56	6284	T1
8A61P11/00	8A61K31/445	6287	T1
8C07D417/12	8A61K31/54	6307	T1
8C07D471/04	8A61K31/54	6307	T1
8C07D471/10	8C07D471/10	6298	T1
8E01B3/44	8E01B3/44	6304	T1
8A61P9/00	8A61K38/08	6305	T1
8A61K31/433	8C07D513/04	6309	T1
8C08J11/06	8C08J11/04	6272	T1
8A61K39/00	8A61K9/127	6273	T1
8C07C17/25	8C07C17/20	6280	T1
8A61J1/14	8A61J1/20	6281	T1
8C07D513/04	8C07D471/10	6235	T1
8A61K31/5377	8C07D401/12	6250	T1
8C07D401/12	8C07D401/12	6250	T1
8C07D417/14	8C07D401/12	6250	T1
8A61K39/00	8A61K39/00	6238	T1
8A61K39/12	8A61K39/00	6238	T1
8A61K9/06	8A61K36/315	6239	T1
8A61K9/107	8A61K36/315	6239	T1
8A61K31/4965	8A61K31/4965	6244	T1
8C07D401/06	8C07D215/227	6245	T1
8C07D405/06	8C07D215/227	6245	T1
8A61K39/00	8C12N9/16	6246	T1
8C07K7/06	8C12N9/16	6246	T1
8C07K7/08	8C12N9/16	6246	T1
8C12N9/16	8C12N9/16	6246	T1
8A61K31/4965	8C07D239/48	6253	T1
8C07D239/48	8C07D239/48	6253	T1
8A61K9/19	8C07D241/24	6255	T1
8A61K31/4709	8C07D401/12	6150	T1
8C07C213/10	8C07D401/12	6150	T1
8C07D401/12	8C07D401/12	6150	T1
8C07D453/02	8C07D401/12	6150	T1
8A61P9/00	8C07D495/04	6159	T1
8A61K31/722	8A61K31/728	6160	T1
8A61P25/00	8C07D491/04	6288	T1
8B65D55/08	8B65D41/22	6294	T1
8B65D65/10	8B65D41/22	6294	T1
8C07D237/16	8C07D237/16	6133	T1
8A61K31/33	8C07D237/06	6135	T1
8C07D307/52	8C07D237/06	6135	T1
8C07D473/30	8C07D473/38	6311	T1
8A61K31/496	8A61K31/496	6118	T1
8A61K31/415	8C07D277/20	6122	T1
8A61K31/4965	8C07D277/20	6122	T1

8C07K16/28	8A61K39/00	6123	T1
8G01N33/50	8A61K39/00	6123	T1
8A61P29/00	8C07D213/36	6124	T1
8C07D333/28	8C07D213/36	6124	T1
8A61K39/00	8C12N15/09	6113	T1
8A61P11/00	8C12N15/09	6113	T1
8A61P25/00	8C12N15/09	6113	T1
8C07K16/28	8C12N15/09	6113	T1
8C07K16/46	8C12N15/85	6114	T1
8C12P41/00	8C07C51/08	6115	T1
8A61K51/10	8C07K16/30	6116	T1
8C07D498/14	8C07D498/04	6117	T1
8A61K39/395	8A61K38/17	6132	T1
8A61K47/48	8A61K38/17	6132	T1
8C07K16/28	8A61K38/17	6132	T1
8A61P29/00	8A61K31/192	6125	T1
8G01N33/543	8C23C18/16	6141	T1
8A61P1/08	8A61K31/353	6142	T1
8C07D311/80	8A61K31/353	6142	T1
8B26D7/06	8B26D7/32	6145	T1
8A61P9/12	8C07D498/04	6146	T1
8A61B5/15	8A61B5/151	6149	T1
8G01N33/74	8G01N33/74	6251	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	6269	T1
8C07D405/14	8A61K31/501	6270	T1
8C07D409/14	8A61K31/501	6270	T1
8A61P35/00	8C07D487/04	6289	T1
8C12N1/20	8C12N1/20	6295	T1
8B01D47/02	8B01D46/00	6128	T1
8C07D491/10	8C07D491/20	6112	T1
8C07D513/20	8C07D491/20	6112	T1
8C07D213/73	8C07D213/73	6126	T1
8A01G25/16	8A01G25/16	6258	T1
8A61K31/437	8C07D401/14	6259	T1
8A61P43/00	8C07D401/14	6259	T1
8C07D405/14	8C07D401/14	6259	T1
8A61K39/395	8C07K16/28	6302	T1
8A61K31/7048	8A61K31/365	6282	T1
8G01N33/574	8G01N33/574	6283	T1
8A61K31/437	8C07D471/04	6285	T1
8A61K39/00	8C07K16/30	6306	T1
8A61K39/395	8C07K16/30	6306	T1
8A61K45/06	8C07K16/30	6306	T1
8A61K31/54	8A61K31/54	6307	T1
8C07D401/12	8A61K31/54	6307	T1
8C07D401/14	8A61K31/54	6307	T1
8C07D417/04	8A61K31/54	6307	T1

8A61P39/00	8A61K47/48	6299	T1
8C07K16/12	8C07K16/00	6301	T1
8A61P25/08	8C07D513/04	6309	T1
8B44F7/00	8B44C3/10	6310	T1
8B29B7/88	8C08J11/04	6272	T1
8C12N15/86	8A61K9/127	6273	T1
8C07C17/42	8C07C17/20	6280	T1
8C07C21/08	8C07C17/20	6280	T1
8A61K31/435	8C07D471/10	6235	T1
8A61K31/506	8C07D471/10	6235	T1
8C07D519/00	8C07D471/10	6235	T1
8A61P35/00	8C07D401/12	6265	T1
8C07D401/14	8C07D401/12	6265	T1
8A61K47/48	8C07K16/30	6266	T1
8A61P35/00	8C07K16/30	6266	T1
8A61P27/02	8C07D401/12	6250	T1
8C07D471/08	8C07D401/12	6250	T1
8A61K39/102	8A61K39/00	6238	T1
8A61K39/145	8A61K39/00	6238	T1
8A61P17/06	8A61K36/315	6239	T1
8C07D401/04	8C07D215/227	6245	T1
8C07D401/12	8C07D215/227	6245	T1
8A61P35/00	8C12N9/16	6246	T1
8C07K16/28	8C12P21/06	6254	T1
8A61K9/16	8A61K9/16	6153	T1
8A61K8/34	8A61K8/36	6156	T1
8C07D277/56	8C07D277/56	6157	T1
8C07D417/04	8C07D277/56	6157	T1
8C07D487/04	8A61K47/48	6271	T1
8B60R25/00	8H04L29/08	6278	T1
8G06K19/00	8H04L29/08	6278	T1
8A61K31/427	8C07D471/04	6292	T1
8C07D487/04	8C07D471/04	6292	T1
8A61K31/445	8A01N43/40	6252	T1
8C12Q1/68	8C12Q1/68	6134	T1
8A61P13/00	8C07D237/06	6135	T1
8C07D295/18	8C07D237/06	6135	T1
8C07D403/12	8C07D473/38	6311	T1
8C07D473/16	8C07D473/38	6311	T1
8C07D473/24	8C07D473/38	6311	T1
8A61K31/426	8C07D277/20	6122	T1
8A61K31/4402	8C07D213/36	6124	T1
8C07D333/20	8C07D213/36	6124	T1
8A61P11/06	8C12N15/09	6113	T1
8A61P17/00	8C12N15/09	6113	T1
8A61P35/00	8C07D498/04	6117	T1
8A61K31/7076	8A61K45/06	6121	T1



8A61P37/00	8A61K38/17	6132	T1
8B26D7/32	8B26D7/32	6145	T1
8B01D53/14	8B01D53/14	6147	T1
8A61M5/20	8A61M5/20	6148	T1
8A61K31/055	8A61K9/08	6268	T1
8A61K9/08	8A61K9/08	6268	T1
8A61K31/4439	8C07D401/14	6269	T1
8C07D403/04	8A61K31/501	6270	T1
8A61K9/19	8A61K9/19	6297	T1
8B01D45/10	8B01D46/00	6128	T1
8C07D495/20	8C07D491/20	6112	T1
8A61K31/136	8A61P25/00	6130	T1
8A61K31/505	8C07D413/12	6131	T1
8A61K31/5377	8C07D413/12	6131	T1
8A47J31/36	8A47J31/36	6137	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	6259	T1
8C07D403/14	8C07D401/14	6259	T1
8C07D491/056	8C07D401/14	6259	T1
8A61K31/426	8A61K31/426	6260	T1
8C07B57/00	8C07D317/44	6261	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	6302	T1
8A61P33/00	8A61K31/365	6282	T1
8A61K31/4164	8C07D233/56	6284	T1
8C07K16/30	8C07K16/30	6306	T1
8C07K16/00	8C07K16/00	6301	T1
8C07D513/04	8C07D513/04	6309	T1
8B29B17/00	8C08J11/04	6272	T1

8C07D487/04	8C07D487/04	6274	T1
8A61K38/21	8A61K31/275	6296	T1
8A61P25/00	8A61K31/275	6296	T1
8A61K31/4747	8C07D471/10	6235	T1
8A61K31/497	8C07D471/10	6235	T1
8C07D491/056	8C07D471/10	6235	T1
8A61K31/444	8C07D401/12	6265	T1
8A61K31/4025	8C07D207/10	6267	T1
8A61K31/506	8C07D401/12	6250	T1
8A61K31/4412	8C07D213/81	6241	T1
8A61K35/64	8A61K35/64	6242	T1
8C12Q1/68	8C12Q1/68	6243	T1
8A61P31/00	8C07D215/227	6245	T1
8C07D405/12	8C07D215/227	6245	T1
8A61P31/12	8C07D241/24	6255	T1
8A61P31/16	8C07D241/24	6255	T1
8C07D241/24	8C07D241/24	6255	T1
8C07D215/20	8C07D401/12	6150	T1
8A61K39/395	8A01K67/027	6152	T1
8C07K16/30	8A01K67/027	6152	T1
8A61K31/404	8C07D209/42	6155	T1
8A61K47/10	8A61K8/36	6156	T1
8A61K47/12	8A61K8/36	6156	T1
8A61P43/00	8A61K31/727	6158	T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
EURO-CELTIQUE S.A.	A 61K 9/20, 31/485, 9/22	6119	T1
GenKyo Tex SA,	A 61K 31/00, A 61P 3/00, C 07D 471/00	6275	T1
Toyama Chemical Co., Ltd.	A 61K 31/4965, 47/14, 47/32, 47/36, 47/38, 9/14, 9/20	6279	T1
Quattro S.r.l.	E 05C 17/24, 17/02	6256	T1
Genentech, Inc.	G 01N 33/74, C 07K 16/22	6251	T1
Novomatic AG and DEXWET USA LLC	B 01D 46/00, 45/10, 47/02	6128	T1
Moberg Pharma AB	A 61K 8/36, 47/10, 47/12, 47/18, 8/34, 8/42, 9/00, A 61P 17/06, A 61Q 19/00	6156	T1

Teijin Pharma Limited and Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd.	C 07D 277/20, A 61K 31/415, 31/4155, 31/42, 31/426, 31/428, 31/433, 31/437, 31/44, 31/454, 31/496, 31/4965	6122	T1
Constellation Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 498/04, A 61K 31/424, 31/55, A 61P 35/00, C 07D 498/14	6117	T1
Xenon Pharmaceuticals Inc.	C 07D 491/20, A 61K 31/407, A 61P 25/00, C 07D 491/10, 495/20, 498/20, 513/20	6112	T1
Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha	C 12N 15/09, A 61K 39/00, 39/395, A 61P 1/04, 1/16, 11/00, 11/06, 13/12, 15/08, 17/00, 17/06, 19/02, 19/10, 21/00, 25/00, 3/10, 7/06, 9/00, 9/10, C 07K 16/28	6113	T1
Les Laboratoires Servier	C 07C 51/08, 62/34, C 07D 223/16, C 12P 41/00, 7/40	6115	T1
ChemoCentryx, Inc.	A 61K 31/496, C 07D 487/06	6118	T1
Biogen International Neuroscience GmbH and University of Zurich	C 07K 16/18	6127	T1
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	A 61P 25/00, A 01N 43/42, A 61K 31/136, 31/4704, 38/16, 45/06	6130	T1
ADD Advanced Drug Delivery Technologies, Ltd.	A 61K 9/16	6129	T1
MMV Medicines for Malaria Venture	C 07D 213/73	6126	T1
Pharmaceutical Solutions Industry Ltd	A 61K 31/192, A 61P 29/00	6125	T1
Dompé farmaceutici s.p.a.	C 07D 213/36, A 61K 31/341, 31/381, 31/4025, 31/4402, A 61P 29/00, C 07D 207/323, 307/52, 307/56, 333/20, 333/28	6124	T1
Amgen Research (Munich) GmbH	A 61K 39/00, C 07K 16/28, G 01N 33/50	6123	T1
Gnosis S.p.A.	A 61K 45/06, 31/7076, 38/44, A 61P 25/28	6121	T1
Ganymed Pharmaceuticals AG and Johannes Gutenberg-Universität Mainz, vertreten durch den Präsidenten	C 07K 16/30, A 61K 39/395, 47/48, 51/10, A 61P 35/00, C 12N 5/12	6116	T1
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	C 12N 15/85, A 01K 67/027, C 07K 16/46	6114	T1
MYLAN LABORATORIES LIMITED	C 07D 209/42, A 61K 31/404, A 61P 9/12	6155	T1
NUC Electronics Co. Ltd. and Kim, Ji Tae	A 47J 19/02	6154	T1
DEBREGEAS ET ASSOCIES PHARMA	A 61K 9/16, 31/165, 9/20	6153	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 01K 67/027, A 61K 39/00, 39/395, 45/06, C 07K 16/28, 16/30	6152	T1
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) and Université de Montpellier	C 07K 14/47	6151	T1
Chiesi Farmaceutici S.p.A.	C 07D 401/12, A 61K 31/439, 31/4709, 9/00, A 61P 11/06, 11/08, C 07C 213/10, C 07D 215/20, 221/22, 451/06, 453/02	6150	T1
Atomo Diagnostics Pty Limited	A 61B 5/151, 5/145, 5/15, 5/157, A 61J 1/05, B 01L 3/00	6149	T1
ARES TRADING S.A.	A 61M 5/20, 5/24	6148	T1
Andritz AG	B 01D 53/14, 53/18	6147	T1
C&c Research Laboratories	C 07D 498/04, A 61K 31/4375, A 61P 3/00, 9/12	6146	T1



Georg Hartmann Maschinenbau GmbH	B 26D 7/32, 7/06	6145	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	C 07D 277/82, A 61K 31/428, 31/496, A 61P 35/00, C 07D 417/12	6144	T1
Eaton Safety IP GmbH & Co. KG	H 05B 37/02, F 21V 23/04	6143	T1
EURO-CELTIQUE S.A.	A 61K 31/353, A 61P 1/08, 29/00, 3/00, C 07D 311/80	6142	T1
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	C 23C 18/16, A 61B 5/00, C 12Q 1/00, 1/54, C 23C 18/12, G 01N 33/543	6141	T1
Titano S.R.L.	F 02M 27/04	6139	T1
Koninklijke Douwe Egberts B.V.	A 47J 31/36, 31/40, B 65D 85/804	6137	T1
UCB Biopharma SPRL	A 61K 39/00, C 07K 16/00	6136	T1
Novadelta-Comércio e Industria de Cafés, S.A.	B 65D 85/804	6138	T1
Newron Pharmaceuticals S.p.A.	C 07D 237/06, A 61K 31/165, 31/33, A 61P 13/00, 25/00, 27/00, 9/00, C 07D 213/30, 213/38, 261/08, 295/08, 295/18, 307/14, 307/52, 309/06	6135	T1
Dr. Falk Pharma GmbH	C 12Q 1/68, A 01K 67/033, C 12Q 1/66	6134	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	C 07D 237/16, A 61K 31/50, 31/501, A 61P 25/18, 25/28, 29/00, C 07D 401/10, 407/10	6133	T1
UCB Biopharma SPRL	A 61K 38/17, 39/395, 47/48, A 61P 37/00, C 07K 16/24, 16/28	6132	T1
YM BioSciences Australia Pty Ltd	C 07D 413/12, A 61K 31/444, 31/505, 31/506, 31/5377, 31/541, A 61P 3/00, 31/12, 35/00, 37/06, 9/00, C 07D 239/42, 401/12, 401/14, 403/12, 413/14, 417/12	6131	T1
F.Hoffmann-La Roche AG and Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha	C 07D 401/14, A 61K 31/4184, 31/437, 31/4439, 31/444, 31/454, 31/4709, 31/496, 31/501, 31/5377, A 61P 35/00, 35/02, 43/00, C 07D 403/14, 405/14, 409/14, 413/14, 417/14, 471/04, 491/056	6259	T1
Autoagronom Israel Ltd.	A 01G 25/16	6258	T1
Inotek Pharmaceuticals Corporation	A 61K 31/7076, A 61P 27/02, C 07H 19/167	6257	T1
Toyama Chemical Co., Ltd.	C 07D 241/24, A 61K 31/4965, 9/08, 9/19, A 61P 31/12, 31/16	6255	T1
Janssen Biotech, Inc.	C 12P 21/06, A 61K 39/395, C 07K 16/28	6254	T1
Parion Sciences, Inc.	C 07D 239/48, A 61K 31/4965, A 61P 11/00	6253	T1
Amicus Therapeutics, Inc.	A 01N 43/40, A 61K 31/445, A 61P 3/00, 43/00	6252	T1
Rigel Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 401/12, A 61K 31/506, 31/5377, 31/538, 31/5383, 31/54, A 61P 27/02, 35/00, 37/00, C 07D 403/14, 413/12, 417/14, 451/02, 471/04, 471/08, 491/08, 498/04	6250	T1
Macchiavelli S.r.l.	A 47J 31/40, B 65D 85/804	6249	T1
BioMarin Pharmaceutical Inc.	C 12N 9/88	6248	T1
Atopix Therapeutics Limited	C 07D 401/06	6247	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	C 12N 9/16, A 61K 39/00, A 61P 35/00, C 07K 7/06, 7/08	6246	T1

Aeromobil S.r.o.	B 60F 5/02, B 64C 3/56, 37/00	6237	T1
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	A 61K 39/00, 39/02, 39/09, 39/102, 39/12, 39/145, 39/295, 39/39	6238	T1
Galderma S.A.	A 61K 36/315, 9/06, 9/107, A 61P 17/06	6239	T1
SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.	A 61K 31/58, A 61P 1/16, 17/02, 9/14	6240	T1
Janssen Pharmaceutica, N.V.	C 07D 213/81, A 61K 31/4412, A 61P 31/10	6241	T1
Benenox Limited	A 61K 35/64, 38/05, A 61P 25/20	6242	T1
Prognosys Biosciences, Inc.	C 12Q 1/68	6243	T1
Janssen Pharmaceutica, NV	C 07D 215/227, A 61K 31/47, A 61P 31/00, C 07D 215/12, 401/04, 401/06, 401/12, 401/14, 405/06, 405/12, 413/06, 417/06	6245	T1
Nippon Shinyaku Co., Ltd.	A 61K 31/4965, A 61P 25/00, C 07D 241/20	6244	T1
Incyte Holdings Corporation	A 61K 31/198, 31/519, C 07D 487/04	6236	T1
Pfizer Inc.	C 07D 471/10, A 61K 31/435, 31/4747, 31/497, 31/506, 31/53, 45/06, A 61P 3/04, 3/10, C 07D 491/056, 513/04, 519/00	6235	T1
Deutsche Telekom AG	H 04L 29/06	6234	T1
Shin Poong Pharmaceutical Co. Ltd. and Postech Academy-industry Foundation	A 61K 31/728, 31/722, A 61P 41/00	6160	T1
MEDIVIR AB and Janssen Sciences Ireland UC	C 07D 277/56, C 07C 211/45, C 07D 417/04	6157	T1
Universiteit Maastricht and Academisch Ziekenhuis Maastricht	A 61K 31/727, A 61P 43/00	6158	T1
Xention Limited	C 07D 495/04, A 61K 31/495, A 61P 9/00	6159	T1
Deutsche Telekom AG	H 04L 29/08, B 60R 25/00, E 05B 49/00, G 06K 19/00, G 07C 9/00, H 04L 29/06	6278	T1
DALMEC S.p.A.	B 25J 13/00, 18/00, 19/00	6277	T1
Novartis Tiergesundheit AG	A 61K 9/20, 31/4184, 31/501, 47/12	6276	T1
Cytokinetics, Inc.	C 07D 487/04, A 61K 31/498, A 61P 19/08, 21/04	6274	T1
GlaxoSmithKline Biologicals SA	A 61K 9/127, 39/00, C 12N 15/86	6273	T1
Guven, Ali Hakan	C 08J 11/04, B 29B 17/00, 17/02, 17/04, 7/88, 7/90, B 29C 47/10, C 08J 11/06	6272	T1
Genentech, Inc. and MedImmune Limited	A 61K 47/48, A 61P 35/00, C 07D 487/04, 519/00	6271	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	A 61K 31/501, A 61P 25/18, C 07D 401/14, 403/04, 403/14, 405/04, 405/14, 409/04, 409/14, 413/04, 413/14	6270	T1
Eli Lilly and Company	C 07D 401/14, A 61K 31/4439, A 61P 35/00	6269	T1
Bionevia Pharmaceuticals Inc.	A 61K 31/426, 9/16, 9/20, 9/24, 9/28, A 61P 25/00, 3/10	6260	T1
AstraZeneca AB	C 07D 317/44, C 07B 57/00	6261	T1
Carpi Tech B.V.	E 02B 3/16	6262	T1
Novadelta-Comércio e Industria de Cafés, S.A.	B 65D 85/804, A 47J 31/06	6263	T1
Suven Life Sciences Limited	A 61K 31/437, 31/496, 31/55, 31/5517, A	6264	T1



	61P 25/00, C 07D 413/12, 417/12, 471/04, 498/04		
Novartis AG	C 07D 401/12, A 61K 31/444, A 61P 35/00, C 07D 401/14	6265	T1
Ganymed Pharmaceuticals AG and Johannes Gutenberg-Universität Mainz, vertreten durch den Präsidenten	C 07K 16/30, A 61K 39/395, 47/48, 51/10, A 61P 35/00, C 12N 5/12	6266	T1
Tetraphase Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 207/10, A 61K 31/4025	6267	T1
EMP Pharma GmbH	A 61K 9/08, 31/055	6268	T1
Theravance Biopharma R&D IP, LLC	A 61K 31/445, A 61P 11/00, C 07D 401/12	6287	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61K 39/395, A 61P 35/00, C 07K 16/22	6286	T1
Astex Therapeutics Limited	C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00, C 07D 487/04	6285	T1
Gilead Sciences, Inc.	C 07D 233/56, A 61K 31/4164, 31/4436, A 61P 31/12, C 07D 401/04, 401/14	6284	T1
Yale University	G 01N 33/574	6283	T1
Merial, Inc.	A 61K 31/365, 31/425, 31/7048, 45/06, 47/18, 47/26, 47/44, 9/00, A 61P 33/00, 33/10	6282	T1
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	A 61J 1/20, 1/10, 1/14	6281	T1
Arkema France	C 07C 17/20, 17/25, 17/42, 19/10, 21/08, 21/18	6280	T1
H. Lundbeck A/S	C 07D 491/04, A 61K 31/4741, A 61P 25/00	6288	T1
MedImmune Limited	C 07D 487/04, A 61K 31/5517, A 61P 35/00	6289	T1
Biogen MA Inc.	A 61K 39/395, A 61P 7/02, 9/10, C 07K 16/28	6290	T1
CELGENE CORPORATION	C 07D 401/04, A 61K 31/45, A 61P 35/00, C 07D 401/14, 405/14, 413/14, 417/14	6291	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07D 471/04, A 61K 31/427, 31/4402, 31/472, 31/4725, 31/496, 31/506, 45/06, A 61P 31/18, C 07D 487/04	6292	T1
Bavarian Nordic A/S	A 61K 39/285, C 07K 14/07	6293	T1
Eaz Pac AB	B 65D 41/22, A 47J 36/06, B 65D 43/02, 55/08, 65/04, 65/10	6294	T1
Japan Tobacco Inc.	C 12N 1/20, A 01N 63/00, C 12R 1/01	6295	T1
Biogen MA Inc.	A 61K 31/275, 31/225, 38/16, 38/21, A 61P 25/00	6296	T1
Discovery Laboratories, Inc.	A 61K 9/19, C 07K 14/785	6297	T1
Pfizer Inc.	C 07D 471/10, A 61K 31/438, A 61P 3/04, 3/10, C 07D 519/00	6298	T1
AstraZeneca AB and Nektar Therapeutics	A 61K 47/48, A 61P 39/00, C 07D 489/04	6299	T1
Astex Therapeutics Limited	C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00, C 07D 487/04	6300	T1
Craig, Roger Kingdon and Erasmus University Medical Center Rotterdam Department of Cell Biology and Genetics	C 07K 16/00, 16/10, 16/12, 16/28	6301	T1

Amgen Research (Munich) GmbH	C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00, C 07K 16/46	6302	T1
Debiopharm International SA	A 61K 38/13, A 61P 21/00	6303	T1
Greenrail S.r.l.	E 01B 3/44	6304	T1
Trevena, Inc.	A 61K 38/08, A 61P 9/00, 9/12, C 07K 7/14	6305	T1
Oncomed Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/30, A 61K 39/00, 39/395, 45/06	6306	T1
Merck Sharp & Dohme Corp.	A 61K 31/54, C 07B 59/00, C 07D 285/18, 401/12, 401/14, 403/04, 403/12, 417/04, 417/12, 417/14, 471/04, 495/04	6307	T1
Yissum Research Development Company of the Hebrew University of Jerusalem Ltd. and Hadasit Medical Research Services and Development Ltd.	C 07K 14/435, C 12N 15/62	6308	T1
UCB Biopharma SPRL	C 07D 513/04, A 61K 31/433, A 61P 25/08	6309	T1
Bicakci, Sevan	B 44C 3/10, B 44F 1/06, 7/00	6310	T1
ICOS Corporation	C 07D 473/38, A 61K 31/517, 31/52, A 61P 19/10, 29/00, 7/00, C 07D 403/12, 473/00, 473/16, 473/24, 473/30, 473/34, 473/40, 487/04	6311	T1



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективена трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6))

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(210) **ТМ 2003/861** (220) 24/11/2003
(442) 31/08/2016

**(731) ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА**

Бул. Гоце Делчев б.б. 1000 Скопје, МК

(740) ИНТЕЛЕКТ ПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје
ул."Црвена Вода" бр.40/ 1, 1000, Скопје
(540)

ЦВЕТНИЦИ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 играни филмови и телевизиски филмови; претходно снимени производи, т.е. претходно снимени плочи и претходно снимени аудио-видео ленти; аудио-видео касети; аудио-видео дискови и ласерски дискови; аудио касети; видео програми; програми за компјутерски игри; обвивки за касети; електронски дневници
кл. 41 услуги на забава; произведување, подготвување и изведување претстави и концерти во живо; произведување видео ленти и видео касети; произведување на звучни снимки; публикација на музички материјал; произведување програма за радио и телевизија; услуги за дигитални слики; услуги на дискотеки; дабинг; редакција (видеоленти); испитување на образование; услуги за образование; електронско издаваштво; забавни услуги; забава; забавни информации; изложби (организација) за културни и едукативни цели ; Филмска продукција; он-лајн услуги на игри (компјутерски мрежи); играње; водич (едукативни и услуги за обука); информации (едукативни); информации (забавни); информации за рекреација; инструкторски услуги; преводи (знаковен јазик); живи настапи (презентација); лотарии (оперирање); моделирање за уметници; играни филмови ; изнајмување услуги за музички композиции; музички сали; организирање на лотарии; организација на

балови; организација на натпревари (едукативни или забавни); организација на изложби за културни и едукативни цели; организација на шоу (импресарио услуги); организација на спортски натпревари; паркови (забавни); организирање на забави; перформанси (презентација на); фотографски репортажи; фотографирање; физичка едукација; планирање (забави); практичен тренинг (демонстрација); продукција на радио и телевизиски програми; продукција на изложби; продукција (видеоленти); овозможување на забавни аркадни услуги; овозможување на караоке услуги; овозможување на он-лајн електронски публикации (не за даунлоадирање); публикација на книги; публикација на електронски книги и журналы на интернет; публикација на текстови (надвор од публицистички текстови); радио и телевизиски програми (продукција на); радио забава; снимачи (изнајмување на); студија за снимање; објекти за рекреација; информации за рекреација; репортерски услуги (вести); услуги за пишување на сценарија; семинари (организирање и припремање на); сцени за шоу; шоу (продукција); преводи од знаковен јазик; снимачи на звук (изнајмување); услуги на стадиони (изнајмување); студија (филмски); надтитлување; симпозиуми (организирање и припрема); професорски услуги; телевизиска забава; телевизиски програми (продукција на радио и); текстови (публикација на), различно од други публицистички текстови; театарска продукција; мерење на спортски натпревари; тренинг (практичен) (демонстрација); преведување; редакција на видео ленти; филмска продукција на видео ленти; видео ленти (изнајмување на); видеоснимање; стручно оспособување (едукативни и тренинг совети); работилници (организирање и припремање на) (тренинг)



кл. 42 автентични уметнички изработки; компјутерско програмирање; компјутерски програми (дуплицирање на); дизајнирање на компјутерски софтвер; компјутерски софтвер (инсталирање на); компјутерски софтвер (одржување на); компјутерски софтвер (усовршување на); дизајнирање на компјутерски системи; анализи на компјутерски софтвер; консултации (интелектуална сопственост); конверзија на податоци или документи од пишани на електронски медиуми; менаџмент на авторски права; креирање и одржување на веб сајтови за други лица; конверзија на податоци за компјутерски програми (непишана конверзија); декорирање (дизајнирање на интериери); дизајнирање (компјутерски системи); дизајнирање и декорирање на интериери; дизајнирачки сервиси (пакување); дизајнирање (опаковка); дизајнирање (графички уметности); дизајнирање на облека; дупликации на компјутерски програми; дизајнирање на графичка уметност; хостирања на компјутерски сајтови (веб сајтови); индустриско дизајнирање; инсталирање на компјутерски софтвер; консултации за индустриска сопственост; индустриска сопственост (лиценцирање на); надгледувања на интелектуална сопственост; лиценцирање на индустриска сопственост; одржување (креирање и) веб сајтови за други лица; одржување на компјутерски софтвер; менаџмент (авторски права); пакувачки дизајн; обнова на компјутерски податоци; изнајмување (компјутери); изнајмување на компјутерски софтвер; истражувања и развој (за други лица); дизајнирање на софтвер (компјутер); софтвер (изнајмување на компјутери); софтвер (усовршување на компјутери); студии (технички проекти); дотерување (индустриски дизајн); уметнички работи (автентични)

(210) **TM 2009/893** (220) 09/09/2009
(442) 31/08/2016

(731) **ATLAS Spolka z o.o.**
ul.Swietej Teresy od Dzieciatka Jezus 105
PL-91-222 Lodz, PL

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(591) -
(531) 06.01.02;26.04.18
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за употреба во индустријата, науката или фотографијата, непреработени вештачки смоли; непреработени пластични материјали; формулации за гаснење пожар; препарати за калење и лемење; хемиски субстанции за презервирање на прехранбени производи; субстанции за штавење: лепила за индустриска употреба
кл. 2 бои, политури, лакови; презервативи против 'рфосување и против оштетување на дрво; обојувачи (пишенти); растворувачи; сирови природни смоли; метали во фолија или во фарба на прав за молери, декоратори, печатачи и уметници
кл. 17 каучук, гураперка, гума, азбест, лискун и производи направени од овие материјали што не се опфатени во други класи; екструдирани производи од пластика за употреба во производство; материјали за

пакување, затворање и изолирање; еластични цевки, неметални кл. 19 градежни материјали (неметални); неметални цврсти цевки за градежништво; асфалт, катран и битумен; неметални подвижни градби; споменици, неметални

(210) **ТМ 2011/250** (220) 17/03/2011
(442) 31/08/2016

(731) **Занаетчиска комора Скопје**
ул.Битпазарска бр.12, Скопје, МК
(540)



(591) жолта и сина
(531) 25.01.19;25.07.06;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; обука, забава; спортски и културни активности

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и социјални услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) **ТМ 2011/622** (220) 06/06/2011
(442) 31/08/2016

(731) **PRESTIJ-96 OOD**
98, Nikola Gabrovski str. 5000 Veliko Tarnovo
, BG
(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

PRESTIGE ПРЕСТИЖ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 производи од тесто и слатки; брашно и производи од жито; кафе, чај, какао, шеќер, замена за кафе, сладолед, мед, вафли, бисквити, слатки, пецива, марципан, алва, торти, чоколадо, пијалоци, што се на основа на чоколадо, пијалоци што се на основа на какао

кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(210) **ТМ 2013/891** (220) 18/09/2013
(442) 31/08/2016

(731) **Д.Т. Мако Маркет ДОО Скопје**
ул.Првوماјска б.б., 1000 Скопје, МК
(740) **ПЕТРО ЈАНУРА, АДВОКАТ**
ул. Орце Николов, бр 94, 1000, Скопје
(540)



(591) -
(531) 02.09.01;27.05.01
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 30 производство на колачи
кл. 35 услуги при производство на големо и мало со кондиторски производи кочачи

(210) **ТМ 2014/186** (220) 24/02/2014
(442) 31/08/2016

(731) **Ивана Марковска**

ул.Димитрие Чуповски бр.22/2-3, Скопје, МК

(740) Ивана Марковска

ул.Анте Хаџимитков бр.5, Скопје

(540)



(591) црна, сива, зелена

(531) 07.01.08;27.05.01;27.05.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) **ТМ 2014/583** (220) 26/05/2014
(442) 31/08/2016


(731) **Друштво за производство трговија и услуги ЕКОЛЕНД извоз-увоз ДООЕЛ Скопје**

ул.Коце Металец 2а-39, Скопје, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, црна, зелена, жолта и бела

(531) 08.01.06;27.05.10;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци

(210) **ТМ 2014/584** (220) 26/05/2014
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за производство трговија и услуги ЕКОЛЕНД извоз-увоз ДООЕЛ Скопје**

ул.Коце Металец 2а-39, Скопје, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) кафена

(531) 26.01.18;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци

(210) **ТМ 2014/1408** (220) 23/12/2014
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за реклама и пропаганда „КЛИКЕР МАРКЕТИНГ“ дооел, Скопје ул. Димитар Беровски бр.9, Центар, 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) црна, портокалова, бела

(531) 26.01.18;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња кл. 35 огласување; водење на работењето; управување со работи; канцелариски работи кл. 41 образовни услуги; подготвување на настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2015/221** (220) 20/02/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Dun & Bradstreet International Ltd.**
103 JFK Parkway Short Hills, New Jersey
07078 , US

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

GROWING RELATIONSHIPS THROUGH DATA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 обезбедување на продажба и извештаи на пазарот по налог и/или спецификацијата на другите; обезбедување на општите деловни информации поврзани со продажбата, големината и позицијата на бизниси; спроведување на маркетинг студии и истражувања; обезбедување на бизнис сервиси за информации во врска со маркетинг, демографија и статистички области; снабдување со продажба и маркетинг информации во врска со бизнис заедниците во согласност со барањата на

клиентите; компјутеризирани маркетинг консултантски услуги наменети за бизниси, имено, обезбедуваат информации кои ги идентификуваат корпоративни линии на бизнис и односите помеѓу националните и меѓународни компании; обезбедување на демографски информации за различни бизниси во одредени географски области, подготовка на списоци на компании за други; евалуација на добавувачите на стоки и услуги во однос на вкупниото финансиско, оперативено и ризично ниво; бизнис консултантски сервиси; рекламни сервиси; меѓу-ценовна анализа; бизнис проценки; асистирање со менаџмент во бизнис; бизнис истраги; бизнис и комерцијални сервиси за информации; комјутеризирано складирање и пронаоѓање на бизнис информации; маркетинг услуги; информации и податоци собирање и анализа во врска со управувањето со бизнисот; дистрибуција на промотивни материјали, имено, флаери, проспекти, брошури; бизнис консултантски услуги во областа на услуги за клиентите за да се подобри продажбата и ефикасноста; обезбедување на бизнис информации во областа на профилите на општата компанија вклучувајќи ги и финансиските податоци, трговија и исплати, години во бизнисот, големината на компанијата, како и продажбата и информации за вработените; предвидување на бизнис информации во врска со иднината на компанијата; бизнис услуги за процена на ризик, имено, обезбедување на онлајн алатка за бизнис оценување која е во природата на онлајн бизнис профил за обезбедување на увид во здравјето на компании; назначување и за набавка на идентификациони броеви за употреба од страна на бизнис претпријатија со цел да се олесни автоматизација на плаќање на сметки и други деловни намени и добивање на деловни статистики и



информации; сервиси за подготовка на мејлинг-листи; бизнис услуги кои вклучуваат дозволување на претпријатијата да ги исполнат регулаторните барања, како што се обврските кон клиентите, идентификување на поголеми ризици на партиите на клиентите и членовите на одборот, борба против корупцијата од трета страна и анти-мито длабинска анализа и следење на услуги и други сервиси за даночни и регулаторни услуги; собирање и ширење на информации за поединци за општиот бизнис, продажба и маркетинг цели; обезбедување на бизнис информации во однос на добавувачите во бизнисот од областа на бизнис профилите и анализа на тие добавувачи, на снабдувачот на евалуација, на снабдувачот за управување со информации, информации за достапноста на производот и придонесите, на снабдувачот и работење на информации; услуги за снабдување за управување, имено, набавка и купување на управување во областа на добавувачите, производ за снабдување, снабдување со тековна оптимизација за доброто на другите; деловни услуги, имено, бизнис информации, совети и консултации во областа на управување со процесите од животниот циклус и функционални потреби од областа на снабдувачот со ризик, усогласеноста, разновидноста, како и управувањето со информации

кл. 36 обезбедување на финансиски информации за кредити и колекција на бизниси; опремување со кредитни рејтинг извештаи; подготовка на финансиските извештаи за други вклучувајќи и собирање и известување за кредит, продажба, финансиски и кредитни анализи; агенција за наплата на услуги; обезбедување кредит за наплата и наплата на услуги; обезбедување на кредитен рејтинг и финансиски извештаи и

анализи; сервиси за обезбедување на финансиска кредитна историја за информации; анализа на кредитниот ризик; онлајн кредитни услуги, имено, обезбедување на онлајн кредитни извештаи; сервис за бизнис кредитен ризик за информации; финансиски маркетинг и истражување

(210) **TM 2015/264** (220) 05/03/2015
(442) 31/08/2016

(731) **SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o., Osijek M. Gupca 2, Osijek, HR**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

FAKS HELIZIM COLORGEL PURE ENERGY

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризивање сапуни

(210) **TM 2015/343** (220) 27/03/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТИМ КОРПОРЕЈШН ДООЕЛ увоз-извоз КАВАДАРЦИ**

ул. Ѓуро Салај 15-1/11, 1430, Кавадарци, МК
(540)



(591) сина, бела
(531) 26.03.07;27.05.09

(554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 бар кодови (читач на бар кодови)
 батерии, електрични батерии, електрични за возила
 видеокамери
 видео екрани
 дискови (компакт дискови) [аудио-видео]
 дискови (компакт дискови) [меморија само за читање]
 дискови (оптички дискови)
 звучници
 компјутери
 компјутери (печатачи за употреба со компјутери)
 компјутерски глумчиња (подлоги за компјутерски глумчиња)
 компјутерски мемории
 компјутерски софтвер, снимен
 компјутерски тастатури
 компјутерско глумче [опрема за обрботка на податоци]
 конвертори, електрични компјутери
 лаптоп
 модеми
 полначи за батерии
 полначи за електрични батерии
 потпирачи за рачни згобови што се користат со компјутери
 софтвер (компјутерски софтвер), снимен
 слушалки
 скенери опрема за [обработка на аподатоци]
 телевизиски апарати
 читач на бар кодови
 кл. 42 давање простор за веб [интернет]
 страници
 компјутерско програмирање
 креирање и одржување на веб [интернет]
 страници за други
 одржување (креирање и одржување) веб [интернет] страници за други

(210) **ТМ 2015/614** (220) 11/06/2015
 (442) 31/08/2016

(731) **Мурцева Маја**
ул. Никола Парачунов бр. 1/63, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН ДОО Скопје
 ул. Македонија бр 27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, зелена
 (531) 05.05.20;27.05.04;29.01.12
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мируди); мируди; термички необработени прехранбени производи
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; наратки за купување; претставување на производите; рекламирање по пат на електронски медиуми; потрошувачи (комерцијални информации и советување на потрошувачи); јавно мислење (испитување на јавно мислење); претставување на производите; трговски саеми (организирање трговски саеми) и работилници за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи
 кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци; привремено сместување; бистро; кафетерии [експрес ресторани]; ресторани, ресторани со самопослужување; служење храна и пијалаци; снек-барови



(210) **TM 2015/733** (220) 15/07/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за градежништво, трговија и услуги ПЕРА КОНСТРАКШН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје**

ул. Св. Кирил и методиј бр. 7, Скопје, МК
(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000
(540)

PERA CONSTRUCTION INTERNATIONAL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 19 неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал
кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи
кл. 37 градежни конструкции, поправки инсталациски услуги

(210) **TM 2015/734** (220) 15/07/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за градежништво, трговија и услуги ПЕРА КОНСТРАКШН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје**

ул. Св. Кирил и методиј бр. 7, Скопје, МК
(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000
(540)



(531) 26.04.16;27.05.09
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 19 неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни

конструкции, споменици што не се од метал
кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи
кл. 37 градежни конструкции, поправки инсталациски услуги

(210) **TM 2015/735** (220) 15/07/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје ул. Бојмија бр. 8 мезанин, Скопје, МК**
(540)



(531) 27.05.09;27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи
кл. 45 правни услуги

(210) **TM 2015/762** (220) 28/07/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје**

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, МК
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) темно сина, светло сина, кафена, црвена, црна, бела и темно сива
(531) 11.01.02;11.03.03;25.01.19

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, кафе (пијалаци што се на основ на кафе), екстракти од кафе, замена за кафе
кл. 32 безалкохолни пијалоци во база на кафе

(210) **TM 2015/772** (220) 29/07/2015
(442) 31/08/2016

(731) **BIOGEN MA INC. (Massachusetts corporation)**

250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

SPINRAZA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за лекување на невролошки пореметувања

(210) **TM 2015/773** (220) 29/07/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Old Navy (ITM) Inc. 2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(531) 26.11.11

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи

(210) **TM 2015/778** (220) 30/07/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Јавно претпријатие за јавни паркиралишта ПАРКИНЗИ на Општина Центар - Скопје**

бул. Гоце Делчев бр. 14, Скопје, МК (740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ СКОПЈЕ

бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена и бела
(531) 18.01.21;27.05.25

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања, изнајмување места за паркирање, паркиралишта за автомобили

(210) **TM 2015/779** (220) 30/07/2015
(442) 31/08/2016

(731) **NGK Insulators, Ltd. 2-56 Suda-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi Aichi-ken 467-8530, JP**

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)



(531) 26.04.16;27.05.04



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 катализатори и носачи на катализатори за прочистување или подобрување на издувните гасови на моторите со внатрешно согорување; катализатор; индистриски хемикалии

кл. 7 керамички филтри за прочистување на издувните гасови што ги емитираат дизел моторите; керамички филтри за прочистување на издувните гасови што ги имитираат моторите со внатрешно согорување; керамички носачи на катализатори за прочистување на издувните гасови што ги емитираат моторите со внатрешно согорување; супстрати за каталитички конвертори; уреди за третирање на издувни гасови кај моторите за внатрешно согорување, и неговите составни делови и опрема; регенератори за мотори со внатрешно согорување; неелектрични влекачи [за теренски возила]; делови за неелектрични влекачи за копнени возила; рударски машини и уреди; градежни машини и уреди; машини и уреди за утовар-истовар; машини и инструменти за риболов; машини и уреди за хемиска обработка; земјоделски машини, земјоделски алатки што не се за рачна употреба; машински елементи [теренски возила]; косилки за трева

кл. 12 неелектрични влекачи за копнени возила (не вклучивајќи ги нивните делови); механички елементи за копнени возила; бродови и нивните составни делови и опрема; воздушни летала и нивните составни делови и опрема; железнички возила и нивните составни делови и опрема; автомобили и нивните составни делови и опрема; моторни превозни средства на две тркала, велосипеди и нивните составни делови и опрема

(210) **TM 2015/780** (220) 30/07/2015

(442) 31/08/2016

(731) **NGK Insulators, Ltd.**

2-56 Suda-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi Aichi-ken 467-8530, JP

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнес Центар Аура, 1000, Скопје

(540)

HONEYCERAM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 катализатори и носачи на катализатори за прочистување или подобрување на издувните гасови на моторите со внатрешно согорување; катализатор; индистриски хемикалии

кл. 7 керамички филтри за прочистување на издувните гасови што ги емитираат дизел моторите; керамички филтри за прочистување на издувните гасови што ги имитираат моторите со внатрешно согорување; керамички носачи на катализатори за прочистување на издувните гасови што ги емитираат моторите со внатрешно согорување; супстрати за каталитички конвертори; уреди за третирање на издувни гасови кај моторите за внатрешно согорување, и неговите составни делови и опрема; регенератори за мотори со внатрешно согорување; неелектрични влекачи [за теренски возила]; делови за неелектрични влекачи за копнени возила; рударски машини и уреди; градежни машини и уреди; машини и уреди за утовар-истовар; машини и инструменти за риболов; машини и уреди за хемиска обработка; земјоделски машини, земјоделски алатки што не се за рачна употреба; машински елементи [теренски возила]; косилки за трева

кл. 12 неелектрични влекачи за копнени возила (не вклучивајќи ги нивните делови); механички елементи за копнени возила; бродови и нивните составни делови и

опрема; воздушни летала и нивните составни делови и опрема; железнички возила и нивните составни делови и опрема; автомобили и нивните составни делови и опрема; моторни превозни средства на две тркала, велосипеди и нивните составни делови и опрема

(210) **TM 2015/784** (220) 31/07/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Елена Нововиќ**
ул. Иван Цанкар бр. 6, Карпош, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, светло зелена, темно зелена, розева, црна, тиркизна

(531) 02.05.08;02.09.01;05.01.05
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 28 игри и играчки
кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности
кл. 45 чување деца

(210) **TM 2015/786** (220) 31/07/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Alvogen Pharma Trading Europe EOOD**
86, Bulgaria Blvd. Sofia 1680, BG
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

KALMENTE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2015/787** (220) 31/07/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Japan Tobacco, Inc.**
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

ТАСТ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, без разлика дали е изработен или неизработен; тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно виткање, тутун за цваќање, снус тутун; цигари, електронски цигари, пури, цигарилоси; бурмут; производи за пушачи вклучени во класата 34; хартии за цигари, цевчиња за цигари и кибрити

(210) **TM 2015/788** (220) 31/07/2015
(442) 31/08/2016

(731) **ACCOR**
110 Avenue de France, 75013, Paris, FR
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) виолетова, сива
(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)



кл. 43 хотелски, мотелски услуги; хотелски услуги; обезбедување на храна и пијалоци; кафетерии, чај соби, барови (освен клубови); привремено сместување; викендички (куќи за одмор); резервации на хотелски соби за патниците; резервации за привремено сместување; консултации и совети (не деловни) во областа на хотели и ресторани; изнајмување на простории за состаноци и конференциски сали; обезбедување на простории за изложби, конференции и состаноци; услуги на резервација на хотели и ресторани; обезбедување на on-line информации во врска со резервација на хотели

(210) **TM 2015/792** (220) 04/08/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Телеком Словенија д.д.**
ул. Цигалетова бр. 15, Љубљана, SI
(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
Бул. Св.Климент Охридски бр. 54-3/2, 1000
Скопје
(540)



(591) црвена, црна, бела
(531) 27.05.17;27.05.24;29.01.13
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2015/793** (220) 04/08/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Телеком Словенија д.д.**
ул. Цигалетова бр. 15, Љубљана, SI
(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
Бул. Св.Климент Охридски бр. 54-3/2, 1000
Скопје
(540)



(591) црвена, црна, бела
(531) 27.05.17;27.05.24;29.01.13
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2015/794** (220) 04/08/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Телеком Словенија д.д.**
ул. Цигалетова бр. 15, Љубљана, SI
(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
Бул. Св.Климент Охридски бр. 54-3/2, 1000
Скопје
(540)


ЏаБест

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со

нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **ТМ 2015/795** (220) 04/08/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Телеком Словенија д.д.**
ул. Цигалетова бр. 15, Љубљана, SI
(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
Бул. Св.Климент Охридски бр. 54-3/2, 1000 Скопје
(540)



(531) 25.01.19;27.05.17


(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **ТМ 2015/796** (220) 04/08/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Телеком Словенија д.д.**
ул. Цигалетова бр. 15, Љубљана, SI
(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
Бул. Св.Климент Охридски бр. 54-3/2, 1000 Скопје
(540)



(531) 25.01.19;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **ТМ 2015/797** (220) 04/08/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Телеком Словенија д.д.**
ул. Цигалетова бр. 15, Љубљана, SI
(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
Бул. Св.Климент Охридски бр. 54-3/2, 1000 Скопје
(540)

Dzabest


(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **ТМ 2015/798** (220) 04/08/2015
(442) 31/08/2016

(300)
(731) **Телеком Словенија д.д.**
ул. Цигалетова бр. 15, Љубљана, SI
(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
Бул. Св.Климент Охридски бр. 54-3/2, 1000 Скопје
(540)



(531) 25.01.19;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2015/799** (220) 04/08/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Телеком Словенија д.д.**

ул. Цигалетова бр. 15, Љубљана, SI

(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ

Бул. Св.Климент Охридски бр. 54-3/2, 1000

Скопје

(540)

Dzabest

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2015/800** (220) 04/08/2015

(442) 31/08/2016

(731) **HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD**

Administration building Huawei technologies

Co., Ltd. Bantian, Longgang District,

Shenzhen, CN

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

HUAWEI MATE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 мобилни телефони; заштитини футроли за мобилни телефони; заштитни фолии за мобилни телефони; таблет компјутери; заштитни футроли за таблет компјутери; заштитни фолии за таблет компјутери; паметни часовници; паметни нараквици; звучници; слушалки за во уво; слушалки за на глава; рутери; гејтвеј (gateways)

(210) **TM 2015/801** (220) 04/08/2015

(442) 31/08/2016

(731) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)**

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

(740) ПЕТОШЕВИК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

LS500

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобили и нивните структурни делови

(210) **TM 2015/802** (220) 04/08/2015

(442) 31/08/2016

(731) **ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde,

ESKISEHIR, TR

(740) Друштво за застапување од областа на

индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) сите нијанси на жолта и кафеава
(531) 08.01.12;08.01.13;26.03.07
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 крекери

(210) **TM 2015/803** (220) 05/08/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за производство на мало и големо КАМ ДОО Скопје**
бул. „Србија“ бр. 35,, 1000, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(531) 26.04.18;27.05.24
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 доматиен сок за готвење, доматино пире,
сокови од зеленчук за готвење
кл. 30 сокови (како мирудии); мирудии;
ароматични подготовки за исхрана, додатоци

на јадења, зачини, квасец, кечап (сос),
прашок за печење; сол, сенф; оцет,
прашкасти зачини, преливи за салати, релиш
сосови (додатоци на исхрана), сосови
(додатоци на храна), состојки за згуснување
при готвење

(210) **TM 2015/804** (220) 05/08/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Europcar Groupe**
2 rue Rene Caudron Batiment OP, 78960
Voisins le Bretonneux, FR
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

KEDDY

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 возила; апарати за движење по копно,
во воздух или вода; возила за движење во
воздух, на копно или вода; возила за
патување по копно, воздух, железница или
вода; моторни возила за употреба за
превезување на луѓе; возила за превоз на
стока; моторни возила; возила за превоз на
лица; возила за транспорт на стока; спортски
автомобили; тркачки автомобили; моторни
домови; мобилни домови (приколки); моторни
приколки; возила во вид на комбиња;
моторни комбиња; камперски комбиња;
автомобили за кампување; камиони како
моторни копнени возила; камиони за превоз;
трговски камиони; индустриски товарни
возила; камиони; вагони; автобуси
кл. 35 рекламирање; бизнис менаџмент;
бизнис администрација; канцелариско
работење; електронско чување на податоци;
организација, функционирање и контрола на
шеми за лојалност и поттикнување;
рекламирање услуги кои се достапни преку
интернет; продукција на телевизиски и радио
реклами; сметководство; аукции; трговски
саеми; анкети; обработка на податоци;

обезбедување на бизнис информации; маркетинг услуги; услуги за промоција; услуги за управување со базата на податоци; деловни информациски услуги обезбедени онлајн од компјутерска база на податоци или на интернет; составување реклами за употреба како веб страни; истражување на пазарот; анализа на рекламирање одговор и истражување на пазарот; деловни услуги во областа на изнајмување на возила; услуги за транспорт и управување со бизнисот на возен парк; трошковна анализа и статистика во врска со возилата; бизнис побарувања; бизнис истраги; демонстрација на компјутерски производи; компјутеризирано управување со датотеки; собирање и организирање на податоците во една главна датотека во областа на автомобилското рекламирање и изнајмување на возило; организирање на изложби за рекламирање што се однесуваат на автомобили и изнајмување на возило; малопродажни услуги поврзани со продажба на возила и апарати за патување по копно, воздух, железница или вода, информации и совети во врска со сите овие услуги кл. 36 осигурителни услуги кои се однесуваат на возила; информации и совети во врска со сите овие услуги кл. 39 транспорт; пакување и складирање на стоки; аранжмани за патување; превоз на лица и стоки (во воздух, на копно или вода); организирање превоз на патници или стоки (во воздух, на копно или вода); изнајмување на возила за движење во воздух, на копно или вода; изнајмување на автомобили, автомобили за кампување, товарни камиони, камиони, комбиња, вагони, автобуси, приколки; услуги за изнајмување на возило; организација за изнајмување на возила за движење во воздух, на копно или вода; изнајмување на опрема и додатоци за возило; услуги за резервација за возило и

транспорт; шоферски услуги; услуги за изнајмување на возила управувани од шофер; услуги за управување со возен парк; транспортни услуги; курирски услуги (пораки или производи); услуги на влечно возило; ангажирање на превозни средства; информации и совети во врска со сите овие услуги

(210) **TM 2015/805** (220) 05/08/2015

(442) 31/08/2016

(300) 13716766 06/02/2015 EM

(731) **Europcar Groupe**

2 rue Rene Caudron Batiment OP, 78960

Voisins le Bretonneux, FR

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(591) виолетова, бела и зелена

(531) 27.05.17;27.05.24

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 возила; апарати за движење по копно, во воздух или вода; возила за движење во воздух, на копно или вода; возила за патување по копно, воздух, железница или вода; моторни возила за употреба за превезување на луѓе; возила за превоз на стока; моторни возила; возила за превоз на лица; возила за транспорт на стока; спортски автомобили; тркачки автомобили; моторни домови; мобилни домови (приколки); моторни приколки; возила во вид на комбиња; моторни комбиња; камперски комбиња; автомобили за кампување; камиони како моторни копнени возила; камиони за превоз; трговски камиони; индустриски товарни возила; камиони; вагони; автобуси

кл. 35 рекламирање; бизнис менаџмент; бизнис администрација; канцелариско работење; електронско чување на податоци; организација, функционирање и контрола на шеми за лојалност и поттикнување; рекламирање услуги кои се достапни преку интернет; продукција на телевизиски и радио реклами; сметководство; аукции; трговски саеми; анкети; обработка на податоци; обезбедување на бизнис информации; маркетинг услуги; услуги за промоција; услуги за управување со базата на податоци; деловни информациски услуги обезбедени онлајн од компјутерска база на податоци или на интернет; составување реклами за употреба како веб страни; истражување на пазарот; анализа на рекламирање одговор и истражување на пазарот; деловни услуги во областа на изнајмување на возила; услуги за транспорт и управување со бизнисот на возен парк; трошкова анализа и статистика во врска со возилата; бизнис побарувања; бизнис истраги; демонстрација на компјутерски производи; компјутеризирано управување со датотеки; собирање и организирање на податоците во една главна датотека во областа на автомобилското рекламирање и изнајмување на возило; организирање на изложби за рекламирање што се однесуваат на автомобили и изнајмување на возило; малопродажни услуги поврзани со продажба на возила и апарати за патување по копно, воздух, железница или вода, информации и совети во врска со сите овие услуги

кл. 36 осигурителни услуги кои се однесуваат на возила; информации и совети во врска со сите овие услуги

кл. 39 транспорт; пакување и складирање на стоки; аранжмани за патување; превоз на лица и стоки (во воздух, на копно или вода); организирање превоз на патници или стоки (во воздух, на копно или вода); изнајмување

на возила за движење во воздух, на копно или вода; изнајмување на автомобили, автомобили за кампување, товарни камиони, камиони, комбиња, вагони, автобуси, приколки; услуги за изнајмување на возило; организација за изнајмување на возила за движење во воздух, на копно или вода; изнајмување на опрема и додатоци за возило; услуги за резервација за возило и транспорт; шоферски услуги; услуги за изнајмување на возила управувани од шофер; услуги за управување со возен парк; транспортни услуги; курирски услуги (пораки или производи); услуги на влечно возило; ангажирање на превозни средства; информации и совети во врска со сите овие услуги

(210) **TM 2015/809** (220) 06/08/2015
(442) 31/08/2016

(731) **E. MISHAN & SONS, INC.**
230 Fifth Avenue, New York, NY 10001, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

CAR CANE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 пренослива рачка за вметнување во отворот на осигурувачот за брава на врата на возило за да му помогне на лицето да влезе и излезе од возилото

(210) **TM 2015/812** (220) 07/08/2015
(442) 31/08/2016

(731) **ФЕРОЕЛЕКТРО ДОО СКОПЈЕ**
ул. Никола Парапунов бр. 35 А-3, 1000, Скопје, МК
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000, Скопје
(540)

BEKGER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца
 кл. 8 рачни алати и направи, прибор за јадење, ладно оружје, жилети
 кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

(210) **ТМ 2015/813** (220) 07/08/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Адвокатско друштво Чичевалиев & Илијовски**

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 36/1-2, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) бела, црвена и портокалова

(531) 26.01.18;27.05.09

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 45 правни услуги

(210) **ТМ 2015/814** (220) 07/08/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Адвокатско друштво Чичевалиев & Илијовски**

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.

36/1-2, 1000 Скопје, МК

(540)



АДВОКАТСКО ДРУШТВО
 ЧИЧЕВАЛИЕВ & ИЛИЈОВСКИ

(591) бела, црвена и портокалова

(531) 26.01.18;27.05.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 45 правни услуги

(210) **ТМ 2015/817** (220) 10/08/2015

(442) 31/08/2016

(731) **BERLIN-CHEMIE AG**

Glienicker Weg 125, 12489, Berlin, DE

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)

SNIP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **ТМ 2015/818** (220) 07/08/2015

(442) 31/08/2016

(731) **SHIMANO INC., a corporation organized and existing under the laws of Japan, Manufactures and Merchants, of**

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka, JP

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) зелена, сина и темно сина

(531) 26.11.02;26.11.07

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 велосипеди, вклучувајќи електрични велосипеди; делови, опрема и додатоци за велосипеди, вклучувајќи електрични велосипеди имено: главчини, внатрешни главчини на менувач за брзини, главчина за велосипед што содржи внатрешно динамо, главчина за брзо опуштање на менувачот за брзини, главчини за брзо опуштање на полугите на менувачот за брзини, отпусни полуѓи на менувачот за брзини, рачка за менување на брзини, уред за менување на брзини, менувачи на брзини, водилка за ланец, систем на слободно движење, запчаник за ланец, макари адаптирани за велосипеди, ланци, буџири за менувачи, осовини, комплет осовини, ланци за предни тркала, педали, држач за ножни прсти, рачки за кочници, кочници, буџири за кочници, чевли за кочење, бандаши, ротори за кочење, плочки за кочници, тркала, гуми, внатрешни гуми, жици, делови за спојување жици, ножни кочници, шипка за седло, предни делови за склоп на рамка – виљушка, амортизери, управувач, држачи за управувач, рачки за управувач, рогови за велосипеди, подлоги за седиште, седла, индикатор за позиција на менувач за велосипед, електрични мотори за велосипеди, прекинувачи за велосипеди

кл. 25 чевли и чизми, имено чевли за велосипедисти (велосипедски чевли), рибарски чевли, рибарски чизми; комбинизони; облека, имено облека за спорт (спортски униформи), облека за велосипедисти, облека за велосипедски трки, облека за риболов, облека за веслање, облека за гимнастика, надворешна облека, облека за заштита од дожд, кабаница, одела за дожд, шешири, капи, ракавици, ракавици за велосипедисти, ракавици за велосипедски трки, чорапи, кошули, јакни, дресови, елеци, рибарски елеци, панталони, трикоа и долен веш

кл. 28 рибарски прибор, вклучувајќи рибарски макари, рибарски стапови, конопи за рибарење, водилки на стапот (за употреба на стапови за рибарење), јадици за риболов, мамки (вештачки) за рибарење, вештачки мамки, замки (опрема за рибарење), пловки за риболов, олово за рибарење (имено, тегчиња), мрежи со рачка за риболов, рибарски торби, рибарски ракавици; футроли за рибарски стапови и кутии за рибарски прибор, заштита за колкови специјално направена за рибарење

кл. 41 организирање на спортски натпреварувања, организирање велосипедски трки (натпревари); организирање турнири, организирање на турнири во риболов

(210) **TM 2015/820** (220) 11/08/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Mirna Rovinj d.o.o.**

Hektoroviceva 2, 10000, Zagreb, HR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(591) темно сина, жолта, светло жолта, црвена, бела

(531) 24.09.16;25.01.19;26.04.10

(554)

(551) сертификатна

(510, 511)

кл. 29 засолена риба; димена риба; намази од риба; бујон од риба; преработки од риба; сушена риба; конзерви, од риба; замрзната риба; филети од риба; конзервирана риба; прехранбени производи од риба
кл. 31 жива риба; икри од риба
кл. 40 димење на риби

(210) **TM 2015/821** (220) 11/08/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Mirna Rovinj d.o.o.**

Hektoroviceva 2, 10000, Zagreb, HR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(591) темно сина, жолта, светло жолта, бела

(531) 18.03.23;25.01.19;26.04.10

(554)

(551) сертификатна

(510, 511)

кл. 29 засолена риба; димена риба; намази од риба; бујон од риба; преработки од риба; сушена риба; конзерви, од риба; замрзната риба; филети од риба; конзервирана риба; прехранбени производи од риба
кл. 31 жива риба; икри од риба
кл. 40 димење на риби

(210) **TM 2015/822** (220) 12/08/2015
(442) 31/08/2016

(731) **BASF SE**

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein, DE

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

ул. Орце Николов 1556, 1000 Скопје

(540)

SORIALE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои се користат во земјоделството, хортикултура и шумарство, посебно препарати за одгледување на растенија; хемиски и/или биолошки препарати значајни за постапка за важноста кај растенијата, препарати за регулирање на раст на растенија, хемиски препарати за нега на семиња, сурфактанти, природни или вештачки хемикалии како сексуални замки или агенти за забуна на инсекти
кл. 5 препарати за уништување на бактерии; инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди

(210) **TM 2015/823** (220) 12/08/2015
(442) 31/08/2016

(731) **CORPORACION HABANOS, S.A.**

Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, CU

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црвена, портокалова, златна, црна

(531) 24.09.25;26.03.11;27.05.13

(554)

(551) колективна

(510, 511)

кл. 34 тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси, сечен тутун за лулиња; прибор за пушачи, имено пепелници, секачи за пури, кутии за кибрити, кутии за пури; кибрити

(210) **TM 2015/831** (220) 10/08/2015

(442) 31/08/2016

(731) **LRC Products Limited**

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

SCHOLL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 8 рачни прибори и направи во домаќинството сите за маникир и педикир; рачни прибори за отстранување на вишок кожа; рачни прибори за ексфолиација на кожа; глави за ролер за турпија за стапала за отстранување на вишок кожа; глави за ролер за турпија за стапала за ексфолиација на кожа; грицкалки за нокти, турпии за стапало, турпии за нокти, ножици; пинцети; делови и делчиња за сите погоре наведени стоки

(210) **TM 2015/834** (220) 21/08/2015

(442) 31/08/2016

(300)

(731) **Belron Hungary Kft - Zug Branch**
Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(531) 26.03.04;26.04.08

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 ветробрани, шофершајбни, прозорци, сончеви покриви, стакло за огледала; сите за возила

кл. 21 стакла за прозорци за возила, непреработено и полуобработено стакло (освен стакло за градежништво); стакларија; стакло за светилки за возила; стаклени влакна сите во форма на листови (не од текстил), блокови и прачки сите за употреба во производство; не-електрични инструменти и материјали вклучени во класата 21, сите со намена за чистење

кл. 37 инсталација на стакла за возила; шофершајбни, стакло и производи за застаклување, прозорци, структурно стакло, аларми, системи за озвучување и делови и опрема за возила, одржување и поправка на возила, одржување и поправка на стакла за возила, советодавни и консултански услуги поврзани со сите гореспоменати услуги

(210) **TM 2015/835** (220) 21/08/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Belron Hungary Kft - Zug Branch**
Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта и црвена

(531) 26.03.04;26.04.08

(554)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 ветробрани, шофершајбни, прозорци, сончеви покриви, стакло за огледала; сите за возила
кл. 21 стакла за прозорци за возила, непреработено и полуобработено стакло (освен стакло за градежништво); стакларија; стакло за светилки за возила; стаклени влакна сите во форма на листови (не од текстил), блокови и прачки сите за употреба во производство; не-електрични инструменти и материјали вклучени во класата 21, сите со намена за чистење
кл. 37 инсталација на стакла за возила; шофершајбни, стакло и производи за застаклување, прозорци, структурно стакло, аларми, системи за озвучување и делови и опрема за возила, одржување и поправка на возила, одржување и поправка на стакла за возила, советодавни и консултански услуги поврзани со сите гореспоменати услуги

(210) **TM 2015/836** (220) 21/08/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Belron Hungary Kft - Zug Branch
Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, CH**
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

BELRON

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 ветробрани, шофершајбни, прозорци, сончеви покриви, стакло за огледала; сите за возила
кл. 21 стакла за прозорци за возила, непреработено и полуобработено стакло (освен стакло за градежништво); стакларија; стакло за светилки за возила; стаклени влакна сите во форма на листови (не од

текстил), блокови и прачки сите за употреба во производство; не-електрични инструменти и материјали вклучени во класата 21, сите со намена за чистење
кл. 37 инсталација на стакла за возила; шофершајбни, стакло и производи за застаклување, прозорци, структурно стакло, аларми, системи за озвучување и делови и опрема за возила, одржување и поправка на возила, одржување и поправка на стакла за возила, советодавни и консултански услуги поврзани со сите гореспоменати услуги

(210) **TM 2015/837** (220) 21/08/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Belron Hungary Kft - Zug Branch
Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, CH**
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(531) 26.03.04;26.04.08;27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 ветробрани, шофершајбни, прозорци, сончеви покриви, стакло за огледала; сите за возила
кл. 21 стакла за прозорци за возила, непреработено и полуобработено стакло (освен стакло за градежништво); стакларија; стакло за светилки за возила; стаклени влакна сите во форма на листови (не од текстил), блокови и прачки сите за употреба во производство; не-електрични инструменти и материјали вклучени во класата 21, сите со намена за чистење
кл. 37 инсталација на стакла за возила; шофершајбни, стакло и производи за застаклување, прозорци, структурно стакло, аларми, системи за озвучување и делови и опрема за возила, одржување и поправка на

возила, одржување и поправка на стакла за возила, советодавни и консултански услуги поврзани со сите гореспоменати услуги

(210) **TM 2015/838** (220) 21/08/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Belron Hungary Kft - Zug Branch Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, CH**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта и црвена
(531) 26.03.04;26.04.08;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 ветробрани, шофершајбни, прозорци, сончеви покриви, стакло за огледала; сите за возила

кл. 21 стакла за прозорци за возила, непреработено и полуобработено стакло (освен стакло за градежништво); стакларија; стакло за светилки за возила; стаклени влакна сите во форма на листови (не од текстил), блокови и прачки сите за употреба во производство; не-електрични инструменти и материјали вклучени во класата 21, сите со намена за чистење

кл. 37 инсталација на стакла за возила; шофершајбни, стакло и производи за застаклување, прозорци, структурно стакло, аларми, системи за озвучување и делови и опрема за возила, одржување и поправка на возила, одржување и поправка на стакла за возила, советодавни и консултански услуги поврзани со сите гореспоменати услуги

(210) **TM 2015/839** (220) 21/08/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Belron Hungary Kft - Zug Branch Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, CH**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

GLASS MEDIC

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои се користат за поправка на ветробрански стакла на возила и стакла кај возила

кл. 7 апарати и инструменти кои се користат за поправка на ветробрански стакла на возила и стакла кај возила
кл. 37 услуги за поправка на ветробрански стакла на возила и стакла кај возила

(210) **TM 2015/840** (220) 21/08/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Belron Hungary Kft - Zug Branch Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, CH**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

VANBRELLA


(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 делови за каросерија на возила; настрешници и тенди како делови на возила
кл. 22 настрешници и тенди; настрешници и тенди за приклучување на возила

(210) **TM 2015/867** (220) 26/08/2015
(442) 31/08/2016

(731) **ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје ул. 1632 бр. 46, 1000, Скопје, МК**

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, жолта, бела, сина, портокалова

(531) 08.03.25;11.03.02;25.01.19

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 јогурт

(210) **ТМ 2015/868** (220) 26/08/2015

(442) 31/08/2016

(731) **ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје**

ул. 1632 бр. 46, 1000, Скопје, МК

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, жолта, бела, сина, виолетова,
црвена

(531) 08.03.25;11.03.02;25.01.19

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 јогурт

(210) **ТМ 2015/869** (220) 27/08/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Colgate - Palmolive Company, a**

Delaware corporation

**300 Park Avenue, New York, New York 10022,
US**

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал

5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје

(540)



(591) црно, бело

(531) 02.09.10;25.01.19

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 пасти за заби

(210) **ТМ 2015/881** (220) 01/09/2015

(442) 31/08/2016

(731) **КОЖУВЧАНКА ДОО**

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

ДА МУ ВЕРУВАШ НА ДЕДО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерална и сода вода и други
безалкохолни, пијалоци од овошје и овошни
сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, демонстрација на
производи, изнајмување рекламен простор,
објавување рекламни текстови,
организирање дејности, промоција,
пропагандни дејности, проучување на
пазарот, пекламирање по пат на радио и
телевизија, рекламни огласи, трговски
дејности, презентација на стоки преку
комуникациски медиуми за малопродажба,
ширење на рекламен материјал

(210) **TM 2015/883** (220) 02/09/2015
(442) 31/08/2016

(731) **ЃОРЃИЕВ МАРТИН**
ул. Димо Хаџи Димов бр. 62 Б, 1000,
Скопје, МК

(540)

СЕДАЛ

(591)

(531)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 канцелариски материјали;
канцелариски прибор, освен мебел;
налепници [канцелариски материјали];
печатени материјали; печатени публикации;
печатени формулари и обрасци
кл. 35 експерти за ефикасност
кл. 36 наплаќање (организирање
наплаќање); анализирање (финансиско
анализирање); информации (финансиски
информации); проценки (финансиски
проценки) [осигурување, банкарство,
недвижности]

(210) **TM 2015/889** (220) 03/09/2015
(442) 31/08/2016

(731) **TDR d.o.o.**

Obala V. Nazora 1, 52210, Rovinj, HR
(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)



(591) светло и темна окер, темно сива

(531) 25.01.19;25.07.04

(554)

(551) индивидуална


(510, 511)

кл. 34 преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за
рочно завиткување, тутун за жваќање,
цигари, пури, цигарилоси; супстанции за
пушење кои се продаваат заедно или
одвоено од тутун а кои не се за медицински
намени и не се наменети за лекување,
бурмут, пушачки артикли вклучени во класа
34; хартија за цигари; цевчиња и муштики за
цигари и кибрити
кл. 35 огласување и рекламирање; водење
на работење и водење на комерцијална
дејност; управување со работење;
комецијална администрација; комерцијални
работи; уредувачка дејност; канцелариски
работи

(210) **TM 2015/890** (220) 03/09/2015
(442) 31/08/2016

(731) **TDR d.o.o.**

Obala V. Nazora 1, 52210, Rovinj, HR
(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)



(591) плава и темно плава, сива, беж

(531) 25.01.19;25.07.02

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 преработен или непреработен тутун; тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за жвакање, цигари, пури, цигарилоси; супстанци за пушење кои се продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не се за медицински намени и не се наменети за лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во класа 34; хартија за цигари; цевчиња и муштики за цигари и кибрити
 кл. 35 огласување и рекламирање; водење на работење и водење на комерцијална дејност; управување со работење; комецијална администрација; комерцијални работи; уредувачка дејност; канцелариски работи

(210) **TM 2015/891** (220) 03/09/2015
 (442) 31/08/2016

(731) **TDR d.o.o.**

Obala V. Nazora 1, 52210, Rovinj, HR
 (740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
 Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
 (540)



(591) бордо црвена, темно сива, окер-беж
 (531) 25.01.19;25.07.04
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 34 преработен или непреработен тутун; тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за жвакање, цигари, пури, цигарилоси; супстанци за пушење кои се продаваат заедно или

одвоено од тутун а кои не се за медицински намени и не се наменети за лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во класа 34; хартија за цигари; цевчиња и муштики за цигари и кибрити
 кл. 35 огласување и рекламирање; водење на работење и водење на комерцијална дејност; управување со работење; комецијална администрација; комерцијални работи; уредувачка дејност; канцелариски работи

(210) **TM 2015/892** (220) 03/09/2015
 (442) 31/08/2016

(731) **TDR d.o.o.**

Obala V. Nazora 1, 52210, Rovinj, HR
 (740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
 Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
 (540)



(591) сива и темно сива, светла и темна окер
 (531) 25.01.19;25.07.04
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 34 преработен или непреработен тутун; тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за жвакање, цигари, пури, цигарилоси; супстанци за пушење кои се продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не се за медицински намени и не се наменети за лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во класа 34; хартија за цигари; цевчиња и муштики за цигари и кибрити

кл. 35 огласување и рекламирање; водење на работење и водење на комерцијална дејност; управување со работење; комецијална администрација; комерцијални работи; уредувачка дејност; канцелариски работи

(210) **TM 2015/893** (220) 03/09/2015
(442) 31/08/2016

(731) **TDR d.o.o.**

Obala V. Nazora 1, 52210, Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)



(591) сива и темна сива, светла и темна окер
(531) 25.01.19;25.07.02
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 преработен или непреработен тутун; тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за жвакање, цигари, пури, цигарилоси; супстанци за пушење кои се продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не се за медицински намени и не се наменети за лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во класа 34; хартија за цигари; цевчиња и муштики за цигари и кибрити

кл. 35 огласување и рекламирање; водење на работење и водење на комерцијална дејност; управување со работење; комецијална администрација; комерцијални

работи; уредувачка дејност; канцелариски работи

(210) **TM 2015/894** (220) 03/09/2015
(442) 31/08/2016

(731) **TDR d.o.o.**

Obala V. Nazora 1, 52210, Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)



(591) светло и темна окер, темно сива
(531) 25.01.19;25.07.04
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 преработен или непреработен тутун; тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за жвакање, цигари, пури, цигарилоси; супстанци за пушење кои се продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не се за медицински намени и не се наменети за лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во класа 34; хартија за цигари; цевчиња и муштики за цигари и кибрити

кл. 35 огласување и рекламирање; водење на работење и водење на комерцијална дејност; управување со работење; комецијална администрација; комерцијални работи; уредувачка дејност; канцелариски работи

(210) **TM 2015/895** (220) 04/09/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Хорват доо Скопје**
Улица Трета Македонска Бригада бр. 48,
1000, Скопје, МК
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)



(591) темно и светло црвена, темно и светло сина
 (531) 02.01.15;02.01.23;24.15.03
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 маски (заштитни маски), облека за заштита од несреќни случаи, радијација и оган, облека за заштита од оган, обувки за заштита од несреќни случаи радијација и оган, очила, очила против заслепување, пожар (облека за заштита од пожар), пожарници (штитници од азбест за пожарници), појаси (заштитни појаси) што не се за седишта за автомобили или спортска опрема, појаси за спасување, противпожарничарски покривки, работнички заштитни маски за лице, респиратори за прочистување на воздух, чепчиња за уши, шлемови (заштитни шлемови), штитници од азбест за пожарници, заштитни маски, заштитни маски за лице (работнички заштитни маски за лице), заштитни одела за пилоти
 кл. 25 водоотпорна облека, готова облека (конфекциска облека), долги палта, долна облека за апсорбирање пот, елеци, капи, маици, маици со кратки ракави, облека,

обувки, палта, палта (долги палта), панталони, престилки (облека), работнички комбинезони, ракавици (облека), униформи, чевли, чизми, штитници за сонце, штитници за уши од студ (облека)
 кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со: маски (заштитни маски), облека за заштита од несреќни случаи, радијација и оган, облека за заштита од оган, обувки за заштита од несреќни случаи радијација и оган, очила, очила против заслепување, пожар (облека за заштита од пожар), пожарници (штитници од азбест за пожарници), појаси (заштитни појаси) што не се за седишта за автомобили или спортска опрема, појаси за спасување, противпожарничарски покривки, работнички заштитни маски за лице, респиратори за прочистување на воздух, чепчиња за уши, шлемови (заштитни шлемови), штитници од азбест за пожарници, заштитни маски, заштитни маски за лице (работнички заштитни маски за лице), заштитни одела за пилоти, водоотпорна облека, готова облека (конфекциска облека), долги палта, долна облека за апсорбирање пот, елеци, капи, маици, маици со кратки ракави, облека, обувки, палта, палта (долги палта), панталони, престилки (облека), работнички комбинезони, ракавици (облека), униформи, чевли, чизми, штитници за сонце и штитници за уши од студ (облека)

(210) **TM 2015/897** (220) 07/09/2015
 (442) 31/08/2016

(731) **HINDUSTAN PENCILS PRIVATE LIMITED**
510 Himalaya House, 79 Palton Road,
Mumbai - 400001, IN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

SIVO

(531) 27.05.17;27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 моливи за пишување, острилки, бришачи, ленири, технички моливи (тенкоминци), мини од графит за технички молив, молив во боја, моливи со водени бои, моливи за мрсни бои, маслени пастели, трајни маркери, пенкала за означување и маркери, маркери за бели табли, кредити, хемиски пенкала, гел пенкала, дополнителни за хемиски пенкала и гел пенкала, сет од математички инструменти кој содржи шестар за скицирање и цртање, инструмент за цртање во вид на разделувач, агломер, скицирање и цртање на четириаголници, сет на четириаголници, математички инструменти, моливи за копирање, моливи за обележување на стакло, моливи за проверка и сиот друг канцеларски прибор вклучен во класа 16

(210) **TM 2015/898** (220) 09/09/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Apple Inc**

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

RESEARCHKIT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги

(210) **TM 2015/900** (220) 09/09/2015

(442) 31/08/2016

(731) **MLS CO., LTD**

NO.1 MULINSEN AVENUE, XIAOLAN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



FOREST LIGHTING

(531) 26.01.16;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 електрични кабли; електрични жици, електрични прекинувачи; приклучоци, штекери и други електрични спојки; полупроводници; интегрални кола; чипови (интегрални кола); кондензатори (кондензатори); вакуумски цевки (радио); проводници, електрични

кл. 11 светлечки цевки за осветлување; крушки од светилки; ламби (цевки за електрично празнење), за осветлување; сигнални ракети; апарати и инсталации за осветлување; самовилски сијалички за празнични декорации; улични ламби; светла за автомобили; апарати за осветлување, за возила

(210) **TM 2015/902** (220) 10/09/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Home Box Office, Inc., a Delaware corporation**

1100 Avenue of the Americas, New York, New York 10036, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

HBO NOW

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 мобилни софтверски апликации кои може да се преземат (симнат) за употреба при испорака и дистрибуција на аудио, видео и мултимедијални забавни содржини



вклучувајќи текст, податоци, слики, аудио, видео и аудиовизуелни датотеки кл. 38 мобилни медиумски услуги во вид на електронски пренос, емитување и испорака на аудио, видео и мултимедијална забавна содржина, вклучувајќи текст, податоци, слики, аудио, видео и аудиовизуелни датотеки со помош на интернет, безжична комуникација, електронски комуникациски мрежи и компјутерски мрежи

кл. 41 услуги за забава, во вид на давање забавни програми и содржини, имено, филмови, телевизиски програми, видео клипови, графика и информации поврзани со филмови и телевизиски програми во областите на комедијата, драма, акција, различни (посебен вид), авантура, спорт, мјузикли, тековни (актуелни) настани и забавни вести, документарни и анимирани, преку интернет, електронски комуникациски мрежи, компјутерски мрежи и безжична комуникациски мрежи; интерактивна онлајн забава во вид на веб-сајт што содржи фотографски, видео, аудио и прозни презентации, видео клипови и други мултимедијални материјали кои може да се превземат (симнат) кои се однесуваат на филмови и телевизиски програми во областа на комедијата, драма, акција, различни (посебен вид), авантура, спорт, мјузикли, тековни (актуелни) настани и забавни вести документарни и анимации

(210) **TM 2015/904** (220) 10/09/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Комфи Ангел ДОО**
ул. Александар Македонски 1г/13, 7500,
Прилеп, МК
(540)

(591) зелена
(531) 01.01.02;24.13.01;27.05.25

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(210) **TM 2015/905** (220) 10/09/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Комфи Ангел ДОО**
ул. Александар Македонски 1г/13, 7500,
Прилеп, МК
(540)

(591) плава и црна
(531) 27.05.25

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(210) **TM 2015/906** (220) 11/09/2015
(442) 31/08/2016

(731) **YILDIS HOLDINGS A.Ş,**
Kısıklı Mahallesi, Çeşme ÇıkmaZıSokak
No:6/1 Üsküdar, , Istanbul, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

ÜLKER TEREMYAĞ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

(210) **TM 2015/907** (220) 11/09/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Hyundai Corporation**
25, Yulgok-ro 2-gil, Jongno-gu, Seoul, KR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

HYUNDAI

(531) 27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 камери за CCTV (телевизија на затворен круг – видео надзор); дигитални камери; видео камери [камкордери], камери за возила; камери за заден поглед за возила; аларми; апарати за алармирање; аларми против кражби; анти-кражба предупредувачки апарати; сензори за чад; акустични [звучни] аларми; електрични и електронски аларми против кражби; аларми за пожар; суви ќелии (батерии); батерии со висок напон; фотогалвански ќелии; никел-кадмиумски батерии за складирање; електрични акумулатори за возила; влажни ќелии; батерии за мобилен телефон; електрични батерии; електрични акумулатори; соларни батерии; CD плеери; DVD плеери; MP3 плеери; MP4 плеери; караоке машини; ленти за чистење на глава {снимање}; дигитални снимачи на звук; радија; плеери на снимки; видео рекордери; радија за возила; персонални стереа; аудиовизуелни приемници; аудио и визуелни приемници; приемници за сателити; преносни медија плеери; слушалки за во уво; телевизори за автомобил; видео рекордери за автомобил; апарат за видео снимање за возила; телевизиски монитори; телевизиски

приемници; сет топ боксови; слушалки; далечински контролори за ТВ; микрофони; модеми; уреди за безжичен радио пренос; сетови за радиотелефонија; терминали за радиотелефони; видео телефони; паметни телефони; апарати за системи за глобално позиционирање [ГПС]; мобилни телефони; футроли за мобилни телефони; тастатури за мобилни телефони; уреди за употребата на мобилни телефони без раце (hands-free); интеркоми; интерфони; навигација за автомобил; телефонски сетови; комуникациски апарати за возила; телевизиски трансмитери; електронски терминали за наплата на патарина; преносливи телефони; преносливи комуникациски апарати; паметни ТВ; 3D ТВ; ултра висока дефиниција (UHD) ТВ; OLED ТВ; дигитални знаци (signage); видео сид; слика во слика (Multivision); дигитален дисплеј за информации [DID]; паметни очила; очила [оптика]; телескопи; пумпи за бензин за бензински станици; електрични пегли; електрични брави; телевизиски приемници [ТВ сетови]; воки-токи; електрични виткачи на коса; читачи (опрема за обработка на податоци); предаватели на електронски сигнали; ГПС; приемници и предаватели на сигнали; радарски инсталации; контактни леќи; рендген апарати што не се за медицинска употреба; апарат за мерење; опрема за анализа на компонента; инсталации за мрежна комуникација; фотографски апарати и инструменти; кинематографски машини и апарати; паметни картички; картици за видео игри; софтвер за компјутерска игра; уреди за монтирање на камери и монитори; далечински контролирани камери; погодни за носење беспилотни воздушни камери; наоѓач на насока; фототелеграфски апарати; апарати за далечинска контрола; апарати за далечинска контрола за камери;



комуникациски апарати за воздухоплови; компјутерски софтвер за беспилотни летала; прекинувач; штекер; жица; апарати за напљудување (електрични); контролни панели [електрични]; скенери [опрема за обработка на податоци]; паркинг метри; предаватели на електронски сигнали; транспондери; брави (електрични); детектори; картички со интегрирано коло [паметни картички]; чипови [интегрирани кола]; кодирани клуч картички; кодирани картички (магнетно); порти што се управуваат со монети за паркиралишта и паркинзи; електрифицирани огради кл. 11 скари на гас; неелектрични прочистувачи на вода за употреба во домаќинството; апарати за дезинфекција на садови за употреба во домаќинството; прочистувачи на вода за употреба во домаќинството; скари (апарати за готвење); филтри за вода за пиење; прибор за печење на скара (Rotisseries); фрижидери за мраз; шпорети на гас; пламеници на гас; печки на гас за готвење за употреба во домаќинството; печки за печење за употреба во домаќинството; индустриски печки за готвење; пламеници (освен за употреба во лабораторија); машини за правење леб; машини за печење леб; микробранови печки за индустриска употреба; печки; пекарски печки; кујнски шпорети (печки); пржилници за кафе; бидеа; тушеви; бојлери на гас; бојлери за употреба во домаќинството; радијатори (греење); бојлери за греење (освен за возила); бојлери (освен делови од машини); електрични бојлери; загревачи за вода на гас; апарати за греење; загревачи за вода (апарати); пумпи за топлење; апарати за греење на просторот; грејачи за вода; апарати за топол воздух; електрични апарати за греење; електрични радијатори; соларни загревачи за вода; гасни огништа; гасни печки; електрични зрачни загревачи за употреба во домаќинството; огништа; мангали; нафтени печки; грејалки за бањи; апарати и инсталации за ладење; замрзнувачи; разладни апарати и инсталации (освен за возила); разладувачи за просдторија; климатизери; аспиратори (абсорбатори) за употреба во домаќинството; аспиратори за употреба во домаќинството; абсорбатори за кујни; капацы за вентилација; вентилатори; фенови за вентилатори; уреди и инсталации за вентилација; прочистувачи на воздух за употреба во домаќинството; сушачи на воздух; стерилизатори на воздух; апарати за дезодоризирање на воздухот; стерилизатори; воден јонизатор за употреба во домаќинството; стерилизатори на вода; апарати за филтрирање на вода; апарати за прочистување на вода од чешма; апарати за филтрирање на вода за пиење; апарати за прочистување на вода; машини за мраз; електрични апарати за разладување на простор за употреба во домаќинството; електрични кебиња за употреба во домаќинството; електрични вентилатори за лична употреба; електрични кебиња (не за медицинска употреба); електрични вентилатори; електрични печки; навлажнувачи; електрични навлажнувачи; електрични одвлажнувачи за употреба во домаќинството; електрични сушачи на алишта; електрични дехидратори; електрични садови за готвење за употреба во домаќинството; електрични чајници за употреба во домаќинството; електрични апарати за правење кафе за употреба во домаќинството; електрични тостери за употреба во домаќинството; електрични шпорети за готвење за употреба во домаќинството; електрични печки за употреба во домаќинството; електромагнетни индуccionи шпорети за употреба во домаќинството; микробранови печки (апарати за готвење); Електрични шпорети;

електрични лонци за готвење под притисок; автоклави (електрични готвачи под притисок); електрични плочи за печење вафли; електричен прибор за готвење; електрични чајници; електрични машини за кафе; електрични филтри за кафе; електрични фритези; електрични тенџериња за кафе; електрични готвачи; електрични тостери; микробранови печки; електрични замрзнувачи за употреба во домаќинството; електрични фрижидери за употреба во домаќинството; електрични апарати за дезинфекција на садови за употреба во домаќинство; електрични прочистувачи на вода за употреба во домаќинството; фрижидери; електрични фрижидери; електрични разладни витрини; сушачи за коса; апарати и инсталации за готвење; шпорети; апарати за греење и климатизација; апарати за вентилација и климатизација; апарати за греење/вентилација и климатизација; грејач на гас; нафтени печки (греалки за простор за употреба во домаќинството); компресор за фрижидер; електрични диспензери за ладна и топла вода; електрични ладилници за вино; електрични еспресо кафе машини за употреба во домаќинството; електрични парни лонци; електрични фритези; електрични сушачи за раце; електрични тави за пржење; електрични апарати за правење пуканки; електрични готвачи за ориз; електрични апарати за правење сендвич; електричен спор шпорет; ламби за биро; електрични батерии за осветлување; флуоресцентни ламби; халогени ламби; ламби со жива под висок притисок; ламби со натриум под висок притисок; ламба со вжарено влакно; ЛЕД светилки; инсталации за осветлување; Метал халид ламби; starter и пригушница за ламби; електрични ламби; стоечки ламби; сигурносни ламби; неонски ламби; фенери за осветлување; ламби со

електрично празнење и нивна опрема; ламби со ултравиолетови зраци (не за медицинска употреба); канделабри; ламби за површина на вода; аквариумски светла; лачни ламби; инфрацрвени ламби; рефлектори; тавански светла; прожектори; вештачка соларна ламба; фрижидери на гас; електрична машина за пуканки; starter за апарати за осветлување; вградна светилка; светилки со сензор; апарати за внатрешно и надворешно осветлување

(210) **TM 2015/908** (220) 11/09/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH
Dunlopstrasse 2, 63450 Hanau, DE**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

REGIOFORCE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 гуми

(210) **TM 2015/909** (220) 11/09/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH
Dunlopstrasse 2, 63450 Hanau, DE**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

REGIOCONTROL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 гуми

(210) **TM 2015/911** (220) 10/09/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Ivax International B.V.
Piet Heinkade 107 1019 GM Amsterdam, NL**



(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

DUORESP SPIROMAX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции за човечка употреба, сите третман на респираторни болести
кл. 10 хируршки, медицински, забарски, ветеринарни и дијагностички апарати, уреди и инструменти, уреди за инхалација, инхалатори со измерени дози, инхалатори со сув прашок, инхалатори за аеросоли, водни инхалатори, небулизатори, сите за третман на респираторни состојби и заболувања, делови, компоненти и опрема за сите горенаведени производи

(210) **TM 2015/913** (220) 14/09/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Skechers U.S.A., Inc. II a Delaware corporation**

228 Manhattan Beach Blvd. Manhattan Beach, California 90266, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје
(540)



(531) 26.04.04;26.04.18;27.05.21
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 обувки и облека

(210) **TM 2015/914** (220) 14/09/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Skechers U.S.A., Inc. II a Delaware corporation**

228 Manhattan Beach Blvd. Manhattan Beach, California 90266, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје
(540)



(591)
(531) 25.07.21;27.05.03

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 обувки и облека

(210) **TM 2015/915** (220) 14/09/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Skechers U.S.A., Inc. II a Delaware corporation**

228 Manhattan Beach Blvd. Manhattan Beach, California 90266, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

SKECHERS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги на дуќани за малопродажба на обувки и облека, он-лајн услуги на дуќани за малопродажба кои опфаќаат обувки и облека

(210) **TM 2015/917** (220) 15/09/2015
(442) 31/08/2016

(731) **All Star C.V.**

One Bowerman Drive, Beaverton, 97005, Oregon, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

CONVERSE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; магнетни носачи на податоци; дискови за снимање; механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар; оптички производи вклучени во оваа класа, вклучително очила, очила за сонце, спортски заштитни очила за сите намени, ланчиња за очила, футроли за очила, рамки за очила, леќи, додатоци и компоненти за очила: диоптерски очила, очила за сонце, очила, рамки и леќи за диоптерски очила и очила за сонце; додатоци за очила, имено, ремени, врвки за на врат и ремени за на глава; футроли за диоптерски очила и очила за сонце; футроли за носење, држачи и заштитни футроли за очила; спортски заштитни очила за сите намени, оптички рамки и додатоци за, футроли за очила и додатоци; футроли за мобилни телефони и преносни компјутерски уреди; футроли за носење, држачи и заштитни футроли за мобилни телефони и преносни компјутерски уреди

кл. 35 услуги за малопродажба, рекламирање и маркетинг; бизнис менаџмент; бизнис администрација; демонстрација на производи; дистрибуција на рекламен материјал (флаери, проспекти, печатени работи, примероци); претплата на

весници (за други); продажни промоции за трети лица; бизнис организација и бизнис менаџмент; организација на изложби и трговски саеми за комерцијални и рекламни цели; изнајмување на рекламно време на комуникациски медиум; публикација на рекламни текстови; изнајмување на рекламен простор; ширење на рекламни материјали; односи со јавност; бизнис менаџмент и рекламирање на настани; директен маркетинг; консултации од областа на рекламирање и маркетинг; организација на натпревари за рекламни и комерцијални цели; комерцијални информации и совети за потрошувачите; испитување на јавното мислење; услуги за продажба за детали на пазарното место и услугите за продажба за онлајн детали за диоптерски очила; очила за сонце; очила; рамки; и леќи за диоптерски очила и очила за сонце; додатоци за очила, имено, ремени, врвки за на врат и ремени за на глава; футроли за диоптерски очила и очила за сонце; футроли за носење, држачи и заштитни футроли за очила, куфери и патни торби, актовки, чадори, торби, паричници, торбички, несесери, торби за спорт, рачни торби, патни цилиндрични торби, ранци, поштарски торби, женски чанти, торби за на рамо, торби за пазарење, спортски торби за сите намени, торби за на вежбање, торби за на плажа, школски торби, облека; обувки, капи; чевли, спортски обувки; атлетски обувки; кошаркарски обувки; обувки за скејтбординг; обувки за трчање, класични чевли, чевли со крампони, обувки за тренирање; лежерни обувки; сандали; чизми; врвки за обувки; маици; кошули; горни тренерки; долни тренерки; панталони; класични панталони; шорцеви; јакни; јакни отпорни на ветер; капути; анораци; пуловери; тиролки; џемпери; женски подкошули; дресови; чорапи; поло маички; ракавици; шалови; долна облека; прслуци; костими за



пливање; фустани, здолништа, стегачи за впивање пот; нараквици за зглоб, елеци; палта, вратоврски, тренерки, атлетски униформи; ремени; капчиња; шапки; заштитници за сонце; стегачи за на глава

(210) **TM 2015/918** (220) 15/09/2015
(442) 31/08/2016

(731) **All Star C.V.**

One Bowerman Drive, Beaverton, 97005, Oregon, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

CONS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; магнетни носачи на податоци; дискови за снимање; механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар; оптички производи вклучени во оваа класа, вклучително очила, очила за сонце, спортски заштитни очила за сите намени, ланчиња за очила, футроли за очила, рамки за очила, леќи, додатоци и компоненти за очила: диоптерски очила, очила за сонце, очила, рамки и леќи за диоптерски очила и очила за сонце; додатоци за очила, имено, ремени, врвки за на врат и ремени за на глава; футроли за диоптерски очила и очила за сонце; футроли за носење, држачи и

заштитни футроли за очила; спортски заштитни очила за сите намени, оптички рамки и додатоци за, футроли за очила и додатоци; футроли за мобилни телефони и преносни компјутерски уреди; футроли за носење, држачи и заштитни футроли за мобилни телефони и преносни компјутерски уреди

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; торби; багаж; паричници; торби за прибор за лична хигиена; торбички; спортски торби; рачни торби; патни цилиндрични торби; торби за на грб; женски ташни, курирски торби, торби за спортување [кои не се обликувани да содржат специфични апарати кои се користат во спортување] и џебни паричници; торби за на рамо; торби за пазарење, спортски торби за сите намени

кл. 25 облека за глава и облека; облека; маици; кошули; горни тренерки; долни тренерки; панталони; класични панталони; шорцеви; јакни; јакни отпорни на ветер; капути; анораци; пуловери; тиролки; џемпери; женски подкошули; дресови; чорапи; поло маички; ракавици; шалови; костими за пливање; фустани, здолништа, стегачи за впивање пот; нараквици за зглоб, елеци; палта, вратоврски, тренерки, атлетски униформи; ремени; капи; долна облека; капчиња; шапки; заштитници за сонце; стегачи за на глава; прслуци

(210) **TM 2015/919** (220) 15/09/2015
(442) 31/08/2016

(731) **All Star C.V.**

One Bowerman Drive, Beaverton, 97005, Oregon, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(531) 01.01.02;26.01.21;27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; магнетни носачи на податоци; дискови за снимање; механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар; оптички производи вклучени во оваа класа, вклучително очила, очила за сонце, спортски заштитни очила за сите намени, ланчиња за очила, футроли за очила, рамки за очила, леќи, додатоци и компоненти за очила: диоптерски очила, очила за сонце, очила, рамки и леќи за диоптерски очила и очила за сонце; додатоци за очила, имено, ремени, врвки за на врат и ремени за на глава; футроли за диоптерски очила и очила за сонце; футроли за носење, држачи и заштитни футроли за очила; спортски заштитни очила за сите намени, оптички рамки и додатоци за, футроли за очила и додатоци; футроли за мобилни телефони и преносни компјутерски уреди; футроли за

носење, држачи и заштитни футроли за мобилни телефони и преносни компјутерски уреди

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; торби; багаж; паричници; торби за прибор за лична хигиена; торбички; спортски торби; рачни торби; патни цилиндрични торби; торби за на грб; женски ташни, курирски торби, торби за спортување [кои не се обликувани да содржат специфични апарати кои се користат во спортување] и џебни паричници; торби за на рамо; торби за пазарење, спортски торби за сите намени

кл. 25 облека за глава и облека; облека; маици; кошули; горни тренерки; долни тренерки; панталони; класични панталони; шорцеви; јакни; јакни отпорни на ветер; капути; анораци; пуловери; тиролки; џемпери; женски подкошули; дресови; чорапи; поло маички; ракавици; шалови; костими за пливање; фустани, здолништа, стегачи за впивање пот; нараквици за зглоб, елечи; палта, вратоврски, тренерки, атлетски униформи; ремени; капи; долна облека; капчиња; шапки; заштитници за сонце; стегачи за на глава; прслуци

(210) **TM 2015/920** (220) 15/09/2015

(442) 31/08/2016

(731) **All Star C.V.**

One Bowerman Drive, Beaverton, 97005, Oregon, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)





(531) 01.01.02;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; магнетни носачи на податоци; дискови за снимање; механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар; оптички производи вклучени во оваа класа, вклучително очила, очила за сонце, спортски заштитни очила за сите намени, ланчиња за очила, футроли за очила, рамки за очила, леќи, додатоци и компоненти за очила: диоптерски очила, очила за сонце, очила, рамки и леќи за диоптерски очила и очила за сонце; додатоци за очила, имено, ремени, врвки за на врат и ремени за на глава; футроли за диоптерски очила и очила за сонце; футроли за носење, држачи и заштитни футроли за очила; спортски заштитни очила за сите намени, оптички рамки и додатоци за, футроли за очила и додатоци; футроли за мобилни телефони и преносни компјутерски уреди; футроли за носење, држачи и заштитни футроли за мобилни телефони и преносни компјутерски уреди

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; торби; багаж; паричници; торби за прибор за лична хигиена; торбички;

спортски торби; рачни торби; патни цилиндрични торби; торби за на грб; женски ташни, курирски торби, торби за спортување [кои не се обликувани да содржат специфични апарати кои се користат во спортување] и џебни паричници; торби за на рамо; торби за пазарење, спортски торби за сите намени

кл. 25 облека за глава, обувки и облека; облека; чевли, спортски обувки; атлетски обувки; кошаркарски обувки; обувки за скејтбординг; обувки за трчање, класични чевли; чевли со крампони; сандали; чизми; маици; кошули; горни тренерки; долни тренерки; панталони; класични панталони; шорцеви; јакни; јакни отпорни на ветер; капути; анораци; пуловери; тиролки; џемperi; женски подкошули; дресови; чорапи; поло маички; ракавици; шалови; костими за пливање; фустани, здолништа, стегачи за впивање пот; нараквици за зглоб, елечи; палта, вратоврски, тренерки, атлетски униформи; ремени; капи; долна облека; капчиња; шапки; заштитници за сонце; стегачи за на глава; прслуци

(210) ТМ 2015/929 (220) 17/09/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.**

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, темно црвена, зелена, црна,
бела, сива, златна, кремова
(531) 05.07.16;25.01.19;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво

(210) **TM 2015/930** (220) 17/09/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Gajur Lloga**

Selo Livada, 6330, Struga, MK

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

PEVALIT

(591) портокалова
(531) 27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката и фотографиите, како и за
земјоделството; сурови вештачки смоли,
пластични материји во сурова состојба;
лепливи материји што се користат во
индустријата, агенсии за одлепување [хемиски
производи за растечнување на скробни
лепила], бои (хемиски производи за
осветлување на боите, за индустриска
употреба), бои (хемиски производи за
производство на бои), бојосување метали
(соли за бојосување метали), глутен [лепило],
што не се користи за канцелариски

материјали или домаќинство, деколоранти за
индустриска употреба, лепила за ѕидни
плочки, лепила за ѕидни тапети, лепила за
кожа, лепила за лепење плакати, лепила за
премачкување основни бои, лепило, лепило
за индустриска употреба, лепила за
изолациони фасади, лепливи материји за
индустријата, пигменти (хемиски производи
што се користат во производството на
пигменти), пластични маси во сурова
состојба, полиуретански лепила / пени,
препарати за белење [деколоранти] за
индустриска употреба, препарати за
постигнување водонепропустливост на
цемент со исклучок на бои, производи за
конзервирање (сидарски производи за
конзервирање); празредувачи за лакови,
самоизрамнувачки маси, силикон, силиконски
полнила, фугирни маси, хемиски производи
за осветлување на боите, индустриска
употреба, хемиски производи за спречување
кондензација, хемиски средства за белење,
цемент

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови, средства за
заштита од р'ѓа и гниење на дрвото; материји
за боене; средства за нагризување; сурови
природни смоли; метали во листови и во прав
за сликарите, декоратерите, печатарите и
уметниците

кл. 19 неметални градежни материјали;
азбестен цемент, азбестен малтер, бетон,
декоративни елементи што не се од метал за
градба, ѕидни облоги што не се од метал за
градба, малтер, малтер за градба,
декоративни малтери, материјали за
зајакнување што не се од метал, за градба,
фасади што не се од метал за градба

(210) **TM 2015/933** (220) 18/09/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Shiseido Company, Ltd.**

**7-5-5 Ginza, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN 104-
0061, JP**



(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

IBUKI

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирае,
триење и нагризување; сапуни; парфимерија;
етерични масла; козметички производи;
лосиони за коса; препарати за нега на заби

(210) **TM 2015/934** (220) 18/09/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Shiseido Company, Ltd.**
7-5-5 Ginza, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN 104-
0061, JP

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

ULTIMUNE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирае,
триење и нагризување; сапуни; парфимерија;
етерични масла; козметички производи;
лосиони за коса; препарати за нега на заби

(210) **TM 2015/935** (220) 21/09/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за хотелиерство туризам**
трговија и транспорт АУРОРА РЕСОРТ И
СПА ДООЕЛ увоз-извоз Берово
ул. 3 бб, , 2330, Берово, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, зелена, жолта, бела
(531) 01.01.05;05.01.01;27.05.24

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги; организирање
патувања; организирање крстарења;
придружување патници; превезување
патници; резервации за превоз; резервации
за патувања; разгледувања на културни
знаменитости и обиколки (туризам);
информирање за превоз
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци, привремено сместување; бироа за
сместување (хотели и агенции); сместување
(изнајмување за времено сместување);
резервирање за сместувања; услуги во
барови; резервирање пансиони; пансиони и
интернати; бифеа (снек-барови); кафетерии
(експрес ресторани); услуги на камповите за
летување; служење храна и пијалаци;
летувалишта; резервирање хотели; хотели;
изнајмување простории за состаноци;
изнајмување за времено сместување;
ресторани

кл. 44 бањи за хигиенски потреби; бањи
(турски бањи); козметички салони; услуги со
лековити бањи; маникирање; масажа; услуги
со сауна; услуги со солариум

(210) **TM 2015/938** (220) 23/09/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за трговија со**
специјализирани производи КОТРАКТ -
ФИТ ДООЕЛ Скопје
ул. Ибе Паликуќа бр. 12-7 , 1060, Скопје,
Ѓорче Петров , МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, црна, бела
 (531) 02.01.08;27.05.04;27.05.09
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 алгинати за храна, месо, конзервирано, рибино масло за исхрана, за луѓе, овошје во конзерви
 кл. 32 изотонични пијалаци, овошни екстракти (безалкохолни овошни екстракти)
 кл. 35 продажба на големо и продажба на мало на: диететски пијалаци за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, прехранбени производи (диететски прехранбени производи) за медицинска употреба, додатоци во исхрана суплементи, алгинати за храна, месо, конзервирано, рибино масло за исхрана, за луѓе, овошје во конзерви, изотонични пијалаци, овошни екстракти (безалкохолни овошни екстракти), концентрати за подготовка на изотонични пијалаци за спортисти

(210) **TM 2015/939** (220) 23/09/2015
 (442) 31/08/2016

(731) **China Tobacco Guangdong Industrial Co., Ltd.**

8th-16th Floor, No.186, Linhexiheng Road, Tianhe, Guangzhou, CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(531) 05.03.11;05.03.16;27.05.04

(554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 цигари; тутун; електронски цигари; тутун за цваќање; кутии за цигари; пури; цигари што содржат замена за тутун, што не се за медицинска употреба; запалки за пушачи, цигарило [мали цигари]; трефки за пушење; врвови на цигари; пепелници за пушачи; шкорки [кибрит]; хартија за виткање цигари; филтри за цигари

(210) **TM 2015/944** (220) 24/09/2015
 (442) 31/08/2016

(731) **Шерденков Дарко**
ул. Пелистер 46, Битола, МК

(540)

СИДО

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 рекламирање, управување со работата
 кл. 41 културни активности, забава

(210) **TM 2015/945** (220) 25/09/2015
 (442) 31/08/2016

(300) 014501944 24/08/2015 EM
 (731) **Colgate - Palmolive Company, (A Delaware Corporation)**

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US
 (740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
 бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
 (540)



(591) светло/темно кафена, бела, зелена,
маслинеста
(531) 19.07.12;25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за лична нега, како
немедицински препарати за чистење на тело
и кожа

(210) **TM 2015/946** (220) 25/09/2015
(442) 31/08/2016

(300) 014501911 24/08/2015 EM
(731) **Colgate - Palmolive Company, (A
Delaware Corporation)**
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, портокалова, жолта, бела,
зелена, маслинеста
(531) 05.07.14;19.07.12;25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за лична нега, како
немедицински препарати за чистење на тело
и кожа

(210) **TM 2015/947** (220) 25/09/2015
(442) 31/08/2016

(300) 014501936 24/08/2015 EM

(731) **Colgate - Palmolive Company, (A
Delaware Corporation)**
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, лила, жолта, златна, зелена,
маслинаста, беж, кафена
(531) 05.05.04;19.03.15;25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за лична нега, како
немедицински препарати за чистење на тело
и кожа

(210) **TM 2015/948** (220) 25/09/2015
(442) 31/08/2016

(300) 014501928 24/08/2015 EM
(731) **Colgate - Palmolive Company, (A
Delaware Corporation)**
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, светло розе, розе, зелена, маслинеста, бела, светло зелена
(531) 05.07.08;19.03.15;25.01.19
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за лична нега, како немедицински препарати за чистење на тело и кожа

(210) **TM 2015/949** (220) 25/09/2015
(442) 31/08/2016

(300) 014556674 24/08/2015 EM

(731) **Colgate - Palmolive Company, (A Delaware Corporation)**

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)



(591) маслинеста, светло/темно зелена, бела, златна

(531) 05.03.15;25.01.19;27.05.09

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за лична нега, како немедицински препарати за чистење на тело и кожа; препарати за нега на коса; навлажнувачи, креми и лосиони за тело и кожа

(210) **TM 2015/952** (220) 25/09/2015
(442) 31/08/2016

(300)

(731) **Финансиско друштво МОНИМАКС**

ФИНАНСИСКО ДООЕЛ Охрид

ул. Булевар Туристичка бр. 75-6, Охрид, МК

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО.

КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ

Бул. Македонски просветители 8, Охрид
(540)



(591) светло и потемно плава, зелена боја

(531) 26.01.04;27.05.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) **TM 2015/953** (220) 28/09/2015
(442) 31/08/2016

(731) **"DAST" sha**

Autostrada Tirane - Durres, R. e Shqiperise, ZB

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела, и црна

(531) 27.05.11;27.05.17
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 19 градежни материјали (неметални);
 цврсти неметални цевки за градба; асфалт,
 црна смола и битумен; неметални преносни
 конструкции; споменици што не се од метал
 кл. 35 рекламирање, водење на работење;
 управување со работи; канцелариски работи

(210) **TM 2015/954** (220) 28/09/2015
 (442) 31/08/2016

(731) **Трговско друштво за пиво, слад,
 оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
 ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.**

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

СКОПСКО ЗВУЧИ СУПЕР

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 31 пивски слад
 кл. 32 пиво
 кл. 35 рекламирање; организирање на
 музички настани

(210) **TM 2015/955** (220) 28/09/2015
 (442) 31/08/2016

(731) **UNIMED Pharma, s.r.o.,
 Orieskova 11, SK-821 05 Bratislava, SK**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
 (540)

UNIDEXA

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
 препарати; санитарни препарати за
 медицински цели; диететски супстанции што
 се користат во медицината, храна за бебиња,
 фластери, материјали за завои, материјали

за пломбирање заби и забарски смоли,
 средства за дезинфекција, препарати за
 уништување штетници, фунгициди,
 хербициди

(210) **TM 2015/956** (220) 28/09/2015
 (442) 31/08/2016

(731) **Друштво за производство, трговија и
 услуги АДУТ ГВН ДООЕЛ увоз-извоз
 с. Тронеѓа, 1310, Куманово, МК
 (540)**



(591) зелена, бела, црна

(531) 25.01.19;27.05.17

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
 преработки, конзервирано, смрзнато, сушено
 и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
 компоти, јајца, млеко и млечни производи,
 масла и масти за јадење
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
 саго, замена за кафе; брашно и производи од
 жита, леб, производи од тесто и слатки,
 сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
 печење, сол, сенф; оцет, сосови (како
 мирудии); мирудии; мраз
 кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
 производи и зрнести производи кои не се
 опфатени со другите класи, животни (живи),
 свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и
 природно цвеќе, храна за животни, пивски
 слад

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
 безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
 овошни сокови, сирупи и други препарати за
 производство на пијалоци

(210) **TM 2015/957** (220) 28/09/2015
 (442) 31/08/2016

(731) Друштво за производство, трговија и услуги АДУТ ГВН ДООЕЛ увоз-извоз с. Тронеѓа, 1310, Куманово, МК (540)



(591) зелена, бела, црна
(531) 06.01.02;25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(210) **TM 2015/958** (220) 28/09/2015
(442) 31/08/2016

(731) **TECNO TELECOM (HK) LIMITED A corporation organized existing under the laws of HONG KONG**

RMS 05-15, 13A/F SOUTH TOWER, WORLD FINANCE CTR HARBOUR CITY, 17 CANTON RD TST KLN, HK

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ТЕСНО

(531) 27.05.17

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 мобилни телефони; батерии, електрични, полначи за електрични батерии; кутии за звучници; опрема за мобилни телефони за навигација без раце (Hands free); конектори за електрични водови; компјутерски мемориски уреди; слушалки, видео екрани; камери [фотографија]; мерни инструменти за количество; намотки [електрична енергија]; електрични инсталации за далечинско управување на индустриско работење; панели за сигнализација, светлечки или механички; основи за интегрирани кола

(210) **TM 2015/960** (220) 29/09/2015
(442) 31/08/2016

(300) 014016737 30/04/2015 EM

(731) **DERMAVITA COMPANY (LIMITED PARTNERSHIP) PAREGHIAN & PARTNERS Spears str., Al Itihad building. Floor 6, Mussaitbeh, Al Sanayeh, Beirut, LB**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

JUVEDERM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 козметички производи за професионална употреба и употреба од крајните потрошувачи; козметички креми,

емулзии, лосиони, течности, раствори, млека, гелови и масла за кожата (на лицето, телото, рацете, на нозете, на деколтето), масла за козметички цели; козметички колекции, козметички производи и препарати за нега на кожата; козметички маски, козметички средства, козметички препарати за слабеене, козметички производи за ексфолијација, козметички пилинг, козметички производи за мзненење на кожата; козметички производи за одржување на косата, грижа за косата и скалпот; козметички производи и препарати за сончање (емулзии, лосиони, млека гелови, масла, течности); козметички производи за белење на кожата, креми за избелување за кожа, препарати за избелување за козметички цели, козметички производи за осветлување на кожата, козметички производи за израмнување на тенот на кожата; козметички производи против брчки, козметички производи за подмладување на кожата, козметички производи за сјај на кожата, козметички производи за хидратација на кожата, козметички производи за тонирање на кожата; етерични масла и ароматични екстракти; козметички тоалетен прибор; препарати за чистење и ароматизација

кл. 35 рекламирање, маркетинг и промотивни услуги; трговски и кориснички информациски услуги; бизнис анализи, бизнис студии и бизнис информативни услуги

кл. 44 нега и хигиена и убавина на луѓе; нега на хигиена и убавина; грижа за хигиената и убавината на луѓето

(210) **TM 2015/961** (220) 29/09/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Адвокат Ирена Стојановиќ**
бул. Гоце Делчев бр. 11 - ДТЦ Мавровка
мезанин локал 9, Скопје, МК
(540)



(591) темно црвена, црна
(531) 02.01.16;17.03.02;27.05.25
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 водење на рботењето, управување со работата; консултации за раководење со персонал

кл. 45 правни услуги; услуги при водење судски процеси; правно истражување; медијација

(210) **TM 2015/974** (220) 01/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **JOHNSON & JOHNSON**
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW
BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

Секој допир е чекор напред **(Секој допир, чекор напред)**

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 раствори за контрола што се користат за следење на гликоза во крвта и со уреди за испорала на инсулин

кл. 5 тест ленти за уреди за следење на гликоза во крвта

кл. 9 софтвер што се користи во комбинација со уреди за следење на гликоза во крвта, инсулински инфузиони пумпи и лепенки

кл. 10 уреди за мерење и следење на гликоза во крвта, вклучувајќи делови и

додатоци; ланцети, уреди за прободување и други уреди за убоди во прст што се користат за земање крв што треба да се користат со уреди за следење на гликоза во крвта или за други медицински намени; уреди за испорака на инсулин, имено инсулински инфузиони пумпи и лепенки, катетри, игли-пенкала, шприцеви, вметнувачи на игли и преносни апарати; преносни апарати за трансдермална администрација на медикаменти, имено, лепенки за испорака на инсулин што се продаваат без лек; медицински уреди, имено, монитори за администрација на медикаменти што користат сигнали и потсетници; медицински уреди за трансдермална администрација на медикаменти, имено, преносни апарати за трансдермална апликација на медикаменти, имено, лепенки за испорака на инсулин што се продаваат без лек; делови за медицински уреди, имено, канили што се продаваат како единица со медицински апарат за трансдермална администрација на медокаменти и што се продаваат одделно

кл. 16 публикации, промотивни материјали, упатства, и информативни брошури поврзани со уреди за следење на гликоза во крвта, уреди за испорака на инсулин и дијабетес

кл. 41 образовни услуги поврзани со уреди за следење на гликоза во крвта, уреди за испорака на инсулин и дијабетес; обезбедување информации поврзани со уреди за следење на гликоза во крвта, уреди за испорака на инсулин и дијабетес

(210) **TM 2015/975** (220) 01/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **JOHNSON & JOHNSON**
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW
BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

NEUTROGENA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 производи за нега на кожата на лицето, имено, хидратантна крема за лице, хидратантен гел за лице, хидратантен лосион за лице, производи за чистење лице, марамчиња за лице, лосион за чистење лице, ленти за лице, маска за лице, адстрингентни производи за лице, крема за третман на лице, гел за третман на лице, лосион за третман на лице, серум за лице, крема за третман на очи, гел за третман на очи, лосион за третман на очи, крема против стареење, гел против стареење, лосион и третман против стареење; производи за нега на телото, имено лосион за тело, крема за тело, производи за миеење на тело; крема за раце, лосион за раце; крема за стапала, лосион за стапала

кл. 5 препарати за третман на акни, имено, препарат за чистење на акни, третман на акни и хидратација на акни; производи за заштита од сонце, производи за потемнување на кожата без сончање

(210) **TM 2015/976** (220) 02/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво со ограничена одговорност за трговија, производство и услуги СЛОГА ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци ул. Страшо Пинџур бр. 56, Кавадарци, МК**
(740) Зоран Јованов
ул. Страшо Пинџур бр. 56, Кавадарци
(540)



(591) плава, црвена, бела

(531) 26.04.16;27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата
 кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање на стока

(210) **TM 2015/978** (220) 01/10/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Marriott Worldwide Corporation, a Maryland corporation**

10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

COURTYARD
Marriott

(531) 27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 хотелски услуги; ресторански, угостителски, бар и салонски услуги; услуги на одморалиште и сместување; обезбедување на простории за општа намена

за состаноци, конференции и изложби; обезбедување на простории за банкети и простории за социјална намена за посебни прилики; и услуги на резервација за хотелско сместување

(210) **TM 2015/980** (220) 05/10/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз**

ПЕКАБЕСКО АД

ул. 10 Бр. 44 с. Кадино 1041 Илинден, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, светло и темно црвена, кафеава, жолта, зелена, светло и темно розева

(531) 05.09.24;08.05.03;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, месни преработки, живина, сувомесни производи, шунка, конзерва од месо од живина во парчиња

(210) **TM 2015/981** (220) 05/10/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз**

ПЕКАБЕСКО АД

ул. 10 Бр. 44 с. Кадино 1041 Илинден, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно црвена, кафеава, жолта, зелена, светло и темно розева

(531) 05.09.12;08.05.02;09.07.19

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, месни преработки, сувомесни производи, шунка, конзерва од месо во парчиња

 (210) **ТМ 2015/982** (220) 05/10/2015
(442) 31/08/2016

 (731) **Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД**
ул. 10 Бр. 44 с. Кадино 1041 Илинден, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно црвена, кафеава, жолта, зелена, светло и темно розева

(531) 05.09.24;08.05.02;09.07.19

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, месни преработки, сувомесни производи, шунка, конзерва од месо во парчиња

 (210) **ТМ 2015/983** (220) 05/10/2015
(442) 31/08/2016

 (731) **Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД**
ул. 10 Бр. 44 с. Кадино 1041 Илинден, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно црвена, кафеава, жолта, зелена

(531) 09.07.19;25.01.19;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење, паштети, сувомесни производи

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги при увоз-извоз и трговија на големо и мало со: месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење, паштети, сувомесни производи



кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

(210) **TM 2015/987** (220) 06/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **ЕЛЕКТРОМОНТАЖА СКЛОПКИ ДОО**
Охрид

ул. 15-ти Корпус бр. 1А, 6000, Охрид, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу,, 28 лок.8,
1000, Скопје

(540)



(531) 26.01.18;27.05.25

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал кои не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал, кои не се опфатени со другите класи, руди
кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот;

апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

(210) **TM 2015/988** (220) 05/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА**
ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
АНАБЕЛА 2015 ДООЕЛ увоз-извоз ОХРИД
ул. 15-ти КОРПУС бр. 2 КОМПЛЕКС ТАЦИ,
Охрид, МК

(540)



(591) црвена, сива, кафеава

(531) 27.05.11;27.05.17

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина, сушено и варено овошје и зеленчук, јајца, млеко, масла
кл. 30 производи од тесто и слатки, сладолед
кл. 43 услуги на обезбедување храна

(210) **TM 2015/989** (220) 06/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Hilton Worldwide Holding LLP**
Maple Court Central Park, Reeds Crescent,
Watford WD2 4QQ , GB

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

(540)

HILTON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 услуги на забава во живо и музичка забава; услуги на ноќен клуб; услуги на

клубови за здравје, разонода и слободно време; обезбедување спортски и рекреативни содржини како и содржини за слободно време и разонода; организирање, уредување и водење на функции, конференции, изложби, семинари и состаноци; резервирање карти за театар, опера и концерт кл. 44 салони за разубавување, фризерски салони, берберски услуги; услуги на масажа; здравствени спа услуги; обезбедување содржини и функции на сауна, јакузи, Турска бања, солариум и палуби за сончање; услуги на арома терапија; советување во врска со разубавување, фризирање и ароматерапија

(210) **TM 2015/990** (220) 06/10/2015

(442) 31/08/2016

(731) **MEIZU TECHNOLOGY CO. LTD
MEIZU TECHNOLOGY BUILDING,
TECHNOLOGY & INNOVATION COAST,
ZHUHAI CITY, GUANGDONG, CN**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(531) 27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски оперативни програми, снимени; апарати за обработка на податоци; монитори [компјутерски хардвер]; софтвер (компјутерски софтвер), снимен; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски периферни уреди; компјутерски бележници; апарати за регистрирање на време; фотокопири [фотографски, електростатички, термички]; ваги; мерки; огласни табли (електронски огласни табли); преносливи телефони; прибор за користење на телефоните без раце; радарски апарати; апарати за

меѓусебна комуникација; предаватели на електронски сигнали; телефонски апарати; далечинско управување на знаци (електродинамички апарати за далечинско управување на знаци); разделни кутии [електрицитет]; разводни табли; електрични апарати за надгледување; телевизиски апарати; слушалки; опрема за чепчиња за уши; видеокамери; преносливи медија плеери; кутии за звучници; приемници (аудио и видео приемници); фотоапарати [фотографија]; апарати за вршење анализа на воздухот; електрични мрежи (материјали за електрични мрежи) [жици, кабли]; приклучоци за конверзија на енергија; штекери и други електрични спојки; апарати за далечинско управување; електрични прекинувачи; автоматски временски прекинувачи; заштитни уреди за лична употреба против незгоди; електрични инсталации за заштита од кражба; очила; уред за полнење (батерии на полнење) - power bank, батерии, електрични; полначи за батерии

(210) **TM 2015/991** (220) 07/10/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Spirits International B.V.
3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419
Luxembourg, LU**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)





(591) светло зелена, темно зелена, златна,
светло златна, темно златна, бела, сива
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво);
вотка

(210) **ТМ 2015/993** (220) 07/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за промет на големо и мало
АУРОРА ТУРС Славчо ДООЕЛ, Скопје,
бул. Јане Сандански, Трговски центар
локал бр. 4, Аеродром, 1000, Скопје, МК**
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)

AURORA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги; организирање
патувања; организирање крстарења;
придружување патници; превезување
патници; резервации за превоз; резервации
за патувања; разгледување на културни
знаменитости и обиколки (туризам);
информирање за превоз
кл. 41 образовни услуги, обука, забава,
спортски и културни активности; насочување
(професионално насочување), конгреси,
академии, организирање и водење
колоквиуми; организирање и водење
концерти; семинари (организирање и
водење); услуги на клубови (забава и
образование); организирање шоу програми;
организирање спортски натпревари; паркови
(забавни паркови); фотографски репортажи;
продавање билети (забава)
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци, привремено сместување, бироа за
сместување (хотели и агенции); сместување

(изнајмување за времено сместување);
резервирање за сместување; услуги во
барови; резервирање пансиони; пансиони и
интернати; бифеа (снек-барови); кафетерии
(експрес ресторани); услуги на камповите за
летување; служење храна и пијалаци;
летувалишта; резервирање хотели; хотели;
изнајмување простории за состаноци;
изнајмување за времено сместување;
ресторани

(210) **ТМ 2015/994** (220) 07/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
Соравиа, 8 кат., 1000, Скопје, МК**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Connect Trio

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките
картотеки), изложби (организирање изложби)
во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајмување рекламен
материјал, изработка на такси, изводи од
сметка (изработка на изводи од сметка), јавно
мислење (испитување на јавното мислење),
објавување рекламни текстови, огласување
/рекламирање/, организирање дејности
(советување за организирање на дејностите),
плакатирање /огласување/, преписи на
соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/, пропагандни дејности, проучување на
пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио, рекламирање

по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување

телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски



апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **ТМ 2015/995** (220) 07/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**

**ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
Соравиа, 8 кат., 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Connect Duo TV

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко

информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации,

податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **ТМ 2015/996** (220) 07/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
Соравиа, 8 кат., 1000, Скопје, МК**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Connect Duo Net

(531) 27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за



отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична

комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи

наподатоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **ТМ 2015/997** (220) 07/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за комуникациски услуги**
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ

Соравиа, 8 кат., 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Конект

(531) 27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за

отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитурање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична



комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи

наподатоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **ТМ 2015/998** (220) 07/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**

**ул. Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
Соравиа, 8 кат., 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Connect

(531) 27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен

материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс

услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во

областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2015/999** (220) 07/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за трговија на големо и мало Агротехна Атанас и др. ДОО увоз-извоз Скопје**
ул. Борис Трајковски 9 бр. 10, 1000, Скопје, МК
(540)



(531) 03.01.08;25.01.19;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 машини и машински алати; мотори и погонски машини (освен за копнени возила); машински елементи за спојување и пренос (освен за копнени возила); земјоделски направи (кои не се рачни); инкубатори за јајца

кл. 12 возила, апарати за движење по земја, воздух или вода
кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(210) **TM 2015/1005** (220) 09/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Toto Limited**
Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta' Xbiex Yacht Marina, Ta' Xbiex XBX1027, MT

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, сива, црвена
(531) 26.04.18;27.05.17;29.01.13
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **TM 2015/1007** (220) 09/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Toto Limited**
Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta' Xbiex Yacht Marina, Ta' Xbiex XBX1027, MT
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) светло зелена, темно зелена, бела
(531) 19.01.12;26.04.18;27.05.17
(554)
(551) индивидуална

(510, 511)
 кл. 32 минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **TM 2015/1008** (220) 09/10/2015
 (442) 31/08/2016

(731) **Toto Limited**
Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta' Xbiex Yacht Marina, Ta' Xbiex XBX1027, MT
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) светло зелена, темно зелена, бела, сина

(531) 05.03.11;25.01.19;27.05.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **TM 2015/1009** (220) 09/10/2015
 (442) 31/08/2016

(731) **Toto Limited**
Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta' Xbiex Yacht Marina, Ta' Xbiex XBX1027, MT
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) бела, сина

(531) 26.03.01;27.05.17

(554)
 (551) индивидуална

(510, 511)
 кл. 32 минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **TM 2015/1010** (220) 09/10/2015
 (442) 31/08/2016

(731) **Toto Limited**
Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta' Xbiex Yacht Marina, Ta' Xbiex XBX1027, MT
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) зелена, портокалова, црна, жолта

(531) 26.11.12;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **TM 2015/1011** (220) 09/10/2015
 (442) 31/08/2016

(731) **Toto Limited**
Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta' Xbiex Yacht Marina, Ta' Xbiex XBX1027, MT
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



VOLT

(591) бела, сина

(531) 26.01.05;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **TM 2015/1012** (220) 09/10/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Toto Limited**

Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta' Xbiex Yacht Marina, Ta' Xbiex XBX1027, MT

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

(591) зелена

(531) 01.15.15;27.05.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **TM 2015/1018** (220) 09/10/2015

(442) 31/08/2016

(300) 013964259 20/04/2015 EM

(731) **Herbalife International, Inc. 800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los Angeles, California 90015, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

BETA HEART

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 додатоци во исхраната

(210) **TM 2015/1020** (220) 09/10/2015

(442) 31/08/2016

(731) **NBA Propertes, Inc**

Olympic Tower - 645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) сива, виолетова и сите нијанси на портокалова

(531) 21.03.01;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 забава и образовни услуги во смисла на тековни телевизиски и радио програми во областа на кошарката и пренос во живо на кошаркарски натпревари и кошаркарски приредби; продукција и дистрибуција на радио и телевизиски шоу програми на кошаркарски натпревари, кошаркарски настани и програми во областа на кошарката; водење и организирање на кошаркарски

школи и кампови, школи и кампови за тренери, школи и кампови за танцов тим и кошаркарски натпревари; услуги на забава во смисла на лично појавување на маскота во костим или во танцов тим на кошаркарски натпревари и приредби, школи, кампови, промоции и други настани поврзани со кошарката, посебни настани и забави; услуги на клубови на обожаватели; услуги на забава, имено обезбедување на веб-страница со мултимедијална содржина во смисла на најзначајни телевизиски настани, интерактивни најзначајни телевизиски настани, видео снимки, снимање на видео преноси, интерактивен видео избор на најзначајни настани, радио програма, најзначајни настани на радио и аудио снимки во полето на кошарката; пренесување на вести и информации во смисла на статистички и други податоци во полето на кошарката; он-лајн игри кои не може да се преземаат, имено, компјутерски игри, видео игри, интерактивни видео игри, акциони игри за вештини, аркадни игри, друштвени игри за деца и возрасни, игри на табла, сложувалки и игри на погодување, услуги на електронско издаваштво; имено, издавање на часописи, водичи, билтени, боенки и други распореди на натпреварите преку Интернет, сите во полето на кошарката; обезбедување на он-лајн компјутерска база на податоци во полето на кошарката

(210) **TM 2015/1026** (220) 09/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје**
бул. „Србија“ бр. 35,, 1000, Скопје, Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ROLLETI

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); пелатарски букви; клишиња; бебешки пелени [гаќички] од хартија и целулоза за еднократна употреба, бебешки пелени од хартија и целулоза за еднократна употреба; бебешки шамичиња од хартија и целулоза за еднократна употреба, бришачи, крпи од хартија, крпи од хартија за маса, кеси од хартија, отстранување шминка (шамивчиња од хартија за отстранување шминка), подметки од хартија, производи за бришење, кујнски бришачи, салфети од хартија за маса, тоалетна хартија, шамичиња од хартија, шамичиња од хартија и целулоза за еднократна употреба
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови; чешли и сунѓери; четки (со исклучок на сликарски четки); материјали за правење четки; прибор за чистење; челични жици за стружење; сурово или полуобработено стакло (освен стакло што се користи во градежништвото); стаклени производи, порцелански и керамички предмети што не се вклучени во другите класи
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси

(210) **TM 2015/1035** (220) 14/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **INTERNATIONAL FOODSTUFFS COMPANY**

Shanjah Industrial Area No. 1 Behind Al wahda street, P.O. Box 4115 Shanjah, AE

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(540)



(591) зелена, нијанси на зелена, жолта и кафена

(531) 27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; преработени производи од месо; мешунки; супи, бујон; преработени маслинки, маслинова паста; млеко и млечни производи, путер; масло за јадење; сушени, конзервирани, смрзнати, варени, пушени или солени овошја и зеленчук; доматино пире. Готови јатки и сушено овошје како грицки; намази од лешник и путер од кикиритки; таан (семе од сусам паста); јајца и јајца во прав; чипс

кл. 30 кафе, какао; пијалоци на основа на кафе или какао; пијалаци на основа на чоколадо; тестенини, полнети кнедли, тестенини; колачи и пекарски производи врз основа на брашно; десерти врз основа на брашно и чоколадо; леб, симит (турскиот прстенест ѓеврек покриен со сусам), погача [турскиот ѓеврек], пита, сендвичи, катмер [турско тесто], пити, торти, баклава (турски десерт на основа на тесто обложени со сируп), кадаиф [турскиот десерт на основа на тесто]; десерти врз основа на тестото обложени со сируп; пудинзи, пудинг, казандиби [турски пудинг], сутлијаш, кескул [турскиот пудинг]; Мед, пчелин лепак за човечка исхрана (саќе), прополис за исхрана;

Мирудии'за прехранбени производи, ванила (арома), зачини, сосови (мирудии), сос од домати; Квасец, прашок за пециво; Брашно, гриз, скроб за храна; шеќер, коцка шеќер, шеќер во прав; Чај, леден чај; Ситни слатки, чоколади, бисквити, крекери, наполитанки (вафли); Гуми за цваќање; Сладолед, масло за јадење, мраз; Сол; ужинка со основа од житарки, пуканки, мелен овес, пченкарен чипс, житарики за појадок, обработена пченицата за исхрана на луѓето, кршен јачмен за исхрана на луѓето, преработен овес за исхрана на луѓето, преработен 'рж за исхрана на луѓето, ориз; меласа за храна кл. 43 услуги за обезбедување на храна и пијалок; Привремено сместување; Детски градинки (јасли); Чување на животни

(210) **ТМ 2015/1036** (220) 15/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје**
Кратко име: ТЕЛМА ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Никола Парапунов 51, Скопје, МК
(540)

ТЕЛМА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации
кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности

(210) **ТМ 2015/1037** (220) 15/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје**
Кратко име: ТЕЛМА ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Никола Парапунов 51, Скопје, МК
(540)



(591) темно сина и светло сина

(531) 26.04.09;27.05.17;27.05.21

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности

(210) **ТМ 2015/1038** (220) 15/10/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје**

Кратко име: ТЕЛМА ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Никола Паралунов 51, Скопје, МК

(540)



(591) темно сина и светло сина

(531) 27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности

(210) **ТМ 2015/1041** (220) 16/10/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за внатрешна и надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ Скопје, МК**

(740) **МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ**

ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје

(540)



(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита од рѓа и гниење на дрвото, материји за боење, средства за нагризување, сурови природни смоли, метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, кои не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошка, за запитување и за изолација, свитливи неметални цевки

(210) **ТМ 2015/1043** (220) 16/10/2015



(442) 31/08/2016

(731) Друштво за внатрешна и надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ Скопје, МК

(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ
ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)

(531) 27.05.01

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита од рѓа и гниење на дрвото, материи за боене, средства за нагризување, сурови природни смоли, метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња
кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, кои не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошка, за запписување и за изолација, свитливи неметални цевки

(210) ТМ 2015/1044 (220) 16/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) Друштво за внатрешна и надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ Скопје, МК

(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ
ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)

(531) 27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита од рѓа и гниење на дрвото, материи за боене, средства за нагризување, сурови природни смоли, метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња
кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, кои не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошка, за запписување и за изолација, свитливи неметални цевки

(210) ТМ 2015/1045 (220) 16/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) Друштво за внатрешна и надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ Скопје, МК

(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ
ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)



(531) 27.05.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита од рѓа и гниење на дрвото, материи за боење, средства за нагризување, сурови природни смоли, метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, кои не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошка, за заптисување и за изолација, свитливи неметални цевки

(210) **ТМ 2015/1046** (220) 16/10/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за внатрешна и надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ Скопје, МК**

(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ
ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)

Magnetin

(531) 27.05.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита од рѓа и гниење на дрвото, материи за боење, средства за нагризување, сурови природни смоли, метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, кои не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошка, за заптисување и за изолација, свитливи неметални цевки

(210) **ТМ 2015/1047** (220) 16/10/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за внатрешна и надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ Скопје, МК**

(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ
ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)

FANTASY

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита од рѓа и гниење на дрвото, материи



за боене, средства за нагризување, сурови природни смоли, метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња
 кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, кои не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошка, за заптисување и за изолација, свитливи неметални цевки

(210) **TM 2015/1051** (220) 19/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **NOVARTIS AG**
4002 BASEL, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

BROMITIM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка употреба

(210) **TM 2015/1052** (220) 19/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **NOVARTIS AG**
4002 BASEL, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

VICLAMIDE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка употреба

(210) **TM 2015/1054** (220) 20/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

CEFAPAN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2015/1058** (220) 20/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Небојша Златевски**
ул. Фазанерија I бр.96, Гостивар, МК
(540)



(591) сина, црвена, жолта, црна и бела

(531) 05.09.15;08.07.08;27.05.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 производи од обработен компир, чипс од компири, крцкави производи од компир
 кл. 30 крцкави производи од житарици како ужинки (snack) храна произведена во облик на палети, со пресување или други процеси


(210) **ТМ 2015/1059** (220) 20/10/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Небојша Златевски**

ул. Фазанерија I бр.96, Гостивар, МК

(540)



(591) зелена, жолта, црвена, бела и црна

(531) 05.09.15;08.07.08;27.05.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 производи од обработен компир, чипс од компири, крцкави производи од компир
 кл. 30 крцкави производи од житарици како

ужинки (snack) храна произведена во облик на палети, со пресување или други процеси


(210) **ТМ 2015/1060** (220) 20/10/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Небојша Златевски**

ул. Фазанерија I бр.96, Гостивар, МК

(540)



(591) портокалова, жолта црвена, црна и бела

(531) 05.09.15;08.07.08;27.05.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 производи од обработен компир, чипс од компири, крцкави производи од компир
 кл. 30 крцкави производи од житарици како ужинки (snack) храна произведена во облик на палети, со пресување или други процеси


(210) **ТМ 2015/1061** (220) 20/10/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Небојша Златевски**

ул. Фазанерија I бр.96, Гостивар, МК

(540)



(591) црна, зелена жолта, црвена и бела

(531) 05.09.15;08.07.08;27.05.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 производи од обработен компир, чипс од компири, крцкави производи од компир
кл. 30 крцкави производи од житарици како ужинки (snack) храна произведена во облик на палети, со пресување или други процеси


(210) **TM 2015/1062** (220) 20/10/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Небојша Златевски**

ул. Фазанерија I бр.96, Гостивар, МК

(540)



(591) црвена, жолта, црна, бела

(531) 05.09.15;08.07.08;27.05.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 производи од обработен компир, чипс од компири, крцкави производи од компир
кл. 30 крцкави производи од житарици како ужинки (snack) храна произведена во облик на палети, со пресување или други процеси

(210) **TM 2015/1063** (220) 21/10/2015

(442) 31/08/2016

(731) **ИНТЕР ФАНТАЗИЈА ДОО**

ул. Ван Вардарска б.б., 1200, Тетово, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)

MALDSOFA

(591) црна и бела

(531) 27.05.24

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20

мебел

кл. 35 ускуги при продажба на големо и мало со мебел

(210) **TM 2015/1066** (220) 22/10/2015

(442) 31/08/2016

(731) **TIGER CORPORATION, a corporation organized and existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants of 3-1, Hayami-cho, Kadoma City, Osaka, JP**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

 **TIGER**

(531) 03.01.04;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 21 стаклени садови за индустриско пакување кои не вклучуваат затворачи од стакло, капаци и навлаки (омоти); стаклени затворачи за садови за индустриско пакување; стаклени капаци и затворачи за садови за индустриско пакување; лонци и садови за готвење (неелектрични); садови за варење на кафе (неелектрични); јапонски неелектрични чајници од лиено железо (тетсубин); чајници (неелектрични); садови за на маса со исклучок на ножеви, лажици и вилушки; преносни фрижидери (неелектрични); кујнски садови за ориз; стаклени садови за конзервирање на храна;

спортски флашички за вода (бидони); вакум флаши (термоси); кујнски садови; кофи за лед; садови за бибер; садови за шеќер; цедалки; соларници; лажици за ориз во јапонски стил (шамоји); инки (кујнски прибор); сламки за пиење; лични послужовници или сталаци во јапонски стил (зен); отворачи за флаши, неелектрични; чашки за јајца; лажици (лопатки) за сервирање на колачи; држачи за салфети; прстени за салфети; подметнувачи (подлоги) за топли садови; стапчиња за јадење; футроли за стапчиња за јадење; лажици и црпалки за кујнска употреба; кујнски сита и решетки; послужавници; чепкалки; држачи за чепкалки; прибор за чистење и направи за перење

(210) **ТМ 2015/1070** (220) 28/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **АЗАК ДОО Скопје**
ул. „**Вељко Влаховиќ**“ бр. 11, 1000, Скопје,
МК
(540)



(591) кафена, окер
(531) 05.13.04;27.05.09
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 бироа за сместување [хотели, пансиони], бифеа, детски јасли, домови (старечки домови), изнајмување за времено сместување, изнајмување преносни градежни објекти*, изнајмување простории за состаноци, изнајмување столови, маси, чаршави и стакларија, кампови за летување (услуги на камповите за летување),

кампување (обезбедување објекти за кампување), кантини, кафетерии [експрес ресторани], летувалишта, мотели, обезбедување објекти за кампување, пансиони, привремено сместување (резервирање за привремено сместување), резервирање за привремено сместување, резервирање пансиони, резервирање хотели, ресторани, ресторани со самопослужување, самопослужување (ресторани со самопослужување), служење храна и пијалаци, сместување (изнајмување за времено сместување), снек-барови, старечки домови, услуги во барови, услуги на камповите за летување, хотели кл. 41 водење концерти (организирање и водење концерти), забава, забава со помош на радио, забави (известување за забави), забави (планирање забави), забавишта, звучни записи(изнајмување звучни записи), зоолошки градини, избори на убавици (организирање избори на убавици), известување за забави, изложби (организирање изложби) за културни или образовни цели, изнајмување аудио опрема, изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување спортска опрема, со исклучок на возила, изнајмување стадиони, изнајмување сценски декор, изнајмување тениски игралишта, интернати, информирање за образование, јазик со знаци (толкување јазик со знаци), калиографски услуги, кампови за летување (услуги на кампови за летување), кинематографски филмови (изнајмување кинематографски филмови), книги (објавување книги), колоквиуми (организирање и водење колоквиуми), конгреси (организирање и водење конгреси), конференции (организирање и водење конференции), микрофилмување [снимање микрофилмови], монтажа на видеоленти, натпревари (организирање натпревари) [образование или забава], натпревари



(организирање спортски натпревари), ноќни клубови, обезбедување видео автомати за забава, обезбедување електронски он-лајн публикации што не можат да се даунлодираат, обезбедување спортска опрема, обезбедување услуги за караоке, објавување книги, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, обука (практична обука) [демонстрирање], одржување претстави во живо, он-лајн публикување електронски книги и списанија, организирање балови, организирање време на спортски натпревари, организирање и водење колоквиуми, организирање и водење конгреси, организирање и водење конференции, организирање и водење концерти, организирање и водење работилници [обука], организирање и водење семинари, организирање и водење симпозиуми, организирање избори на убавици, организирање изложби за културни или образовни цели, организирање лотарији, организирање натпревари [образование или забава], организирање спортски натпревари, организирање шоу програми [импресарио услуги], пишување текстови што не се рекламни текстови, планирање забави, подвижни библиотеки (услуги на подвижни библиотеки), позирање за уметници како модели, практична обука [демонстрирање], преведување, продавање билети [забава], разонода [забава], резервирање места за шоу програми, рекреација (известување за рекреација), семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење симпозиуми), спортски натпревари (организирање време на спортски натпревари), студија (филмски студија), сценски декор (изнајмување сценски декор), сценски декор (изнајмување сценски декор) за приредби, театарски изведби, текстови (објавување текстови) со исклучок на рекламни текстови, текстови (пишување

текстови) што не се рекламни текстови, услови за рекреирање (обезбедување услови за рекреирање), услуги на дигитално сликање, услуги на дискотеки, услуги на естрадни уметници [забавувачи], услуги на здравствени клубови, услуги на кампови за летување [забава], услуги на клубови [забава или образование], услуги на компонирање музика, услуги на оркестри, услуги на пишување сценарија, услуги на подвижни библиотеки, услуги на репортери, услуги на спортски кампови, услуги на студија за снимање, шоу програми (продукција на шоу програми)

кл. 43 дистрибуирање вода, завиткување стоки, изнајмување контејнери за складирање, изнајмување магацини, информации (складирање информации), испорачување стоки, испорачување цвеќе, кршење мраз

(210) **TM 2015/1072** (220) 26/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Трговско друштво за производство и промет и услуги ЗП-ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

ул. Алберт Ајнштајн бр.8 , 1000, Скопје, МК
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, портокалова

(531) 27.05.11;27.05.24

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 21 керамика за употреба во домаќинствата, украси од порцелан, рачни апарати за чистење, закачалки што се шират за облека, кутии за леб, апарати за филтер

кафе, неелектрични, сервиси за кафе, кутии за употреба во домаќинствата и кујнска употреба, украсни садови за маси, тенџериња за готвење, чинии, украсни статуетки од порцелан, теракота или стакло, производи од кристал [стакларија], штици за пеглање, прибори за кујна, украсни статуетки од порцелан, теракота или стакло, прскалки за полевање на цвеќиња и растенија, вазни кл. 24 кебиња за кревети, чаршафи за кревети, прекривки за кревети, постелнина, кебиња, прекривки за мебел од текстил, држачи за завеси од текстилни материјали, завеси од текстил или пластика, перници (навлаки за перници), завеси за туширање од текстил или пластика, вреќи за спиење, таписерии [за сидови], од текстил кл. 35 продажба на големо и продажба на мало на: керамика за употреба во домаќинствата, украси од порцелан, рачни апарат за чистење, закачалки што се шират за облека, кутии за леб, апарати за филтер кафе, неелектрични, сервиси за кафе, кутии за употреба во домаќинствата и кујнска употреба, украсни садови за маси, тенџериња за готвење, чинии, украсни статуетки од порцелан, теракота или стакло, производи од кристал [стакларија], штици за пеглање, прибори за кујна, украсни статуетки од порцелан, теракота или стакло, прскалки за полевање на цвеќиња и растенија, вазни, тапети, вештачки тревници, теписи, прекривки за подови, висечки декорации (сидни висечки декорации) што не се од текстил, чергичиња, таписерии [сидни украси], што не се од текстил, новогодишни елки од синтетички материјал, новогодишни елки (украси за новогодишни елки), велосипеди (статички велосипеди за вежбање), тегови за вежбање, друштвени игри, балони за играње, топки за играње, базени (базени за пливање) [објекти за игра],

купки, рекети, апарати за рехабилитација, нишалки

(210) **ТМ 2015/1073** (220) 26/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје**

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

Devolli Prince

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, екстракти од кафе, замена за кафе; пијалаци направени од кафе, какао или чоколадо

(210) **ТМ 2015/1076** (220) 26/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **HP Hewlett Packard Group LLC, a limited liability company organized under the laws of the State of Delaware with a principal place of business at**

11445 Compaq Center Drive West, Houston, Texas, 77070, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



**Hewlett Packard
Enterprise**

(531) 26.04.02;27.05.09
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)



кл. 9 научни, фотографски, компјутерски софтвер; компјутерски кинематографски, оптички и наставни оперативни системи; компјутерски софтвер и апарати и инструменти; апарати и фирмвер за работа на компјутерски хардвер и инструменти за спроведување, комутација, и периферни уреди; софтвер за сервер; трансформирање, акумулирање, регулирање мрежен софтвер; cloud софтвер; база на или контролирање на електрична енергија; податоци, центар на податоци и софтвер за апаратура за снимање, пренос или чување на податоци; софтвер за репродукција на звук или слики; магнетни складирање; софтвер за конфигурирање, обезбедување, носачи на податоци, дискови за снимање, распоредување, контрола, управување и машини за сметање, опрема за обработка на виртуализација на компјутери, компјутерски податоци, компјутери; компјутерски софтвер; сервери и уреди за складирање на податоци; заштитен знак за компјутерски хардвер и софтвер; апаратура за обработка на софтвер за работа, управување, податоци; компјутери; компјутерски хардвер, автоматизација и виртуализација на компјутерска мрежа; компјутерски софтвер за софтверски дефинирано вмрежување; Интернет сервери; хардвер за компјутерско оперативен софтвер за локална мрежна вмрежување и комуникации; разводници на мрежна област (LAN); оперативен софтвер за широка компјутерска мрежа, рутери, контролер, мрежна област (WAN); компјутерски софтвер прекинувачи и безжични пристапни точки за поврзување на различни компјутерски хардвер за компјутерско складирање системи, сервери и уреди за складирање; (storage); сервери за компјутерско софтвер за управување и автоматизација со складирање (storage); сервери за мрежна cloud инфраструктура; компјутерски софтвер област на компјутерско складирање (SAN што се користи за апликации базирани на сервери); хардвер за компјутерски мрежни cloud computing; cloud компјутерски софтвер уреди за складирање (NAS хардвер) за апликации за претпријатија, управување компјутерски и комуникациски хардвер за со база на податоци, и електронско мрежна област за складирање; хардвер за складирање на податоци; компјутерски бекап дискови; драјвери за диск; полиња и софтвер за мониторинг на работата на cloud, капацитети за погонски диск; контролери за веб и апликации; компјутерски софтвер редувантна низа на независни дискови (RAID информатичко раководење, раководење со контролери); host bus адаптери; системи за информатичка инфраструктура, далечинско информатичко раководење со информатичка складирање на податоци составени од инфраструктура, раководење и попис на компјутерски хардвер, компјутерски информатички средства, автоматизација на периферни уреди и софтвер на оперативен информатички процес, раководење на систем; интегрирани ИТ системи составени животен циклус на информатички уред од конвергиран компјутерски, складишен и информатичка безбедност, информатичко мрежен хардвер и софтвер; модуларни ИТ известување и предвидување, мониторинг на системи; компјутерски периферни уреди, грешки и работење на информатичка дигитални знаци; единици за магнетна лента инфраструктура, и софтвер за информатички за компјутери; празни ленти за складирање сервис и помош; компјутерски софтвер на компјутерски податоци; мемориски чипови; заштита на податоци и безбедност на полупроводници, печатени плочи, интегрирани кола и електронски компоненти;

податоци; компјутерски софтвер за безбедност на компјутери, мрежи и електронски комуникации; софтвер за безбедност на апликации и мрежи; компјутерски софтвер за мониторинг на пристап и активност на компјутерски мрежи; компјутерски софтвер за проценка на безбедност на апликација; софтвер за енкрипција и декрипција на податоци и документи; софтвер за криптографија; софтвер за автентификација на компјутерски корисник; софтвер за мониторинг, известување и аналитика на усогласеност на безбедност на информации; софтвер за информатички безбедносни информации и управување со ризик; софтвер за бекап, враќање и архивирање на податоци; компјутерски софтвер за дуплирање на податоци; софтвер за управување со бази на податоци; компјутерски софтвер што се користи за читање и евалуација на содржина лоцирана на глобални компјутерски мрежи, бази на податоци и/или мрежи; компјутерски софтвер за апликација и интеграција на база на податоци; софтвер за пребарување; погонски софтвер за пребарување на компјутер; софтвер за пребарување на бази на податоци; компјутерски софтвер за креирање бази на податоци и информации што може да се пребаруваат; софтвер за чување и автоматизација на компјутерски податоци; софтвер за работа и автоматизација на центар за податоци; компјутерски софтвер за пренос, складирање, обработка и репродукција на податоци; компјутерски софтвер за пристап, проверка и анализа на информации складирани во бази на податоци и магацини на податоци; софтвер за управување со информации и знаење; софтвер за анализа на деловни податоци; компјутерски софтвер што обезбедува интегрирани информации за деловно управување во реално време

комбинирајќи информации од различни бази на податоци; софтвер за деловни и анализи на големи и различни податоци (big data analytics); компјутерски софтвер што ја автоматизира обработката на неструктурирани, полуструктурирани и структурирани информации и податоци складирани на компјутерски мрежи и Интернет; софтвер за увид во деловниот процес; софтвер за управување со односите со клиенти (CRM); софтвер за ресурси на претпријатието и управување со ризик; софтвер за раководење проект; софтвер за управување со записи; софтвер за е-трговија; развивање на софтвер и алатки за користење; алатки за развивање софтвер за креирање на мобилни Интернет апликации и интерфејс за клиенти; софтвер за тестирање и испорака на апликации; софтвер за управување со животниот циклус на апликација и уред; софтвер со софтверски дефинирана инфраструктура (SDS софтвер); компјутерски софтвер што обезбедува пристап до апликацији и сервис базиран на веб преку систем што работи на веб или портал интерфејс; софтвер за автоматизирање и раководење на услугите во јавните дејности, нивното работење и наплата; софтвер за управување со софтверски лиценци.

кл. 16 печатен материјал; наставен материјал и материјал за обука (освен апаратура); печатен материјал во областа на компјутери и информатичка технологија; брошури за технолошките достигнувања, печатени водичи со референци, технички билтени, листи со податоци и печатени каталози на производи во областа на компјутерите и информатичката технологија; водич како работат производитите и водич за услуги за компјутери и компјутерски периферни делови

кл. 35 рекламирање; деловен менаџмент;



деловна администрација; канцелариско работење; консултантски услуги за деловен менаџмент; деловни консултантски услуги во областа на информатичка технологија (ИТ); деловни консултантски услуги во областа на подобрување на деловниот процес и обезбедување услуги однадвор (outsourcing); деловни консултантски услуги во областа на архитектурата на претпријатието; обезбедување на информатички услуги однадвор и селекција и обука при вработување на информатички проекти; обезбедување на определени деловни активности однадвор; услуги на информатичко стратешко планирање; услуги на управување со информатички средства; компилација и систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; услуги на управување со бази на податоци; услуги на он-лајн малопродажни продавници и услуги на нарачка на компјутерски хардвер, софтвер и периферни уреди; деловни услуги, имено, помагање на други при преговори и развивање деловни партнерства и деловни алијанси; услуги на маркетинг и промотивни програми во областа на информатичката и компјутерската технологија; услуги на управување на односите со клиентите; услуги на електронска трговија; услуги на таксономија, имено, класификација и организација на податоци заради управување со записи/ евиденција; обезбедување на вебсајт со претставување на онлајн пазар за продавачи и купувачи на компјутерски и ИТ стоки и услуги; услуги на управување со деловно знаење; анализа на деловни податоци кл. 36 осигурување; финансиско работење; монетарно работење; услуги на финансирање на набавка и финансирање на лизинг; процесирање, раководење и администрација на плановите за здравствени и социјални бенефиции на вработените; обезбедување на услуги на процесирање на трансакции од кредитни картички за други; обезбедување на услуги на процесуирање на осигурителни побарувања за други; услуги на финансиска анализа и консултации за организирање и администрирање на банкарско и финансиско работење; управување со финансиски средства; услуги на издавање сметки/наплата кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги; инсталација, одржување и поправка на компјутери и компјутерски, мрежен и телекомуникациски хардвер кл. 38 телекомуникации; телекомуникациски услуги, имено, пренос на глас, податоци, графика, слики, аудио и видео преку телекомуникациски мрежи, безжични комуникациски мрежи и Интернет; пренос на информации преку електронски комуникациски мрежи; обезбедување на безбедна електронска комуникација во реално време преку компјутерска мрежа; обезбедување услуги на виртуелни приватни мрежи, имено, приватни и безбедни електронски комуникации преку приватна или јавна компјутерска мрежа; консултинг во областа на комуникациите и телекомуникациите; обезбедување он-лајн соби за разговор (chat rooms), огласни табли и форуми за пренос на пораки меѓу корисници во областа на компјутери, софтвер, информатичка технологија и општ интерес; стриминг на аудио и видео материјал на Интернет; VOIP услуги (протокол глас преку Интернет); услуги на споделување на папки, имено, електронски пренос на податоци преку глобални компјутерски мрежи. кл. 41 образование; обезбедување обука; услуги на образование и обука, имено, одржување на часови, работилници, семинари и конференции во областа на

компјутерите, софтвер, електронска трговија и информатичка технологија; он-лајн журнари, имено, блогови што претставуваат информации во областа на компјутери, софтвер, електронска трговија и информатичка технологија кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и дизајни поврзани со тоа; индустриски анализи и истражувачки услуги; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; заштитен знак за компјутерски услуги, софтверски услуги, "cloud" услуги и услуги од информатичката технологија, компјутерски услуги, компјутерски систем за анализа, планирање, интегрирање и дизајн; интеграција на компјутерски системи и софтвер; интеграција на компјутерски системи и мрежи; администрирање на компјутерски системи за други; изнајмување и лизинг на компјутерски хардвер и компјутерски периферни уреди; консултациски компјутерски услуги; советувања за дизајнирање, селектирање и употреба на компјутерски хардвер и системи; консултации за компјутерски софтвер; консултациски услуги за други за изборот, имплементацијата и употребата на компјутерски софтвер; консултациски услуги во полето на софтверот како услуга; консултациски услуги за Интернет; консултациски услуги за информатичка технологија (ИТ); консултации во полето на информатичката технологија и трансформација, интеграција, модернизација, миграција, дизајн, развој, употреба, тестирање, оптимизација, функционирање и управување со апликации; консултации во областа „cloud“ компјутери и голема количина на податоци; консултации во областа на „cloud“ инфраструктура; консултациски услуги во полето на архитектура на центар за податоци; јавни и приватни компјутерски решенија за „cloud“ и оценување и употреба

на интернет технологија и услуги; консултации во областа на безбедноста, управувањето и усогласеноста на информациите; консултации во областа на компјутерската и безбедноста на информациите и ИТ управување со ризик; консултации во областа на ИТ мобилност и услуги на работното место; консултации во областа на поедноставување на комуникациите, хардвер и софтвер; консултации во врска со ИТ аспекти на деловниот процес; консултации во областа на ИТ решенија во процесот на управување со корисници, финансии и администрација, човечки ресурси, платен список и обработка на документи; консултации во областа на управување со поднесување пријава; консултации во областа на маркетинг оптимизација; консултации во областа на конвергентни ИТ системи; консултации во областа на конвергентна и хипер конвергентна ИТ инфраструктура; консултации во областа на индустриските комунални услуги, работење и наплата; советување во областа на еколошката и енергетската ефикасност; научни и технолошки услуги, имено, истражување и дизајн во полето на компјутерско вмрежување хардвер и компјутерска архитектура на центар за податоци; услуги на технички консултации во областа на архитектурата на центар за податоци; давање на привремено онлајн користење на посреднички софтвер што не може да се симне за поврзување помеѓу софтверските апликации и оперативните системи; давање на привремена употреба на онлајн компјутерски софтвер „cloud“ кој не може да се симнува за употреба при управување со бази на податоци и електронско складирање на податоци; дизајнирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; компјутерски услуги за програмирање; развој



на драјвери и софтвер за оперативен систем; развој, модернизирање и „cloud“ интегрирање на компјутерски апликации; услуги за инсталирање, одржување и ажурирање на софтвер; тестирање на работата и функционалноста на компјутерите, мрежите и софтверот; услуги за развој на софтвер и консултации во областа на деловната технологија; услуги на компјутерско програмирање за други во областа на управувањето со софтверска конфигурација; развој на компјутерски софтвер во областа на мобилните апликации; ажурирање и одржување на компјутерски софтвер основан на „cloud“ преку онлајн ажурирања, подобрувања и поправки (patch); услуги за техничка поддршка; услужен оддел, услуги на одделот за помош и услуги за откривање на грешки на ИТ инфраструктурата, компјутерски хардвер, компјутерски софтвер, компјутерски периферни уреди и компјутерски мрежи; услуги на техничка поддршка, имено, откривање на грешки на компјутерскиот софтвер; услуги за техничка поддршка, имено откривање на грешки во смисла на дијагностицирање на проблемите на компјутерскиот хардвер и софтвер; услуги на техничка поддршка, имено, мигрирање на апликации, на центарот за податоци, сервер и база на податоци; услуги на техничка поддршка, имено, надгледување од компјутерите, мрежните системи, сервери и веб и апликациите на база на податоци, и известување поврзано со случувања и предупредувања; услуги на техничка поддршка, имено далечински услуги на вмрежување и мониторинг на компјутери во реално време; услуги на техничка поддршка, имено управување на далечински и инфраструктурни услуги на лице место за следење, администрирање и раководење со јавни и приватни ИТ и системи за апликации за „cloud computing“; услуги на информатичка

технологија (ИТ); обезбедување на услуги на хостирање на веб-страни, развој веб-страни и прилагодување на веб-страни за други; услуги „cloud computing“; обезбедување на услуги и хостирање на „cloud“; хостирање на софтверски апликации за други; „cloud“ хостирање на електронски бази на податоци; веб, „cloud“ и услуги за компјутерски хостирање на инфраструктура; обезбедување на сервери од различен капацитет за други; изнајмување на компјутерски и различни капацитети за складирање на податоци за трети страни; инфраструктура како услуга (IaaS), имено, обезбедување на компјутерски хардвер, компјутерски софтвер, компјутерски периферни уреди за други на основ на претплата или услуги „плати па користи“; услуги на виртуализација на клиентот; интеграција на приватните и јавните „cloud computing“ средини; далечинско и на лице место управување со системи за информатичка технологија и софтверски апликации за други; „cloud computing“ кој содржи софтвер што се користи за управување со база на податоци; компјутерски услуги, имено, хостирање, управување, резервирање, складирање, применување, одржување, надзор, обезбедување, шифрирање, дешифрирање, дуплирање и спасување (backup) на базата на податоци за други; управување со центарите на податоци, ИТ безбедност, „cloud computing“, технологија на работно место, компјутерски мрежи, обединување на комуникации и ИТ услуги за претпријатија за други; услуги на база на податоци; услуги на центар за податоци и магацин за податоци; услуги на развојни бази на податоци; услуги на длабинско пребарување на податоци; услуги на „back up“ и обнова на податоци; услуги на мигрирање на податоци; услуги на енкрипција и декрипција на податоци; „cloud

computing“ кој содржи софтвер што се употребува за управување со бази на податоци и складирање на податоци; електронско складирање на податоци; електронско складирање на дигитална содржина, имено, слики, текст, видео и аудио податоци; софтвер како услуга (SaaS); услуги на обезбедување апликации (ASP); платформа како услуга (PAAS); инфраструктура како услуга (IAAS); привремено користење на софтвер кој не може да се симнува; привремено користење на софтвер кој не може да се симне за компјутерско и мрежно работење, управување, автоматизација, визуелизација, конфигурација, обезбедување, користење и контрола; привремена употреба на софтвер што не може да се симнува за управување со информатичка технологија (ИТ), управување со ИТ инфраструктура, далечинско управување со ИТ инфраструктура, управување со ИТ имот и попис, автоматизиран ИТ процес, управување со животен циклус преку ИТ уреди, ИТ сигурност, ИТ известување и прогнозирање, надгледување на недостатоците и изведба на ИТ инфраструктура и ИТ оддел за услуги и оддел за помош; привремена употреба на софтвер што не може да се симнува за заштита на податоци, сигурност на податоци, и компјутерски апликации и мрежна сигурност; привремена употреба на софтвер што не може да се симнува за регулаторна усогласеност за безбедност на информации; привремена употреба на софтвер што не може да се симнува за следење на пристапот до компјутерските мрежи и активности; привремена употреба на софтвер што не може да се симнува за енкрипција и декрипција на податоци, криптографија, автентификација за користење на компјутер, и следење на согласноста за безбедност на информации, известување и анализа;

привремена употреба на софтвер што не може да се симнува за „backup“ на податоци, за враќање, архивирање и редулирање; привремена употреба на софтвер што не може да се симнува за управување и автоматизација на инфраструктура за „cloud“; привремена употреба на софтвер што не може да се симнува за перформансите и следењето на „cloud“, веб и апликација; привремено користење на софтвер што не може да се симнува за база на податоци и управување на база на податоци, магационирање на податоци и автоматизирање, работа со центар за податоци и автоматизирање, интеграција на апликација и база на податоци, пренесување на податоци, складирање, процесирање и репродукција, и за пристапување, истражување и анализирање на складираните информации на базите на податоци и во магацини на податоци; привремена употреба на софтвер што не се симнува за анализа на деловни податоци, деловен процес и увид, анализа на податоци, управување со информации, управување со знаење, управување со односот спрема клиентите, и управување со деловните ресурси и ризик; привремена употреба на софтвер што не може да се симнува за складирање, управување, следење, и анализа на деловните податоци; привремена употреба на софтвер што не може да се симнува за пребарување и софтвер за управување со проекти и записи; привремена употреба на софтвер што не може да се симнува за развој на софтвер, распоредување, алатки за користење, тестирање, испорака на софтвер за управување со апликација за животен циклус; привремена употреба на софтвер што не може да се симнува за конвергирање на ИТ системи; привремена употреба на софтвер што не може да се симнува – софтвер за

дефинирана инфраструктура (SDS); привремена употреба на софтвер што не може да се симнува во областа на ИТ инфраструктура за конвергирање и хипер конвергирање; услуга на софтвер како услуга, имено, хостирање на „cloud“ инфраструктура и софтверска инфраструктура за центар за податоци за користење на трети лица за управување со бази на податоци и развој на апликација; привремена употреба на софтвер што не може да се симнува за автоматизирање и управување со услуги за индустриски комуналии, работење и наплата; привремена употреба на софтвер што не може да се симнува за управување со софтверски лиценци

(210) **ТМ 2015/1081** (220) 27/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **НОВАФИН ГРУП ДОО Скопје**
ул. 11ти Октомври бр. 86-1/7, 1000, Скопје,
МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

A LA FOMINI

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги при производство, увоз-извоз и продажба на големо и мало со: месо риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

(210) **ТМ 2015/1082** (220) 27/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **НОВАФИН ГРУП ДОО Скопје**
ул. 11ти Октомври бр. 86-1/7, 1000, Скопје,
МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, жолта, црна, зелена, светло и
темно кафена

(531) 05.05.04;27.05.01

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 масла и масти за јадење,
сончогледово масло

(210) **ТМ 2015/1085** (220) 27/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **НОВАФИН ГРУП ДОО Скопје**
ул. 11ти Октомври бр. 86-1/7, 1000, Скопје,
МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, светло и темно црвена, црна

(531) 26.01.04;27.05.09

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено

и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии), мирудии, додатоци на јадења, зачини, прашкасти зачини кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги при производство, увоз-извоз и продажба на големо и мало со: хартија, картон и производите што не се опфатени со другите класи, печатени работи, бебешки шамичиња од хартија и целулоза за еднократна употреба, бришачи, крпи од хартија, кеси од хартија, отстранување шминка (шамивчиња од хартија за отстранување шминка), подмети од хартија, производи за бришење, кујнски бришачи, салфети од хартија за маса, тоалетна хартија, шамичиња од хартија, шамичиња од хартија и целулоза за еднократна употреба; масла и масти за јадење; брашно и производи од жито; производи од тесто и слатки, кроасани со различни видови полнења, сосови (како мирудии), мирудии, додатоци на јадења, зачини, прашкасти зачини

(210) **ТМ 2015/1086** (220) 28/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за трговија и услуги БЕТА ХАУС ДОО**

ул. Анкарска бр. 29 а/локал 28, КАРПОШ, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црна и бела
(531) 26.02.07;27.05.24

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 ресторани; барови; услуги на обезбедување храна и пијалаци

(210) **ТМ 2015/1087** (220) 28/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за услуги АРТ БАЛЕТ ДООЕЛ Скопје**

ул. Огражден бр.3-4/7, Скопје, МК

(740) Борко Бајалски, адвокат
бул. Кочо Рацин 14/6-8, 1000, Скопје
(540)



(591) виолетова, црна
(531) 02.03.08;27.05.25

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности; организирање и водење на обуки, натореварим семинари и работилници за сите видови на спортски и модерни танци, вклучувајќи и аеробик

(210) **ТМ 2015/1088** (220) 28/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) Друштво за трговија и услуги
КИППЕР МАРКЕТ ДООЕЛ
ул. Браќа Миладинови бр. 178, Тетово, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, жолта, црвена
(531) 01.03.01;06.01.02;27.05.23
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз; качап, мајонез, чоколадо, течен прелив од чоколадо, крем од чешник и како
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги при производство, увоз-извоз и трговија на големо и мало со: кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз; качап, мајонез, чоколадо, течен прелив од чоколадо, крем од лешник и какао

(210) **ТМ 2015/1089** (220) 28/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) Друштво за услуги **АРТ БАЛЕТ ДООЕЛ Скопје** and Друштво за спортски и модерни танци **ТСК РИТАМ ПЛУС ДООЕЛ Скопје**

ул. Огражден бр.3-4/7, Скопје, МК and ул. **АСНОМ бр. 13-29, Скопје, МК**

(740) Борко Бајалски, адвокат
бул. Кочо Рацин 14/6-8, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, сина
(531) 02.03.16;26.02.07;27.01.06
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски и културни активности; организирање и водење на обуки; натпревари, семинари и работилници за сите видови на спортски и модерни танци, вклучувајќи и аеробик

(210) **ТМ 2015/1095** (220) 30/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. "Александар Македонски" бр. 12,
1000, Скопје, МК
(540)



(591) бела, зелена, розева, темна виолетова
(531) 05.05.19;25.01.19;27.05.04
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 влажни марамчиња за отстранување
шминка

(210) ТМ 2015/1096 (220) 30/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, МК
(540)



(591) бела, сива, сина, зелена
(531) 01.15.15;02.09.14;27.05.04
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 глицерински сапун

(210) ТМ 2015/1097 (220) 30/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, МК
(540)



(591) бела, сива, виолетова, зелена
(531) 02.03.16;25.01.19;27.05.04
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 крем за обликување и за затегнување
на телото со апликатор за масажа

(210) ТМ 2015/1098 (220) 30/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, МК
(540)



(591) бела, црвена, виолетова, зелена
(531) 11.03.02;25.01.19
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 детергент за миенење садови

(210) ТМ 2015/1099 (220) 30/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, МК
(540)



(591) бела, црвена, сина, портокалова

(531) 11.03.02;25.01.19

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 детергент за миене садови

(210) **ТМ 2015/1100** (220) 30/10/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. "Александар Македонски" бр. 12,
1000, Скопје, МК

(540)



(591) бела, црвена, розева, зелена

(531) 11.03.02;25.01.19

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 детергент за миене садови

(210) **ТМ 2015/1101** (220) 30/10/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. "Александар Македонски" бр. 12,
1000, Скопје, МК

(540)



(591) бела, сива, сина, портокалова

(531) 01.15.15;02.09.14;27.05.04

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 глицерински сапун

(210) **ТМ 2015/1105** (220) 30/10/2015

(442) 31/08/2016

(731) **НИМЕКС ДОО - Скопје**
ул. Миодраг Илиќ бр. 1Б, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) црвена, жолта, црна, портокалова, бела

(531) 05.07.02;27.05.04;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со: прехранбени производи (кондиторски производи), козметички производи, производи за домашинство

(210) **ТМ 2015/1110** (220) 02/11/2015

(442) 31/08/2016

(731) **JOHNSON & JOHNSON**
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

JOHNSON'S

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 производи за нега и чистење на кожата и косата

(210) **ТМ 2015/1111** (220) 02/11/2015

(442) 31/08/2016

(731) **JOHNSON & JOHNSON**
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

Johnson's

(531) 27.05.25

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 производи за нега и чистење на кожата
и косата

(210) **TM 2015/1112** (220) 03/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **British American Tobacco (Brands) Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

John Player Special

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун; производи од тутун; запалки; кибрити; артикли за пушачи

(210) **TM 2015/1121** (220) 30/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

BRONHOKLIR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјали за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2015/1122** (220) 30/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

FERRILIP

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјали за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2015/1123** (220) 30/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

FERRIMORE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
производи; хигиенски производи за
медицинска употреба; диететски супстанции
прилагодени за медицинска употреба, храна
за бебиња; фластери, материјали за
преврзување; материјали за пломбирање
заби, забарски смоли; дезинфекциони
средства; препарати за уништување
штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2015/1125** (220) 04/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Intercontinental Great Brands LLC**
100 Deforest Avenue, East Hannover, New
Jersey, 07936, US

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) бела, сите нијанси на сина и кафеава
(531) 08.01.09;25.01.19;27.05.04
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 пекарски производи, бисквити,
колачиња, колачи (brownies), торта со сирење
(cheese cakes), трошки од колачиња, змрзнати
кондиторски производи, сладолед, корнети за
сладолед, пудинзи, пити, кори за пита и топла
чоколада

(210) **TM 2015/1126** (220) 04/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за трговија и услуги Медиа**
Ворлд Невс довел Скопје

ул. Џон Кенеди бр. 9А, Скопје, МК
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена и бела
(531) 26.03.23;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 38 изнајмување време за пристап на
глобалната компјутерска мрежа, емитување
кабелска телевизија, емитување радио
програми, емитување телевизиски програми,
комуникација со мобилни телефони,
обезбедување интернет соби за разговор,
комуникација со помош на компјутерски
терминали, комуникација со помош на мрежи
со оптички кабли, комуникација со телеграми,
комуникации со телефон, пренесување слики
и пораки со помош на компјутери, услуги со
електронски огласни табли
[телекомуникациски услуги], електронска
пошта, пренесување (пренесување по факс),
информации од областа на
телекомуникациите, испраќање пораки,
агенции за информирање, повикување
[радио, телефонски или други средства за
електронска комуникација], обезбедување
пристап до бази на податоци, обезбедување
телекомуникациски канали за телевизиско
купување [телешопинг], обезбедување
телекомуникациски врски на глобалната
компјутерска мрежа, обезбедување
кориснички пристап на глобалната
компјутерска мрежа [провајдери на услуги],

изнајмување телефакс апарати, апарати за испраќање пораки (изнајмување апарати за испраќање пораки), изнајмување модеми, изнајмување телекомуникациска опрема, пренесување преку сателит, услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок, услуги на пренесување конференции од далечина, пренесување телеграми, телеграфски услуги, телефонски услуги, телекс услуги, пренос на дигитални датотеки, безжично емитување кл. 41 организирање и водење концерти, организирање и водење конференции, организирање и водење конгреси, организирање и водење семинари, организирање и водење симпозиуми, организирање и водење работилници [обука], организирање избори на убавици, резервирање места за шоу програми, подвижни библиотеки (услуги на подвижни библиотеки), објавување книги, услуги на кампови за летување [забава], услуги на спортски кампови, изнајмување кинематографски филмови, прикажување филмови, услуги на клубови [забава или образование], натпревари (организирање натпревари) [образование или забава], натпревари (организирање спортски натпревари), курсеви за кореспонденција, диск џокеј услуги, синхронизација, видеоленти (монтажа на видеоленти), информирање за образование, веронаука (настава по веронаука), педагошки истражувања, образовни услуги, електронско издаваштво, услуги на естрадни уметници [забавувачи], забави (известување за забави), организирање изложби за културни или образовни цели, организација на модни ревији за забавни цели, производство на филмови, услуги на игри што се обезбедуваат онлајн од една информатичка мрежа, насочување (професионално насочување) [совети во врска со

образованието и оспособувањето], услуги на здравствени клубови, јазик со знаци (толкување јазик со знаци), преведувачки услуги, дизајнерски услуги што не се за рекламни цели, забава, колоквиуми (организирање и водење колоквиуми), библиотеки за изнајмување книги, одржување претстави во живо, микрофилмување [снимање микрофилмови], позирање за уметници како модели, филмски проектори и прибори (изнајмување филмски проектори и прибори), филмски студија, услуги на композирање музика, вариетеа, услуги на репортери, услуги на оркестри, организирање балови, организирање шоу програми [импресарио услуги], планирање забави, фотографски репортажи, фотографија, продукција на музика, обезбедување услуги за караоке, обезбедување електронски он-лајн публикации што не можат да се даунлодираат, он-лајн публикување електронски книги и списанија, радио и телевизиски апарати (изнајмување радио и телевизиски апарати), забава со помош на радио, услуги на студија за снимање, услови за рекреирање (обезбедување услови за рекреирање), изнајмување аудио опрема, изнајмување уреди за осветлување за театарска сценографија и телевизиски студија, видеокамери (изнајмување видеокамери), видеорекордери (изнајмување видеорекордери), услуги на пишување сценарија, изнајмување сценски декор за приредби, продукција на шоу програми, изнајмување звучни записи, изнајмување сценски декор, титлување филмови, телевизиска забава, продукција на радио и телевизиски програми, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, театарски изведби, организирање време на спортски натпревари, преведување, производство на филмови на видео ленти, видеоленти (изнајмување видеоленти), снимање

видеоленти, пишување текстови што не се рекламни текстови

(210) **TM 2015/1134** (220) 06/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **BELUPO lijakovi i kozmetika d.d**
Ulica Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

FERSAN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи, диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, диететски додатоци во исхраната на луѓето, додатоци во исхраната, како дополнување на нормалната исхрана или за медицински цели

(210) **TM 2015/1150** (220) 11/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **ALLERGAN HOLDINGS France SAS**
Societe a Responsabilite Limite
12 place de la defense, 4eme etage, 92400, Courbevoi, FR
(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

JUVEDERM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третман на глаберални линии, брчки на лице, асиметрии и дефекти и состојби на човечка кожа, сите за продажба и пласман само на лиценцирани лекари, хирурзи и здравствени работници

(210) **TM 2015/1151** (220) 11/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) кафена, бела, зелена, љубичаста
(531) 05.05.19;05.05.21;25.01.19
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 додатоци во исхраната, билни капки од артичока

(210) **TM 2015/1152** (220) 11/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) кафена, бела, зелена, розева, жолта, сива

(531) 05.09.06;25.01.19

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 додатоци во исхраната, билни капки од лук

(210) **ТМ 2015/1153** (220) 11/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. “Александар Македонски“ бр. 12, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) кафена, бела, зелена, розева, жолта

(531) 05.05.19;25.01.19

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 додатоци во исхраната, билни капки кои помагаат за зголемување на апетитот

(210) **ТМ 2015/1154** (220) 11/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. “Александар Македонски“ бр. 12, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) кафена, бела, зелена, црвена, окер, жолта, црна

(531) 05.05.19;25.01.19

(554)

(551) индивидуална


(510, 511)

кл. 5 додатоци во исхраната, билни капки кои го помагаат слабењето

(210) **ТМ 2015/1155** (220) 11/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. “Александар Македонски“ бр. 12, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) кафена, бела, зелена, љубичаста

(531) 05.03.11;05.05.19;25.01.19

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 додатоци во исхраната, билни капки од коприва


(210) **ТМ 2015/1157** (220) 11/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **WD-40 Manufacturing Company (California Corporation) 1061 Cudahy Place, San Diego, California 92110, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(591) жолта, црна и сива
 (531) 19.07.12
 (554) тродимензионална
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 2 заштитна облога за спречување 'рѓа
 кл. 3 чистач на контакти, одмастувач, чистч
 за метални површини
 кл. 4 масла за разложување 'рѓа и масла за
 подмачкување

(210) **TM 2015/1158** (220) 11/11/2015
 (442) 31/08/2016
 (731) **GlaxoSmithKline Biologicals S.A**
Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart, BE
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)

SHINGRIX

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 вакцини за човечка употреба

(210) **TM 2015/1159** (220) 11/11/2015
 (442) 31/08/2016
 (731) **GlaxoSmithKline Biologicals S.A**
Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart, BE
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)

LIBZORIX

(551) индивидуална

(510, 511)
 кл. 5 вакцини за човечка употреба

(210) **TM 2015/1160** (220) 12/11/2015
 (442) 31/08/2016

(731) **ИГМ ВРАТНИЦА АД**
Вратница ББ, 1225, Јегуновце, МК
 (540)



(591) виножито со две нијанси помеѓу
 основни бои

(531) 03.07.15;27.05.04;27.05.09
 (554)

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 19 неметални градежни матеијали

(210) **TM 2015/1161** (220) 12/11/2015
 (442) 31/08/2016

(731) **BOSNALIJEK d.d.**
Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA
 (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Народен фронт" 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
 (540)

TENVAL DUO

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2015/1162** (220) 12/11/2015
 (442) 31/08/2016

(731) **FCA US LLC, a limited liability company**
organized and existing under the laws of the
State of Delaware
1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills,
State of Michigan 48326, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

GRAND CHEROKEE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 моторни возила и делови за истите

(210) **TM 2015/1163** (220) 12/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **FCA US LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware**

1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, State of Michigan 48326, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

COMPASS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 моторни возила и делови за истите

(210) **TM 2015/1164** (220) 12/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Intercontinental Great Brands LLC 100 Deforest Avenue, East Hannover, New Jersey, 07936, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(531) 25.07.01;26.01.16

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 пекарски производи, бисквити, колачиња, колачи (brownies), торти со сирење (cheese cakes), трошки од колачиња, замрзнати кондиторски производи, сладолед, корнети за сладолед, пудинзи, пити, кори за пити и топла чоколада

(210) **TM 2015/1166** (220) 12/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING**

62 Graf Ignatiev Str., 1000, Sofia, BG

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)



(591) сина, сива, виолетова, бордо, бела, маслинеца

(531) 02.09.01;25.01.19;27.05.04

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун; пушачки артикли; кибрити: цигари, цигарети; цигарилоси; пури; запалки за пушачи; сиров тутун, манипулиран или преработен; тутунски производи; филтери за цигари; хартија за цигари; пепелници за пушачи

(210) **TM 2015/1167** (220) 12/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING**

62 Graf Ignatiev Str., 1000, Sofia, BG
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црвена-бордо, розе, окер, златна
(531) 26.11.25;27.05.04;27.05.09
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун; пушачки артикли; кибрити:
цигари, цигарети; цигарилоси; пури; запалки
за пушачи; сиров тутун, манипулиран или
преработен; тутунски производи; филтери за
цигари; хартија за цигари; пепелници за
пушачи

(210) **TM 2015/1175** (220) 16/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Здружение на граѓани Медиа Плус**
25-ти Мај бр. 18, Штип, МК
(540)



(591) црна, бела и црвена
(531) 25.01.19;26.04.18;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер
кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за
заштита на имот и лица, лични и социјални
услуги што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на поединците

(210) **TM 2015/1176** (220) 16/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Castrol Limited**
Technology Centre, Whitchurch Hill,
Pangbourne, Reading, RG8 7QR, GB
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) зелена, бела и црвена
(531) 26.01.16
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти; мазива;
горива; адитиви за горива

(210) **TM 2015/1178** (220) 17/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Castrol Limited**

**Technology Centre, Whitchurch Hill,
Pangbourne, Reading, RG8 7QR, GB**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(531) 25.01.19;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти, моторни масти, моторни масти и масти за машини; мазива; мазивни масла и масти; горива; нехемиски адитиви за горива, мазива и масти; соединенија за апсорбирање прашина, навлажнување и нехемиски врзувачки соединенија; илуминати (материји за осветлување)

кл. 37 услуги за сервисирање, подмачкување, одржување и поправка на возила, мотори и машинерија; услуги на набљудување и контрола во врска со гореспоменатото; третман против 'рѓа за возила; монтажа на гуми и поправка на дупки (продупчување) услуги на перење моторни возила; услуги на сервисни станици

(210) **TM 2015/1179** (220) 17/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО с. Радово бр. 45, Босилово, 2400, Струмица, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, сива, бела, светло и темно зелена, жолта, црвена

(531) 14.03.20;19.07.10;25.01.19

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 кисело млеко, функционално кисело млеко

(210) **TM 2015/1181** (220) 17/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Societe des Produits Nestle S.A. 1800 Vevey, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

WAVES OF PLEASURE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сладоледи, водени сладоледи, сладоледи на стапче, шербети (сладоледи), замрзнати кондиторски производи, замрзнати колачи, кремасти „софт“ сладоледи, замрзнат јогурт; сврзувачки агенси и мешавини за правење на сладоледи и/или водени сладоледи и/или сладоледи на стапче и/или шербети и/или замрзнати кондиторски производи и/или замрзнати колачи и/или кремасти „софт“ сладоледи и/или замрзнати јогурти

(210) **TM 2015/1182** (220) 18/11/2015
(442) 31/08/2016



(731) **GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware 300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 48265-3000, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

CRUZE PREMIER

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 моторни возила и делови за истите

(210) **TM 2015/1184** (220) 17/11/2015
(442) 31/08/2016

(300)
(731) **The Cartoon Network, Inc. 1050 Techwood Drive, NW , Atlanta, Georgia 30318, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

BOOMERANG

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 аудио и аудио визуелни снимки; преносни аудио звучници, компакт диск плеери, лични стерео системи, електронски приклучни станици, слушалки (за на глава), слушалки (за во/на уши), лични компјутери и таблет компјутери, подлоги за глумче, компјутерски глумчиња, компјутерски тастатури, USB флеш драјвови, караоке машини, воки-токиа, телефони, калкулатори (дигитрони), линијари (лењири), компјутери, камери (фотографски апарати), филм (фотографски), украсни магнети, дигитални фото рамки; заштитни шлемови (кациги) за спорт, цевки за нуркање, маски за пливање, заштитни очила за пливање; очила, очила за сонце, рамки и футроли за истите; аудио фајлови (датотеки), видео фајлови

(датотеки), аудиовизуелни фајлови (датотеки) и фајлови (датотеки) со слики кои може да се симнат (преземат); компјутерски софтвер, касети за видео игри, софтвер за видео игри, софтвер за мобилни уреди што може да се симне (преземе), мемориски картички за машини за видео игри; торби за лични електронски уреди, имено мобилни телефони, лаптоп компјутери, таблет компјутери, дигитални камери (фотоапарати), дигитални аудио плеери и електронски читачи на книги, заштитни корици, навлаки и кутии за мобилни телефони, лаптоп компјутери, таблет компјутери, дигитални камери (фотоапарати), дигитални аудио плеери и електронски читачи на книги, маски за мобилни телефони, врвки за мобилни телефони и украсни привезоци за мобилни телефони

кл. 38 радиодифузни услуги преку жица, кабел, сателит, радио, интернет, безжични мрежи и други електронски комуникациски мрежи; стриминг (проследување) на видео и аудио содржина преку интернет, безжични мрежи и други електронски комуникациски мрежи; обезбедување на видео и аудио содржина преку услугата видео-на-барање (video-on-demand); обезбедување на онлајн форуми; обезбедување на интернет чет соби (витуелни простории за разговор) и електронски огласни табли за пренос на пораки меѓу корисниците во полето на забавата

кл. 41 услуги на забава, имено обезбедување забавни програми и содржина преку телевизија, сателит, интернет, безжични мрежи и други електронски комуникациски мрежи; обезбедување на онлајн публикации (изданија) што не може да се преземат (симнат); обезбедување на веб страница која се одликува со аудио визуелна содржина, забавни информации и онлајн игри; обезбедување на онлајн музика што не

може да се преземе (симне), обезбедување на онлајн видеа што не може да се преземат (симнат), презентирање на забавни изведби (перформанси) во живо; услуги на забани паркови; производство на филмска, телевизиска и дигитална забавна содржина

(210) **ТМ 2015/1185** (220) 17/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Златевски Љубиша**
Долна Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96,
Гостивар, МК
(540)



(591) плава, сина, црвена, кафена, црна, бела
(531) 03.09.04;25.01.19

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, брашно и производи од жито, леб, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; меласа; квасец, прашок, сосови; мирудии
кл. 39 дистрибуција, испорака и пакување

(210) **ТМ 2015/1186** (220) 18/11/2015
(442) 31/08/2016

(300)

(731) **Друштво за трговија и услуги Медиа**
Ворлд Невс дооел Скопје
ул. Џон Кенеди бр. 9А, Скопје, МК

(740) **СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ**
СКОПЈЕ
ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

SHENJA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 објавување (публикации), списанија, весници, книги и сите видови на печатени производи; печатени работи; книговезнички материјал; билтени, брошури, хартии и сите производи од хартија кои не се опфатени со другите класи; машини за пишување и канцелариски прибор, материјал за обука и настава, фотографии

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, изнајмување рекламен простор, објавување рекламни текстови, објавување јавни текстови, обработка на текстови, огласување/рекламирање, пропагандни дејности, распределба/дистрибуција/на примероци, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, он-лајн рекламирање преку компјутерска мрежа
кл. 38 изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа, емитување кабелска телевизија, емитување радио програми, емитување телевизиски програми, комуникација со мобилни телефони, обезбедување интернет соби за разговор, комуникација со помош на компјутерски терминали, комуникација со помош на мрежи со оптички кабли, комуникација со телеграми, комуникации со телефон, пренесување слики и пораки со помош на компјутери, услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги], електронска пошта, пренесување (пренесување по факс), информации од областа на телекомуникациите, испраќање пораки, агенции за информирање, повикување [радио, телефонски или други средства за



електронска комуникација], обезбедување пристап до бази на податоци, обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување [телешопинг], обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа, обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги], изнајмување телефакс апарати, апарати за испраќање пораки (изнајмување апарати за испраќање пораки), изнајмување модеми, изнајмување телекомуникациска опрема, пренесување преку сателит, услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок, услуги на пренесување конференции од далечина, пренесување телеграми, телеграфски услуги, телефонски услуги, телекс услуги, пренос на дигитални датотеки, безжично емитување кл. 41 организирање и водење концерти, организирање и водење конференции, организирање и водење конгреси, организирање и водење семинари, организирање и водење симпозиуми, организирање и водење работилници [обука], организирање избори на убавици, резервирање места за шоу програми, подвижни библиотеки (услуги на подвижни библиотеки), објавување книги, услуги на кампови за летување [забава], услуги на спортски кампови, изнајмување кинематографски филмови, прикажување филмови, услуги на клубови [забава или образование], натпревари (организирање натпревари) [образование или забава], натпревари (организирање спортски натпревари), курсеви за кореспонденција, диск џокеј услуги, синхронизација, видеоленти (монтажа на видеоленти), информирање за образование, веронаука (настава по веронаука), педагошки истражувања, образовни услуги, електронско издаваштво, услуги на естрадни уметници

[забавувачи], забави (известување за забави), организирање изложби за културни или образовни цели, организација на модни ревији за забавни цели, производство на филмови, услуги на игри што се обезбедуваат онлајн од една информатичка мрежа, насочување (професионално насочување) [совети во врска со образованието и оспособувањето], услуги на здравствени клубови, јазик со знаци (толкување јазик со знаци), преведувачки услуги, дизајнерски услуги што не се за рекламни цели, забава, колоквиуми (организирање и водење колоквиуми), библиотеки за изнајмување книги, одржување претстави во живо, микрофилмување [снимање микрофилмови], позирање за уметници како модели, филмски проектори и прибори (изнајмување филмски проектори и прибори), филмски студија, услуги на композирање музика, вариетеа, услуги на репортери, услуги на оркестри, организирање балови, организирање шоу програми [импресарио услуги], планирање забави, фотографски репортажи, фотографија, продукција на музика, обезбедување услуги за караоке, обезбедување електронски онлајн публикации што не можат да се даунлодираат, онлајн публикување електронски книги и списанија, радио и телевизиски апарати (изнајмување радио и телевизиски апарати), забава со помош на радио, услуги на студија за снимање, услови за рекреирање (обезбедување услови за рекреирање), изнајмување аудио опрема, изнајмување уреди за осветлување за театарска сценографија и телевизиски студија, видеокамери (изнајмување видеокамери), видеорекордери (изнајмување видеорекордери), услуги на пишување сценарија, изнајмување сценски декор за приредби, продукција на шоу програми, изнајмување звучни записи, изнајмување

сценски декор, титлување филмови, телевизиска забава, продукција на радио и телевизиски програми, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, театарски изведби, организирање време на спортски натпревари, преведување, производство на филмови на видео ленти, видеоленти (изнајмување видеоленти), снимање видеоленти, пишување текстови што не се рекламни текстови

(210) **TM 2015/1187** (220) 18/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **NIKON CORPORATION**
2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(531) 27.05.11;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 фотоапарати, дигитални фотоапарати, батерии на полнење за фотоапарати и за дигитални фотоапарати, полначи на батерии за фотоапарати и за дигитални фотоапарати, ремени за фотоапарати и за дигитални фотоапарати, капацы за фотоапарат, hot shoe поклопци, компјутерски софтвер, фотографски објектив, капацы за објектив на фотоапарат, капацы за окулари, лежишта за око, USB кабли, аудио видео кабли, прекривки за LCD монитор, окулари, држач за USB кабли, феритни јадра, завршни облоги на кабли за мини приклучници за стерео,

покривки за комори за батерии, упатства за употреба, електронски изданија

(210) **TM 2015/1188** (220) 18/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **A007 d.o.o**
Trg D.Petrovica 3, 1000, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела, портокалова
(531) 01.01.02;01.01.10;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги на продажба на мало обезбедени по пат на глобалната компјутерска мрежа; on-line продажба на мало и услуги на дистрибутер за големопродажба на општа трговска стока и основни потрошувачки добра; обезбедување на продажби и нивно уредување преку онлајн шопинг во компјутерски мрежи и / или други канали на дистрибуција; компјутеризирани услуги за on-line нарачки кои имаат широк спектар на производи за широка потрошувачка; обезбедување на веб-страни за рејтинг, прегледи и препораки за производи и услуги за комерцијални цели постирани од корисниците; обезбедување на информации преку интернет во врска со стоки и услуги на други во вид на водич на купувачи

кл. 39 испорака на стоки; организирање на транспорт, дистрибуција и испорака на стоките; сите горенаведени услуги обезбедени во врска со стока нарачана преку компјутерска мрежа

кл. 42 услуги во врска со компјутеризирани на on-line пребарувања за нарачување,



испорака и превоз на потрошувачки добра; обезбедување на привремено користење на on-line непрефрлив компјутерски софтвер за процесирање на уплата, автентикација, управување и следење; обезбедување на интерактивен веб-сајт за технологија која им овозможува на корисниците да влезат, пристапат, следат, управуваат, контролираат и да генерираат информации и извештаи во врска со продажба на производи и услуги

(210) **ТМ 2015/1192** (220) 20/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **ЦЕРМАТ ДОО**

ул. „Новачки пат“ бб, , 7000, Битола, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црвена, сина
(531) 06.01.02;25.01.19;26.01.18
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги при увоз-извоз и трговија на големо и мало со: месо, риба, живина и

дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење; кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

(210) **ТМ 2015/1193** (220) 20/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Rotam Agrochem International Company Limited**

Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan, HK

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена и сина
(531) 26.11.02;26.11.10
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 Хемикалии кои се користат во земјоделството, хортикултурата и шумарството; Ѓубрива; Подобрувачи за почва; Адитиви за почва; Кондиционери за почва; Средства за променување на состојбата на почвата; Подготвени почви; Хемикалии за збогатување на почвата; Хемикалии за кондиционирање на почвата; Материјал за подобрување на почвата; Агенти за подобрување на почвата; Супстанции за подобрување на почвата; Ѓубрива(измет); Синтетички ѓубрива(измет); Ѓубрива(измет) кои содржат антиоксиданси; Адитиви (Хемиски -) за ѓубрива(измет); Ѓубрива(измет) со додадени микроорганизми; Дијагностички препарати, освен за

медицински или ветеринарни цели; Биолошки препарати, освен за медицински или ветеринарни цели; адитиви за добиточна храна (кои не се за употребува за медицински цели); адитиви (Хемиски -) за ѓубрива; Супстанции за зачувување семиња; Супстанции за регулирање на растот на растенијата; Супстанции за потпомагање на растот на растенијата; Регулатори на растот на растенијата; Растителни хормони (фитохормони)

кл. 5 Фармацефтни и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински и ветеринарни цели; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска и ветеринарна употреба; медицинска добиточна храна; витамински препарати за животни; додатоци на храна за животни; храна за бебиња; фластери; материјали за завои; материјали за пломбирање на заби; стоматолошки восок; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди; паразитициди; инсектициди; пестициди

(210) **TM 2015/1197** (220) 23/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Fortex Nutraceuticals LTD Sofia Aleksandar S. Pushkin bul. No. 34, 1618, Sofia, BG**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)

ПРОСТАМАКС

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 диететски додатоци, диететски и хранливи додатоци, хранлив додаток замена за оброк за зголемување на енергија, белковини како диететски додатоци, полен како диететски додаток, прополис како диететски додаток, ензими како диететски

додаток, лецитин како диететски додаток, гликоза како диететски додаток, алгинати како диететски додатоци, протеини како диететски додатоци, казеин како диететски додаток, диететски пијалаци за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, матичен млеч како диететски додаток, пченични нукулци како диететски додаток, ленено семе како диететски додаток, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, минерални додатоци на храната, хранливи додатоци за медицинска употреба кл. 30 додатоци на јадења, алги (додатоци на јадења), матичен млеч за човечка исхрана што не е за медицинска употреба кл. 35 продажба на големо и продажба на мало на: диететски додатоци, диететски и хранливи додатоци, хранлив додаток замена за оброк за зголемување на енергија, белковини како диететски додатоци, полен како диететски додаток, прополис како диететски додаток, ензими како диететски додаток, лецитин како диететски додаток, гликоза како диететски додаток, алгинати како диететски додатоци, протеини како диететски додатоци, казеин како диететски додаток, диететски пијалаци за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, матичен млеч како диететски додаток, пченични нукулци како диететски додаток, ленено семе како диететски додаток, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, минерални додатоци на храната, хранливи додатоци за медицинска употреба, додатоци на јадења, алги (додатоци на јадења), матичен млеч за човечка исхрана што не е за медицинска употреба

(210) **TM 2015/1198** (220) 23/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Fortex Nutraceuticals LTD Sofia**



**Aleksandar S. Pushkin bul. No. 34, 1618,
Sofia, BG**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје
(540)

АГНЕС

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 диететски додатоци, диететски и хранливи додатоци, хранлив додаток замена за оброк за зголемување на енергија, белковини како диететски додатоци, полен како диететски додаток, прополис како диететски додаток, ензими како диететски додаток, лецитин како диететски додаток, гликоза како диететски додаток, алгинати како диететски додатоци, протеини како диететски додатоци, казеин како диететски додаток, диететски пијалаци за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, матичен млеч како диететски додаток, пченични никулци како диететски додаток, ленено семе како диететски додаток, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, минерални додатоци на храната, хранливи додатоци за медицинска употреба кл. 30 додатоци на јадења, алги (додатоци на јадења), матичен млеч за човечка исхрана што не е за медицинска употреба кл. 35 продажба на големо и продажба на мало на: диететски додатоци, диететски и хранливи додатоци, хранлив додаток замена за оброк за зголемување на енергија, белковини како диететски додатоци, полен како диететски додаток, прополис како диететски додаток, ензими како диететски додаток, лецитин како диететски додаток, гликоза како диететски додаток, алгинати како диететски додатоци, протеини како диететски додатоци, казеин како диететски додаток, диететски пијалаци за медицинска употреба, диететски супстанции за

медицинска употреба, матичен млеч како диететски додаток, пченични никулци како диететски додаток, ленено семе како диететски додаток, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, минерални додатоци на храната, хранливи додатоци за медицинска употреба, додатоци на јадења, алги (додатоци на јадења), матичен млеч за човечка исхрана што не е за медицинска употреба

(210) ТМ 2015/1200 (220) 23/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) Друштво за интерактивни веб медиуми ИВМ НЕТВОРК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Ул. Никола Вапцаров 15/2-5, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црна, бела, сина и црвена

(531) 27.05.02;27.05.25

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, огласување /рекламирање/, рекламни агенции, изнајмување рекламен простор, компилација на информации во компјутерски бази на податоци, систематизација на податоци во компјутерски бази на податоци, он-лајн прабарување за други, директно огласување, компјутерско управување со податоци, комерцијални информациски агенции, услуги на маркетинг агенција, маркетинг истражувања, маркетинг студии, услуги на клипинг на вести, он-лајн рекламирање на компјутерска мрежа, надворешно рекламирање, презентација на

производи на комуникациски медиуми, односи со јавноста, објавување на текстови, јавност, агенции за односи со јавноста, подготовка јавни колумни, објавување јавни текстови, пишување на јавни текстови, изнајмување рекламен простор, пропагандни дејности, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламна хроника, рекламни огласи (ширење рекламни огласи), ширење рекламен материјал, служби за давање совети за водење дејности, консултации за водење на дејности, помош во водење на дејности, дејности (професионални консултации), е-бизнис, професионална деловна консултација, проучување на пазарот (маркетинг), рекламни агенции, ширење рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени примероци) изнајмување време за рекламирање преку медиумите кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски и културни активности; електронско издаваштво, информации за образовни и забавни настани, он-лајн публикување електронски книги и списанија, обезбедување на електронски он-лајн публикации што не може да се даунлодираат, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, организирање и водење концерти, организирање саеми, организирање натпревари, забава, известување за забави, планирање забави, симпозиуми, спортски натпревари, организирање изложби за културни или образовни цели, презентација на дела од визуелна уметност или литература пред јавноста за забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или образовавни цели), преведување, публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки, разонода, фотографија, фотографски репортажи, шоу програми, објавување книги, разонода, разонода по пат на радио, разонода по пат на

телевизија, он-лајн разонода, услуги врзани за исполнување на слободно време, услуги на дигитално снимање, културни активности, електронско десктоп објавување, услуги на новински репортери, обезбедување он-лајн електронски публикации, објавување он-лајн книги, објавување он-лајн весници, пишување и on-line електронско издавање на книги и периодични списанија, компјутерско персонално издавателство, издавање електронски книги и часописи on-line; пружање публикации со глобална компјутерска мрежа или интернет што можат да се пребаруваат; организирање и водење работилници

кл. 42 изработка и развој на компјутерски софтвер, графички дизајн, веб дизајн, алатки за пребарување (обезбедување алатки за пребарување), за интернет; давање простор за веб [интернет] страници; изнајмување веб [интернет] сервери; инсталирање компјутерски програми; компјутерски бази на податоци (обновување компјутерски бази на податоци); компјутерско програмирање; изработка на компјутерски програми; компјутерски програми (изнајмување и изработка компјутерски програми); компјутерски програми (советување за компјутерски програми); одржување компјутерски програми; конверзија на податоци од физички на електронски носачи; креирање и одржување веб [интернет] страници за други; програми (осовременување на компјутерските програми); сервери (изнајмување веб [интернет] сервери); обезбедување на услуги на друштвени медиуми (social media): алатки и платформи на интернет за споделување мислења, искуства, погледи и било какви други информации едни со други

(210) **TM 2015/1201** (220) 23/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за интерактивни веб медиуми ИВМ НЕТВОРК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

Ул. Никола Вапцаров 15/2-5, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела и сина

(531) 26.04.11;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, огласување /рекламирање/, компилација на информации во компјутерски бази на податоци, систематизација на податоци во компјутерски бази на податоци, он-лајн прабарување за други, директно огласување, компјутерско управување со податоци, он-лајн рекламирање на компјутерска мрежа, проучување на пазарот (маркетинг), изнајмување време за рекламирање преку медиумите; е-бизнис; ИТ консалтинг - служби за давање совети за водење дејности, консултации за водење на дејности, помош во водење на дејности, дејности (професионални консултации), е-бизнис, професионална деловна консултација, сите горенаведени услуги од полето на информатичка технологија

кл. 41 On-line електронско издавање на книги и периодични списанија, компјутерско персонално издавателство, електронски публикации (не можат да се даунлодираат); пружање on-line публикации; издавање електронски книги и часописи on-line; пружање публикации со глобална компјутерска мрежа или интернет што можат да се пребаруваат; објавување текстови, со

исклучок на рекламни текстови кл. 42 изработка и развој на компјутерски софтвер, графички дизајн, веб дизајн, алатки за пребарување (обезбедување алатки за пребарување), за интернет; давање простор за веб [интернет] страници; изнајмување веб [интернет] сервери; инсталирање компјутерски програми; компјутерски бази на податоци (обновување компјутерски бази на податоци); компјутерско програмирање; изработка на компјутерски програми; компјутерски бази на податоци (обновување компјутерски бази на податоци); компјутерски програми (изнајмување и изработка компјутерски програми); компјутерски програми (советување за компјутерски програми); креирање и одржување веб [интернет] страници за други; обновување компјутерски бази на податоци; одржување (креирање и одржување) веб [интернет] страници за други; одржување компјутерски програми; програмирање компјутерски системи. конверзија на податоци од физички на електронски носачи; креирање и одржување веб [интернет] страници за други; анализа на компјутерски системи, обновување компјутерски бази на податоци; одржување (креирање и одржување) веб [интернет] страници за други; програми (осовременување на компјутерските програми); компјутерски системи (програмирање компјутерски системи); размена на компјутерски програми и податоци [конверзија која не е физичка]; сервери (изнајмување веб [интернет] сервери); услуги за заштита на компјутери од вируси; обезбедување на услуги на друштвени медиуми (social media): алатки и платформи на интернет за споделување мислења, искуства, погледи и било какви други информации едни со други, услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на

електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; услуги на автентификација во областа на информатичка технологија; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци, услуги на ИТ безбедност: безбедност и користење на Информациски и комуникациски технологии за развој (ИКТ), техники и апликации за одржување на безбедни конекции на мрежа, безбедно користење на интернет, управување со податоци и информации, шифрирање (енкрипција) и дешифрирање (decrypting) на e-mail пораки, методи за обезбедување на поверливост при размена на e-mail пораки

(210) **TM 2015/1204** (220) 24/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **UNI-PHARMA KLEON TSETIS
PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A
14th KLM. National Road 1 GR-145 64
Kifissia, GR**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

HEMAFER-S

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2015/1205** (220) 24/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **UNI-PHARMA KLEON TSETIS
PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A
14th KLM. National Road 1 GR-145 64
Kifissia, GR**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

TREBON-N

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди



(210) **TM 2015/1206** (220) 24/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Instagram, LLC**
1601 Willow Road Menio Park, 94025
California, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

INSTAGRAM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер кој се презема за изменување и овозможување пренос на слики, аудио-визуелни и видео содржини; Компјутерски софтвер кој се презема за гледање и интеракција со довод на слики, аудио-визуелни и видео содржини и поврзан текст и податоци; Компјутерски софтвер кој се презема за пронаоѓање на содржина и објавувачи на содржини, како и за претплата на содржина; Компјутерски софтвер за означување на слики, аудио-визуелни и видео содржини со податоци кои покажуваат датум, локација, луѓе и содржини по истите; Софтвер за машина за компјутерско пребарување; Компјутерски софтвер за друштвено(социјално) вмрежување; Компјутерски софтвер за креирање, управување, интеракција со онлајн заедницата; Компјутерски софтвер за управување на содржини за друштвено(социјално) вмрежување, интеракција со виртуелна заедница, пренос на слики, аудио-визуелни и видео содржини, фотографии, видеа, податоци, текст, пораки, коментари, реклами, комуникации и информации за огласување во медиумите; Компјутерски софтвер за креирање, уредување, испраќање(уплоадинг), преземање(даунлоадинг), пристапување, гледање, објавување, прикажување, означување, блогирање, стриминг(проследување), поврзување,

обележување, покажување на чувства во врска со, коментирање во врска со, вметнување, преносување, споделување, пребарување, или на друг начин обезбедување на и интеракција со електронските медиуми; Компјутерски софтвер за испраќање електронски аларми за пораки, известувања и потсетници; Софтвер за праќање и примање електронски пораки; Компјутерски софтвер за ширење на реклама за другите; Компјутерски софтвер за употреба како интерфејс за програмирање апликации (API); Компјутерски софтвер во вид на интерфејси за програмирање на апликации(APIs) кои олеснуваат онлајн услугите за друштвено вмрежување(социјално), развој на софтверски апликации, и купување и ширење на реклами; Интерактивна фото и видео опрема, имено, киосци за сликање, испраќање(уплоадинг), уредување, печатење и споделување на дигитални слики и видеа
кл. 25 облека за мажи, жени и деца; Облека за мажи, жени и деца, имено, кошули, маици, јакни, блузи, горни тренерки, капи, шешири, шапки; Обувки
кл. 35 услуги за маркетинг, рекламирање и промоција; Ширење на реклама за другите преку компјутерски и комуникациски мрежи; Промовирање на производи и услуги од други лица преку компјутер и комуникациски мрежи; Консултантски услуги за маркетинг и рекламирање; Услуги за истражување на пазарот; Обезбедување на информации за истражување на пазарот; Онлајн реклами; Рекламирање, маркетинг и промоција на производи и услуги од други лица преку обезбедување на фото и видео опрема на посебни настани
кл. 38 телекомуникациски услуги; Услуги за споделување на фотографии и видео, имено, електронски пренос на дигитални фото фајлови(датотеки), видеа и аудио визуелна

содржина меѓу корисниците на интернет; телекомуникациски услуги, имено, електронски пренос на слики, аудио-визуелни и видео содржини, фотографии, видеа, податоци, текст, пораки, реклами, медиумско рекламирање комуникации и информации; компјутерски услуги на P2P (Peer-to-peer) мрежа, имено, електронски пренос на слики, аудио-визуелни и видео содржини, фотографии, видеа, податоци, текст, пораки, реклами, медиумско рекламирање комуникации и информации; Обезбедување на пристап до компјутерски, електронски и онлајн бази на податоци; Обезбедување на онлајн форуми за комуникација, имено, пренос на теми од општ интерес; Обезбедување на услуги за електронска пошта и инстант пораки; Услуги на чет соби(виртуелни простории за разговор) за друштвено(социјално) вмрежување; Обезбедување на онлајн комуникациски линкови кои ги пренесуваат веб сајт корисниците на други локални и глобални веб страници

кл. 41 обезбедување на компјутерски, електронски и онлајн бази на податоци во областа на забавата; Објавување на електронски списанија и блогови кои се одликуваат со назначена содржина или содржина генерирана од корисниците; Издавачки услуги, имено, објавување на електронски изданија за другите; Изнајмување на фотографски и / или видеографски киосци за сликање, испраќање(уплоадинг), уредување и споделување на слики и видеа

кл. 42 дизајн и развој на компјутерски софтвер; Обезбедување на веб-сајт кој им дава можност на корисниците да се вклучат во друштвените(социјалните) мрежи и да управуваат со својата содржина за друштвено(социјално) вмрежување; Обезбедување на привремено користење на

софтвер кој не се презема за друштвено(социјално) вмрежување, управување со содржини за друштвено(социјално) вмрежување, создавање на виртуелна заедница, и пренос на слики, аудио-визуелни и видео содржини, фотографии, видеа, податоци, текст, пораки, реклами, медиумско рекламирање комуникации и информации; Обезбедување на привремено користење на софтвер кој не се презема за изменување и овозможување на пренос на слики, аудио-визуелни и видео содржини; Обезбедување на привремено користење на компјутерски софтвер кој не се презема за гледање и интеракција со довод на слики, аудио-визуелни и видео содржини и поврзан текст и податоци; Обезбедување на привремено користење на компјутерски софтвер кој не се презема за наоѓање на содржини и објавувачи на содржини, како и за претплата на содржина; Обезбедување на привремено користење на компјутерски софтвер кој не се презема за означување на слики, аудио-визуелни и видео содржини со податоци кои означуваат датум, локација, луѓе и содржини по истите; Обезбедување на информации од индекси кои може да се пребаруваат и бази на податоци на информации; Обезбедување на пребарувачки машини за обезбедување на податоци преку комуникациски мрежи; Обезбедување на онлајн мрежна услуга која им овозможува на корисниците да пренесуваат лични податоци и да ги споделат личните податоци со и помеѓу повеќе апликации или веб-сајтови; Компјутерски услуги, имено, водење на онлајн веб можности за другите за организирање и водење на состаноци, настани и интерактивни дискусии преку комуникациски мрежи; Компјутерски услуги, имено, создавање на виртуелна заедница за регистрираните корисници да споделуваат,



да гледаат, да се претплатат на и да комуницираат со слики, аудио-визуелни и видео содржини и поврзани податоци и информации; Услуги на апликациски сервер провајдер (ASP/снабдувач на услуги за апликации), имено, водење на компјутерски софтверски апликации за други лица; апликациски сервер провајдер (ASP/снабдувач на услуги за апликации) кој се одликува со софтвер за друштвено(социјално) вмрежување, управување со содржини за друштвено(социјално) вмрежување, создавање на виртуелна заедница, и пренос на слики, аудио-визуелни и видео содржини, фотографии, видеа, податоци, текст, пораки, реклами, медиумско рекламирање комуникации и информации; апликациски сервер провајдер (ASP/снабдувач на услуги за апликации) кој се одликува со софтвер кој овозможува креирање, уредување, испарќање(уплоадинг), преземање(даунлоудинг), пристапување, гледање, објавување, прикажување, означување, блогирање, стриминг(проследување), поврзување, додавање, покажување на чувства во врска со, коментирање во врска со, вметнување, пренесување, споделување, пребарување, или на друг начин обезбедување на и интеракција со електронските медиуми; Апликациски провајдер на услуги (ASP) кој содржи софтвер за интерфејс за програмирање апликации (API) кој овозможува онлајн услуги за друштвено(социјално) вмрежување, развој на софтверски апликации, и набавка и купување и ширење на реклама; Апликациски провајдер на услуги (ASP) кој содржи софтвер за употреба при купување, продавање, следење, вреднување, оптимизирање, одбирање, анализирање, испорака, и известување на онлајн

рекламирање и маркетинг; Апликациски провајдер на услуги (ASP) кој содржи софтвер за употреба при дизајнирање и управување со онлајн капаџи за рекламирање и маркетинг; Платформа како услуга (Paas) која содржи компјутерски софтвер платформи за друштвено(социјално) вмрежување, управување со содржини за друштвено(социјално) вмрежување, создавање на виртуелна заедница, и пренос на слики, аудио-визуелни и видео содржини, фотографии, видеа, податоци, текст, пораки, реклами, медиумско рекламирање комуникации и информации; Изнајмување на компјутерски софтвер кој им обезбедува на корисниците можност да испраќаат, уредуваат и споделуваат слики, видеа и аудио-визуелни содржини

кл. 45 услуги на онлајн друштвено(социјално)вмрежување; Интернет услуги за социјално запознавање,вмрежување и состанување; Обезбедување на информации во форма на бази на податоци кои содржат информации во областите на друштвено(социјално) вмрежување, социјално запознавање и состанување

(210) ТМ 2015/1207 (220) 24/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ ул. Бигла бб, с. Велмеј, Дебарца, МК
(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје
(540)

SPEKTARIN RESTART

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи, диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња

кл. 32 минерална и сода вода и други (540)
 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
 овошни сокови, сирупи и други препарати за
 производство на пијалаци

(210) **TM 2015/1208** (220) 25/11/2015
 (442) 31/08/2016

(731) **Guangzhou Qingxiu Rihua Co., Ltd**
No.54 Yongxing South Road, 2nd Economic
Cooperative, Yongxing Village, Longgui
Town, Baiyun District, Guangzhou City,
Guangdong Province, CN

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)

BLUESKY

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 3 козметика; производи за нега на
 ноктите; препарати за нега на вештачки и
 природни нокти; производи за зајакнување на
 ноктите; лак за нокти; глазура за нокти; базен
 лак за нокти; завршен лак за нокти; раствори
 за сушење на лак за нокти; производи за
 отстранување лак за нокти; лак за нокти;
 креми за нокти; сјај за нокти; вештачки нокти;
 врвови за нокти; вештачки врвови за нокти и
 форми; гел за нокти; производи за
 отстранување боја од ноктите; уметнички
 налепници за нокти; адхезиви за
 прикачување вештачки нокти; течности и
 прашоци за обликување нокти; препарати за
 зајакнување на ноктите; парфеми; препарати
 за забубавување; прибор за лична хигиена;
 козметички препарати со намена за
 слабеење; креми, лосиони и производи за
 чистење на раце; креми, лосиони и
 производи за чистење на стапала

(210) **TM 2015/1209** (220) 20/11/2015
 (442) 31/08/2016


(731) **Прилепска пиварница А.Д. Прилеп**
ул. Цане Кузмановски бр.1, Прилеп, МК



(591) кафена, црна, бела, златна, црвена
 (531) 19.07.09;25.01.19
 (554) тродимензионална
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 пиво

(210) **TM 2015/1210** (220) 20/11/2015
 (442) 31/08/2016

(731) **Прилепска пиварница А.Д. Прилеп**
ул. Цане Кузмановски бр.1, Прилеп, МК
 (540)



(591) црна, бела, златна
 (531) 27.05.24
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 пиво

(210) **TM 2015/1211** (220) 20/11/2015
 (442) 31/08/2016

(731) **Прилепска пиварница А.Д. Прилеп**
ул. Цане Кузмановски бр.1, Прилеп, МК
 (540)



(591) црна, бела, златна, црвена
 (531) 05.01.05;25.01.19
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 пиво

(210) **ТМ 2015/1212** (220) 25/11/2015
 (442) 31/08/2016

(731) Друштво за производство трговија
 транспорт и услуги ТИМ КОРПОРЕЈШН
 ДООЕЛ увоз-извоз КАВАДАРЦИ
 ул.Ѓуро Салај 15-1/11, 1430, Кавадарци, МК
 (540)



(591) сино, црна
 (531) 27.05.17
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 42 изработка и развој на компјутерски
 хардвер и софтвер

(210) **ТМ 2015/1213** (220) 25/11/2015
 (442) 31/08/2016

(731) Друштво за производство трговија
 транспорт и услуги ТИМ КОРПОРЕЈШН
 ДООЕЛ увоз-извоз КАВАДАРЦИ
 ул.Ѓуро Салај 15-1/11, 1430, Кавадарци, МК
 (540)



tim computers (во изглед)

(591) бела, сина
 (531) 27.05.17;27.05.25
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 опрема за обработка на податоци и
 компјутери;
 бар кодови (читач на бар кодови);
 батерии, електрични;
 батерии, електрични, за возила
 видеокамери
 видео екран
 дискови (компакт дискови) [аудио-видео]
 дискови (компакт дискови) [меморија само за
 читање]
 дискови (оптички дискови)
 звучници
 компјутери
 компјутери (печатачи за употреба со
 компјутери)
 компјутерски глумчиња (подлоги за
 компјутерски глумчиња)
 компјутерски мемории
 компјутерски софтвер, снимен
 компјутерски тастатури
 компјутерск глумче [опрема за обработка на
 податоци]
 конвертори, електрични
 лаптоп компјутери
 модеми
 полначи на батерии
 полначи за електрични батерии
 потпирачи за рачни зглобови што се користат

со компјутери
софтвер (компјутерски софтвер), снимен
слушалки
скенери [опрема за обработка на податоци]
телевизиски апарати
читач на бар кодови

(210) **ТМ 2015/1215** (220) 25/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за маркетинг ТОТАЛ МЕДИА
ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје**

бул. Илинден 103/12, 1000, Скопје, МК
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000,
Скопје
(540)



(591) црвена, бела, црна
(531) 27.05.09;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 весници, печатени материјали,
фотографии
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, пишување рекламни
текстови
кл. 41 пишување текстови што не се
рекламни ттекстови, образовни услуги,
подготвување настава, забава, спортски и
културни активности

(210) **ТМ 2015/1218** (220) 27/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за маркетинг ТОТАЛ МЕДИА
ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје**

бул. Илинден 103/12, 1000, Скопје, МК
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000,
Скопје
(540)


ВЕЧЕР ПРВ ДОЗНАВА

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 весници, печатени материјали,
фотографии
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, пишување рекламни
текстови
кл. 41 пишување текстови што не се
рекламни текстови, образовни услуги,
подготвување настава, забава, спортски и
културни активности

(210) **ТМ 2015/1219** (220) 27/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за производство трговија и
услуги ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз
Неготино**

ул. Манчо Малиминов бр. 30, Неготино, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) златна, окер, крем, бордо, сива, црна,
бела
(531) 25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино

(210) **ТМ 2015/1220** (220) 27/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **О.К. ИДЕА ДООЕЛ Скопје**
ул. Скупи 3А, 1000, Скопје, МК



(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

LEAD COMMUNICATIONS ЛИД КОМЈУНИКЕЈШНС

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2015/1221** (220) 27/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **О.К. ИДЕА ДООЕЛ Скопје**
ул. Скупи 3А, 1000, Скопје, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) сива, црвена
(531) 27.05.09;27.05.17

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2015/1223** (220) 30/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **BOSNALIJEK d.d.**
Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, светло и темно виолетова
(531) 01.15.21;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2015/1225** (220) 30/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје, ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, МК**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје (540)



(591) темно кафена, светло кафена и црна

(531) 25.01.19;25.07.02

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, екстракти од кафе, замена за кафе; пијалоци направени од кафе, какао или чоколадо

(210) **ТМ 2015/1226** (220) 30/11/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Сојуз на СПОРТОВИ НА СКОПЈЕ Скопје**

ул. Јордан Хаџиконстантинов - Џинот бр. 12А, Скопје - Центар, МК

(740) ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ

ул. Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје

(540)

СКОПСКИ МАРАТОН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности: услуги за развој на ментални способности на луѓето

или животните како и услуги за забава или привлекување внимание, услуги за подучување на луѓе или дресура на животни, услуги чија главна цел е разонода, забави или рекреација на луѓето, презентација на дела од визуелната уметност или литературата пред јавноста за забавни и образовни цели, водење концерти (организирање и водење концерти), гимнастичка обука, забава, забавни (известување за забави), забави (планирање на забави), забавни паркови, известување за рекреација, изложби за културни и образовни цели, натпревари (организирање спортски натпревари), обезбедување спортска опрема, изнајмување на спортска опрема, одржување претстави во живо, организирање време на спортски натпревари, спортски кампови (услуги на спортски кампови), организирање пнатпевари во пливање, планинско трчање и велосипедизам, организирање на маратонски трки

(210) **ТМ 2015/1227** (220) 30/11/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Сојуз на СПОРТОВИ НА СКОПЈЕ Скопје**

ул. Јордан Хаџиконстантинов - Џинот бр. 12А, Скопје - Центар, МК

(740) ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ

ул. Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, жолта, бела

(531) 02.07.02;07.01.08;07.11.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење;

управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги, обука, забава,

спортски и културни активности: услуги за развој на ментални способности на луѓето

или животните како и услуги за забава или привлекување внимание, услуги за

подучување на луѓе или дресура на животни, услуги чија главна цел е разонода, забави

или рекреација на луѓето, презентација на дела од визуелната уметност или

литературата пред јавноста за забавни и образовни цели, водење концерти

(организирање и водење концерти), гимнастичка обука, забава, забавни

(известување за забави), забави (планирање на забави), забавни паркови, известување за

рекреација, изложби за културни и образовни цели, натпревари (организирање спортски

натпревари), обезбедување спортска опрема, изнајмување на спортска опрема, одржување

претстави во живо, организирање време на спортски натпревари, спортски кампови

(услуги на спортски кампови), организирање пнатпевари во пливање, планинско трчање и

велосипедизам, организирање на маратонски трки

(210) **TM 2015/1229** (220) 01/12/2015

(442) 31/08/2016

(731) **А.Д. за пренос на електрична****енергијаи управување со****електроенергетскиот систем во државна****сопственост, Скопје****ул. Максим Горки бр. 4, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) сина, црвена и бела

(531) 26.11.12;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 пренос на електрична енергија

(210) **TM 2015/1230** (220) 01/12/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Стојменовски Горјан; Имери Ади;****Антовски Благоја and Стојчев Стефан****ул. Миле Попјорданов бр. 68-35, Скопје,****МК; Бул. Јане Сандански бр. 12/2-14,****Скопје, МК; ул. Кичевска бр. 44, Скопје, МК****and ул. Митрополит Теодосиј Гологанов****бр.147/3-13, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(531) 27.05.24;27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 звучни записи и видео записи, сите

вклучени во оваа класа; носачи на тон;

носачи на слика; носачи на звук и слики;

снимени цедеа со музика

кл. 15 музички инструменти

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

управување со работата; канцелариски

работи

кл. 38 телекомуникации; пренос на радио и

телевизиски програми

кл. 41 забава; музички групи; услуги за

забава, во смисла на настапи во живо од

страна на музичка група; услуги на

компонирање музика; музичка, филмска,

звучна и телевизиска продукција;

спроведување на концерти, забавни манифестации, културни настани и спроведување на прослави, спортски и културни активности; објавување и уредување на печатени материјали

(210) **ТМ 2015/1232** (220) 03/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги Настески увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп**

ул. Леце Котески бр. 50, Прилеп, МК
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул."ДамеГруев" 3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)



(591) сите нијанси на зелена, бела и кафеава
(531) 27.05.17

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца; млеко и млечн производи; масла за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао и вештачко кафе; ориз; тапиока и нишесте; брашно и производи од жита; леб, производи од тесто и слатки; сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи; живи животни; свежо овошје и зеленчук; семиња; природни билки и цвеќиња; храна за животни; слад

(210) **ТМ 2015/1233** (220) 03/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги Настески увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп**

ул. Леце Котески бр. 50, Прилеп, МК
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул."ДамеГруев" 3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)



(591) сите нијанси на зелена и бела

(531) 01.15.19;26.01.18

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца; млеко и млечн производи; масла за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао и вештачко кафе; ориз; тапиока и нишесте; брашно и производи од жита; леб, производи од тесто и слатки; сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи; живи животни; свежо овошје и зеленчук; семиња; природни билки и цвеќиња; храна за животни; слад

(210) **ТМ 2015/1234** (220) 03/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **BASF SE**
Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein, DE



(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 1556, 1000 Скопје
(540)

SECUVIA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои се користат во земјоделството, хортикултурата и шумарството, посебно препарати за одгледување на растенија,; хемиски и/или биолошки препарати значајни за постапка за важноста кај растенијата, препарати за регулирање на раст на растенија, хемиски препарати за нега на семиња, сурфактанти, природни или вештачки хемикалии како сексуални замки или агенти за забуна на инсекти

кл. 5 препарати за уништување и борба на бактерии: инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди

(210) **TM 2015/1235** (220) 03/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **BASF SE**

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein, DE

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 1556, 1000 Скопје
(540)

SEDIGRO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои се користат во земјоделството, хортикултурата и шумарството, посебно препарати за одгледување на растенија,; хемиски и/или биолошки препарати значајни за постапка за важноста кај растенијата, препарати за регулирање на раст на растенија, хемиски препарати за нега на семиња, сурфактанти, природни или вештачки хемикалии како сексуални замки или агенти за забуна на

инсекти

кл. 5 препарати за уништување и борба на бактерии: инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди

(210) **TM 2015/1236** (220) 03/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Приватна здравствена установа - Специјална болница по хируршки болести - ФИЛИП ВТОРИ Скопје**

бул.Илинден бр.113, 1000, Скопје, Карпош, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)



(591) златна, црна, бела
(531) 27.05.17

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 44 болници за закрепнување, клиника, хирургија, здравствена заштита, медицинска помош, негување болни луѓе, физикална терапија, масажа, хиропракса

(210) **TM 2015/1237** (220) 03/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз Куманово**

ул. 11 Октомври б.б., 1300, Куманово, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

РАЈСКА ВОДА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 газирана вода, безалкохолни пијалаци, минерална вода, сода вода

кл. 35 продажба на големо и продажба на мало на: газирана вода, безалкохолни пијалаци, минерална вода, сода вода

(210) **TM 2015/1238** (220) 03/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **NIPPON SODA CO., LTD.**
2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

TAKUMI

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фунгициди за употреба во земјоделството, хортикултурата и домашната градина; Инсектициди за употреба во земјоделството, хортикултурата и домашната градина; хербициди за употреба во земјоделството, хортикултурата и домашната градина; акарициди за употреба во земјоделството, хортикултурата и домашната градина; Инсектициди за контрола на термити; Препарати за уништување штетници

(210) **TM 2015/1239** (220) 03/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за производство, трговија, туризам и услуги ХОТЕЛ СЕРВИС СКОПЈЕ ДООЕЛ**

ул. Јадранска Магистрала бр. 47, Скопје - Бутел, МК

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И АЛЕКСАНДРОВСКИ

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, светло и темно зелена

(531) 05.03.15;27.05.17

(554)


(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 овошје, варено; овошни каши
кл. 32 овошни сокови, сокови (овопни сокови), лимонади; овошни пијалаци (безалкохолни овошни пијалаци); овошни сирупи, безалкохолни; сок од домати [пијалаци] сок од зеленчук [пијалаци] сок од јаболка, безалкохолен сируп за лимонади; сируп за пијалаци сирупи (овошни сирупи), безалкохолни пијалаци (безалкохолни пијалаци)

(210) **TM 2015/1240** (220) 04/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd**
Level 3, 167 Fullarton Road, Dulwich, South Australia 5065, AU

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)



(591) златно-окер, кафеава, сива и црвена

(531) 05.03.04;19.01.08;25.01.19


(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 вина, производи од вино

(210) **TM 2015/1242** (220) 07/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **AXN Network Inc.**
10202 W. Washington Boulevard, Culver City, California 90232, US

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. 'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје
(540)



(531) 07.05.01;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 телекомуникации

Особено: емитување на радио и телевизиски програми, емитување на аудио и видео програми, емитување програми преку интернет; пренос на аудио и видео материјали преку широкопојасни мрежи и интернет; услуги на пренос преку телевизија, сателитска телевизија, кабловска телевизија и интернет пренос преку заземјени системи на емитување, сателити и интернет; пренос на аудио, видео и податочен материјал на жични и безжични уреди, компјутери, рачни компјутери, лични дигитални асистенти, и мобилни телефони, електронски пренос на податоци, документи, пораки, текст, звук, слики, графика и забавни содржини преку глобална компјутерска мрежа; услуги на пренос на видеа на базирање на корисниците; услуги на пренос на телевизиски програми за кои се наплатава; пренос на подкаст и вебкаст информации; услуги на електронски пренос на забавни содржини преку мобилни медиуми; и безбедување на електронски огласни табли и соби за разговор за пренесување пораки меѓу компјутерските корисници во врска со теми од општ интерес

(210) **TM 2015/1243** (220) 07/12/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Philip Morris Brands Sarl**

Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchatel, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



ClearTip

(591) црна, бела и сива

(531) 26.15.03;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, суров или преработен; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање ваши сопствени цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек (kretek); снус (snus); замени за тутун (не за медицински употреби); електронски цигари; тутунски производи наменети за загревање; електронски уреди и нивни делови наменети за загревање на цигари или тутун со цел да ослободат аеросол за инхалација која содржи никотин; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари (cigarette tubes), филтри за цигари, бинлаци за тутун (tobacco tins), кутии за цигари, пепелници, лули, џебни направи за виткање цигари, запалки, кибрити

(210) **TM 2015/1244** (220) 07/12/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Philip Morris Brands Sarl**

Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchatel, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

FLIPPACK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, суров или преработен; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање ваши сопствени цигари, тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек (kretek); снус (snus); замени за тутун (не за медицински употеби); електронски цигари; тутунски производи наменети за загревање; електронски уреди и нивните делови наменети за загревање на цигари или тутун со цел да ослободат аеросол за инхалација која содржи никотин; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари (cigarette tubes), филтер за цигари, билнаци за тутун (tobacco tins), кутии за цигари, пепелници, лули, џебни направи за виткање цигари, запалки, кибрити

(210) **TM 2015/1245** (220) 07/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Philip Morris Brands Sarl**
Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchatel, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(531) 26.04.04;27.05.17

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, суров или преработен; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање ваши сопствени цигари, тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек (kretek); снус (snus); замени за тутун (не за медицински употеби); електронски цигари; тутунски производи наменети за загревање;

електронски уреди и нивните делови наменети за загревање на цигари или тутун со цел да ослободат аеросол за инхалација која содржи никотин; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари (cigarette tubes), филтри за цигари, бинлаци за тутун (tobacco tins), кутии за цигари, пепелници, лули, џебни направи за виткање цигари, запалки, кибрити

(210) **TM 2015/1246** (220) 07/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Philip Morris Brands Sarl**
Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchatel, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

MAKE YOUR MOVE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, суров или преработен; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање ваши сопствени цигари, тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек (kretek); снус (snus); замени за тутун (не за медицински употеби); електронски цигари; тутунски производи наменети за загревање; електронски уреди и нивните делови наменети за загревање на цигари или тутун со цел да ослободат аеросол за инхалација која содржи никотин; раствори од течен никотин за употреба во електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари (cigarette tubes), филтри за цигари, бинлаци за тутун (tobacco tins), кутии за цигари, пепелници, лули, џебни направи за виткање цигари, запалки, кибрити

(210) **TM 2015/1253** (220) 09/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за промет и услуги БИОТЕК**
ДОО експорт-импорт Скопје
 ул. Загребска бр. 28в, МК
 (540)



(591) црвена, црна, бела, сива

(531) 01.15.15;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; услуги на хигиена и разубавување на луѓе или животни; земјоделски, градинарски и шумски

(210) **ТМ 2015/1254** (220) 09/12/2015
 (442) 31/08/2016

(731) **Unilever N.V.**

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

FRESH CHARGE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи; колонска вода, тоалетна вода, парфимиран спреј за тело; масла, креми и лосиони за кожа; пена за бричење, гел за бричење, лосиони за пред бричење и после бричење; талк пудра; препарати за капење и туширање; лосиони и гелови за коса; средства за чистење на заби; раствори за дезинфекција на услта, што не се за медицинска употреба, дезадоранси; анти-

перспиранти за лична употреба; тоалетни препарати што не се за медицинска употреба

(210) **ТМ 2015/1255** (220) 09/12/2015
 (442) 31/08/2016

(731) **Unilever N.V.**

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

COOL CHARGE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи; колонска вода, тоалетна вода, парфимиран спреј за тело; масла, креми и лосиони за кожа; пена за бричење, гел за бричење, лосиони за пред бричење и после бричење; талк пудра; препарати за капење и туширање; лосиони и гелови за коса; средства за чистење на заби; раствори за дезинфекција на услта, што не се за медицинска употреба, дезадоранси; антиперспиранти за лична употреба; тоалетни препарати што не се за медицинска употреба

(210) **ТМ 2015/1256** (220) 25/01/2016
 (442) 31/08/2016

(731) **Трговско друштво за внатрешна и надворешна трговија ЗЕГИН ДОО Скопје**
 ул. Народен фронт бр. 5/3-1, 1000, Скопје,
 Центар, МК

(540)

SILCORAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати

(210) **ТМ 2015/1259** (220) 10/12/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Abbott Molecular Inc.**

1300 E. Touhy Avenue, Des Plaines, Illinois 60018, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

INTELLIFISH

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 реагенси за лабораториска употреба; решенија за предтретман на ткиво, реагенси за миење и бафери за лабораториска употреба; врзувачки реагенси за лабораториска употреба; хибридикациски бафери за лабораториска употреба; хибридикациски реагенси за лабораториска употреба

кл. 3 реагенси за медицинска употреба; решенија за предтретман на ткиво, реагенси за миење и бафери за медицинска употреба; врзувачки реагенси за медицинска употреба; хибридикациски бафери за медицинска употреба; хибридикациски реагенси за медицинска употреба

(210) **TM 2015/1262** (220) 11/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Swiss Pharma International AG**
Waldmannstrasse 8, 8001 - Zurich, CH

(740) БЕРИН ДОО
Ул. Македонија бр. 27/2/22, 1000 Скопје
(540)

METAFEN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2015/1263** (220) 11/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH**
Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) бела, сите нијанси на сина, сива, црна
(531) 25.01.19;26.11.14

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; замени за тутун кои не се користат во медицински или куративни цели; цигари; цигарилоси; пури; рачни машини за правење на цигари; туби за цигари; филтри за цигари; хартија за цигари; електронски цигари, течности за електронски цигари, кибрити и артикли за пушачи

(210) **TM 2015/1264** (220) 11/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) Друштво за трговија и услуги
ПОЛАРИС ШУС ДОО експорт-импорт
Гостивар

ул. Драге Тодоровски бр.2, 1230, Гостивар, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена и бела
(551) индивидуална

(510, 511)
 кл. 25 обувки, чевли, чизми, спортски обувки, скијачки чизми, копачки, обувки за фудбал, обувки за гимнастика, получизми (кратки чизми), сандали, облека од кожа, кожни крзна, кожени ремени, кожени торби
 кл. 35 продажба на големо и продажба на мало на обувки, чевли, чизми, спортски обувки, скијачки чизми, копачки, обувки за фудбал, обувки за гимнастика, получизми (кратки чизми), сандали, облека од кожа, кожни крзна, кожени ремени, кожени торби

(210) **TM 2015/1266** (220) 14/12/2015
 (442) 31/08/2016

(731) **ВВ Метал ДОО увоз-извоз Скопје**
Бул. Авној 64,, 1000, Скопје, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, црвена, светло и темно зелена, жолта, портокалова, црна

(531) 05.03.14;25.01.19;26.01.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење; ајвар, зеленчук (салати од зеленчук), зеленчук во конзерви; зеленчук, варен; зеленчук, конзервиран; зеленчук, сушен; грав, конзервиран; кандирано овошје; корнишони; мармалад; слатко; овошје; овошје во конзерви; овошје конзервирано во алкохол; овошје, варено; овошје, конзервирано; овошни салати; туршија; туршија, лута и многу зачинета
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки,

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз
 кл. 35 Рекламирање, водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги при производство, увоз-извоз и трговија на големи и мало со: Месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење; ајвар, зеленчук (салати од зеленчук), зеленчук во конзерви; зеленчук, варен; зеленчук, конзервиран; зеленчук, сушен; грав, конзервиран; кандирано овошје; корнишони; мармалад; слатко; овошје; овошје во конзерви; овошје конзервирано во алкохол; овошје, варено; овошје, конзервирано; овошни салати; туршија; туршија, лута и многу зачинета; Кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз

(210) **TM 2015/1267** (220) 14/12/2015
 (442) 31/08/2016

(731) **Motorola Trademark Holdings, LLC**
222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800
Chicago IL 60654, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО
 МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

MOTO 360

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 паметни часовници - телефони; мобилни уреди за носење; компјутерски оериферни уреди за носење; лични

електронски модули што може да се носат и да се заменуваат; имено лични идентификатори за телефони, мобилни телефони, паметни телефони, таблети, компјутери, рачни и мобилни електронски уреди со способности за безжична комуникација; електронски предаватели и приемници на податоци, за носење; апарати за носење за обработка, пренос, фаќање, чување, логирање, прием и пребарување на податоци

(210) **TM 2015/1268** (220) 15/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Alvogen Pharma Trading Europe EOOD 86, Bulgaria Blvd. , 1680, Sofia , BG**

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје (540)**


RESELIGO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2015/1269** (220) 15/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000, Скопје, МК (540)**



(591) бела, црна, зелена, портокалова, жолта, виолетова, кафеава
(531) 05.09.06;25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 шампон од лук

(210) **TM 2015/1270** (220) 15/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000, Скопје, МК (540)**



(591) бела, црна, зелена, портокалова, жолта, виолетова, кафеава
(531) 05.07.13;25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 шампон за коса и за тело од зелено јаболко

(210) **TM 2015/1271** (220) 15/12/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, МК
(540)



(591) бела, жолта, плава, црвена
(531) 07.03.02;25.01.19
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 течен детергент за миење стакло

(210) **ТМ 2015/1272** (220) 15/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, МК
(540)



(591) бела, црна, жолта, зелена, портокалова,
кафена

(531) 05.03.11;25.01.19

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 шампон од бреза

(210) **ТМ 2015/1273** (220) 15/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, МК
(540)



(591) бела, црна, зелена, портокалова

(531) 05.11.11;25.01.19

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 шампон од коприва

(210) **ТМ 2015/1275** (220) 15/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, МК
(540)



(591) бела, црна, зелена, портокалова, жолта,
црвена

(531) 05.05.19;25.01.19

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 шампон од камилица

(210) **ТМ 2015/1276** (220) 15/12/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**

бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) бела, црна, црвена, портокалова, зелена

(531) 05.07.16;25.01.19

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 шампон од цреша

(210) **ТМ 2015/1288** (220) 17/12/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Bayer Consumer Care AG**

Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, светло сина, розова

(531) 02.09.01;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска употреба; додатоци во исхрана за луѓето

(210) **ТМ 2015/1289** (220) 17/12/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Bayer Consumer Care AG**

Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, светло сина, розова, светло зелена

(531) 26.11.25;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска употреба; додатоци во исхрана за луѓето

(210) **ТМ 2015/1290** (220) 17/12/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Bayer Consumer Care AG**

Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, светло сина, розева

(531) 02.09.01;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска употреба; додатоци во исхрана за луѓето

(210) **TM 2015/1291** (220) 17/12/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Bayer Consumer Care AG**

Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, светло сина, розова, светло зелана

(531) 26.11.25;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска употреба; додатоци во исхрана за луѓето

(210) **TM 2015/1292** (220) 17/12/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Мебел-Ви ДООЕЛ**

ул. Маркова бр. 23, 2310, Винаца, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, темно сина

(531) 26.02.01;27.05.24

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 душеци, душеци со федери, душеци и перници изработени од сунѓер, термопластична мемори пена со релаксирачки, комфортни и ортопедски својства; мебел, огледала, рамки за слики; производи што не се опфатени со другите класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замените за сите овие материјали или производи од пластика

кл. 22 материјали за полнење (освен од гума или пластични материјали); сурови мекстилни влакнести материјали

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги при производство, увоз-извоз и трговија на големо и мало со: Душеци, душеци со федери, душеци и перници изработени од сунѓер, термопластична мемори пена со релаксирачки, комфортни и ортопедски својства; мебел, огледала, рамки за слики; производи што не се опфатени со другите класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замените за сите овие материјали или производи од пластика; материјали за полнење (освен од гума или пластични материјали); сурови текстилни

влакнести материјали; здружување, во корист на другите, овозможувајќи им на потрошувачите полесно да ги вадат и набават односните производи; сите горенаведени услуги може да се обезбедат во продавници за трговија на мало и големо, по пат на каталози за нарачка по пошта или со помош на електронски медиуми, на пример, по пат на веб страни или програми за купување по пат на телевизија

(210) **TM 2015/1293** (220) 18/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Pierre Balmain S.A.**
44, rue Francois 1er, 75008, Paris, FR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

PIERRE BALMAIN

(591)
(531) 27.05.02
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; сонцобрани и чадори за сонце; стапови за одење и нивни делови; камшици и сарачки производи; кожа (необработена или полуобработена), егзотична кожа (необработена или полуобработена) и имитации на кожа и артикли направени од овие материјали вклучувајќи но не ограничувајќи се на актовки, торби за на грб, багаж, торби, торби за кампери, торби за планинари, торби за на плажа, паричници, бостон чанти, акт чанти, деловни чанти, футроли за картички, држачи за картички, паричници за картички, сандаци, торби за носење, секојдневни торби, навлаки за чековни книшки, држачи за чековни книшки, паричници за чековни книшки, држачи за

чекови, паричници за чекови (направени од кожа), торбички за монети, држачи за кредитни картички, торби за документи, торби за летови, ловечки торби (додатоци за лов), торби за облека за патување, торби за голф, рачни торби, ранци, држачи за лични карти, футроли за клучеви, држачи за клучеви, кожни водилки, кожни ремчиња, багаж, футроли за бележници, вечерни торби, торби за преноќување, држачи за пенкала, делови од рачен багаж, делови од багаж, чебни паричници, торбички, школски торби, кеси за пазарење, мали производи од кожа, куфери за облека, кожни торби за алат (празни), торби за пазарење, патни торби, неопходни работи за патување, патни пакети, патни куфери, патни несесери (од кожа), мали ковчези за производи за лична хигиена и паричници; крзно, црева за колбасици кл. 25 облека, обувки, капи; престилки (облека), облека за бебиња од текстил, костими за капење, бањарки (направени од фротир), ремени, бермуди, блејзери, блузи, блузони, струкирани кошули, чизми, лептир машини, машка и женска детска облека направена од текстил, долна облека, гаќи, гаќи (облека), деловни кошули, деловни костуми, боксерки, капи, џемпери со копчиња, секојдневни блузони, секојдневна облека за долниот дел на телото, секојдневни памучни панталони, секојдневни јакни, секојдневни панталони, секојдневни кошули, секојдневни здолништа, секојдневни панталони, секојдневни елечи, секојдневна облека, градска секојдневна облека, класични кошули, капути, перјани јакни, свечени капути, свечени панталони, свечени кошули, свечени чевли, свечени униформи, облека, фустани, домашни наметки, вечерни фустани, вечерни костуми, формални фустани, смокинзи, свечена вечерна облека, формални скроени костуми, формални скроени панталони, формална облека,



крзнена облека, ракавици, капчиња за голф, облека за голф, свечени тоалети, шапки, домашни јакни, домашна облека, јакни, фармерки, тексас облека, облека за џогирање, џемпери, плетена облека, плетена облека (сечена и шиена), плетени маици, плетени блузи, трикотажа, плетена облека, комплекти за бебиња (облека), кожни јакни, кожни гаќи, кожни панталони, кожна облека, секојдневни панталони, женска долна облека (lingerie), долна облека, струкирани кошули со долги ракави, костуми за маскенбал, коплетите папучи, коплетите папучи направени од фротир, облека за трудници, украсни шалови, вратоврски, хулахопки, облека што се носи околу врат, ноќници, кошули за спиење, облека за спиење, маици со отворен врат, облека за надвор, надворешна (горна) облека, мантили, панталони, парки; џебни марамчиња, поло маици, поло блузи, пуловери, пиџами, мантили за дожд, облека за дожд, готова облека за мажи и жени, шалови, кошули, чевли, чевли за џогирање или за фудбал, чевли во кожа, кратки панталони, шорцеви, облека со кратки ракави, капи за туширање, здолништа, папучи, чорапи, спортски јакни, спортски маици, спортски чевли, спортска облека, спортска плетена облека, долги најлонски чорапи, костуми, трегери, џемпери, горни тренерки, капи за пливање, костуми за пливање, комплекти за пливање, облека за пливање, скроена облека, маици без ракави (tank tops), маици со кратки ракави, кравати, горни елеци, облека за горниот дел на телото, панталони, поткошули, униформи, плетена облека од сомот, елеци, машки елеци, волнени украсни шалови, волнени шамии, проткаени кошули, проткаени костуми

(210) **TM 2015/1294** (220) 18/12/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Pierre Balmain S.A.**

44, rue Francois 1er, 75008, Paris, FR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

BALMAIN

(531) 27.05.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; сонцобрани и чадори за сонце; стапови за одење и нивни делови; камшици и сарачки производи; кожа (необработена или полуобработена), егзотична кожа (необработена или полуобработена) и имитации на кожа и артикли направени од овие материјали вклучувајќи но не ограничувајќи се на актовки, торби за на грб, багаж, торби, торби за кампери, торби за планинари, торби за на плажа, паричници, бостон чанти, акт чанти, деловни чанти, футроли за картички, држачи за картички, паричници за картички, сандаци, торби за носење, секојдневни торби, навлаки за чековни книшки, држачи за чековни книшки, паричници за чекови, паричници за чекови (направени од кожа), торбички за монети, држачи за кредитни картички, торби за документи, торби за летови, ловечки торби (додатоци за лов), торби за облека за патување, торби за голф, рачни торби, ранци, држачи за лични карти, футроли за клучеви, држачи за клучеви, кожни водилки, кожни ремчиња, багаж, футроли за бележници, вечерни торби, торби за пренокување, држачи за пенкала, делови од рачен багаж, делови од багаж, чебни паричници, торбички, школски торби, кеси за пазарење, мали производи од кожа, куфери

за облека, кожни торби за алат (празни), торби за пазарење, патни торби, неопходни работи за патување, патни пакети, патни куфери, патни несесери (од кожа), мали ковчези за производи за лична хигиена и паричници; крзно, црева за колбасици кл. 25 облека, обувки, капи; престилки (облека), облека за бебиња од текстил, костими за капење, бањарки (направени од фротир), ремени, бермуди, блејзери, блузи, блузони, струкирани кошули, чизми, лептир машини, машка и женска детска облека направена од текстил, долна облека, гаќи, гаќи (облека), деловни кошули, деловни костуми, боксерки, капи, џемпери со копчиња, секојдневни блузони, секојдневна облека за долниот дел на телото, секојдневни памучни панталони, секојдневни јакни, секојдневни панталони, секојдневни кошули, секојдневни здолништа, секојдневни панталони, секојдневни елеци, секојдневна облека, градска секојдневна облека, класични кошули, капути, перјани јакни, свечени капути, свечени панталони, свечени кошули, свечени чевли, свечени униформи, облека, фустани, домашни наметки, вечерни фустани, вечерни костуми, формални фустани, смокинзи, свечена вечерна облека, формални скроени костуми, формални скроени панталони, формална облека, крзнена облека, ракавици, капчиња за голф, облека за голф, свечени тоалети, шапки, домашни јакни, домашна облека, јакни, фармерки, тексас облека, облека за џогирање, џемпери, плетена облека, плетена облека (сечена и шиена), плетени маици, плетени блузи, трикотажа, плетена облека, комплекти за бебиња (облека), кожни јакни, кожни гаќи, кожни панталони, кожна облека, секојдневни панталони, женска долна облека (lingerie), долна облека, струкирани кошули со долги ракави, костуми за маскенбал, коплетети папучи, коплетети папучи направени од

фротир, облека за трудници, украсни шалови, вратоврски, хулахопки, облека што се носи околу врат, ноќници, кошули за спиење, облека за спиење, маици со отворен врат, облека за надвор, надворешна (горна) облека, мантили, панталони, парки; џебни марамчиња, поло маици, поло блузи, пуловери, пиџами, мантили за дожд, облека за дожд, готова облека за мажи и жени, шалови, кошули, чевли, чевли за џогирање или за фудбал, чевли во кожа, кратки панталони, шорцеви, облека со кратки ракави, капи за туширање, здолништа, папучи, чорапи, спортски јакни, спортски маици, спортски чевли, спортска облека, спортска плетена облека, долги најлонски чорапи, костуми, трегери, џемпери, горни тренерки, капи за пливање, костуми за пливање, комплекти за пливање, облека за пливање, скроена облека, маици без ракави (tank tops), маици со кратки ракави, кравати, горни елеци, облека за горниот дел на телото, панталони, поткошули, униформи, плетена облека од сомот, елеци, машки елеци, волнени украсни шалови, волнени шамии, проткаени кошули, проткаени костуми

(210) **TM 2015/1295** (220) 18/12/2015
(442) 31/08/2016


(731) **Pierre Balmain S.A.**

44, rue Francois 1er, 75008, Paris, FR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(531) 26.04.18;27.05.02



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; сонцобрани и чадори за сонце; стапови за одење и нивни делови; камшици и сарачки производи; кожа (необработена или полуобработена), егзотична кожа (необработена или полуобработена) и имитации на кожа и артикли направени од овие материјали вклучувајќи но не ограничувајќи се на актовки, торби за на грб, багаж, торби, торби за кампери, торби за планинари, торби за на плажа, паричници, бостон чанти, акт чанти, деловни чанти, футроли за картички, држачи за картички, паричници за картички, сандаци, торби за носење, секојдневни торби, навлаки за чековни книшки, држачи за чековни книшки, паричници за чековни книшки, држачи за чекови, паричници за чекови (направени од кожа), торбички за монети, држачи за кредитни картички, торби за документи, торби за летови, ловечки торби (додатоци за лов), торби за облека за патување, торби за голф, рачни торби, ранци, држачи за лични карти, футроли за клучеви, држачи за клучеви, кожни водилки, кожни ремчиња, багаж, футроли за бележници, вечерни торби, торби за преноќување, држачи за пенкала, делови од рачен багаж, делови од багаж, чебни паричници, торбички, школски торби, кеси за пазарење, мали производи од кожа, куфери за облека, кожни торби за алат (празни), торби за пазарење, патни торби, неопходни работи за патување, патни пакети, патни куфери, патни несесери (од кожа), мали ковчези за производи за лична хигиена и паричници; крзно, црева за колбасици
кл. 25 облека, обувки, капи; престилки (облека), облека за бебиња од текстил, костими за капење, бањарки (направени од

фротир), ремени, бермуди, блејзери, блузи, блузони, струкирани кошули, чизми, лептир машини, машка и женска детска облека направена од текстил, долна облека, гаќи, гаќи (облека), деловни кошули, деловни костуми, боксерки, капи, џемпери со копчиња, секојдневни блузони, секојдневна облека за долниот дел на телото, секојдневни памучни панталони, секојдневни јакни, секојдневни панталони, секојдневни кошули, секојдневни здолништа, секојдневни панталони, секојдневни елечи, секојдневна облека, градска секојдневна облека, класични кошули, капути, перјани јакни, свечени капути, свечени панталони, свечени кошули, свечени чевли, свечени униформи, облека, фустани, домашни наметки, вечерни фустани, вечерни костуми, формални фустани, смокинзи, свечена вечерна облека, формални скроени костуми, формални скроени панталони, формална облека, крзнена облека, ракавици, капчиња за голф, облека за голф, свечени тоалети, шапки, домашни јакни, домашна облека, јакни, фармерки, тексас облека, облека за џогирање, џемпери, плетена облека, плетена облека (сечена и шиена), плетени маици, плетени блузи, трикотажа, плетена облека, комплекти за бебиња (облека), кожни јакни, кожни гаќи, кожни панталони, кожна облека, секојдневни панталони, женска долна облека (lingerie), долна облека, струкирани кошули со долги ракави, костуми за маскенбал, комплекти папучи, комплекти папучи направени од фротир, облека за трудници, украсни шалови, вратоврски, хулахопки, облека што се носи околу врат, ноќници, кошули за спиење, облека за спиење, маици со отворен врат, облека за надвор, надворешна (горна) облека, мантили, панталони, парки; џебни марамчиња, поло маици, поло блузи, пуловери, пиџами, мантили за дожд, облека за дожд, готова облека за мажи и жени,

шалови, кошули, чевли, чевли за цогирање или за фудбал, чевли во кожа, кратки панталони, шорцеви, облека со кратки ракави, капи за туширање, здолништа, папучи, чорапи, спортски јакни, спортски маици, спортски чевли, спортска облека, спортска плетена облека, долги најлонски чорапи, костуми, трегери, џемпери, горни тренерки, капи за пливање, костуми за пливање, комплети за пливање, облека за пливање, скроена облека, маици без ракави (tank tops), маици со кратки ракави, кравати, горни елеци, облека за горниот дел на телото, панталони, поткошули, униформи, плетена облека од сомот, елеци, машки елеци, волнени украсни шалови, волнени шами, проткаени кошули, проткаени костуми

(210) **TM 2015/1296** (220) 18/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **YANMAR CO., LTD**
1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(531) 26.11.10;26.11.11
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 4 минерални масла и масти за индустриски цели (не за гориво); не-минерални масла и масти за индустриски цели (не за гориво); горива; висоци (суровини); цврсти лубриканти; сурова нафта или рафинирано масло; индустриско масло; моторно масло; лубрикант; масло за мотор со внатрешно согорување; масло за дизел гориво; лесно масло; бензин; запаливо масло; гасно гориво

кл. 7 земјоделски инструменти освен рачно-управувани, земјоделски машини, комбајн за жнеење, машина за пресадување ориз, врзувач; мобилна машина за сепарирање зрна, машина за лупење ориз, мотокултиватори, машини за сечење грмушки, машина за пресадување зеленчук, сечила за машини за сено, машина за жнеење пченка, култиватори (машини), плугови за копање, машини за лупење зрна, жетвари и врзувачи, жетвари и сепаратори, машини за сеење, машини за распрскување, машини за сепарирање зрна, косилки, мотори и погонски машини освен за копнени возила, делови и опрема за мотори и погонски машини од сите видови, дизел мотори, бензински мотори, мотори за морски пловила или бродови, морски компресори, електрични мотори, лежиште за осовината на клип, клип, осовина на клип, прстен на клип, филтер за гориво, коленести вратила, цилиндар за мотори и погонски машини, издув за мотори и погонски машини, ремени за вентилаторот за мотори и погонски машини, вентилатори за мотори и погонски машини, инјектори на гориво за погонски машини, пригушувачи на издуви за мотори и погонски машини, радијатори (ладење) за мотори и погонски машини, уреди за палење мотори со внатрешно согорување, стартери за мотори и погонски машини, компресори, пумпи, машини со пумпи, топлинска пумпа на гас, пумпи за подмачкување, пумпа за инјектирање гориво, хидраулична пумпа, генератори на електрична енергија, генератори со дизел погонски машини, генератори со погонски машини на гас, соларни фотоволтаици, генератори на електрична енергија со системи за искористување на топлината од отпадот, градежни машини и апарати; машини и апарати за товарање/истоварање, делови и опрема за истите, багер, товарач со тркала,



<p>багер со лопата, булдожер, моторизирани носачи за сите терени, носач, машински елементи (кои не се за копнени возила) осовини, оски или вретена (кои не се за копнени возила), спојки за осовини или конектори (машински елементи кои не се за копнени возила), пренесувач на моќта и менувачи за машини (кои не се за копнени возила), компресори за снег или распрскувачи за снег, индустриски машини за риболов, потоплив чистач за мрежи за одгледување риби, машини за млечни производи, машини и апарати за пакување или завиткување, пренесувачи на моќта и менувачи за машини (кои не се за копнени возила), трактор, трактор за земјоделство кл. 11 апарати за климатизација; системи за климатизација со GHP (топлинска пумпа на гас); бојлери; апарати и инсталации за разладување; контејнери за разладување; апарат за сушење сточна храна; апарат за сушење за жетва; разменувачи на топлина; кула за осветлување кл. 12 мотори и погонски машини за копнени возила, машински елементи за копнени возила, осовини, оски или вретена за копнени возила, лагери (машински елементи за копнени возила), спојки за осовини или конектори (машински елементи за копнени возила), пренесувачи на моќта и менувачи за машини за копнени возила, пловни објекти и делови и опрема за истите, излетнички бродови и делови и опрема за истите, рибарски бродови и делови и опрема за истите, хеликоптер, трактор, трактор за земјоделство, гуми за тркала на возило, тркала за возило, гасеници, седишта на возило, волани на возила, моторизирани носачи за сите терени, носач кл. 16 кутии од картон или хартија; хартија за пакување; торби (пликоа, торбички) од хартија или пластика, за пакување; пластичен филм за завиткување; печатени работи;</p>	<p>памфлети кл. 18 торба; торба за на појас (стомак); ранец, торби за риболов кл. 25 јакна; водоотпорни јакни; јакна за рибари; јакна за риболов; парка; ветровка; капут; перјан капут; елек; елек за риболов; џемпер; кошула; свечена кошула; палто за дожд; водоотпорна парка за на јахта; панталони; војнички панталони; едноделна облека со ракави и ногавици; комбинезон; работна облека за рибари; гамаша; водоотпорни длабоки чизми; штитници за уши; престилка; грејач за врат; грејач за раце; капи за заштита од сончева светлина; капа; плетена шапка; шапка; шапка за работа; чизми; чевли за дожд; патики; чевли за на брод; работни чизми; гумени чизми; водоотпорни чизми за риболов кл. 37 инсталација, поправка и одржување на опрема за греење; инсталација, поправка и одржување на апарати за климатизација; изнајмување на клима-уреди; одржување и поправка на авиони; изнајмување на градежни машини и апарати; изнајмување на багери; поправка и одржување на градежни машини; одржување на трактори; одржување и поправка на моторни возила; бензинска пумпа за возила; одржување и поправка на пловни објекти; одржување и поправка на генератори за електрична енергија; поправка или одржување на земјоделски машини и инструменти; поправка или одржување на телекомуникациски машини и апарати; поправка или одржување на машини и инструменти за риболов; поправка или одржување на косилки; поправка или одржување компресори за снег или распрскувачи за снег</p> <hr/> <p>(210) ТМ 2015/1297 (220) 18/12/2015 (442) 31/08/2016 (731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп</p>
--	--

ул., Прилепски бранители“ бр. 85, 7500,
Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, светло и темно сина, сива,
црвена, црна

(531) 25.01.19;26.04.09;26.11.13

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 туту; производи за пушачите; кибрити

(210) ТМ 2015/1298 (220) 18/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп
ул., Прилепски бранители“ бр. 85, 7500,
Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, светло и темно сина, сива,
црвена, црна

(531) 25.01.19;26.04.09;26.11.13

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 туту; производи за пушачите; кибрити

(210) ТМ 2015/1299 (220) 18/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп
ул., Прилепски бранители“ бр. 85, 7500,
Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, светло и темно сина, сива,
црвена, црна

(531) 25.01.19;26.04.09;26.11.13

(554)

(551) индивидуална


(510, 511)

кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрити

(210) ТМ 2015/1300 (220) 18/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп
ул., Прилепски бранители“ бр. 85, 7500,
Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)




(591) бела, сива, црвена, црна
 (531) 25.01.19;26.04.09;26.11.13
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрити

(210) **TM 2015/1301** (220) 18/12/2015
 (442) 31/08/2016

(731) **ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп ул., Прилепски бранители“ бр. 85, 7500, Прилеп, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, златна, сива, црвена, црна
 (531) 25.01.19;26.04.09;26.11.13
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрити

(210) **TM 2015/1307** (220) 18/12/2015
 (442) 31/08/2016

(731) **Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH Max-Born-Strasse 4, 22761, Hamburg, DE**
 (740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

GREY

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; замени за тутун кои не се користат во медицински или куративни цели; цигари; цигарилоси; пури; рачни машини за правење цигари; туби за цигари; филтери за цигари; хартија за цигари; електронски цигари, течности за електронски цигари, кибрит и артикли за пушачи

(210) **TM 2015/1309** (220) 21/12/2015
 (442) 31/08/2016

(731) **Abbott Molecular Inc. 1300 E. Touhy Avenue, Des Plaines, Illinois 60018, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

VYSIS

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 1 реагенси за лабораториска употреба; решенија за предtretман на ткиво, реагенси за миене и бафери за лабораториска употреба; врзувачки реагенси за лабораториска употреба; хибридикациски бафери за лабораториска употреба; хибридикациски реагенси за лабораториска употреба

кл. 3 реагенси за медицинска употреба; решенија за предtretман на ткиво, реагенси за миене и бафери за медицинска употреба; врзувачки реагенси за медицинска употреба; хибридикациски бафери за медицинска употреба, хибридикациски реагенси за медицинска употреба

(210) **TM 2015/1312** (220) 22/12/2015
 (442) 31/08/2016

(731) **Друштво за информатичка технологија и консултантски услуги НАША КУЌА ДООЕЛ Скопје**

бул. 8ми Септември бр. 16, 2ри кат, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Папазоски и Мишев

бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје
(540)

Nasha Kukja

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на комјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2015/1313** (220) 22/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за информатичка технологија и консултантски активности СИЛИКОН ВАРДАР ДООЕЛ Скопје ул. 1732, бр. 4, влез 1, кат 3, стан 1, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Папазоски и Мишев
бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје
(540)

Silicon Vardar

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки

услуги; изработка и развој на комјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2015/1316** (220) 22/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **NOVARTIS AG, CH - 4002 Basel, CH**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

TYVERB

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2015/1319** (220) 22/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Сојуз на извидници на Македонија ул. Вељко Влаховиќ бр. 20/A, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела и виолетова
(531) 26.01.16;27.05.24

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; директно рекламирање, издавање лиценци за стоки и услуги за други лица, изнајмување рекламен материјал,




изнајмување рекламен простор, информации, испитување на јавното мислење, компјутерско рекламирање, консултирање, организирање саеми за комерцијални или рекламни цели, промовирање на услуга за терти лица, ширење на рекламни огласи кл. 41 образовни услуги; обука; спортски и културни активности; гимнастичка обука, електронско издаваштво, забава, забави (планирање забави), известување за забави, известување за рекреација, изложби (организирање изложби) за културни и рекламни цели, изнајмување аудио опрема, изнајмување опрема за нуркање, изнајмување спортска опрема со исклучок на возила, интернати, информирање за образование, јазик со знаци (толкување јазик со знаци), книги (објавување книги), колонгреси (организирање и водење конгреси), конференции (организирање и водење конференции), лотарии (организирање лотарии), натпревари (организирање натпревари) [образование или забава], клубови, електронско издаваштво, обезбедување спортска опрема, паркови (забавни паркови), педагошки истражувања, пишување текстоци што не се рекламни, планирање забави, практична обука [демонстрирање], преведување, работилници (организирање и водење работилници) [обука], услови за рекреирање (обезбедување услови за рекреирање), услуги на кампови за летување [за забава], услуги на клубови [забава или образование], услуги на спортски кампови, фотографски репортажи кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување; изнајмување шатори, простор за кампување, услуги на камповите за летување, кампови за одмор, туристички домови

(210) **TM 2015/1320** (220) 22/12/2015
(442) 31/08/2016
(731) **BELUPO IJekovi i kozmetika d.d**
Ulica Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

NUTRIXA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, диететски додатоци во исхраната на луѓето, храна за посебна медицинска употреба

(210) **TM 2015/1321** (220) 23/12/2015
(442) 31/08/2016
(731) **Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH**
Max-Born-Strasse 4, 22761, Hamburg, DE
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) бела, светло сива, темно сива

(531) 26.04.16

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; замени за тутун кои не се користат во медицински или куративни цели; Цигари; цигарилоси; пури; рачни машини за превење на цигари; туби за цигари; филтри

за цигари; хартија за цигари; електронски цигари; течности за електронски цигари, кибрит и артикли за пушачи

(210) **ТМ 2015/1322** (220) 23/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО БРИК КОМПАНИ ДОО Велес**

ул. Раштански пат бр. 1, 1400, Велес, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат

Бул.Кочо Рацин бр. 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) темно црвена

(531) 07.15.01;27.05.02;27.05.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 19 неметални градежни материјали, заблени ќерамиди, земја за тули, тули, ќерамиди што не се од метал, ќерамиди што не се од метал за градба
кл. 37 градежни конструкции

(210) **ТМ 2015/1323** (220) 23/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Dennis Tinggard Wiebking Thomsen**

str. Havevej no. 16, 4700, Naestved, DK

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат

Бул.Кочо Рацин бр. 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) кафена, црвена, зелена, жолта

(531) 01.15.15;27.05.09;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 28 игри и играчки; предмети за гимнастика и спорт

кл. 41 обука; забава; спортски и културни активности; практична обука, разонода, услови за рекреирање

(210) **ТМ 2015/1324** (220) 23/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Dennis Tinggard Wiebking Thomsen**

str. Havevej no. 16, 4700, Naestved, DK

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат

Бул.Кочо Рацин бр. 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) кафена, црвена, зелена, жолта

(531) 01.15.15;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 28 игри и играчки; предмети за гимнастика и спорт

кл. 41 обука; забава; спортски и културни активности; практична обука, разонода, услови за рекреирање

(210) **ТМ 2015/1325** (220) 23/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Bayer Consumer Care AG**

Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, светло сина, розева, светло зелена

(531) 27.05.04;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати; диететска храна и супстанци прилагодени за медицинска употреба; додатоци во исхрана за луѓето

(210) **ТМ 2015/1326** (220) 23/12/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Bayer Consumer Care AG**

Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, светло сина, розева

(531) 02.09.01;27.05.04;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати; диететска храна и супстанци прилагодени за медицинска употреба; додатоци во исхрана за луѓето

(210) **ТМ 2015/1327** (220) 23/12/2015

(442) 31/08/2016

(731) Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

бул. 3-та Македонска Бригада бр.56,
Скопје, МК

(540)



(591) црна, петролеј, бела и сива

(531) 26.01.18;27.05.09;27.05.11

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за обезбедување на храна и пијалоци

(210) **ТМ 2015/1328** (220) 23/12/2015

(442) 31/08/2016

(731) Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

бул. 3-та Македонска Бригада бр.56,
Скопје, МК

(540)



(591) црна, петролеј и сива

(531) 27.05.09;27.05.11

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за обезбедување на храна и пијалоци

(210) **ТМ 2015/1329** (220) 24/12/2015

(442) 31/08/2016

(731) Друштво за трговија и услуги НАС МБД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Јосиф Даскалов бр. 6, Скопје, Ѓорче Петров, МК

(740) Друштво за трговија и услуги НАС МБД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - Подружница НАС МБД Скопје

ул. Борис Трајковски 198 А, Скопје, Кисела Вода

(540)



(591) бела, сина и портокалова

(531) 27.05.11;27.05.17;27.05.25

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 аргон; ацетил; гасови (заштитни гасови) за заварување; гасови во цврста состојба за индустриска употреба; јаглерод; кислород; метан; моторни горива (хемиски додатоци на моторните горива); неон; пренесување (течност за пренесување); препарати за согорување (хемиски додатоци за моторни горива); серво управување (течност за серво управување); хелиум; хидраулични системи (течности за хидраулични системи)

кл. 4 адитиви, нехемиски, на моторните горива; бензин во сурова состојба или рафиниран; гас (производствен гас); гас за осветлување; гасни горива; гасни мешавини (испарени гасни мешавини); гасно гориво; горива (моторни горива); масла за индустриска употреба; масла за подмачкување; масти за индустриска употреба; масти за подмачкување; моторни горив; моторно масло

кл. 6 контејнери од метал [складирање, превоз]; контејнери од метал за компресиран гас или течен воздух; контејнери од метал за течно гориво; шишиња [метални садови] за

компресиран гас или течен воздух кл. 39 испорачување стоки; пакување стоки; превезување; превезување по цевоводи; превезување со камиони; стоки (испорачување стоки); транспортирање стоки

(210) **ТМ 2015/1332** (220) 25/12/2015

(442) 31/08/2016

(731) Друштво за компјутерско програмирање СИНГУЛАР ГРОУП ДОО Скопје

ул. Франклин Рузвелт бр. 43 А, Скопје, МК

(540)



(591) црвена

(531) 26.04.08;26.04.09;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, научички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и

исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи;

монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот
 кл. 38 телекомуникации
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на комјутерски хардвер и софтвер

(210) **ТМ 2015/1333** (220) 25/12/2015
 (442) 31/08/2016

(731) **КОЖУВЧАНКА ДОО**
ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, светло и темно сина, сива, зелена
 (531) 19.07.12
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 вода (минерална вода), води за пиење [пијалаци], минерална вода, газирани вода

(210) **ТМ 2015/1334** (220) 25/12/2015
 (442) 31/08/2016

(731) **КОЖУВЧАНКА ДОО**
ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, светло и темно зелена, жолта, црвена, црна
 (531) 19.07.12;25.01.19
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 вода (минерална вода), води за пиење [пијалаци], минерална вода, газирани вода

(210) **ТМ 2015/1335** (220) 25/12/2015
 (442) 31/08/2016

(731) **КОЖУВЧАНКА ДОО**
ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, светло и темно зелена, црвена, црна
 (531) 19.07.12;25.01.19
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 вода (минерална вода), води за пиење [пијалаци], минерална вода, газирани вода

(210) **ТМ 2015/1336** (220) 25/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **КОЖУВЧАНКА ДОО**
ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , МК
(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, жолта, светло и темно кафеава,
бронзено кафеава, сива, црна
(531) 19.07.09;25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво

(210) **ТМ 2015/1338** (220) 24/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Facebook, Inc.**
1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(531) 26.04.18;27.05.17

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски хардвер; компјутерски софтвер за социјално вмрежување; алатки за развивање на компјутерски софтвер; компјутерски софтвер за употреба како интерфејс за програмирање апликации (API); интерфејс за програмирање апликации (API) за употреба во развојот на софтверските апликации; интерфејс за програмирање апликации (API) за компјутерски софтвер кој ги потпомогнува онлајн услугите за социјалното вмрежување и за вчитување, прикачување, симнување, пристап и менаџмент на податоци; компјутерски софтвер за креирање, раководење и комуницирање со онлајн заедницата; компјутерски софтвер за организирање настани; компјутерски софтвер за креирање, уредување, прикачување, симнување, пристапување, гледање, постирање, прикажување, тагирање, блогирање, стриминг, поврзување, забележување, покажување чувства за, коментирање на, вградување, пренесување, и споделување или на друг начин обезбедување електронски медиуми или информации преку компјутерски и комуникациски мрежи; компјутерски софтвер за изменување и овозможување пренос на слики, аудио-визуелна и видео содржина; компјутерски софтвер за собирање, менаџирање, уредување, организирање, изменување, пренос, споделување и складирање на податоци и информации; компјутерски софтвер за е-трговија за симнување кој им дозволува на корисниците да извршат електронски бизнис трансакции преку глобални компјутерски и комуникациски мрежи; софтвер за испраќање електронски сигнални пораки, известувања и потсетници; софтвер за пренесување на налози; софтвер за испраќање и примање на



електронски пораки; компјутерски софтвер за пребарување; магнетски кодирани картички за подарок; компјутерски софтвер за употреба во креирање, раководење, мерење и ширење на рекламирањето на други лица; сервер за реклами, особено компјутерски сервер за складирање реклами и доставување реклами до вебстрани; софтвер за виртуелни реални игри; компјутерски хардвер за виртуелни реални игри; компјутерски периферни уреди; софтвер за виртуална реалност што се користи за да овозможи компјутерите, управувачките табли за видео игри, рачните управувачки табли за видео игри, таблет компјутерите, мобилните уреди и мобилните телефони да обезбедат искуства на виртуелна реалност; софтвер за електронски игри за безжични уреди; софтвер за електронски игри за рачни електронски уреди; програми за видео и компјутерски игри; периферни уреди за носење за компјутери, таблет компјутери, мобилни уреди и мобилни телефони; софтвер за виртуелна реалност; софтвер за видео игри; интерактивни мултимедијални програми за компјутерски игри; програми за електронски игри за симнување; софтвер за компјутерски игри; слушалки за употреба со компјутери; ласерска опрема за немедицински цели; периферни компјутерски уреди за носење; периферни уреди; компјутерски софтвер за далечинска комуникација; софтвер за зголемена реалност за употреба во мобилни уреди за интегрирање електронски податоци со реална светска околина со цел за забава, образование, игри, комуникација и социјално вмрежување; софтвер за симнување во природата на мобилната апликација за пристапување и гледање текст, слики и електронски податоци поврзани со конференции во областа на развојот на софтвери; компјутерски софтвер кој

озоможува развој, испитување, тестирање и одржување на мобилни софтверски апликации за преносливи електронски комуникациски уреди, имено, мобилни телефони, смартфони, рачни компјутери и таблет компјутери; компјутерски софтвер за конвертирање природни јазици во машински-извршливи команди; компјутерски софтвер, имено, интерфејс за преведување за овозможување интеракција помеѓу луѓето и машините; компјутерски софтвер во областа на вештачката интелигенција; алатки за развој на компјутерски софтвер за да им овозможи на мобилните софтверски апликации пристап во позадински услуги; имено, складирање на податоци, брзи известувања и менаџмент на корисници кл. 35 маркетинг, рекламирање и промотивни услуги; услуги за истражување на пазарот и информациона услуги; промовирање на стоки и услуги за други преку компјутер и комуникациски мрежи; бизнис и услуги за рекламирање, особено, медиумско планирање и медиумско купување за други; бизнис и услуги за рекламирање, особено, услуги за рекламирање за следење на рекламниот учинок, за раководење, дистрибуција и услуги за рекламирање, за анализирање на рекламните податоци, за пријавување на податоци за рекламирање, и за оптимизирање на перформансите на рекламирање; консултантски услуги во полето на рекламирањето, особено, прилагодување на напорите за маркетинг на други; услуги за комерцијални информирање, особено, служење реклами за обезбедување на извештаи, насочено рекламирање, и раководење со електронско зачувани реклами, за употреба на глобалната компјутерска мрежа; олеснување на размена и продажба на услуги и производи од трета страна преку компјутер и комуникациски мрежи; онлајн малопродажни услуги за кои

има широк спектар на производи за широка потрошувачка на други, картички за подарок, и испорака на дигитални меди, слушалки за виртуелната реалност, и содржина и податоци за виртуелната реалност; обезбедување на онлајн место за маркетинг на продавачите на стоки и услуги; обезбедување на онлајн олеснување за поврзување на продавачите и купувачите; обезбедување на онлајн олеснување за информирањето на потрошувачите во полето за подароци; промовирање на добра и услуги за други преку обезбедување на онлајн олеснување преку истакнување на предлози за подароци; бизнис вмрежување; услуги на вработување и примање; услуги за рекламирање и дистрибуирање информации, особено, обезбедување на доверлив простор за рекламирање преку глобалната компјутерска мрежа; обезбедување на онлајн компјутерски бази на податоци и онлајн пребарувања во бази на податоци во полето на доверливоста; при-пејд услуги за картички за подароци, особено, издавање на сертификат за картичка за подарок што може да бидат надоместоци за стоки и услуги; добротворни услуги, особено промоција на јавната свест во врска со добротворни, филантропски, волонтерски, јавни услуги и услуги во врска со заедницата и хуманитарни активности; обезбедување на натпреварувачки и стимулирачки наградни програми наменети за препознавање, наградување и охрабрување на поединец и група која учествува во самоподобрување, самоисполнување, добротворни, филантропски, волонтерски, јавни програми и услуги на заедницата и хуманитарни активности и споделување на производ од креативна работа; организирање на изложби и настани во полето за развој на софтвер и хардвер за комерцијални и цели за рекламирање; услуги на здружение што ги

промовираат интересите на професионалците и бизнисите во полето за развој на мобилната софтвер апликација кл. 36 услуги на обработка на финансиски трансакции, особено, расчистување и порамнување на финансиските трансакции преку компјутер и комуникациски мрежи; електронска обработка и пренос на податоци за плаќање на сметки за корисниците на компјутер и комуникациските мрежи; услуги за електронски трансфер на средства; услуги на плаќање на сметки; услуги на финансиска размена, особено, обезбедување на виртуелни валути за користење од страна на членовите на онлајн заедница преку компјутер и комуникациски мрежи кл. 38 услуги на споделување фотографии и видеа, особено, електронски пренос на дигитални фајлови за фотографии, видеа и аудио визуелна содржина помеѓу интернет корисниците; телекомуникации; овозможување пристап до компјутерски, електронски и онлајн бази на податоци; телекомуникациски услуги, особено електронски пренос на електронски медиуми, податоци, пораки, графика, слики, аудио, видео и информации; обезбедување онлајн форуми за комуникација на теми од општиот интерес; обезбедување онлајн комуникациски линкови кои пренесуваат мобилни уреди и интернет корисници на други локални и глобални онлајн локации; обезбедување пристап до вебстрани на трети лица или до други електронски содржини на трети лица преку универзално приклучување; обезбедување онлајн услуги преку соби за разговор (chat rooms), маил и брзи пораки, и електронски огласни табли; аудио, текст и видео емитувачки услуги преку компјутер или други комуникациски мрежи, особено прикачување, постирање, прикажување, изменување, тагирање и електронско пренесување на податоци, информации,



аудио и видео; услуги на глас преку интернет протокол (VoIP); услуги на телефонски комуникации; обезбедување пристап до компјутерски бази на податоци во областа на социјалното вмрежување, социјалното претставување и запознавање кл. 41 услуги за забава; обезбедување на компјутерски, електронски и онлајн бази на податоци за образовна, рекреативна и забавна употреба во областа на забавата и во областите на средните, студентските, социјалните и заедничките интересни групи; услуги на споделување фотографии и видеа; електронски издавачки услуги за други; услуги за забава, особено овозможување интерактивни и услуги за игри за повеќе играчи и за еден играч за игри кои се играат преку компјутер или комуникациски мрежи; обезбедување информации за онлајн компјутерски игри и видео игри преку компјутер или комуникациски мрежи; организирање и спроведување на натпревари и потпомагање настани за играчи на видео игри и играчи на компјутерски игри; обезбедување онлајн ресурси за развивачите на софтвер; натпреварувачки и стимулирачки наградни програми дизајнирани да ги препознае, награди и поттикне поединците и групите кои се вклучуваат во услуги на само-подобрување, самореализација, хуманитарни, филантропски, волонтерски, јавни и услуги на заедницата и хуманитарни активности и споделување на производите од креативната работа; организирање и спонзорирање натпреварувачки и стимулирачки наградни програми за развивачите на софтвер; објавување на образовни материјали, особено објавување на книги, списанија, весници и електронски публикации; образовни услуги, особено организирање и спроведување конференции, курсеви, семинари и онлајн обука во областа на рекламирањето, маркетингот, социјалното

вмрежување, интернетот и социјалните медиуми и дистрибуцијата на материјали за курсот во врска со тоа; онлајн списанија, особено блогови (blogs) во кој е дефинирана содржината на корисниците; образовни услуги, особено обезбедување виртуелно реални игри, интерактивна забава и виртуелно реална содржина; обезбедување компјутерска игра за користење на целата мрежа од корисниците на мрежа; обезбедување онлајн зголемени реалност игри; образовни услуги, особено обезбедување онлајн видео игри; организирање изложби во областа на интерактивната забава, виртуелната реалност, потрошувачката електроника и забавната индустрија на видео игри за културни или образовни цели; организирање и спроведување образовни конференции; организирање изложби и настани во областа на развојот на софтвер за образовни цели; образовни услуги, имено организирање и спроведување конференции и семинари во областа на вештачката интелигенција и интернетот на предмети кл. 42 дизајнирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; компјутерски услуги, особено креирање виртуелни заедници за регистрираните корисници да организираат групи и настани, да учествуваат во дискусии и да се вклучуваат во социјално, деловно и вмрежување во заедницата; компјутерски услуги, особено хостирање електронски капацитети за други за организирање и водење состаноци, настани и интерактивни дискусии преку комуникациски мрежи; компјутерски услуги како прилагодени веб страници што промовираат информации дефинирани од корисникот или назначени, лични профили, аудио, видео, фотографски слики, текст, графики и податоци; компјутерски услуги, особено обезбедување пребарувачи за добивање податоци на

глобална компјутерска мрежа; обезбедување веб сајт што промовира технологија која овозможува он-лајн корисниците да креираат лични профили промовирајќи информации за социјално и деловно вмрежување и да ги пренесуваат и споделуваат таквите информации меѓу повеќекратни он-лајн капацитети; обезбедување времено користење на софтверски апликации што не се симнуваат за социјално вмрежување, креирање виртуелна заедница и пренос на аудио, видео, фотографски слики, текст, графики и податоци; услуги на ASP, особено, хостирање компјутерски софтверски апликации на други; ASP што промовира софтвер за да овозможи или олесни креирање, уредување, прикачување, симнување, пристапување, гледање, постирање, прикажување, тагирање, блогирање, стриминг, поврзување, аотирање, покажување емоција за, коментирање на, вградување, пренесување и споделување или поинаку обезбедување електронски медиуми или информации преку компјутер и комуникациски мрежи; обезбедување услуга на он-лајн мрежа што овозможува корисниците да ги пренесат податоците за личниот идентитет во и да ги споделат податоците за личниот идентитет со и меѓу повеќекратни он-лајн капацитети; обезбедување информации од индекси и бази на информации што може да се пребаруваат, вклучувајќи текст, електронски документи, бази на податоци, графики, електронски медиуми, фотографски слики и аудио-визуелни информации, на компјутер и комуникациски мрежи; обезбедување софтвер за е-трговија што не може да се симне за да им се овозможи на корисниците да извршуваат електронски деловни трансакции преку глобална компјутерска мрежа; компјутерски услуги, особено, ASP што промовира API софтвер за да им

озвозможи на корисниците да извршуваат електронски деловни трансакции преку глобална компјутерска мрежа; услуги на софтвер како услуга (SAAS) што промовираат софтвер за испраќање предупредувања за електронски пораки, за пренесување на налози и испраќање и примање на електронски пораки, и да им овозможи на корисниците да извршуваат електронски деловни трансакции преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување времено користење на он-лајн софтвер што не може да се симне за употреба при раководење, мерење и служење реклами за други; ASP што промовира API софтвер за раководење, следење, известување и мерење на медиумско планирање, медиумско купување и рекламирање за други; провајдер на он-лајн платформа за купување реклами, особено, обезбедување на софтверски програми што не може да се симнат за да им се овозможи на купувачите и продавачите на он-лајн рекламирање да купуваат и продаваат рекламен инвентар; платформа како услуга (PAAS) што промовира компјутерска софтверска платформа за употреба при купување и ширење на реклама; ASP што промовира софтвер за употреба при купување, продавање, следење, вреднување, оптимизирање, таргетирање, анализирање, испорака и известување за он-лајн рекламирање и маркетинг; ASP што промовира софтвер за употреба при дизајнирање и раководење со он-лајн рекламни и маркетинг кампањи; дизајнирање и развивање софтвер за компјутерски игри и софтвер за видео игри за употреба со компјутери, програмски систем за видео игри и компјутерски мрежи; развивање на компјутерски хардвер за компјутерски игри; услуги за развивање на видео игра; обезбедување он-лајн сајтови што им даваат на корисниците можност да прикачуваат,

модифицираат и споделуваат содржина и податоци за виртуелна реалност; услуги на дизајн, инженерство, истражување, развој и тестирање во областа на развивање на софтвер за мобилна апликација поврзана со употреба и функционалност на хиперлинкови; технички консултации во областа на развивање на софтвер за мобилна апликација поврзана со употреба и функционалност на хиперлинкови; обезбедување времена употреба на компјутерски софтвер што не може да се симне што овозможува развој, проценка, тестирање и одржување на мобилни софтверски апликации за преносни уреди за електронска комуникација, имено, мобилни телефони, смартфони, рачни компјутери и компјутерски таблети; едукативни услуги, имено, организирање и водење конференции и семинари во областа на вештачка интелигенција и интернет на нешта (IoT) кл. 45 услуги на социјално претставување, вмрежување и запознавање; обезбедување пристап до компјутерски бази на податоци во областите на социјално вмрежување, социјално претставување и запознавање; обезбедување социјални услуги и информации во областа на личниот развој, особено самоподобрување, самоисполнување, добротворни, филантропски, волонтерски, јавни и услуги во заедницата, и хуманитарни активности; обезбедување услуги на автентификација при трансакции на е-трговија; обезбедување на автентификација на корисник при електронски трансфер на средства, трансакции на кредитна и дебитна картичка и електронски чек преку глобална компјутерска мрежа

(210) **TM 2015/1339** (220) 28/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation**
300 Park Avenue, New York, New York 10022, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје
(540)



(591) сина, бела, розева
(531) 02.05.06
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 паста за заби; течност за плакнење на уста
кл. 21 четки за заби

(210) **TM 2015/1340** (220) 28/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation**
300 Park Avenue, New York, New York 10022, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје
(540)



(591) розе, темно розе, црвена, бела, сина, светло/темно сина, зелена, лила
(531) 04.05.02;24.17.25;25.01.19
(554)
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 паста за заби; течност за плакнење на уста

кл. 21 четки за заби

(210) **TM 2015/1341** (220) 28/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation**
300 Park Avenue, New York, New York 10022, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
бул. Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје
(540)



(591) розе, темно розе, црвена, бела, сина, светло/темно сина, зелена, лила

(531) 04.05.02;24.17.25;25.01.19

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 паста за заби; течност за плакнење на уста

кл. 21 четки за заби

(210) **TM 2015/1342** (220) 28/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation**
300 Park Avenue, New York, New York 10022, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
бул. Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје
(540)



(591) розе, црна, бела, сина, светло/темно сина, зелена

(531) 02.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 3 паста за заби; течност за плакнење на уста

кл. 21 четки за заби

(210) **TM 2015/1343** (220) 28/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation**
300 Park Avenue, New York, New York 10022, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
бул. Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје
(540)



(591) светло сина, зелена, светло зелена, сива, црна, бела

(531) 02.01.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 паста за заби; течност за плакнење на уста

кл. 21 четки за заби

(210) **TM 2015/1344** (220) 28/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation**
300 Park Avenue, New York, New York 10022, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
бул. Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје
(540)



(591) светло зелена, темно розе, црвена, бела, светло/темно сина, зелена, сива, лила, црна

(531) 04.05.02;24.17.25;25.01.19

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 паста за заби; течност за плакнење на уста

кл. 21 четки за заби

(210) **TM 2015/1345** (220) 28/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот Скопје ул. Св. Кирил и Методиј бр. 20, II кат, Скопје, МК**

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ
ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000
(540)



(591) сина и бела

(531) 26.11.12;27.05.11

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски

работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот

(210) **TM 2015/1346** (220) 28/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за увоз извоз и трговија на големо и мало ЕУРОКОМЕРЦ ДООЕЛ Идрис**

С.Горна Бањица, Долна Бањица, Гостивар, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) кафена, црна, бела, сива

(531) 02.01.11;27.05.17

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 брашно, производи од брашно, производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, тестенини и тесто од соја [производи за исхрана]

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со брашно, производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, тестенини и тесто од соја [производи за исхрана]

(210) **TM 2015/1348** (220) 29/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) **Kosova Tobacco Q.T. "Bregu I Diellit" Lok. 35, , 10000, Pristina, Kosovo, ZB**

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(540)



(591) црна, бела и сива
 (531) 25.01.19;25.05.01
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 тутун; прибор за пушачи; кибрити

(210) **ТМ 2015/1349** (220) 29/12/2015
 (442) 31/08/2016
 (731) **ФАЈНАРТ МУЛТИМЕДИЈА Д.О.О.Е.Л. СКОПЈЕ**
ул. Н.Русински -ДЦ. Карпош 3, бб/л, МК
 (740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
 (540)



(591) црна, бела, црвена
 (531) 27.05.09;27.05.17
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен

апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); печатарски букви; клишиња
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
 кл. 40 обработка на материјали

(210) **ТМ 2015/1352** (220) 29/12/2015
 (442) 31/08/2016
 (731) **КОЖУВЧАНКА ДОО**
ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, зелена, жолта, светло и темно кафеава, бронзено кафеава, црна
 (531) 19.07.09;25.01.19
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 пиво

(210) **ТМ 2015/1354** (220) 30/12/2015
 (442) 31/08/2016
 (731) **Друштво за производство, трговија и услуги РЕПТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
ул. Пандил Шишков бр. 1лок.1,, Скопје, МК
 (740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА
 бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје
 (540)



свежо овошје и зеленчук, храна за бебиња,
пелени, игри и играчки, тоалетна хартија

(591) жолта, кафеава, бела, зелена и црвена

(531) 25.05.01;25.05.02

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со: прехранбени производи, пијалаци, тутун,
средство за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите,
свежо овошје и зеленчук, храна за бебиња,
пелени, игри и играчки, тоалетна хартија

(210) **ТМ 2015/1355** (220) 30/12/2015

(442) 31/08/2016

(731) **Друштво за производство, трговија и
услуги РЕПТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Пандил Шишков бр. 1лок.1,, Скопје, МК**

(740) **ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000,
Скопје**

(540)

пазарете со срце и задоволство

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со: прехранбени производи, пијалаци, тутун,
средство за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите,

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)	3	TM 2015/1099	5	TM 2015/1051	6	TM 2015/1329
1	TM 2009/0893	3	TM 2015/1100	5	TM 2015/1052	7	TM 2015/0779
1	TM 2015/0779	3	TM 2015/1101	5	TM 2015/1054	7	TM 2015/0780
1	TM 2015/0780	3	TM 2015/1110	5	TM 2015/1121	7	TM 2015/0812
1	TM 2015/0822	3	TM 2015/1111	5	TM 2015/1122	7	TM 2015/0839
1	TM 2015/0839	3	TM 2015/1157	5	TM 2015/1123	7	TM 2015/0987
1	TM 2015/0930	3	TM 2015/1208	5	TM 2015/1134	7	TM 2015/0999
1	TM 2015/0974	3	TM 2015/1254	5	TM 2015/1150	7	TM 2015/1296
1	TM 2015/1193	3	TM 2015/1255	5	TM 2015/1151	8	TM 2015/0812
1	TM 2015/1234	3	TM 2015/1259	5	TM 2015/1152	8	TM 2015/0831
1	TM 2015/1235	3	TM 2015/1269	5	TM 2015/1153	9	TM 2003/0861
1	TM 2015/1259	3	TM 2015/1270	5	TM 2015/1154	9	TM 2015/0343
1	TM 2015/1309	3	TM 2015/1271	5	TM 2015/1155	9	TM 2015/0800
1	TM 2015/1329	3	TM 2015/1272	5	TM 2015/1158	9	TM 2015/0895
2	TM 2009/0893	3	TM 2015/1273	5	TM 2015/1159	9	TM 2015/0900
2	TM 2015/0930	3	TM 2015/1275	5	TM 2015/1161	9	TM 2015/0902
2	TM 2015/1041	3	TM 2015/1276	5	TM 2015/1193	9	TM 2015/0907
2	TM 2015/1043	3	TM 2015/1309	5	TM 2015/1197	9	TM 2015/0917
2	TM 2015/1044	3	TM 2015/1339	5	TM 2015/1198	9	TM 2015/0918
2	TM 2015/1045	3	TM 2015/1340	5	TM 2015/1204	9	TM 2015/0919
2	TM 2015/1046	3	TM 2015/1341	5	TM 2015/1205	9	TM 2015/0920
2	TM 2015/1047	3	TM 2015/1342	5	TM 2015/1207	9	TM 2015/0958
2	TM 2015/1157	3	TM 2015/1343	5	TM 2015/1223	9	TM 2015/0974
3	TM 2015/0264	3	TM 2015/1344	5	TM 2015/1234	9	TM 2015/0987
3	TM 2015/0869	4	TM 2015/1157	5	TM 2015/1235	9	TM 2015/0990
3	TM 2015/0933	4	TM 2015/1176	5	TM 2015/1238	9	TM 2015/1076
3	TM 2015/0934	4	TM 2015/1178	5	TM 2015/1256	9	TM 2015/1184
3	TM 2015/0945	4	TM 2015/1296	5	TM 2015/1262	9	TM 2015/1187
3	TM 2015/0946	4	TM 2015/1329	5	TM 2015/1268	9	TM 2015/1206
3	TM 2015/0947	5	TM 2015/0772	5	TM 2015/1288	9	TM 2015/1213
3	TM 2015/0948	5	TM 2015/0786	5	TM 2015/1289	9	TM 2015/1230
3	TM 2015/0949	5	TM 2015/0817	5	TM 2015/1290	9	TM 2015/1267
3	TM 2015/0960	5	TM 2015/0822	5	TM 2015/1291	9	TM 2015/1332
3	TM 2015/0975	5	TM 2015/0911	5	TM 2015/1316	9	TM 2015/1338
3	TM 2015/1095	5	TM 2015/0955	5	TM 2015/1320	10	TM 2015/0911
3	TM 2015/1096	5	TM 2015/0974	5	TM 2015/1325	10	TM 2015/0974
3	TM 2015/1097	5	TM 2015/0975	5	TM 2015/1326	11	TM 2015/0812
3	TM 2015/1098	5	TM 2015/1018	6	TM 2015/0987	11	TM 2015/0900



11	TM 2015/0907	17	TM 2015/1046	25	TM 2015/1264	30	TM 2015/0762
11	TM 2015/1296	17	TM 2015/1047	25	TM 2015/1293	30	TM 2015/0802
12	TM 2015/0779	18	TM 2015/0918	25	TM 2015/1294	30	TM 2015/0803
12	TM 2015/0780	18	TM 2015/0919	25	TM 2015/1295	30	TM 2015/0956
12	TM 2015/0801	18	TM 2015/0920	25	TM 2015/1296	30	TM 2015/0957
12	TM 2015/0804	18	TM 2015/1293	25	TM 2015/1323	30	TM 2015/0988
12	TM 2015/0805	18	TM 2015/1294	25	TM 2015/1324	30	TM 2015/1035
12	TM 2015/0809	18	TM 2015/1295	28	TM 2015/0784	30	TM 2015/1058
12	TM 2015/0818	18	TM 2015/1296	28	TM 2015/0818	30	TM 2015/1059
12	TM 2015/0834	19	TM 2009/0893	28	TM 2015/1323	30	TM 2015/1060
12	TM 2015/0835	19	TM 2015/0733	28	TM 2015/1324	30	TM 2015/1061
12	TM 2015/0836	19	TM 2015/0734	29	TM 2014/0583	30	TM 2015/1062
12	TM 2015/0837	19	TM 2015/0930	29	TM 2014/0584	30	TM 2015/1073
12	TM 2015/0838	19	TM 2015/0953	29	TM 2015/0803	30	TM 2015/1085
12	TM 2015/0840	19	TM 2015/1160	29	TM 2015/0820	30	TM 2015/1088
12	TM 2015/0908	19	TM 2015/1322	29	TM 2015/0821	30	TM 2015/1125
12	TM 2015/0909	20	TM 2015/1063	29	TM 2015/0867	30	TM 2015/1164
12	TM 2015/0999	20	TM 2015/1292	29	TM 2015/0868	30	TM 2015/1181
12	TM 2015/1162	21	TM 2015/0834	29	TM 2015/0906	30	TM 2015/1185
12	TM 2015/1163	21	TM 2015/0835	29	TM 2015/0938	30	TM 2015/1192
12	TM 2015/1182	21	TM 2015/0836	29	TM 2015/0956	30	TM 2015/1197
12	TM 2015/1296	21	TM 2015/0837	29	TM 2015/0957	30	TM 2015/1198
15	TM 2015/1230	21	TM 2015/0838	29	TM 2015/0976	30	TM 2015/1225
16	TM 2014/1408	21	TM 2015/1026	29	TM 2015/0980	30	TM 2015/1232
16	TM 2015/0883	21	TM 2015/1066	29	TM 2015/0981	30	TM 2015/1233
16	TM 2015/0897	21	TM 2015/1072	29	TM 2015/0982	30	TM 2015/1266
16	TM 2015/0974	21	TM 2015/1339	29	TM 2015/0983	30	TM 2015/1346
16	TM 2015/1026	21	TM 2015/1340	29	TM 2015/0988	31	TM 2015/0820
16	TM 2015/1041	21	TM 2015/1341	29	TM 2015/1035	31	TM 2015/0821
16	TM 2015/1043	21	TM 2015/1342	29	TM 2015/1058	31	TM 2015/0954
16	TM 2015/1044	21	TM 2015/1343	29	TM 2015/1059	31	TM 2015/0956
16	TM 2015/1045	21	TM 2015/1344	29	TM 2015/1060	31	TM 2015/0957
16	TM 2015/1046	22	TM 2015/0840	29	TM 2015/1061	31	TM 2015/1232
16	TM 2015/1047	22	TM 2015/1292	29	TM 2015/1062	31	TM 2015/1233
16	TM 2015/1076	24	TM 2015/0904	29	TM 2015/1081	32	TM 2014/0583
16	TM 2015/1186	24	TM 2015/0905	29	TM 2015/1082	32	TM 2014/0584
16	TM 2015/1215	24	TM 2015/1026	29	TM 2015/1085	32	TM 2015/0762
16	TM 2015/1218	24	TM 2015/1072	29	TM 2015/1179	32	TM 2015/0881
16	TM 2015/1220	25	TM 2015/0773	29	TM 2015/1185	32	TM 2015/0929
16	TM 2015/1221	25	TM 2015/0818	29	TM 2015/1192	32	TM 2015/0938
16	TM 2015/1296	25	TM 2015/0895	29	TM 2015/1232	32	TM 2015/0954
16	TM 2015/1349	25	TM 2015/0913	29	TM 2015/1233	32	TM 2015/0956
17	TM 2009/0893	25	TM 2015/0914	29	TM 2015/1239	32	TM 2015/0957
17	TM 2015/1041	25	TM 2015/0918	29	TM 2015/1266	32	TM 2015/1005
17	TM 2015/1043	25	TM 2015/0919	30	TM 2011/0622	32	TM 2015/1007
17	TM 2015/1044	25	TM 2015/0920	30	TM 2013/0891	32	TM 2015/1008
17	TM 2015/1045	25	TM 2015/1206	30	TM 2015/0614	32	TM 2015/1009

32 TM 2015/1010	35 TM 2015/0614	35 TM 2015/1076	37 TM 2015/0836
32 TM 2015/1011	35 TM 2015/0733	35 TM 2015/1081	37 TM 2015/0837
32 TM 2015/1012	35 TM 2015/0734	35 TM 2015/1085	37 TM 2015/0838
32 TM 2015/1207	35 TM 2015/0735	35 TM 2015/1088	37 TM 2015/0839
32 TM 2015/1209	35 TM 2015/0792	35 TM 2015/1105	37 TM 2015/1076
32 TM 2015/1210	35 TM 2015/0793	35 TM 2015/1186	37 TM 2015/1178
32 TM 2015/1211	35 TM 2015/0794	35 TM 2015/1188	37 TM 2015/1296
32 TM 2015/1237	35 TM 2015/0795	35 TM 2015/1192	37 TM 2015/1322
32 TM 2015/1239	35 TM 2015/0796	35 TM 2015/1197	38 TM 2015/0792
32 TM 2015/1333	35 TM 2015/0797	35 TM 2015/1198	38 TM 2015/0793
32 TM 2015/1334	35 TM 2015/0798	35 TM 2015/1200	38 TM 2015/0794
32 TM 2015/1335	35 TM 2015/0799	35 TM 2015/1201	38 TM 2015/0795
32 TM 2015/1336	35 TM 2015/0804	35 TM 2015/1206	38 TM 2015/0796
32 TM 2015/1352	35 TM 2015/0805	35 TM 2015/1215	38 TM 2015/0797
33 TM 2015/0991	35 TM 2015/0881	35 TM 2015/1218	38 TM 2015/0798
33 TM 2015/1219	35 TM 2015/0883	35 TM 2015/1220	38 TM 2015/0799
33 TM 2015/1240	35 TM 2015/0889	35 TM 2015/1221	38 TM 2015/0902
34 TM 2015/0787	35 TM 2015/0890	35 TM 2015/1226	38 TM 2015/0994
34 TM 2015/0823	35 TM 2015/0891	35 TM 2015/1227	38 TM 2015/0995
34 TM 2015/0889	35 TM 2015/0892	35 TM 2015/1230	38 TM 2015/0996
34 TM 2015/0890	35 TM 2015/0893	35 TM 2015/1237	38 TM 2015/0997
34 TM 2015/0891	35 TM 2015/0894	35 TM 2015/1264	38 TM 2015/0998
34 TM 2015/0892	35 TM 2015/0895	35 TM 2015/1266	38 TM 2015/1036
34 TM 2015/0893	35 TM 2015/0904	35 TM 2015/1292	38 TM 2015/1037
34 TM 2015/0894	35 TM 2015/0905	35 TM 2015/1312	38 TM 2015/1038
34 TM 2015/0939	35 TM 2015/0915	35 TM 2015/1313	38 TM 2015/1076
34 TM 2015/1112	35 TM 2015/0917	35 TM 2015/1319	38 TM 2015/1126
34 TM 2015/1166	35 TM 2015/0938	35 TM 2015/1332	38 TM 2015/1184
34 TM 2015/1167	35 TM 2015/0944	35 TM 2015/1338	38 TM 2015/1186
34 TM 2015/1243	35 TM 2015/0952	35 TM 2015/1345	38 TM 2015/1206
34 TM 2015/1244	35 TM 2015/0953	35 TM 2015/1346	38 TM 2015/1230
34 TM 2015/1245	35 TM 2015/0954	35 TM 2015/1349	38 TM 2015/1242
34 TM 2015/1246	35 TM 2015/0960	35 TM 2015/1354	38 TM 2015/1312
34 TM 2015/1263	35 TM 2015/0961	35 TM 2015/1355	38 TM 2015/1313
34 TM 2015/1297	35 TM 2015/0976	36 TM 2015/0221	38 TM 2015/1332
34 TM 2015/1298	35 TM 2015/0983	36 TM 2015/0804	38 TM 2015/1338
34 TM 2015/1299	35 TM 2015/0994	36 TM 2015/0805	39 TM 2015/0778
34 TM 2015/1300	35 TM 2015/0995	36 TM 2015/0883	39 TM 2015/0804
34 TM 2015/1301	35 TM 2015/0996	36 TM 2015/0952	39 TM 2015/0805
34 TM 2015/1307	35 TM 2015/0997	36 TM 2015/1076	39 TM 2015/0935
34 TM 2015/1321	35 TM 2015/0998	36 TM 2015/1332	39 TM 2015/0976
34 TM 2015/1348	35 TM 2015/0999	36 TM 2015/1338	39 TM 2015/0983
35 TM 2011/0250	35 TM 2015/1036	36 TM 2015/1345	39 TM 2015/0993
35 TM 2011/0622	35 TM 2015/1037	37 TM 2015/0733	39 TM 2015/1070
35 TM 2013/0891	35 TM 2015/1038	37 TM 2015/0734	39 TM 2015/1185
35 TM 2014/1408	35 TM 2015/1063	37 TM 2015/0834	39 TM 2015/1188
35 TM 2015/0221	35 TM 2015/1072	37 TM 2015/0835	39 TM 2015/1229



39	TM 2015/1329	41	TM 2015/1184	42	TM 2015/0799	43	TM 2015/0993
40	TM 2015/0820	41	TM 2015/1186	42	TM 2015/0994	43	TM 2015/1035
40	TM 2015/0821	41	TM 2015/1200	42	TM 2015/0995	43	TM 2015/1070
40	TM 2015/1349	41	TM 2015/1201	42	TM 2015/0996	43	TM 2015/1086
41	TM 2003/0861	41	TM 2015/1206	42	TM 2015/0997	43	TM 2015/1319
41	TM 2011/0250	41	TM 2015/1215	42	TM 2015/0998	43	TM 2015/1327
41	TM 2014/1408	41	TM 2015/1218	42	TM 2015/1076	43	TM 2015/1328
41	TM 2015/0784	41	TM 2015/1220	42	TM 2015/1175	44	TM 2015/0935
41	TM 2015/0818	41	TM 2015/1221	42	TM 2015/1188	44	TM 2015/0960
41	TM 2015/0898	41	TM 2015/1226	42	TM 2015/1200	44	TM 2015/0989
41	TM 2015/0902	41	TM 2015/1227	42	TM 2015/1201	44	TM 2015/1236
41	TM 2015/0944	41	TM 2015/1230	42	TM 2015/1206	44	TM 2015/1253
41	TM 2015/0974	41	TM 2015/1319	42	TM 2015/1212	45	TM 2011/0250
41	TM 2015/0989	41	TM 2015/1323	42	TM 2015/1312	45	TM 2015/0735
41	TM 2015/0993	41	TM 2015/1324	42	TM 2015/1313	45	TM 2015/0784
41	TM 2015/1020	41	TM 2015/1338	42	TM 2015/1332	45	TM 2015/0813
41	TM 2015/1036	42	TM 2003/0861	42	TM 2015/1338	45	TM 2015/0814
41	TM 2015/1037	42	TM 2015/0343	43	TM 2014/0186	45	TM 2015/0952
41	TM 2015/1038	42	TM 2015/0792	43	TM 2014/0583	45	TM 2015/0961
41	TM 2015/1070	42	TM 2015/0793	43	TM 2014/0584	45	TM 2015/1175
41	TM 2015/1076	42	TM 2015/0794	43	TM 2015/0614	45	TM 2015/1206
41	TM 2015/1087	42	TM 2015/0795	43	TM 2015/0788	45	TM 2015/1338
41	TM 2015/1089	42	TM 2015/0796	43	TM 2015/0935		
41	TM 2015/1126	42	TM 2015/0797	43	TM 2015/0978		
41	TM 2015/1175	42	TM 2015/0798	43	TM 2015/0988		

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговска марка
(210) број на трговската марка

(731)	(210)
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА	МК/Т/ 2003/861
ATLAS Spolka z o.o.	МК/Т/ 2009/893
Занаетчиска комора Скопје	МК/Т/ 2011/250
PRESTIJ-96 OOD	МК/Т/ 2011/622
Д.Т. Мако Маркет ДОО Скопје	МК/Т/ 2013/891
Ивана Марковска	МК/Т/ 2014/186
Caterpillar Inc.	МК/Т/ 2014/1333
Друштво за реклама и пропаганда „КЛИКЕР МАРКЕТИНГ“ дооел, Скопје	МК/Т/ 2014/1408
Dun & Bradstreet International Ltd.	МК/Т/ 2015/221
SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o., Osijek	МК/Т/ 2015/264

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТИМ КОРПОРЕЈШН ДООЕЛ увоз-извоз КАВАДАРЦИ	МК/Т/ 2015/343
Мурцева Маја	МК/Т/ 2015/614
Друштво за градежништво, трговија и услуги ПЕРА КОНСТРАКШН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје	МК/Т/ 2015/733
Друштво за градежништво, трговија и услуги ПЕРА КОНСТРАКШН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје	МК/Т/ 2015/734
Адвокатско друштво Ружојчик Скопје	МК/Т/ 2015/735
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/762
BIOGEN MA INC. (Massachusetts corporation)	МК/Т/ 2015/772
Old Navy (ITM) Inc.	МК/Т/ 2015/773
Јавно претпријатие за јавни паркиралишта ПАРКИНЗИ на Општина Центар - Скопје	МК/Т/ 2015/778
NGK Insulators, Ltd.	МК/Т/ 2015/779
NGK Insulators, Ltd.	МК/Т/ 2015/780
Елена Нововиќ	МК/Т/ 2015/784
Alvogen Pharma Trading Europe EOOD	МК/Т/ 2015/786
Japan Tobacco, Inc.	МК/Т/ 2015/787
ACCOR	МК/Т/ 2015/788
Телеком Словенија д.д.	МК/Т/ 2015/792
Телеком Словенија д.д.	МК/Т/ 2015/793
Телеком Словенија д.д.	МК/Т/ 2015/794
Телеком Словенија д.д.	МК/Т/ 2015/795
Телеком Словенија д.д.	МК/Т/ 2015/796
Телеком Словенија д.д.	МК/Т/ 2015/797
Телеком Словенија д.д.	МК/Т/ 2015/798
Телеком Словенија д.д.	МК/Т/ 2015/799
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD	МК/Т/ 2015/800
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)	МК/Т/ 2015/801
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	МК/Т/ 2015/802
Друштво за производство на мало и големо КАМ ДОО Скопје	МК/Т/ 2015/803
Eurocar Groupe	МК/Т/ 2015/804
Eurocar Groupe	МК/Т/ 2015/805
E. MISHAN & SONS, INC.	МК/Т/ 2015/809
ФЕРОЕЛЕКТРО ДОО СКОПЈЕ	МК/Т/ 2015/812
Адвокатско друштво Чичевалиев & Илијовски	МК/Т/ 2015/813
Адвокатско друштво Чичевалиев & Илијовски	МК/Т/ 2015/814
BERLIN-CHEMIE AG	МК/Т/ 2015/817
SHIMANO INC., a corporation organized and existing under the laws of Japan, Manufactures and Merchants, of	МК/Т/ 2015/818
Mirna Rovinj d.o.o.	МК/Т/ 2015/820
Mirna Rovinj d.o.o.	МК/Т/ 2015/821
BASF SE	МК/Т/ 2015/822
CORPORACION HABANOS, S.A.	МК/Т/ 2015/823
LRC Products Limited	МК/Т/ 2015/831
Belron Hungary Kft - Zug Branch	МК/Т/ 2015/834
Belron Hungary Kft - Zug Branch	МК/Т/ 2015/835



Belron Hungary Kft - Zug Branch	МК/Т/ 2015/836
Belron Hungary Kft - Zug Branch	МК/Т/ 2015/837
Belron Hungary Kft - Zug Branch	МК/Т/ 2015/838
Belron Hungary Kft - Zug Branch	МК/Т/ 2015/839
Belron Hungary Kft - Zug Branch	МК/Т/ 2015/840
ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/867
ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/868
Colgate - Palmolive Company, a Delaware corporation	МК/Т/ 2015/869
Друштво за трговија и услуги ГЕОС ЛУКС ДОО Скопје	МК/Т/ 2015/870
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/Т/ 2015/881
ЃОРЃИЕВ МАРТИН	МК/Т/ 2015/883
TDR d.o.o.	МК/Т/ 2015/889
TDR d.o.o.	МК/Т/ 2015/890
TDR d.o.o.	МК/Т/ 2015/891
TDR d.o.o.	МК/Т/ 2015/892
TDR d.o.o.	МК/Т/ 2015/893
TDR d.o.o.	МК/Т/ 2015/894
Хорват доо Скопје	МК/Т/ 2015/895
HINDUSTAN PENCILS PRIVATE LIMITED	МК/Т/ 2015/897
Apple Inc	МК/Т/ 2015/898
MLS CO., LTD	МК/Т/ 2015/900
Home Vox Office, Inc., a Delaware corporation	МК/Т/ 2015/902
Комфи Ангел ДОО	МК/Т/ 2015/904
Комфи Ангел ДОО	МК/Т/ 2015/905
YILDIZ HOLDINGS A.Ş,	МК/Т/ 2015/906
Hyundai Corporation	МК/Т/ 2015/907
Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH	МК/Т/ 2015/908
Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH	МК/Т/ 2015/909
Ivax International B.V.	МК/Т/ 2015/911
Skechers U.S.A., Inc. II a Delaware corporation	МК/Т/ 2015/913
Skechers U.S.A., Inc. II a Delaware corporation	МК/Т/ 2015/914
Skechers U.S.A., Inc. II a Delaware corporation	МК/Т/ 2015/915
All Star C.V.	МК/Т/ 2015/917
All Star C.V.	МК/Т/ 2015/918
All Star C.V.	МК/Т/ 2015/919
All Star C.V.	МК/Т/ 2015/920
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	МК/Т/ 2015/929
Gajur Lloga	МК/Т/ 2015/930
Shiseido Company, Ltd.	МК/Т/ 2015/933
Shiseido Company, Ltd.	МК/Т/ 2015/934
Друштво за хотелиерство туризам трговија и транспорт АУРОРА РЕСОРТ И СПА ДООЕЛ увоз-извоз Берово	МК/Т/ 2015/935
Друштво за трговија со специјализирани производи КОТРАКТ - ФИТ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/938
China Tobacco Guangdong Industrial Co., Ltd.	МК/Т/ 2015/939
Шерденков Дарко	МК/Т/ 2015/944

Финансиско друштво МОНИМАКС ФИНАНСИСКО ДООЕЛ Охрид	МК/Т/ 2015/952
"DAST" sha	МК/Т/ 2015/953
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	МК/Т/ 2015/954
UNIMED Pharma, s.r.o.,	МК/Т/ 2015/955
Друштво за производство, трговија и услуги АДУТ ГВН ДООЕЛ увоз-извоз	МК/Т/ 2015/956
Друштво за производство, трговија и услуги АДУТ ГВН ДООЕЛ увоз-извоз	МК/Т/ 2015/957
TECNO TELECOM (HK) LIMITED A corporation organized existing under the laws of HONG KONG	МК/Т/ 2015/958
DERMAVITA COMPANY (LIMITED PARTNERSHIP) PAREGHIAN & PARTNERS	МК/Т/ 2015/960
Адвокат Ирена Стојановиќ	МК/Т/ 2015/961
JOHNSON & JOHNSON	МК/Т/ 2015/974
JOHNSON & JOHNSON	МК/Т/ 2015/975
Друштво со ограничена одговорност за трговија, производство и услуги СЛОГА ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци	МК/Т/ 2015/976
Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД	МК/Т/ 2015/980
Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД	МК/Т/ 2015/981
Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД	МК/Т/ 2015/982
Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД	МК/Т/ 2015/983
ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ АНАБЕЛА 2015 ДООЕЛ увоз-извоз ОХРИД	МК/Т/ 2015/988
Hilton Worldwide Holding LLP	МК/Т/ 2015/989
MEIZU TECHNOLOGY CO. LTD	МК/Т/ 2015/990
Друштво за промет на големо и мало АУРОРА ТУРС Славчо ДООЕЛ, Скопје,	МК/Т/ 2015/993
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/994
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/995
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/996
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/997
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/998
Друштво за трговија на големо и мало Агротехна Атанас и др. ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2015/999
Toto Limited	МК/Т/ 2015/1005
Toto Limited	МК/Т/ 2015/1007
Toto Limited	МК/Т/ 2015/1008
Toto Limited	МК/Т/ 2015/1009
Toto Limited	МК/Т/ 2015/1010
Toto Limited	МК/Т/ 2015/1011
Toto Limited	МК/Т/ 2015/1012
Herbalife International, Inc.	МК/Т/ 2015/1018
NBA Propertes, Inc	МК/Т/ 2015/1020
Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје	МК/Т/ 2015/1026
INTERNATIONAL FOODSTUFFS COMPANY	МК/Т/ 2015/1035



Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје Кратко име: ТЕЛМА ДООЕЛ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2015/1036
Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје Кратко име: ТЕЛМА ДООЕЛ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2015/1037
Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје Кратко име: ТЕЛМА ДООЕЛ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2015/1038
Друштво за внатрешна и надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/1041
Друштво за внатрешна и надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/1043
Друштво за внатрешна и надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/1044
Друштво за внатрешна и надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/1045
Друштво за внатрешна и надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/1046
Друштво за внатрешна и надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/1047
Трговско услужно друштво Номад Вирелес ДОО	МК/Т/ 2015/1050
NOVARTIS AG	МК/Т/ 2015/1051
NOVARTIS AG	МК/Т/ 2015/1052
Нemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2015/1054
Небојша Златевски	МК/Т/ 2015/1058
Небојша Златевски	МК/Т/ 2015/1059
Небојша Златевски	МК/Т/ 2015/1060
Небојша Златевски	МК/Т/ 2015/1061
Небојша Златевски	МК/Т/ 2015/1062
ИНТЕР ФАНТАЗИЈА ДОО	МК/Т/ 2015/1063
TIGER CORPORATION, a corporation organized and existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants of	МК/Т/ 2015/1066
АЗАК ДОО Скопје	МК/Т/ 2015/1070
Трговско друштво за производство и промет и услуги ЗП-ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2015/1072
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/1073
HP Hewlett Packard Group LLC, a limited liability company organized under the laws of the State of Delaware with a principal place of business at	МК/Т/ 2015/1076
НОВАФИН ГРУП ДОО Скопје	МК/Т/ 2015/1081
НОВАФИН ГРУП ДОО Скопје	МК/Т/ 2015/1082
НОВАФИН ГРУП ДОО Скопје	МК/Т/ 2015/1085
Друштво за трговија и услуги БЕТА ХАУС ДОО	МК/Т/ 2015/1086
Друштво за услуги АРТ БАЛЕТ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/1087
Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДООЕЛ	МК/Т/ 2015/1088
Друштво за услуги АРТ БАЛЕТ ДООЕЛ Скопје and Друштво за спортски и модерни танци ТСК РИТАМ ПЛУС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/1089
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2015/1095
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2015/1096
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД	МК/Т/ 2015/1097

Скопје	
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2015/1098
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2015/1099
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2015/1100
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2015/1101
НИМЕКС ДОО - Скопје	МК/Т/ 2015/1105
JOHNSON & JOHNSON	МК/Т/ 2015/1110
JOHNSON & JOHNSON	МК/Т/ 2015/1111
British American Tobacco (Brands) Limited,	МК/Т/ 2015/1112
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2015/1121
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2015/1122
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2015/1123
Intercontinental Great Brands LLC	МК/Т/ 2015/1125
Друштво за трговија и услуги Медиа Ворлд Невс довел Скопје	МК/Т/ 2015/1126
BELUPO Iijakovi i kozmetika d.d	МК/Т/ 2015/1134
ALLERGAN HOLDINS France SAS Societe a Responsabilite Limite	МК/Т/ 2015/1150
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2015/1151
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2015/1152
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2015/1153
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2015/1154
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2015/1155
WD-40 Manufacturing Company (California Corporation)	МК/Т/ 2015/1157
GlaxoSmithKline Biologicals S.A	МК/Т/ 2015/1158
GlaxoSmithKline Biologicals S.A	МК/Т/ 2015/1159
ИГМ ВРАТНИЦА АД	МК/Т/ 2015/1160
BOSNALIJEK d.d.	МК/Т/ 2015/1161
FCA US LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware	МК/Т/ 2015/1162
FCA US LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware	МК/Т/ 2015/1163
Intercontinental Great Brands LLC	МК/Т/ 2015/1164
Aktionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING	МК/Т/ 2015/1166
Aktionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING	МК/Т/ 2015/1167
Здружение на граѓани Медиа Плус	МК/Т/ 2015/1175
Castrol Limited	МК/Т/ 2015/1176
Castrol Limited	МК/Т/ 2015/1178
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО	МК/Т/ 2015/1179
Societe des Produits Nestle S.A.	МК/Т/ 2015/1181
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware	МК/Т/ 2015/1182
The Cartoon Network, Inc.	МК/Т/ 2015/1184



Златевски Љубиша	МК/Т/ 2015/1185
Друштво за трговија и услуги Медиа Ворлд Невс дооел Скопје	МК/Т/ 2015/1186
NIKON CORPORATION	МК/Т/ 2015/1187
A007 d.o.o	МК/Т/ 2015/1188
ЦЕРМАТ ДОО	МК/Т/ 2015/1192
Rotam Agrochem International Company Limited	МК/Т/ 2015/1193
Fortex Nutraceuticals LTD Sofia	МК/Т/ 2015/1197
Fortex Nutraceuticals LTD Sofia	МК/Т/ 2015/1198
Друштво за интерактивни веб медиуми ИВМ НЕТВОРК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2015/1200
Друштво за интерактивни веб медиуми ИВМ НЕТВОРК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2015/1201
UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A	МК/Т/ 2015/1204
UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A	МК/Т/ 2015/1205
Instagram, LLC	МК/Т/ 2015/1206
Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ	МК/Т/ 2015/1207
Guangzhou Qingxiu Rihua Co., Ltd	МК/Т/ 2015/1208
Прилепска пиварница А.Д. Прилеп	МК/Т/ 2015/1209
Прилепска пиварница А.Д. Прилеп	МК/Т/ 2015/1210
Прилепска пиварница А.Д. Прилеп	МК/Т/ 2015/1211
Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТИМ КОРПОРЕЈШН ДООЕЛ увоз-извоз КАВАДАРЦИ	МК/Т/ 2015/1212
Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТИМ КОРПОРЕЈШН ДООЕЛ увоз-извоз КАВАДАРЦИ	МК/Т/ 2015/1213
Друштво за маркетинг ТОТАЛ МЕДИА ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/1215
Друштво за маркетинг ТОТАЛ МЕДИА ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/1218
Друштво за производство трговија и услуги ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз Неготино	МК/Т/ 2015/1219
О.К. ИДЕА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/1220
О.К. ИДЕА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/1221
BOSNALIJEK d.d.	МК/Т/ 2015/1223
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/1225
Сојуз на СПОРТОВИ НА СКОПЈЕ Скопје	МК/Т/ 2015/1226
Сојуз на СПОРТОВИ НА СКОПЈЕ Скопје	МК/Т/ 2015/1227
А.Д. за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост, Скопје	МК/Т/ 2015/1229
Стојменовски Горјан; Имери Ади; Антоовски Благоја and Стојчев Стефан	МК/Т/ 2015/1230
Друштво за производство, трговија и услуги Настески увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп	МК/Т/ 2015/1232
Друштво за производство, трговија и услуги Настески увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп	МК/Т/ 2015/1233
BASF SE	МК/Т/ 2015/1234
BASF SE	МК/Т/ 2015/1235
Приватна здравствена установа - Специјална болница по хируршки болести - ФИЛИП ВТОРИ Скопје	МК/Т/ 2015/1236
Друштво за производство, трговија и услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз Куманово	МК/Т/ 2015/1237

NIPPON SODA CO., LTD.	МК/Т/ 2015/1238
Друштво за производство, трговија, туризам и услуги ХОТЕЛ СЕРВИС Скопје ДООЕЛ	МК/Т/ 2015/1239
Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd	МК/Т/ 2015/1240
AXN Network Inc.	МК/Т/ 2015/1242
Philip Morris Brands Sarl	МК/Т/ 2015/1243
Philip Morris Brands Sarl	МК/Т/ 2015/1244
Philip Morris Brands Sarl	МК/Т/ 2015/1245
Philip Morris Brands Sarl	МК/Т/ 2015/1246
Друштво за промет и услуги БИОТЕК ДОО експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2015/1253
Unilever N.V.	МК/Т/ 2015/1254
Unilever N.V.	МК/Т/ 2015/1255
Трговско друштво за внатрешна и надворешна трговија ЗЕГИН ДОО Скопје	МК/Т/ 2015/1256
Abbott Molecular Inc.	МК/Т/ 2015/1259
Swiss Pharma International AG	МК/Т/ 2015/1262
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH	МК/Т/ 2015/1263
Друштво за трговија и услуги ПОЛАРИС ШУС ДОО експорт-импорт Гостивар	МК/Т/ 2015/1264
ВВ Метал ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2015/1266
Motorola Trademark Holdings, LLC	МК/Т/ 2015/1267
Alvogen Pharma Trading Europe EOOD	МК/Т/ 2015/1268
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2015/1269
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2015/1270
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2015/1271
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2015/1272
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2015/1273
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2015/1275
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2015/1276
Bayer Consumer Care AG	МК/Т/ 2015/1288
Bayer Consumer Care AG	МК/Т/ 2015/1289
Bayer Consumer Care AG	МК/Т/ 2015/1290
Bayer Consumer Care AG	МК/Т/ 2015/1291
Мебел-Ви ДООЕЛ	МК/Т/ 2015/1292
Pierre Balmain S.A.	МК/Т/ 2015/1293
Pierre Balmain S.A.	МК/Т/ 2015/1294
Pierre Balmain S.A.	МК/Т/ 2015/1295
YANMAR CO., LTD	МК/Т/ 2015/1296
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп	МК/Т/ 2015/1297
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп	МК/Т/ 2015/1298
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп	МК/Т/ 2015/1299
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп	МК/Т/ 2015/1300



ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп	МК/Т/ 2015/1301
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH	МК/Т/ 2015/1307
Abbott Molecular Inc.	МК/Т/ 2015/1309
Друштво за информатичка технологија и консултантски услуги НАША КУКА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/1312
Друштво за информатичка технологија и консултантски активности СИЛИКОН ВАРДАР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/1313
NOVARTIS AG,	МК/Т/ 2015/1316
Сојуз на извидници на Македонија	МК/Т/ 2015/1319
BELUPO Iijekovi i kozmetika d.d	МК/Т/ 2015/1320
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH	МК/Т/ 2015/1321
Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО БРИК КОМПАНИ ДОО Велес	МК/Т/ 2015/1322
Dennis Tinggard Wiebking Thomsen	МК/Т/ 2015/1323
Dennis Tinggard Wiebking Thomsen	МК/Т/ 2015/1324
Bayer Consumer Care AG	МК/Т/ 2015/1325
Bayer Consumer Care AG	МК/Т/ 2015/1326
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2015/1327
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2015/1328
Друштво за трговија и услуги НАС МБД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2015/1329
Друштво за компјутерско програмирање СИНГУЛАР ГРУП ДОО Скопје	МК/Т/ 2015/1332
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/Т/ 2015/1333
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/Т/ 2015/1334
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/Т/ 2015/1335
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/Т/ 2015/1336
Facebook, Inc.	МК/Т/ 2015/1338
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation	МК/Т/ 2015/1339
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation	МК/Т/ 2015/1340
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation	МК/Т/ 2015/1341
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation	МК/Т/ 2015/1342
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation	МК/Т/ 2015/1343
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation	МК/Т/ 2015/1344
КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот Скопје	МК/Т/ 2015/1345
Друштво за увоз извоз и трговија на големо и мало ЕУРОКОМЕРЦ ДООЕЛ Идрис	МК/Т/ 2015/1346
Kosova Tobacco	МК/Т/ 2015/1348
ФАЈНАРТ МУЛТИМЕДИЈА Д.О.О.Е.Л. СКОПЈЕ	МК/Т/ 2015/1349
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/Т/ 2015/1352
Друштво за производство, трговија и услуги РЕПТИЛ ДООЕЛ увоз- извоз Скопје	МК/Т/ 2015/1354
Друштво за производство, трговија и услуги РЕПТИЛ ДООЕЛ увоз- извоз Скопје	МК/Т/ 2015/1355

РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата ец-SU број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data



(111) **23622** (151) 11/07/2016
 (210) ТМ 2005/127 (220) 25/02/2005
 (181) 25/02/2015
 (450) 31/08/2016

(732) **Друштво за трговија и услуги
 ЈУНИК-СТУДИО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
ул. Народен фронт бр.19 локал 35 А, МК
 (740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
 ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
 (540)



(591) сина, зелена, црна и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 44 хигиенска нега и нега на убавината на луѓето
 кл. 45 лични услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **23625** (151) 07/07/2016
 (210) ТМ 2010/926 (220) 10/08/2010
 (181) 10/08/2020
 (450) 31/08/2016

(732) **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНА
 ДЕКОНТАМИНАЦИЈА БИТОЛА**
ул. "Стив Наумов" бр. 120 Битола, МК
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) сина, жолта, црвена, зелена, бела,
 сива, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 огласување, водење на работење,
 управување со работи, канцелариски работи
 кл. 41 образовни услуги, подготвување
 настава, забава, спортски и културни
 активности

(111) **23614** (151) 19/07/2016
 (210) ТМ 2011/262 (220) 22/03/2011
 (181) 22/03/2021
 (450) 31/08/2016

(732) **BASF SE**
**Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am
 Rhein, DE**
 (740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
 ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
 (540)

НЕАЛТА

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 1 хемикалии кои се користат во
 земјоделството, хортикултура и шумарство,
 посебно препарати за садење на растенија;
 препарати за регулирање на растењето на
 растенија, хемиски препарати за нега на
 семиња, сурфактанти, природни или
 вештачки хемикалии како сексуални замки
 или агенти за забуна на инсекти
 кл. 5 препарати за уништување на бактерии,
 фунгициди, хербициди, пестициди

(111) **23594** (151) 21/06/2016
 (210) ТМ 2011/447 (220) 09/05/2011
 (181) 09/05/2021
 (450) 31/08/2016

(732) **adidas International Marketing BV**
**Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO,
 NL**
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

POWERWEB

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 обврки, облека

(111) **23591** (151) 12/07/2016

(210) ТМ 2011/809 (220) 22/07/2011

(181) 22/07/2021

(450) 31/08/2016

(732) **TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD
1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo,
101-8444, JP**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

TEYSUNO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката и фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, платични материи во сурова состојба; ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи за калење и заварување; хемиски материи за конзервирање прехранбени производи; материи за штавење; лепливи материи што се користат во индустријата; хемиски продукти; препарати и субстанции за употреба во производството на анти-канцерогени лекови; реагенси за научно или медицинско истражување во онкологијата кл. 5 антиканцерогени препарати; анти-канцерогени агенти; хемиски реагенси замедицински цели во онкологијата

(111) **23592** (151) 12/07/2016

(210) ТМ 2011/822 (220) 27/07/2011

(181) 27/07/2021

(450) 31/08/2016

(732) **ДППУ „ОФИС ПЛУС“ д.о.о.е.л. -**

Скопје

ул. „Индустриска“ бр.4, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) сина, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; сликарски прибор; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

(111) **23593** (151) 12/07/2016

(210) ТМ 2011/838 (220) 03/08/2011

(181) 03/08/2021

(450) 31/08/2016

(732) **Shimano Inc.,
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City,
Osaka,, JP**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

ZEE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 велосипеди, делови и опрема за велосипеди, имено: главчини (средишта), внатрешни главчини на менувач, главчини за динамо на велосипеди, главчини за брзо отпуштање на полуги на менувач, отпусни



полуги на менувач, полуги за отпуштање на брзина, полуги за менување на брзина, предни преносни механизми, задни преносни механизми, водилки за ланци, помошни запчаници за менување на брзина (управувачи на ланци), запчаници, дигалки за велосипеди, ланци за велосипеди, сајли, ланчаници, комплет ланчаници, предни ланчаници за тркало, педали за велосипеди, клипсери (корпи за стапала), полуги за кочници, предни кочници, задни кочници, сајли за кочници, папучи за кочење, обрачи, тркала, ланци за кочење, клипови за кочење, долни спони, носачи за седиште, механизми за брзо отпуштање на носач на седиште, главни делови за склопување на рам на вилушки, амортизери, управувачи, дршки на управувач, рачки на управувач, краеви на дршки на управувач, носачи на седишта, седишта, преносни механизми со кои управува компјутер, вреќи за тркала за велосипед, покажувачи на позиција на брзина на велосипед

(111) **23586** (151) 12/07/2016
 (210) ТМ 2011/1020 (220) 29/09/2011
 (181) 29/09/2021
 (450) 31/08/2016

(300)
 (732) **Трговско друштво за новинско издавачка дејност и графичко производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје**
ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, МК
 (540)

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 16 брошури; весници, дневни весници, неделни весници, месечни изданија, годишни изданија, магацини; календари, календари на кои им се кинат листовите, календари /годишни/, каталози; корици за неповрзани списанија, листови /хартиени производи/ обвивки / хартиени производи / обвивки, корици /хартиени производи/; обрасци, папки за документи; печатарски букви, печатарски производи, печатен материјал /печатници/, печатници /печатени работи/; плакати/постери/, проспекти, публикации, разгледници, регистри / книги/; рамки за сложување (печатарство), саатници (печатени саатници)/ возни редови/, хартија, часописи
 кл. 28 змејови од хартија, играчки, игри, наградни игри
 кл. 35 демонстрација на производи; економски прогнози, информации за дејноста, истражувања за дејностите; изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, јавно мислење (испитување на јавното мислење); книги (книговодство) консултации врзани за прашањата на персоналот; лицитација (продажба на лицитација), објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување /рекламирање/; пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), плакатирање /огласување/; помош во управување со индустриски или трговски претпријатија, пребарувања за дејности, преписи на соопштенија; претплата на весници (услуги за претплата на весници) / за трето лице/, промоција/продажба на трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот/ маркетинг/; распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни огласи (ширење на рекламни

огласи), ширење рекламен материјал / трактати, проспекти, печатени примероци/

(111) **23624** (151) 11/07/2016
 (210) ТМ 2012/121 (220) 10/02/2012
 (181) 10/02/2022
 (450) 31/08/2016

(732) **Bayer Aktiengesellschaft**
Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen, DE
 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје (540)

CANESPRO

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 козметика
 кл. 5 фармацевтски препарати; санитарни препарати за медицински намени; фластери; материјали за завои (преврзување); дезинфекционски
 кл. 8 стругала (Scrapers)

(111) **23623** (151) 11/07/2016
 (210) ТМ 2013/901 (220) 23/09/2013
 (181) 23/09/2023
 (450) 31/08/2016

(732) **Друштво за посредување, трговија и услуги ПЛАТИ БРЗО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
ул.Коле Неделковски бр.12А, Скопје, МК
 (740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ СКОПЈЕ
 бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје (540)


PAY STOP

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи
 кл. 36 осигурување, финансиски работи,

монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот
 кл. 38 телекомуникации

(111) **23402** (151) 03/05/2016
 (210) ТМ 2014/571 (220) 21/05/2014
 (181) 21/05/2024
 (450) 31/08/2016

(732) **Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје**
ул.Качанички Пат бр.56 Скопје, Бутел, МК
 (740) ТАМАРА КРСТЕВСКА, АДВОКАТ
 Бул. Партизански Одреди бр40/1-4, 1000, Скопје (540)



(591) плава, бела и црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
 кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани со недвижени имот

(111) **23602** (151) 12/07/2016
 (210) ТМ 2015/82 (220) 27/01/2015
 (181) 27/01/2025
 (450) 31/08/2016

(732) **ЕЛЕКТРО СОФТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО експорт импорт Скопје**
ул. Огњен Прица бр.41а, Скопје, МК
 (740) БЕРИН ДОО Скопје
 ул. Македонија бр 27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Handy

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 фискални апарати (фискални каси)
 кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, производи, продажба на големо и мало, услуги при увоз и извоз со фискални апарати, фискални каси
 кл. 37 монтажа, одржување и поправка на фискални апарати (фискални каси)

(111) **23587** (151) 12/07/2016

(210) ТМ 2015/83 (220) 28/01/2015

(181) 28/01/2025

(450) 31/08/2016

(732) **Трговско друштво за производство, промет и услуги АГРО ГУМА ДОО**
експорт-импорт Скопје
ул. 8 бр.133 Идризово, Скопје, МК
 (540)



(591) зелена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со гуми

(111) **23595** (151) 13/07/2016

(210) ТМ 2015/84 (220) 28/01/2015

(181) 28/01/2025

(450) 31/08/2016

(732) **LRC Products Limited**
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
 ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
 (540)



(591) жолта, бела, црна, темно и светло сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 не-медицински препарати за нега на стапала, раце, нокти и кожа и за декорација; креми, гелови, лосиони, масла, балсами, пудри, талкум пудри и спрејови за нега на стапала, раце, нокти и кожа; Не-медицински препарати за нега, грижа, чистење, ублажување, ревитализација и релаксација на стапала, раце, нокти, тело и кожа; Не-медицински препарати за бања во форма на соли, масла и сунѓери за бањање; сунѓери за бањање во форма на таблети; Не-медицински препарати за тоалет; дезодоранси; миризливи креми, гелови, лосиони, пудри, талк пудри и спрејеви; дезодоранси за вбризување во табани; дезодоранси за нозе
 кл. 8 рачно управувани алатки за домаќинство и спроводници за маникир или педикир; рачни алатки за отстранување стврдната кожа; рачни алатки за изумрена кожа; глава за ножни ролери за отстранување на тврда кожа; глава за ножни ролери за изумрена кожа; ножици за нокти, обликувачи на нокти; обликувачи на стапала; ножици; пинцети; делови и составни елементи за погоре-наведените производи
 кл. 10 апарати и инструменти за ортопедија, педикир и нега на нозе; материјали за шиене; инструменти, опрема и апаратура за третамни и нега на нозе и кожа; пинцети за

нега на стапала; помош за корекција на стапала, вклучувајќи подршка за лакови за стапало; апаратура за одвојување и исправување на ножни прсти; заштитна апаратура против стврднување на деловите на задебелена кожа и воспаление на ножните прсти; електронски уреди кои се користат за отстранување на стврдната кожа; електронски уреди кои се користат за изумрена кожа; електронски отстранувачи на здебелен дел од стапалата; електронски отстранувачи на нокти; ролери за електронски отстранувачи на здебелен дел од стапалата; наполнети ролери за електронски отстранувачи на здебелен дел од стапалата; ролери за електронски отстранувачи на нокти; наполнети ролери за електронски отстранувачи на нокти; перничича за пети и под пети; заштита за метатарзални перничича; вметнувачи на чизми, ножни прстени и подршки за нозе; табани за чевли, ортопедски табани, отстранувачки табани, дезодорирани табани за ортопедски чевли; компресиран трикотај; калибриран компресиран трикотај; трикотај за медицинска подршка; ортопедски и терапевтски трикотај; трикотај за медицински, хируршки и/или for medical, surgical and/or профилатички цели; медицински и хируршки чорапи; чорапи за проширени вени; апаратура за вежбање на стапала; ортопедски статии; инструменти и апаратура за местене завои; апаратура за поправање на прсти и ножни прсти; еластични завои за зглобовите, еластични гамаша, еластични зглобови за колената, еластични завои, завои за половината, завои за ортопедски цели; апаратура за мерење, проверка и земање на впечатоци од стапала; масажери за тело; електрични масажери; масажери за нозе апаратура за терапија и составни елементи за масажа

и/или бањање; делови и составни елементи за погоре-наведените производи

(111) **23596** (151) 13/07/2016
 (210) ТМ 2015/85 (220) 28/01/2015
 (181) 28/01/2025
 (450) 31/08/2016

(732) **LRC Products Limited**
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
 ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
 (540)

Scholl Velvet soft

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 3 не-медицински препарати за нега на стапала, раце, нокти и кожа и за декорација; креми, гелови, лосиони, масла, балсами, пудри, талкум пудри и спрејови за нега на стапала, раце, нокти и кожа; Не-медицински препарати за нега, грижа, чистење, ублажување, ревитализација и релаксација на стапала, раце, нокти, тело и кожа; Не-медицински препарати за бања во форма на соли, масла и сунѓери за бањање; сунѓери за бањање во форма на таблети; Не-медицински препарати за тоалет; дезодоранси; миризливи креми, гелови, лосиони, пудри, талк пудри и спрејеви; дезодоранси за вбризување во табани; дезодоранси за нозе
 кл. 8 рачно управувани алатки за домаќинство и спроводници за маникир или педикир; рачни алатки за отстранување стврдната кожа; рачни алатки за изумрена кожа; глава за ножни ролери за отстранување на тврда кожа; глава за ножни ролери за изумрена кожа; ножици за нокти, обликувачи на нокти; обликувачи на стапала; ножици; пинцети; делови и составни елементи за погоре-наведените производи
 кл. 10 апарати и инструменти за ортопедија, педикир и нега на нозе; материјали за



шиене; инструменти, опрема и апаратура за третамни и нега на нозе и кожа; пинцети за нега на стапала; помош за корекција на стапала, вкпучувајќи подршка за лакони за стапало; апаратура за одвојување и исправување на ножни прсти; заштитна апаратура против стврднување на деловите на задебелена кожа и воспаление на ножните прсти; електронски уреди кои се користат за отстранување на стврдната кожа; електронски уреди кои се користат за изумрена кожа; електронски отстранувачи на здебелен дел од стапалата; електронски отстранувачи на нокти; ролери за електронски отстранувачи на здебелен дел од стапалата; наполнети ролери за електронски отстранувачи на здебелен дел од стапалата; ролери за електронски отстранувачи на нокти; наполнети ролери за електронски отстранувачи на нокти; перничича за пети и под пети; заштита за метатарзални перничича; вметнувачи на чизми, ножни прстени и подршки за нозе; табани за чевли, ортопедски табани, отстранувачки табани, дезодорирани табани за ортопедски чевли; компресиращки трикотај; калибриран компресиращки трикотај; трикотај за медицинска подршка; ортопедски и терапевтски трикотај; трикотај за медицински, хируршки и/или for medical, surgical and/or профилатички цели; медицински и хируршки чорапи; чорапи за проширени вени; апаратура за вежбање на стапала; ортопедски статии; инструменти и апаратура за местене завои; апаратура за поправање на прсти и ножни прсти; еластични завои за зглобовите, еластични гамаша, еластични зглобови за колената, еластични завои, завои за половината, завои за ортопедски цели; апаратура за мерење, проверка и земање на впечатоци од стапала; масажери за тело; електрични масажери; масажери за нозе апаратура за

терапија и составни елементи за масажа и/или бањање; делови и составни елементи за погоре-наведените производи

(111) **23601** (151) 12/07/2016
 (210) ТМ 2015/88 (220) 28/01/2015
 (181) 28/01/2025
 (450) 31/08/2016

(300)

(732) **TROPICANA PRODUCTS, INC.**

1001 13th Avenue East, Bradenton Florida 34208, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје (540)

(591) бела и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 овошни сокови и овошни пијалаци

(111) **23597** (151) 12/07/2016
 (210) ТМ 2015/90 (220) 29/01/2015
 (181) 29/01/2025
 (450) 31/08/2016

(732) **BASF SE**

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, DE

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје (540)

ОРВЕГО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои се користат во земјоделството, хортикултура и шумарство, посебно препарати за одледување на растенија; хемиски и/или биолошки

препарати значајни за постапка за важноста кај растенијата, препарати за регулирање на раст на растенија, хемиски препарати за нега на семиња, сурфактанти, природни или вештачки хемикалии како сексуални замки или агенти за забуна на инсекти кл. 5 препарати за уништување на бактерии; инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди

(111) **23612** (151) 12/07/2016
 (210) ТМ 2015/101 (220) 29/01/2015
 (181) 29/01/2025
 (450) 31/08/2016

(300)

(732) **Twentieth Century Fox Film**

Corporation

10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

DUFF BEER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пива, безалкохолни пива, светли пива, ејл, стоут пива и портер пива

(111) **23613** (151) 12/07/2016
 (210) ТМ 2015/102 (220) 29/01/2015
 (181) 29/01/2025
 (450) 31/08/2016

(732) **Twentieth Century Fox Film**

Corporation

10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

DUFF

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пива; безалкохолни пива; светли пива; ејл; стоут пива и портер пива; вода за пиење; енергетски пијалаци; ароматизарани води; овошни сокови; пијалоци со овошен вкус; сокови на растварање; лимонада; пунч; безалкохолни пијалаци, имено, газирани пијалаци и газирани безалкохолни сокови; безалкохолни пијалаци кои содржат овошни сокови; каша; газирана вода; спортски пијалаци; изотонични пијалаци; сирупи и концентрати за правење на безалкохолни пијалаци; флаширана вода; сокови од зеленчук

(111) **23590** (151) 12/07/2016

(210) ТМ 2015/115 (220) 30/01/2015

(181) 30/01/2025

(450) 31/08/2016

(732) **Novartis AG**

4002 Basel,, CH

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(591) светла и темна зелена, црвена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарски препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди



(111) **23611** (151) 12/07/2016
 (210) ТМ 2015/119 (220) 30/01/2015
 (181) 30/01/2025
 (450) 31/08/2016

(732) **Акционерско Друштво КОППЕР
 ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје**
 ул. Тодор Александров бр.11А Скопје, МК
 (540)



(591) црна, црвена, жолта, сина
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 1 бакарен сулфат (витриол)
 кл. 6 бакар во сурова форма или
 полуобработен
 бакарна жица, неизолирана
 бакарни прстени
 легура никел, цинк и бакар
 инсталации за згради или мебел од легура
 на никел, цинк и бакар
 легура од бака и цинк
 кл. 9 бакарни жици, изолирани
 кл. 14 сувенири од бакар

(111) **23606** (151) 12/07/2016
 (210) ТМ 2015/120 (220) 02/02/2015
 (181) 02/02/2025
 (450) 31/08/2016

(732) **ТД „РУДИНЕ ММ“ ДОО СКОПЈЕ**
ул.Лазар Личеновски бб, Скопје, МК
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)

ADRIATIC ARENA

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
 преработки, конзервирано, смрзнато,
 сушено и варено овошје и зеленчук, желе,
 џемови, компоти, јајца, млеко и млечни

производи, масла и масти за јадење
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
 тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
 производи од жита, леб, производи од тесто
 и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец,
 прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови
 (како мирудии); мирудии; мраз
 кл. 35 огласување; водење на работење;
 управување со работи; канцелариски работи

(111) **23615** (151) 27/07/2016
 (210) ТМ 2015/165 (220) 10/02/2015
 (181) 10/02/2025
 (450) 31/08/2016

(732) **Рударско индустриски комбинат
 СИЛЕКС акционерско друштво - Кратово**
ул. "Гоце Делчев" бр. 70, Кратово, МК
 (740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат
 ул. Македонија 16/2-1, 1000 Скопје
 (540)

SILEKS

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 1 хемиски производи за индустријата,
 науката и фотографиите, како и за
 земјоделството, градинарството и
 шумарството; сурови вештачки смоли,
 пластични материи во сурова состојба;
 ѓубриња; смеси за гаснење пожар;
 производи за калење и заварување; хемиски
 материи за конзервирање прехранбени
 производи; материи за штавење; лепливи
 материи што се користат во индустријата
 кл. 4 индустриски масла и масти; мазива;
 соединенија за собирање прашина со
 навлажнување и врзување; горива
 (вклучително и течни горива за мотори) и
 материи за осветлување; свеќи и фитили за
 осветлување
 кл. 7 машини и машински алати; мотори и
 погонски машини (освен за копнени возила);
 машински елементи за спојување и пренос
 (освен за копнени возила); земјоделски

направи (кои не се рачни); инкубатори за јајца

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови; чешли и сунѓери; четки (со исклучок на сликарски четки); материјали за правење четки; прибор за чистење; челични жици за стружење; сурово или полуобработено стакло (освен стакло што се користи во градежништвото), стаклени производи, порцелански и керамички предмети што не се вклучени во другите класи

кл. 26 тантела и везови, панделки и гајтани; петлици, закачки и окца, топуски и игли; вештачко цвеќе

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **23616** (151) 27/07/2016
 (210) ТМ 2015/166 (220) 10/02/2015
 (181) 10/02/2025
 (450) 31/08/2016

**(732) Друштво за производство
 Каstellман ДООЕЛ Скопје
 ул. 1732 бр. 2, Скопје-Центар, Скопје-
 Центар, МК**

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат
 ул. Македонија 16/2-1, 1000 Скопје
 (540)

ВУЛКАНО

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови; чешли и сунѓери; четки (со исклучок на сликарски четки); материјали за правење четки; прибор за чистење; челични жици за стружење; сурово или полуобработено стакло (освен стакло што се користи во

градежништвото), стаклени производи, порцелански и керамички предмети што не се вклучени во другите класи
 кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци
 кл. 33 вино, алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) **23617** (151) 27/07/2016
 (210) ТМ 2015/167 (220) 10/02/2015
 (181) 10/02/2025
 (450) 31/08/2016

**(732) Друштво за производство
 Каstellман ДООЕЛ Скопје
 ул. 1732 бр. 2, Скопје-Центар, Скопје-
 Центар, МК**

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат
 ул. Македонија 16/2-1, 1000 Скопје
 (540)

КРАТЕР

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови; чешли и сунѓери; четки (со исклучок на сликарски четки); материјали за правење четки; прибор за чистење; челични жици за стружење; сурово или полуобработено стакло (освен стакло што се користи во градежништвото), стаклени производи, порцелански и керамички предмети што не се вклучени во другите класи
 кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци
 кл. 33 вино, алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) **23618** (151) 27/07/2016
 (210) ТМ 2015/182 (220) 16/02/2015
 (181) 16/02/2025



(450) 31/08/2016

(732) Друштво за спортски дејности
ФУДБАЛСКИ КЛУБ ВАРДАР АД Скопје
бул. Илинден 82, Скопје, МК

(740) Адвокат Марија Спиреска
ул. Аминта Трети бр. 60/5, 1000 Скопје
(540)



(591) жолта, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, обука; забава,
спортски и културни активности

(111) 23626 (151) 10/08/2016

(210) ТМ 2015/188 (220) 17/02/2015

(181) 17/02/2025

(450) 31/08/2016

(732) Друштво за услуги Капитол Фитнес
Кафе ДОО Скопје

Бул. Јане Сандански 71А ТЦ Капитол
К2/Ц1, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црвена, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 известување за рекреација,
изнајмување спортска опрема со исклучок
на возила, натпревари (организирање
натпревари) образование или забава,
натпревари (организирање спортски
натпревари), обезбедување спортска
опрема, услови за рекреирање
(обезбедување услови за рекреирање),
услуги на здравствени клубови

(111) 23582 (151) 21/06/2016

(210) ТМ 2015/268 (220) 06/03/2015

(181) 06/03/2025

(450) 31/08/2016

(732) ЦЕИМ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Максим Горки 8-8,, 1000, Скопје, Скопје,
МК

(540)

Pelle ITALIA

(591) зелена, бела, црна и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги пи продажба на големо и мало
на:

штавени кожи

животински кожи

кожи од добиток

кожени крзна

имитации на кожа

мебел (прекривки за мебел) од кожа

актовки

женски чанти

кожени ремени

паричници

портмонеа

торби за патување

торби за костуми за патување

производи што се носат на глава (капи,

шапки, украси за коса)

чевли за медицинска употреба

спортски чевли

чизми

чевли
 получизми (кратки чизми)
 јакни (облека)
 долги палта
 палта
 панталони

(111) **23583** (151) 12/07/2016
 (210) ТМ 2015/289 (220) 11/03/2015
 (181) 11/03/2025
 (450) 31/08/2016

(732) **МЛ-Гари ДОО Скопје**
ул.Митрополит Теодосиј Гологанов
бр.60Б/5,, 1000, Скопје, Скопје, МК
 (540)



(591) црвена, сина, златна
 (554) тродимензионална
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 вода, минерална вода, сода вода, и други видови безалкохолни пијалоци, ароматизирани пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, и други препарати за производство на пијалоци

(111) **23584** (151) 12/07/2016
 (210) ТМ 2015/290 (220) 11/03/2015
 (181) 11/03/2025
 (450) 31/08/2016

(732) **МЛ-Гари ДОО Скопје**
ул.Митрополит Теодосиј Гологанов
бр.60Б/5,, 1000, Скопје, Скопје, МК
 (540)



MAYA

(591) црвена, сина, златна
 (554) тродимензионална
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 вода, минерална вода, сода вода, и други видови безалкохолни пијалоци, ароматизирани пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, и други препарати за производство на пијалоци

(111) **23610** (151) 21/06/2016
 (210) ТМ 2015/321 (220) 23/03/2015
 (181) 23/03/2025
 (450) 31/08/2016

(732) **Пиперкоски Миле и Радомировиќ**
Александар
бул. Јане Сандански бр. 30/2-10, 1000
Скопје, бул. Јане Сандански бр. 30/2-9,
1000 Скопје, МК
 (540)



(591) сребрено, сива
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 магнетни картички; уреди кои содржат софтвер кој се користи за рекламирање, организација, работа и надзор на продажба и промоци; апарати за обработка на податоци кои содржат програми за следење и евидентирање на промет; магнетски или електронски носачи на податоци

кл. 16 печатени матерјали, публикации, весници, магацини и списанија; промотивен материјал, брошури и летоци; ваучери; кредитни и кориснички картички; Картички за употреба во врска со продажни и промотивни цели; печатени формулари; наставни и едукативни матерјали

кл. 35 рекламирање и промоција; организација, реализација и надзор на продажни и промотивни активности; организација, реализација и надзор на потрошувачи шеми; бизнис консултантски услуги; бизнис информации; управување на компјутерски бази на податоци; компилација на информации на компјутерски бази на податоци; организирање на изложби или саеми за комерцијални реклами цели; огласување по пат на електронска наредба; медиуми за комуникација (презентација на добра на медиуми за комуникација) за малопродажни цели; спојување, за доброто на другите, на различни стоки, овозможувајќи им на корисниците полесно да ги видат и купат тие стоки; маркетинг услуги, маркетинг и рекламирање; размена на информации од странство; организација, консултантски услуги; услуги на домашни агенции, маркетинг истражување и истражување на јавното мислење, служби за обезбедување на трговски информации од странство; компјутерски бази на податоци (систематизација на информации во компјутерски бази на податоци)

(111) **23585** (151) 12/07/2016
 (210) ТМ 2015/324 (220) 24/03/2015
 (181) 24/03/2025
 (450) 31/08/2016

(732) **Друштво за инженеринг, проектирање, монтажа, производство и трговја КОДИНГ ДООЕЛ ул. Шарпланинска бб., 1000, Скопје, МК**

(740) **МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје**
 Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, црна, сива, жолта, црвена и кафена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 пиво

(111) **23600** (151) 13/07/2016
 (210) ТМ 2015/326 (220) 24/03/2015
 (181) 24/03/2025
 (450) 31/08/2016

(732) **Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје ул. Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ Соравиа, 8 кат., 1000, Скопје, Скопје, МК**
 (740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул. Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

Vip Free Basic

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на

изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 38 информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски

податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски



групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) **23599** (151) 13/07/2016
 (210) ТМ 2015/327 (220) 24/03/2015
 (181) 24/03/2025
 (450) 31/08/2016

**(732) Друштво за комуникациски услуги
 ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**

**ул. Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
 Соравиа, 8 кат., 1000, Скопје, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

Vip Free Advanced

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/,

преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 38 информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување

мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи наподатоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) **23598** (151) 13/07/2016
 (210) ТМ 2015/328 (220) 24/03/2015
 (181) 24/03/2025
 (450) 31/08/2016

(732) **Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ Соравиа, 8 кат., 1000, Скопје, Скопје, МК (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје (540)**

Vip Free Special

(551) индивидуална (510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање



по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 38 информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитурање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено,

обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги

на компјутеризирани комуникации и услуги
на центри на податоци

(111) **23605** (151) 12/07/2016
(210) ТМ 2015/331 (220) 25/03/2015
(181) 25/03/2025
(450) 31/08/2016

(732) **Amgen Inc. (Delaware corporation)**
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

ONPRO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 уреди за инјектирање фармацевтски
препарати

(111) **23588** (151) 12/07/2016
(210) ТМ 2015/334 (220) 26/03/2015
(181) 26/03/2025
(450) 31/08/2016

(732) **ДОМОТЕКС ДООЕЛ Скопје**
ул.Коста Новаковиќ бр. 14/1, 1000, Скопје,
МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ
бул. "Кузман Јосифовски Питу,, 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)



(591) бела, црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало на текстил и текстилни производи

(111) **23604** (151) 12/07/2016
(210) ТМ 2015/336 (220) 26/03/2015
(181) 26/03/2025
(450) 31/08/2016

(732) **NOVARTIS AG**
4002 BASEL, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

DEXINUS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(111) **23603** (151) 12/07/2016
(210) ТМ 2015/337 (220) 26/03/2015
(181) 26/03/2025
(450) 31/08/2016

(732) **NOVARTIS AG**
4002 BASEL, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

NASOFT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(111) **23607** (151) 13/07/2016
(210) ТМ 2015/339 (220) 26/03/2015
(181) 26/03/2025
(450) 31/08/2016

(732) **ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје**
ул. Васил Ѓоргов бр. 16,, 1000, Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) црвена, жолта, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња, а особено: ножеви за хартија; апарати за умножување; листови, вреќи и торби од пластичен материјал за завиткување и пакување кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, а особено: рекламирање; групирање во корист на други, на различни производи (со исклучок на транспортот), овозможување потрошувачите соодветно да ги гледаат и купуваат овие стоки во продавниците на мало, големопродажните продавници, преку каталози за нарачка по пошта или преку електронските медиуми, преку веб-страниците или програмите за телевизиско купување; услуги за регистрација, препис, составување, собирање или систематизација на пишани комуникации и регистрации како и собирање математички или статистички податоци; услуги на агенциите за рекламирање и услуги како што се дистрибуција на проспекти, директно преку пошта или дистрибуција на примероци; рекламирање поврзано со други услуги, како што се банкарски заеми или

рекламирање на радио кл. 38 телекомуникации, а особено услуги што се состојат главно од пренос на радио или телевизиски програми кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности, а особено: обуки; услуги на подучување луѓе или дресура на животни; услуги чија главна цел е разонода, забава или рекреација на луѓето; презентација на дела од визуелната уметност или литературата пред јавноста за забавни или образовни цели

(111) **23609** (151) 12/07/2016

(210) ТМ 2015/350 (220) 27/03/2015

(181) 27/03/2025

(450) 31/08/2016

(732) **Mahindra & Mahindra Limited**
Gateway Building, Apollo Bunder Mumbai-400001, Maharashtra, IN

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

MAHINDRA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 апарати за движење по земја, воздух или вода, копнени моторни возила, теренски возила со погон на две тркала (2/4), моноволуменски возила, спортски моноволуменски возила, компактни спортски моноволуменски возила, повеќенаменски моноволуменски возила, сите видови на теренски моноволуменски возила, лимузини, автомобили со задна врата, автобуси, лесни комерцијални камиони, комбиња, трактори, мотори, велосипеди, скутери, мотоцикли со две тркала, јахти, авиони, мотори, делови, елементи и опрема за нив вклучувајќи инструменти за нив сите вклучени во класа 12

(111) **23608** (151) 12/07/2016
 (210) ТМ 2015/351 (220) 27/03/2015
 (181) 27/03/2025
 (450) 31/08/2016

(732) **Mahindra & Mahindra Limited**
Gateway Building, Apollo Bunder Mumbai-400001, Maharashtra, IN

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
 Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 12 апарати за движење по земја, воздух или вода, копнени моторни возила, теренски возила со погон на две тркала (2/4), моноволуменски возила, спортски моноволуменски возила, компактни спортски моноволуменски возила, повеќенаменски моноволуменски возила, сите видови на теренски моноволуменски возила, лимузини, автомобили со задна врата, автобуси, лесни комерцијални камиони, комбиња, трактори, мотори, велосипеди, скутери, мотоцикли со две тркала, јахти, авиони, мотори, делови, елементи и опрема за нив вклучувајќи инструменти за нив сите вклучени во класа 12

(111) **23589** (151) 12/07/2016
 (210) ТМ 2015/358 (220) 27/03/2015
 (181) 27/03/2025
 (450) 31/08/2016

(732) **Џорџ Цветковски**
ул. Московска бр. 9-1/10, МК
 (740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) црна и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарски препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **23621** (151) 27/07/2016
 (210) ТМ 2015/419 (220) 14/04/2015
 (181) 14/04/2025
 (450) 31/08/2016

(732) **Сашо Трпески**
ул. Иво Лола Рибар бр. 37/3-23, 1000, Скопје, МК

(740) Сашо Трпески
 ул. Женевска бр. 6/5, 1000, Скопје
 (540)

healthgarette

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 цигари без тутун за медицинска употреба
 кл. 10 инхалатори
 кл. 34 производи за пушачи, цигари што содржат замена за тутун што не се за медицинска употреба, кутии за цигари, кутии за пури, кутивчиња со кибрит, цигари, пури, цигарило (мали цигари)

(111) **23620** (151) 27/07/2016
 (210) ТМ 2015/422 (220) 15/04/2015
 (181) 15/04/2025
 (450) 31/08/2016

(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, црвена, златна, црна, бела, кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво

(111) 23619 (151) 27/07/2016

(210) ТМ 2015/424 (220) 15/04/2015

(181) 15/04/2025

(450) 31/08/2016

(732) GUVEN CELIK HASIR, VE PANEL CIT SISTEMLERI IMALAT SAN, ve TIC. LTD. STI Tuzla Mh.Zirai Aletier

San.Sit.Adapazari/SAKARYA, TR

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 метални градежни материјали, метални преносни конструкции, панелни огради, огради од метал, ограда од ковано

железо, врати од ковано железо, гелендери од ковано железо, арматури за врати од метал, арматури од метал за прозорци, палети од метал за транспорт, порти од метал, потпорни греди од метал, метал (решетки од метал). метални панел плочи за врата , и производи од метал кои не се опфатени со други класи кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со метални градежни материјали, метални преносни конструкции, панелни огради, ограда од ковано железо, врати од ковано железо, гелендери од ковано железо, арматури за врати од метал, арматури од метал за прозорци, метал (решетки од метал), метални панел плочи за врата , и производи од метал кои не се опфатени со други класи кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталациски услуги

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број

(510)	(111)				
1	23591	9	23602	32	23585
1	23597	9	23610	32	23601
1	23611	9	23611	32	23612
1	23614	10	23595	32	23613
1	23615	10	23596	32	23616
3	23595	10	23605	32	23617
3	23596	10	23621	32	23620
3	23624	12	23593	33	23616
4	23615	12	23608	33	23617
5	23589	12	23609	34	23621
5	23590	14	23611	35	23402
5	23591	16	23586	35	23582
5	23597	16	23592	35	23586
5	23603	16	23607	35	23587
5	23604	16	23610	35	23588
5	23614	21	23615	35	23598
5	23621	21	23616	35	23599
5	23624	21	23617	35	23600
6	23611	25	23594	35	23602
6	23619	26	23615	35	23606
7	23615	28	23586	35	23607
8	23595	29	23606	35	23610
8	23596	30	23606	35	23619
8	23624	32	23583	35	23623
		32	23584	35	23625
				36	23402
				36	23615
				36	23623
				37	23602
				37	23619
				38	23598
				38	23599
				38	23600
				38	23607
				38	23623
				41	23607
				41	23618
				41	23625
				41	23626
				42	23598
				42	23599
				42	23600
				42	23615
				44	23622
				45	23622



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговската марка

(111) регистарски број

(210) број на пријавата

(732)	(210)	(111)
Друштво за трговија и услуги ЈУНИК-СТУДИО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2005/127	23622
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНА ДЕКОНТАМИНАЦИЈА БИТОЛА	МК/Т/ 2010/926	23625
BASF SE	МК/Т/ 2011/262	23614
adidas International Marketing BV	МК/Т/ 2011/447	23594
ТАИНО PHARMACEUTICAL CO., LTD	МК/Т/ 2011/809	23591
ДППУ „ОФИС ПЛУС“ д.о.о.е.л. - Скопје	МК/Т/ 2011/822	23592
Shimano Inc.,	МК/Т/ 2011/838	23593
Трговско друштво за новинско издавачка дејност и графичко производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/1020	23586
Bayer Aktiengesellschaft	МК/Т/ 2012/121	23624
Друштво за посредување, трговија и услуги ПЛАТИ БРЗО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2013/901	23623
ЕЛЕКТРО СОФТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО експорт импорт Скопје	МК/Т/ 2015/82	23602
Трговско друштво за производство, промет и услуги АГРО ГУМА ДОО експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2015/83	23587
LRC Products Limited	МК/Т/ 2015/84	23595
LRC Products Limited	МК/Т/ 2015/85	23596
TROPICANA PRODUCTS, INC.	МК/Т/ 2015/88	23601
BASF SE	МК/Т/ 2015/90	23597
Twentieth Century Fox Film Corporation	МК/Т/ 2015/101	23612
Twentieth Century Fox Film Corporation	МК/Т/ 2015/102	23613
Novartis AG	МК/Т/ 2015/115	23590
Акционерско Друштво КОППЕР ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје	МК/Т/ 2015/119	23611
ТД „РУДИНЕ ММ“ ДОО СКОПЈЕ	МК/Т/ 2015/120	23606
Рударско индустриски комбинат СИЛЕКС акционерско друштво - Кратово	МК/Т/ 2015/165	23615
Друштво за производство Каstellман ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/166	23616
Друштво за производство Каstellман ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/167	23617
Друштво за спортски дејности ФУДБАЛСКИ КЛУБ ВАРДАР АД Скопје	МК/Т/ 2015/182	23618
Друштво за услуги Капитол Фитнес Кафе ДОО Скопје	МК/Т/ 2015/188	23626
ЦЕИМ ДООЕЛ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2015/268	23582
МЛ-Гари ДОО Скопје	МК/Т/ 2015/289	23583
МЛ-Гари ДОО Скопје	МК/Т/ 2015/290	23584
Пиперкоски Миле и Радомировиќ Александар	МК/Т/ 2015/321	23610
Друштво за инженеринг, проектирање, монтажа, производство и трговја КОДИНГ ДООЕЛ	МК/Т/ 2015/324	23585
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/326	23600
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ	МК/Т/ 2015/327	23599

Скопје		
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/328	23598
Amgen Inc. (Delaware corporation)	МК/Т/ 2015/331	23605
ДОМОТЕКС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/334	23588
NOVARTIS AG	МК/Т/ 2015/336	23604
NOVARTIS AG	МК/Т/ 2015/337	23603
ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/339	23607
Mahindra & Mahindra Limited	МК/Т/ 2015/350	23609
Mahindra & Mahindra Limited	МК/Т/ 2015/351	23608
Џорџ Цветковски	МК/Т/ 2015/358	23589
Сашо Трпески	МК/Т/ 2015/419	23621
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	МК/Т/ 2015/422	23620
GUVEN CELIK HASIR, VE PANEL CIT SISTEMLERI IMALAT SAN, ve TIC. LTD. STI	МК/Т/ 2015/424	23619

ПРЕНОС

(111) 15729

(732) Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, МК

(111) 14275

(732) Advance Agro Public Company Limited, a company incorporated and existing under the laws of Thailand 1 Moo 2, Thatoom, Srimahaphote, Prachinburi, TH

ПРОМЕНИ

(111) 4515

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI

(111) 4515

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI

(111) 4521

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI

(111) 10483

(732) РУЛЕ - ТУРС ДОО Скопје ул. Никола Карев бр. 20, 1000 Скопје, МК

(111)

(732) DJORDANS LTD Otets Paisii Str., No.38, 6300 Haskovo, BG



CANCELATION BASED ON OWNER REQUEST

(11) **4643**

(73) **Carlsberg A/S**

Ny Carlsberg Vej 100 1760 Copenhagen V, DK

ОБНОВУВАЊА

(111) 4245	(186) 10/02/2040
(111) 4515	(186) 10/09/2025
(111) 4521	(186) 10/11/2026
(111) 7533	(186) 19/12/2026
(111) 8763	(186) 27/05/2018
(111) 10483	(186) 14/12/2020
(111) 12687	(186) 12/05/2025
(111) 13727	(186) 09/03/2026
(111) 15729	(186) 14/03/2036
(111) 13634	(186) 21/06/2026
(111) 13635	(186) 21/06/2026
(111) 13619	(186) 26/06/2026
(111) 13639	(186) 17/07/2026

ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА

(111) **3021 МК/Т/ 1993/9986**

(111) **15497 МК/Т/ 2008/26**



РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 107 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (23) Датум на изложба, саем
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(21) ID **2014/16**

(45) 31/10/2013

(22) 08/07/2014

(28)

(30)

(72) Ковачи Аргир

(73) **Друштво за маркетинг услуги ВИЖН БОРД ДОО****ул. Бојмија, 1-2/4, 1000 Скопје, МК**

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51) 20-03

(54) ПОДВИЖНИ РЕКЛАМНИ ТАБЛИ



(21) ID **2014/17** (45) 31/10/2013

(22) 15/07/2014

(28)

(30)


(72) Милан Миновски


(73) **Милан Миновски**

с. Оморани општ. Чашка, МК

(51) 25-01

(54) ОМОРАНКА





(21) ID **2014/19**

(45) 31/10/2013

(22) 24/07/2014

(28)

(30)

(72) Филиповски Златко


(73) Друштво за производство и трговија ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје
бул. Кочо Рацин бр. 97, 1000 Скопје, МК

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51) 09-01

(54) ШИШЕ



(21) ID **2014/24**

(45) 31/10/2013

(22) 17/11/2014

(28)

(30)

(72) Здравески Александар and Наум Николоски

(73) **АТА Металотехника**


ул. „Македонско Косовска Бригада“ бр. 27/2/22, 1000 Скопје, МК

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје

ул.

(51) 23-01

(54) НАДЗЕМАН ХИДРАНТ



(21) ID **2014/26**

(45) 31/10/2013

(22) 04/12/2014

(28)

(30) 002477422-0001 05/06/2014 EM

(72) Delfs, Jan Christian

(73) **Deutsche Telekom AG**

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје

(51) 14-02

(54) ТОЛИНО ТАБЛЕТ Л2014





(21) ID **2014/27**

(45) 31/10/2013

(22) 10/12/2014

(28)

(30) 002479790-0001 10/06/2014 EM

(72) Delfs, Jan Christian; Fedderke, Helge; Haselwander, Philipp; Hein, Melanie and Nehne, Fabian

(73) **Deutsche Telekom AG**


Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје

(51) 14-03

(54) БРЗ ТЕЛЕФОН 30





(21) ID **2014/36**

(45) 31/10/2013

(22) 22/12/2014

(28)

(30) 002490797-0003 26/06/2014 EM

(72) Philip Prinz

(73) **Deutsche Telekom AG**

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје

(51) 14-04

(54) ИКОНИ



(21) ID **2015/1** (45) 31/10/2013

(22) 08/01/2015

(28)

(30) 002498634-0001 08/07/2014 EM

(72) Andre Hanisch

(73) **Deutsche Telekom AG**

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје

(51) 14-03

(54) ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ G3.9



(21) ID **2015/2**

(45) 31/10/2013

(22) 22/01/2015

(28)

(30) 002507160-0001 22/07/2014 EM

(72) Delfs, Jan Christian; Fedderke, Helge; Haselwander, Philipp; Hein, Melanie and Nehne, Fabian

(73) **Deutsche Telekom AG**


Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје

(51) 14-03

(54) БРЗ ТЕЛЕФОН



(21) ID **2015/3**

(45) 31/10/2013

(22) 18/02/2015

(28)

(30) 30317308.X 29/08/2014 CN

(72) Youngsu Cho and Yongxiang BAI

(73) **Meizu Technology Co.,Ltd.**

Meizu Technology Building, Technology & Innovation Coast, Zhuhai, Guangdong, CN

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје

ул.

(51) 14-03

(54) МУЛТИМЕДИЈАЛЕН МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН



(21) ID **2015/6**

(45) 31/10/2013

(22) 10/03/2015

(28)

(30)

(72) Блаже Чупаркоски

(73) **КОЖУВЧАНКА ДОО**

ул. „Шишка“ бр. 37, 1430 Кавадарци, МК

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје

ул.

(51) 09-01

(54) ШИШЕ



(21) ID **2015/9**

(45) 31/10/2013

(22) 04/06/2015

(28)

(30)

(72) Кузмановска Ива

(73) **Кузмановска Ива**

ул. „Солунска“ бр. 242, Битола, МК

(74)

(51) 02-01

(54) БЕЈБИ МУЛТИПРАКТИК





РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(11) **768** (45) 31/10/2013
(21) ID 2009/43 (22) 09/12/2009
(18) 09/12/2014

(28)

(30)

(72) Mr. Dominic Flic (Friederich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn) and Mr.Peter Respondek (Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn)

(73) **Deutsche Telekom AG**

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје

(51) 14-04

(54) "ИКОНИ"



(11) **769** (45) 31/10/2013

(21) ID 2014/3 (22) 28/02/2014

(18) 28/02/2019

(28)

(30)


(72) Орџан Тахири (ул. Места бр. 50 Скопје)

(73) Друштво за промет и услуги **ФОБАС КОМПАНИ ДОО**

Источна Индустриска зона бб дел 3 - Маџари 1000 Скопје, МК

(51) 09-01

(54) ШИШЕ



(11) **770** (45) 31/10/2013
(21) ID 2014/15 (22) 03/07/2014
(18) 03/07/2019

(28)

(30)

(72) Сузана Марјановиќ (ул. Владетина бр. 5, 11000 Београд, Република Србија)

(73) **BONES GROUP DOO Beograd**



ul. Kumodraska br. 260, 11152 Beograd, Republika Srbija, RS

(74) Тоневски Драган, адвокат

бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје

(51) 09-03

(54) КУТИЈА



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на дизајнот

(51)	(11)
14-04	768
25-01	758
09-01	767
09-01	764
09-03	765
09-03	766
09-01	769
09-01	761
09-01	762
09-01	763
09-01	759
09-01	760
09-03	770

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата

(73)	(21)	(11)
Deutsche Telekom AG	МК/И/ 2009/43	768
ИДЕАЛ РОЛОДЕР ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ	МК/И/ 2013/3	758
Доеел Ликуки Хоме увоз - извоз Битола	МК/И/ 2013/27	767
МАКПРОГРЕС ДОО	МК/И/ 2013/31	764
МАКПРОГРЕС ДОО	МК/И/ 2013/32	765
МАКПРОГРЕС ДОО	МК/И/ 2013/33	766
Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО	МК/И/ 2014/3	769
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/И/ 2014/5	761
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/И/ 2014/6	762
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/И/ 2014/7	763
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/И/ 2014/12	759
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/И/ 2014/14	760
BONES GROUP DOO Beograd	МК/И/ 2014/15	770

ЗАСТАПНИЦИ

ВПИШУВАЊЕ

203. Лидија Јаќимовиќ, адвокат

ул. Христо Смирненски бр. 17
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 071 336659
е-mail: advokat.lidijajacimovic@gmail.com

204. Николчо Лазаров, адвокат

бул. Св. Климент Охридски бр. 54-3/2
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 070 276085
е-mail: nikolcolazarov@yahoo.com